


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК


Скопје
год. **18** - бр. 1
февруари 2011

Република Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6249



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје

год. **18** - бр. 1

февруари 2011

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либерија	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источни Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китис и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 18 бр.1, февруари 2011

©2011

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

комѝуѝерска и графичка обрабоѝка

КЕТИ ГОРЃИЕВСКА

ТАТЈАНА ШТЕРЈОВСКА

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

ѝел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-273
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти	2-110
Прегледи	103-110
Промени, пренос, престанок на важење	111
♦ Пријави индустриски дизајн.....	112-118
Прегледи	118
♦ Објави индустриски дизајн	119-122
Прегледи	122
Продолжување.....	122
♦ Пријави на трговски марки	123-174
Прегледи.....	167-174
♦ Трговски марки.....	175-256
Прегледи.....	246-256
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	257-259
♦ Од регистарот на застапници и промени.....	260-273
➤ II. МАНИФЕСТАЦИИ	274



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 52 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 58 и членот 60 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 47/02 42/03 09/04) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето ех- YU број на пријавата година ех- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)



- (51) **A 23F 3/00** (11) **903495**
(13) **A**
(21) 2008/284 (22) 05/09/2008
(45) 28/02/2011

(73) **ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА**
ПАРТЕНИЕ ЗОГРАФСКИ 28 А
1000 СКОПЈЕ, МК

(54) **ЧАЈОТ ЗА ОДВИКНУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ**

(57) ЧАЈ ЗА ОДВИКНУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ
составен е од природни растенија и тоа 10-
250 гр босилек и 10-250 гр корен од целер.


Начинот на којшто се подготвува и конзумира:
суровините (сушен босилек и сушен корен
од целер) во одреден сооднос се дозираат
во хомогенизатор за суви смеси каде се
врши целосна хомогенизација на состојките,
со наизменично вртење на перките од
мешалката во двете насоки. Крајот на
хомогенизацијата се одредува временски
или визуелно. По хомогенизирањето,
соодветно количество од хомогенизираната
сува смеса се измерува на вага и се пакува
во соодветна амбалажа која претставува
комбинација од полистиролна и картонска
амбалажа. Се конзумира секојдневно по
една чаша од еден децилитар ладен без
шеќер, постепено во текот на денот.

Употребата на ЧАЈ ЗА ОДВИКНУВАЊЕ ОД
ПУШЕЊЕ ја намалува потребата од никотин,
со што придонесува корисникот да се откаже
од цигари. Корисникот чадот од цигарите и
цигарите ги доживува со непријатен мирис
и вкус. Воедно придонесува за здравјето
на корисникот и за здрава и чиста животна
средина.

Употребата на НИКОТИН ЕКС - чајот за
одвикнување од пушење ја намалува
потребата од никотин, со што придонесува
корисникот да се откаже од цигари. Воедно
придонесува за здравјето на корисникот и за
здрава и чиста животна средина.



- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| (51) F 16J 9/00 | (11) 903492 | (54) КЛИПОВИ СО ДВОЈНИ КОМПРЕСИОНИ АЛКИ |
| | (13) А | |
| (21) 2009/139 | (22) 05/05/2009 | (57) Моторите и апаратурите на кои ќе бидат монтирани клипови со двојни компресиони алки, нивниот работен век ќе биде двојно зголемен со голема заштеда на гориво и масло за подмачкување. |
| | (45) 28/02/2011 | |
| (30) 2009/139 05/05/2009 МК | | |
| (73) Смилески Мирко | | |
| Ул.Маршал Тито бр.3, Македонски Брод, | | |
| МК | | |





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A23F3/00	A23F3/00	903495 A			
F16J9/00	F16J9/00	903492 A			

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) Смилески Мирко			(73) ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА		
(51) F 16J 9/00	(11,13) 903492 A		(51) A 23F 3/00	(11,13) 903495 A	



- (51) **C 07D 471/04**, (11) **903524**
 A 61K 31/435, 31/47, (13) **T1**
 A 61P 31/04, (22) 23/02/2009
 C 07D 401/04, 498/06 (45) 28/02/2011

(21) 2009/70

(30) 20030504924P 22/09/2003 US

(96) 09/09/2004 EP04783671.3

(97) 18/02/2009 EP1675852

(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**
Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје


(72) BOWERS GRANT III, Eugene;
 MACIELAG, Mark Joseph;
 XU, Xiaoqing;

PAGET, Steven David and

WEIDNER-WELLS, Michele Ann

(54) **7-АМИНО АЛКИЛИДЕНИЛ-ХЕТЕРО-**
ЦИКЛИЧНИ ХИНОЛИНИ И НАФТИРИДОНИ

(57) 1. Соединение кое ја има структурата според формулата I



назначено со тоа што

n е цел број од 1 до 3;

m е цел број од 1 до 3;

z е цел број од 0 до 3;

R е водород, хидрокси или алкокси;

R₂ е водород;

R₃ и **R₄** се независно водород, халоген, amino, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкил, алкенил или алкинил;

или

R₅ е водород, хидрокси, халоген, алкил, арил, алкокси или алкилтио; и

R₆ е алкил, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкенил, алкинил, арил, алкоксиимино или халоген;


или

R₅ и **R₆** се соединуваат за да се формира 4- до 7-член карбоцикличен прстен каде што секој јаглероден атом од прстенот може евентуално да е супституиран со **R₁₂**;

R₁₂ е халоген, amino, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкил, алкенил, алкинил, оксо, алкоксиимино или хидроксиимино;

E е или:

1)




каде што:

q е цел број од 1 до 3;

R₇ и **R₈** се независно водород или алкил или **R₇** и **R₈** се соединуваат за да се формира 3 до 6 член карбоцикличен прстен или било кое од **R₇** или **R₈** може да се соедини независно со било кое од **R₉** или **R₁₀** за да се формира хетероцикличен прстен кој го содржи азотниот атом на кој **R₉** или **R₁₀** е врзан;

R₉ и **R₁₀** се независно водород, алкил, ацил, алкоксикарбонил или сулфонил или **R₉** и **R₁₀** се соединуваат за да се формира хетероцикличен прстен кој го содржи азотниот атом на кој тие се врзани; или

2)



каде што:

q е како што е дефинирано горе;

R₇ и **R₈** се независно водород или алкил или **R₇** и **R₈** се соединуваат за да се формира 3- до 6-член карбоцикличен прстен;

R₉ е водород, алкил, ацил, алкоксикарбонил или сулфонил; или

3) алкенил;

A е N или C(**R₁₁**);

R₁₁ е водород, алкил, халоген, хидрокси, алкокси, алкилтио или циано;

X е C или N каде што, ако **X** е C, **a** е двојна врска и **b** е единечна врска и, ако **X** е N, **a** е единечна врска и **b** е двојна врска;

Y е N(**R₁**) или C(**R₁**) под услов да, кога **Y** е N(**R₁**), **X** е C и кога **Y** е C(**R₁**), **X** е N; и

R₁ е C3 до C6 циклоалкил, C4 до C6 хетероциклоалкил, алкил, алкен, 6-член арил или 6-член хетероарил,



под услов да:

ако A е $C(R_{11})$, X е C и Y е $N(R_1)$, тогаш R_{11} и R_1 може да се соединат за да се формира 6-член хетероцикличен прстен,

ако A е $C(R_{11})$, X е C и Y е $N(R_1)$, тогаш R_2 и R_1 може да се соединат за да се формира моноцикличен или бицикличен хетероцикличен прстен, и

ако A е $C(R_{11})$, X е C и Y е $N(R_1)$, тогаш R_2 и R може да се соединат за да се формира 5-член хетероцикличен прстен,

или евентуално негов оптички изомер, диастереомер или енантиомер; негова фармацевтски прифатлива сол или хидрат.

Има уште 13 патентни барања.

(51) **C 07D 233/94**, (11) **903507**
 A 61K 31/495, 31/496, (13) **T1**
 A 61P 25/04, 25/22, (22) 25/02/2009
 C 07D 295/155, 333/20 (45) 28/02/2011

(21) 2009/75

(30) 20010001772 18/05/2001 SE and
 20010003820 15/11/2001 SE

(96) 16/05/2002 EP02733712.0

(97) 14/01/2009 EP1395567


(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) BROWN, William;
 WALPOLE, Christopher;
 PLOBECK, Niklas and
 Thomas Hudzik

(54) **ДЕРИВАТИ НА 4-(ФЕНИЛ-ПИПЕРАЗИНИЛ-МЕТИЛ) БЕНЗАМИД И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА, РАСТРОЕНОСТ ИЛИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА**


(57) 1. Соединение со формулата I:



назначено со тоа што

R¹ е одбрано од било кое од


(i) фенил;




(iii) тиенил



(iv) фуранил




(v) имидазолил



и

(vi) пирилил




каде што секое R¹ фенил или R¹ хетероароматски прстен може незадолжително и независно дополнително да биде супституиран со 1 или 2 супституенти одбрани од CF₃, метил, хлоро, флуоро, бромо, и јодо;


R² е независно одбран од етил и изопропил; R³ е независно одбран од водород и флуоро; R⁴ е независно одбран од -NH₂ и -NHSO₂R⁵; и R⁵ е независно одбран од C₁-C₆ алкил, или негови соли или одделени енантиомери и нивни соли.

Има уште 14 патентни барања.

- (51) **C 07F 15/00**, (11) **903493**
 A 61K 31/282, (13) **T1**
 A 61P 35/00 (22) 06/03/2009
 (21) 2009/80 (45) 28/02/2011
 (30) 20000678595 04/10/2000 US
 (96) 02/10/2001 EP01975671.7
 (97) 17/12/2008 EP1322654
 (73) **ANORMED INC**
No.200-20353 64 th Avenue / Langley,
British Columbia V2Y 1N5, CA
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) WONG, Ernest, S., Y. and
 GIANDOMENICO, Christen, M.
 (54) **КОМПЛЕКСИ ОД ПЛАТИНА КАКО АНТИ-**
ТУМОРНИ СРЕДСТВА
 (57) 1. Комплекс од *cis*-платина со формулата Ia
 или Ib



Ia



Ib

или негова фармацевтски прифатлива сол

назначен со тоа што:

обете A се хало;

секое B е независно хало, хидрокси, карбоксилат, естер на карбамат или естер на карбонат,

Z со формулата Ia е супституиран 5-член хетероцикличен амин одбран од групата составена од пиразол, и оксазол, наведениот хетероцикличен амин има барем еден C₁₋₄ алкил супституент поврзан со хетероциклот на положба соседна на координирачкиот хетероатом, каде што сите супституенти на хетероциклот се C₁₋₄ алкил супституенти;


Z со формулата Ib е имидазол, кој има барем еден C₁₋₄ алкил супституент, каде што сите супституенти на хетероциклот се C₁₋₄ алкил супституенти; и

X е NH₃ или моно- или диалкил супституиран NH₃.


Има уште 14 патентни барања.



- (51) **C 07D 498/22**, (11) **903496** (54) **ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА РИФАКСИМИН КАКО АНТИБИОТИЦИ**
 A 61K 31/437, (13) **T1**
 A 61P 31/04 (22) 09/03/2009 (57) 1. Прочистен рифаксимин в, полиморф на
 (21) 2009/81 (45) 28/02/2011 антибиотикот рифаксимин назначен со тоа,
 (30) 2003MI02144 07/11/2003 IT што наведениот рифаксимин в има содржина
 (96) 09/03/2004 EP06004219.9 на вода повисока од 4.5% и произведува
 (97) 28/01/2009 EP1676847 дифрактограм на прекршување на X-зраците
 (73) **ALFA WASSERMANN S.p.A.** врз прашок кој покажува врвни вредности
Contrada S.Emidio / 65020 Alanno (PE), IT при вредности на аглите на дифракција 2 θ
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ од 5.4°; 6.4°; 7.0°; 7.8°; 9.0°; 10.4°; 13.1°;
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје 14.4°; 17.1°; 17.9°; 18.3°; 20.9°.
 (72) Viscomi, Giuseppe С.; Има уште 14 патентни барања.
 Campana, Manuela;
 Braga, Dario;
 Confortini, Donatella;
 Cannata, Vincenzo;
 Severini, Denis;
 Righi, Paolo and
 Rosini, Goffredo



- | | | |
|--|--|---|
| (51) C 07D 498/22,
A 61K 31/437,
A 61P 31/04 | (11) 903497
(13) T1
(22) 09/03/2009
(45) 28/02/2011 | (54) ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА РИФАКСИМИН КАКО АНТИБИОТИЦИ |
| (21) 2009/82 | | (57) 1. Прочистен рифаксимин γ , полиморф на антибиотикот рифаксимин назначен со тоа што наведениот рифаксимин γ има содржина на вода помеѓу 1.0% и 2.0% и произведува дифрактограм на прекршување на X-зраците врз прашок кој покажува главно аморфен профил и неколку значајни врвови при вредности на аглиите на дифракција 2 θ од 5.0°; 7.1°; 8.4°. |
| (30) MI20032144 07/11/2003 IT | | Има уште 10 патентни барања. |
| (96) 09/03/2004 EP06004220.7 | | |
| (97) 28/01/2009 EP1676848 | | |
| (73) ALFA WASSERMANN S.p.A.
Contrada S.Emidio / 65020 Alanno (PE), IT | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) Viscomi, Giuseppe C. ;
Campana, Manuela ;
Braga, Dario ;
Confortini, Donatella ;
Cannata, Vincenzo ;
Severini, Denis ;
Righi, Paolo and
Rosini, Goffredo | | |



- (51) **C 07D 235/08**, (11) **903508**
 A 61K 31/502, (13) **T1**
 A 61P 29/00, (22) 12/03/2009
 C 07D 235/30 (45) 28/02/2011

(21) 2009/84

(30) 20030001446 16/05/2003 SE and
 20040000043 12/01/2004 SE

(96) 13/05/2004 EP04732865.3

(97) 21/01/2009 EP1626964


(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje , SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) NYLOF, Martin;
 BESIDSKI, Yevgeni;
 KERS, Inger;
 ROTTICCI, Didier;
 SLAITAS, Andis and
 SVENSSON, Mats

(54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА БЕНЗИМИ**

(57) 1. Соединение со формулата



(I)

назначено со тоа што:

R^1 е H, NO_2 , хало, NR^6R^7 , C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} халоалкил, C_{1-6} халоалкило, $\text{R}^6\text{OC}_{0-6}$ алкил, R^6CO , R^6OCO или CONR^6R^7 ;

m е 0, 1, 2 или 3;

R^2 е NO_2 , хало, NR^6R^7 , C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} халоалкил, C_{1-6} халоалкило, циано, $\text{R}^6\text{OC}_{0-6}$ алкил, R^6CO , R^6OCO , R^6CONR^7 , $\text{R}^6\text{R}^7\text{NCO}$, R^8SO_2 , $\text{R}^8\text{SO}_2\text{HN}$, арил C_{0-6} алкил или хетероарил C_{0-6} алкил;

R^3 и R^9 се секое независно H или C_{1-4} алкил;
 p е 0, 1 или 2;

n е 0, 2, 3 или 4;

R^5 е C_{1-10} алкил, C_{6-10} арил C_{0-6} алкил, C_{3-7} циклоалкил C_{0-6} алкил или C_{5-6} хетероарил C_{0-6} алкил, каде што секој арил, хетероарил или циклоалкил може да биде кондензиран со арил, хетероарил, C_{3-7} циклоалкил или C_{3-7} хетероциклоалкил, и кое R^5 може да е супституирано со една или повеќе A;


A е H, OH, NO_2 , циано, R^6CO , $\text{R}^6\text{O}(\text{CO})$, хало, C_{1-6} алкил, NR^6R^7 , C_{1-6} халоалкил, C_{1-6} халоалкило, $\text{R}^6\text{OC}_{0-6}$ алкил, хидрокси C_{1-6} алкил, R^8SO_2 , $\text{R}^8\text{SO}_2\text{HN}$, C_{5-6} арилO или CONR^6R^7 ;

R^6 и R^7 се секое независно H или C_{1-6} алкил; и R^8 е NR^6R^7 или C_{1-4} алкил,

или нивни соли, солвати или солватирани соли, под услов да соединението не е метил-4-[[7-метил-1H-бензимидазол-1-ил]ацетил]амино]бензоат.

Има уште 23 патентни барања.

- (51) **C 07D 211/04**, (11) **903505**
 A 61K 31/415, 31/44, (13) **T1**
 31/445, 31/48, (22) 13/03/2009
 A 61P 25/04, (45) 28/02/2011
 C 07D 211/06, 235/24,
 235/26, 401/04, 401/06,
 403/04, 403/06, 413/04
- (21) 2009/85
- (30) 20010284666P 18/04/2001 US;
 20010284667P 18/04/2001 US;
 20010284668P 18/04/2001 US and
 20010284669P 18/04/2001 US
- (96) 18/04/2002 EP05014115.9
- (97) 18/02/2009 EP1598338
- (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Sun, Qun;
 Goehring, Richard;
 Kyle, Donald;
 Chen, Zhengming;
 Victory, Sam and
 Whitehead, John
- (54) **ДЕРИВАТИ НА 1-(4-ПИПЕРИДИНИЛ)-1,3-**
ДИХИДРО-2 -ИНДОЛ-2-ОН И ПОВРЗАНИ
СОЕДИНЕНИЈА КАКО АНАЛОЗИ НА
НОЦИЦЕПТИН И ЛИГАНДИ НА ORL1 ЗА
ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА
- (57) 1. Соединение со формулата (IIA):



(IIA)

назначено со тоа што


испрекинатата линија претставува евентуална двојна врска;

Z е одбрано од групата составена од врска, $-\text{CH}_2-$, $-\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{O}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)-$, $-\text{NHCH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-\text{NHCH}_2\text{CO}-$, $-\text{CH}_2\text{CO}-$, $-\text{COCH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{COCH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_2)-$, $-\text{CH}=\text{}$, и $-\text{HC}=\text{CH}-$, каде што јаглеродните и/или азотните атоми се несупституирани или супституирани со понизок алкил, халоген, хидрокси или алкокси група;

R и Q се исти или различни и R е одбрано од групата составена од халоген, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкенил, C_{1-10} алкилиден, C_{3-12} циклоалкил, C_{1-10} алкокси, оксо и Q е одбрано од групата составена од водород, халоген, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкенил, C_{1-10} алкилиден, C_{3-12} циклоалкил, C_{1-10} алкокси, и оксо;

n е цел број од 0 до 3;

R_1 е одбрано од групата составена од водород, C_{1-10} алкил, C_{3-20} циклоалкил, C_{2-10} алкенил, amino, C_{1-10} алкиламино, C_{3-12} циклоалкиламино, бензил, C_{3-12} циклоалкенил, моноцикличен, бицикличен или трицикличен арилен или хетероарилен прстен, хетеромоноцикличен прстен, бицикличен прстенест систем, и спиро прстенест систем со формулата (V):



(V)

каде што X_1 и X_2 се независно одбрани од групата составена од NH, O, S и CH_2 ;


каде што наведениот алкил, циклоалкил, алкенил, C_{1-10} алкиламино, C_{3-12} циклоалкиламино, или бензил е евентуално супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкокси, нитро, трифлуорометил, циано, фенил, бензил, бензилокси, наведениот фенил, бензил и бензилокси евентуално е супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкокси, и циано;

каде што наведениот C_{3-12} циклоалкил, C_{3-12} циклоалкенил, моноцикличен, бицикличен или трицикличен арилен, хетероарилен прстен; хетеромоноцикличен прстен, хетеробицикличен прстенест систем, и спиро прстенест систем со формулата (V) се

евентуално супституирани со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкокси, нитро, трифлуорометил, фенил, бензил, фенилокси и бензилокси, каде што наведениот фенил, бензил, фенилокси и бензилокси се евентуално супституирани со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкокси, и циано;

R_2 е одбрано од групата составена од водород, C_{1-10} алкил, C_{3-12} циклоалкил и халоген, наведениот алкил евентуално супституиран со оксо група

но не соединение со следнава формула



каде што X е CHR^{41} и R^{41} е C_{1-5} алкил и каде што Ar е моноцикличен арилен прстен евентуално супституиран со халоген, C_{1-5} алкокси, C_{1-5} алкил и циано и каде што R^7 и R^8 независно се водород, C_{1-5} алкил и C_{1-5} алкокси или халоген; алтернативно, R^7 и R^8 можат да бидат земени заедно за да формираат евентуално супституиран 5- до 7-член карбоцикличен или хетероцикличен прстен, кој прстен може да е заситен, незаситен или ароматски;

или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 22 патентни барања.

- (51) **C 07C 65/28,** (11) **903506**
A 61K 31/202, 31/216, (13) **T1**
A 61P 31/00, 37/00, (22) 04/06/2009
C 07C 59/64, 59/66, (45) 28/02/2011
65/40, 69/734, 69/738, 69/92

(21) 2009/174

(30) 20010338684P 06/11/2001 US

(96) 05/11/2002 EP02784388.7

(97) 04/03/2009 EP1472209


(73) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**
Mullerstrasse 178 / 13353 Berlin, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје


(72) SKUBALLA, Werner;
 BAUMAN, John, G.;
 GUILFORD, William, J.;
 PARKINSON, John, F. and
 SUBRAMANYAM, Babu

(54) **ЛИПОКСИН А4 АНАЛОЗИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I) или формулата (II):




и




назначено со тоа што

секое R^1 , R^2 и R^3 се независно хало, $-OR^6$, $-SR^6$, $-S(O)_tR^7$ каде што t е 1 или 2 или $-N(R^7)R^8$;

или R^1 и R^2 заедно со јаглеродите на кои се прикачени формираат моноциклично хетероциклична структура одбрана од следниве:



или R^1 и R^2 заедно со јаглеродите на кои се прикачени ја формираат следнава бициклично хетероциклична структура:



каде што q е 0 до 3, p е 1 до 4 и секој R^{15} е водород, алкил, аралкил или арил;

секое R^4 е $-R^9-O-R^{10}-R^{11}$;

секое R^5 е арил евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од групата која се состои од алкил, алкокси, хало, халоалкил и халоалкокси или аралкил евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од алкил, алкокси, хало, халоалкил и халоалкокси;

секое R^6 е независно водород, алкил, арил, аралкил, $-C(O)R^7$, $-C(S)R^7$, $-C(O)OR^{14}$, $-C(S)OR^{14}$, $-C(O)N(R^7)R^8$, или $-C(S)N(R^7)R^8$;

секое R^7 е независно водород, алкил, циклоалкил, арил, или аралкил;

R^8 е независно водород, алкил, арил, аралкил, $-C(O)R^7$, $-C(O)OR^{14}$, или циклоалкил евентуално супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од алкил, $-N(R^7)_2$, и $-C(O)OR^7$;

секое R^9 е независно директна врска или праволиниски или разгранет алкилен синџир;

секое R^{10} е независно праволиниски или разгранет алкилен синџир, праволиниски или разгранет алкенилен синџир, праволиниски или разгранет алкинилен синџир или циклоалкилен;

секое R^{11} е независно $-C(O)OR^7$, $-C(O)N(R^7)_2$, $-P(O)(OR^7)_2$, $-S(O)_2OR^7$, $-S(O)_2N(H)R^7$ или тетразол;

и

R^{14} е алкил, арил, или аралкил;


како единечен стереоизомер, мешавина од стереоизомери, рацемска мешавина од стереоизомери; или како циклодекстрин клатрат, или како негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 21 патентни барања.




- | | | |
|---|---|---|
| <p>(51) C 07D 495/04</p> <p>(21) 2009/201</p> <p>(30) 2005MU00345 30/06/2005 IT</p> <p>(96) 31/05/2006 EP06763428.7</p> <p>(97) 01/04/2009 EP1899354</p> <p>(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT</p> <p>(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје, 1000 Скопје</p> <p>(72) MARZI, Mauro and
DI MARZO, Maria</p> | <p>(11) 903498</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 23/06/2009</p> <p>(45) 28/02/2011</p> | <p>(54) СИНТЕЗА НА ДЕОКСИБИОТИНИЛ ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН-ДОТА</p> <p>(57) 1. Процес за синтетизирање на деоксибиотинил хексаметилендиамин - ДОТА којшто вклучува реакција на биотинил хексаметилендиамин со три-t-бутил - ДОТА во присуство на бензотриазол-1-ил -окситрипиролидинофосфониум хексафлуорофосфат како кондензирачки агенс и триетиламин како база.
Има уште 3 патентни барања.</p> |
|---|---|---|

- (51) **C 07D 513/06** (11) **903490**
 (13) **T1**
 (21) 2009/204 (22) 23/06/2009
 (45) 28/02/2011
- (30) 2005CH00225 08/03/2005 IN
 (96) 23/06/2005 EP05761235.0
 (97) 01/04/2009 EP1856132
- (73) **Suven Life Sciences Limited**
Hyderabad 500 034 (Andra Pradesh), IN
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) RAMAKRISHNA, Venkata Satya Nirogi;
 SHIRSATH, Vikas Shreekrishna;
 КАМБНАМПАТИ, Rama Sastri;
 DESHPANDE, Amol Dinkar;
 КОТНМИРКАР, Prabhakar and
 JASTI, Venkateswarlu
- (54) **ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАМЕНЕТИ**
БЕНЗОТИАЗИНОИНДОТИ
- (57) 1. Процес за подготовка на заменети
 бензотиазиноиндоти со општа формула (I),



пришто R_1 , R_2 , и R_4 се независно селектирани од водород, хлоро, флуоро, amino, нитро, цијано, CHO, (C_1-C_3) алкил, перхало (C_1-C_3) алкил, (C_1-C_3) алкокси, арил, аралкил, арал-кокси, (C_5-C_7) хетероциклил, (C_5-C_7) хетероциклилалкил, (C_4-C_7) хетероциклокси, ацил, ацетил, алкиламино, aminoалкил, амид, хидроксиалкил, карбоксилна киселина и нејзини деривати, додека R_3 е селектиран од водород, (C_1-C_3) алкил, арил и карбоксилна киселина и нејзини деривати коишто се состојат од циклизација на соединението со општа формула-II (т.е. заменет1-бензенсулфонил-7-бромо-1H-индол),




II

при што R_1 , R_2 , R_3 и R_4 се како што се дефинирани погоре, со употреба на погоден катализатор и солвенти на погодна температура.

Има уште 13 патентни барања.

- (51) **C 07D 401/04**, (11) **903522**
 A 61K 31/4545, (13) **T1**
 A 61P 29/00, C 07D 417/14 (22) 25/06/2009
 (21) 2009/205 (45) 28/02/2011
 (30) 20030489515P 24/07/2003 US
 (96) 23/07/2004 EP04779120.7
 (97) 06/05/2009 EP1648878
 (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) SUN, Qun; ZHOU, Xiaoming and WEN, Kate
 (54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ПИПЕРИДИН И**
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ
СОДРЖАТ ИСТИТЕ


(57) 1. Соединение со формулата (I):




(I)

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што:

Ar1 е



Ar2 е



X е O, S, N-CN, N-OH, или N-OR₁₀;

R₁ е -H, -хало, -CH₃, -NO₂, -CN, -OH,
 -OCH₃, -NH₂, -C(хало)₃, -CH(хало)₂, или
 -CH₂(хало);

секое R₂ е независно:

(а) -хало, -OH, -CN, -NO₂, или -NH₂;

(б) -(C₁-C₁₀)алкил, -(C₂-C₁₀)алкенил, -(C₂-
 C₁₀)алкинил, -(C₃-C₁₀)циклоалкил, -(C₈-C₁₄)
 бициклоалкил, -(C₈-C₁₄)трициклоалкил,
 -(C₅-C₁₀)циклоалкенил, -(C₈-C₁₄)
 бициклоалкенил, -(C₈-C₁₄)трициклоалкенил,
 -(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10-

член)бициклохетероцикл, секое од нив е
 несупституирано или супституирано со една
 или повеќе R₅ групи; или

(в) -фенил, -нафтил, -(C₁₄)арил, или -(5-
 до 10-член)хетероарил, секое од нив е
 несупституирано или супституирано со една
 или повеќе R₆ групи;

секое R₃ е независно

(а) -хало, -CN, -OH, -NO₂, или -NH₂;

(б) -(C₁-C₁₀)алкил, -(C₂-C₁₀)алкенил, -(C₂-
 C₁₀)алкинил, -(C₃-C₁₀)циклоалкил, -(C₈-C₁₄)
 бициклоалкил, -(C₈-C₁₄)трициклоалкил,
 -(C₅-C₁₀)циклоалкенил, -(C₈-C₁₄)
 бициклоалкенил, -(C₈-C₁₄)трициклоалкенил,
 -(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10-
 член)бициклохетероцикл, секое од нив е
 несупституирано или супституирано со една
 или повеќе R₅ групи; или

(в) -фенил, -нафтил, -(C₁₄)арил, или -(5-
 до 10-член)хетероарил, секое од нив е
 несупституирано или супституирано со една
 или повеќе R₆ групи;

R₄ е -OH, -OCF₃, -хало, -(C₁-C₆)алкил, -CH₂OH,
 -CH₂Cl, -CH₂Br, -CH₂I, -CH₂F, -CH(хало)₂,
 -CF₃, -OR₁₀, -SR₁₃, -COOH, -COOR₁₀, -C(O)R₁₀,
 -C(O)H, -OC(O)R₁₀, -OC(O)
 NHR₁₀, -NHC(O)R₁₃, -CON(R₁₃)₂, -SO₂R₁₀, или
 -NO₂;

секое R₅ е независно -CN, -OH, -(C₁-C₆)алкил,
 -(C₂-C₆)алкенил, -хало, -N₃, -NO₂, -N(R₇)₂,
 -CH=NR₇, -NR₇OH, -OR₇, -COR₇, -C(O)OR₇,
 -OC(O)R₇, или -OC(O)OR₇;

секое R₆ е независно -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-
 C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -(C₃-C₈)
 циклоалкил, -(C₅-C₈)циклоалкенил, -фенил,
 -(3- до 5-член)хетероцикл, -C(хало)₃,
 -CH(хало)₂, -CH₂(хало), -CN, -OH, -хало,
 -N₃, -NO₂, -CH=NR₇, -NR₇OH, -OR₇, -COR₇,
 -C(O)OR₇, -OC(O)R₇, -OC(O)OR₇, -SR₇, -S(O)
 R₇, или -S(O)₂R₇;

секое R₇ е независно -H, -(C₁-C₆)алкил,
 -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -(C₃-C₈)
 циклоалкил, -(C₅-C₈)циклоалкенил, -фенил,
 -(3- до 5-член)хетероцикл, -C(хало)₃,
 -CH(хало)₂ или -CH₂(хало);

секое R₈ и R₉ се независно -H, -(C₁-C₆)алкил,
 -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -(C₃-C₈)
 циклоалкил, -(C₅-C₈)циклоалкенил, -фенил,
 -(3- до 5-член)хетероцикл, -CH₂C(хало)₃,
 -C(хало)₃, -CH(хало)₂, -CH₂(хало), -CN, -OH,
 -хало, -N₃, -NO₂, -CH=NR₇, -NR₇OH, -OR₇,
 -COR₇, -C(O)OR₇, -OC(O)R₇, -OC(O)OR₇,
 -SR₇, -S(O)R₇, или -S(O)₂R₇;

R₁₀ е -(C₁-C₄)алкил;

секое R₁₃ е независно:



(а) -H, или $-(C_1-C_4)$ алкил; или

(б) -фенил или (3- до 5-член)хетероарил секој од истите е несупституиран или супституиран со една или повеќе R_6 групи;

секое R_{14} е независно $-(C_1-C_6)$ алкил; $-(C_2-C_6)$ алкенил, $-(C_2-C_6)$ алкинил, $-(C_3-C_8)$ циклоалкил, $-(C_5-C_8)$ циклоалкенил, -фенил, $-(3\text{- до }5\text{-член})$ хетероцикл, $-CH_2C(\text{хало})_3$, $-C(\text{хало})_3$, $-CH(\text{хало})_2$, $-CH_2(\text{хало})$, -CN, -OH, -хало, $-N_3$, $-NO_2$, $-CH=NR_7$, $-NR_7OH$, $-OR_7$, $-COR_7$, $-C(O)OR_7$, $-OC(O)R_7$, $-OC(O)OR_7$, $-SR_7$, $-S(O)R_7$, или $-S(O)_2R_7$;

секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I;

n е цел број во опсег од 0 до 3;

p е цел број во опсег од 0 до 2;

q е цел број во опсег од 0 до 4; и

m е 0 или 1.

Има уште 42 патентни барања.



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) C 12P 7/66 | (11) 903503 | (54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ВИТАМИН K2 |
| | (13) T1 | (57) 1. Постапка за добивање витамин K2 |
| (21) 2009/206 | (22) 26/06/2009 | (МК - 7) кој ја содржи културата <i>Bacillus subtilis</i> мутантен вид GN13/72 - DSM 17766 |
| | (45) 28/02/2011 | депонирана на Декември 05, 2005 во DSMZ. |
| (30) 20050425932 29/12/2005 EP | | Има уште 6 патентни барања. |
| (96) 29/12/2005 EP05425932.0 | | |
| (97) 24/06/2009 EP1803820 | | |
| (73) Gnosis S.p.A. | | |
| Via Laboratori Autobianchi, | | |
| 1 / 20033 Desio (MI), IT | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) Benedetti, Alberto; | | |
| Daly, Simona; | | |
| Xaiz, Roberto and | | |
| Pagani, Hermes | | |

- (51) **A 61K 31/00, 31/401,** (11) **903509**
 31/415, 31/4196, (13) **T1**
 A 61P 3/00, 3/10, (22) 29/06/2009
 C 12N 15/12, (45) 28/02/2011
 G 01N 33/566, 33/58
- (21) 2009/209
- (30) 20050643086P 10/01/2005 US;
 20050683172P 19/05/2005 US and
 20050726880P 14/10/2005 US
- (96) 09/01/2006 EP06717678.4
- (97) 13/05/2009 EP1758565
- (73) **Arena Pharmaceuticals, Inc.**
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego,
CA 92121, US
- (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје
- (72) CHU, Zhi-Liang;
 LEONARD, James N.;
 AL-SHAMMA, Hussien A. and
 JONES, Robert M.
- (54) **МЕТОДА НА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА GLP-1**
СЕКРЕТОГОГИ
- (57) 1. Ex vivo метод на идентификација на GLP-1 секретото ги вклучува
- (a) контактирање тест соединеније со домаќин клетка или мембрана на домаќин клетка што изразува G протеин-спарен рецептор, кадешто кажаниот G протеин спарен рецептор вклучува аминокиселинска секвенца селектирана од групата што се состои од:
- (i) аминокиселини 1-335 на SEQ ID No: 2;
 (ii) аминокиселини 2-335 на SEQ ID No:2;
 (iii) аминокиселинската секвенца на G протеин-спарен рецептор е кодирана преку

полинуклеотид вклучува нуклеотидна секвенца, кажаната нуклеотидна секвенца хибридирана под строги услови за комплементот на SEQ ID No:1; и

(iv) биолошки активен фрагмент на G протеин-спарен рецептор од било кој од (i) на (iii); и (b) детерминирање на можноста на тест соединенијето да стимулира функционалност на рецепторот преку мерењето на нивото на вториот пренесувач селектиран од групата што содржи цикличен AMP (сAMP), цикличен GMP (сGMP), инозит 1,4,5-трифосфат (IP3), диацилглицерол (DAG), MAP киназа активност, MAPK/ERK киназа киназа 1 (MEK1) активност, и Ca²⁺; или преку употребата на Меланофор примерок, преку употреба на репортер примерок, или преку мерењето на GTPS врзан за мембрана вклучувајќи го кажаниот GPCR;

кадешто абилноста на тест соединенијето да стимулира функционалност на рецепторот е индикатив на тест соединенијето кое е GLP-1 секретотога;

(v) контактирање соединеније кое стимулира функционалност на рецепторот во чекор (b) in vitro со цицачка ентероендокрина клетка; и

(г) детерминирање дали соединенијето стимулира GLP-1 секреција од цицачката ентероендокрина клетка;

кадешто абилноста на тест соединенијето да стимулира GLP-1 секреција од цицачката ентероендокрина клетка е понатаму индикатив на тест соединенијето кое е GLP-1 секретотога.


Има уште 41 патентни барања.

СЛИКА 1А



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) B 29C 53/66, 53/80 | (11) 903504 | (57) 1 Направа за навиткување на фибер влакно (1) на најмалку еден обликуван носач (2), каде што обликуваниот носач (2) е ротирачки околу неговата должинска оска Л додека фибер влакното (1) е вденато на него, манипулативна направа (3) која е ротирачка околу должинската оска Л на обликуваниот носач (2) е предвидена на обликуваниот носач (2), манипулативната направа (3) е ротирачка за почетната позиција за навиткување, на којашто крајот (10) на фибер влакното е поставено за тоа да може да биде навиткано на обликуваниот носач (2) користејќи ја манипулативната направа на почетокот на процесот на навиткување, и манипулативната направа (3) може да се ротира во позиција за сечење, во која фибер влакнотот (1) може да се сече со направа за сечење (11). |
| (21) 2009/262 | (13) T1 | |
| | (22) 24/08/2009 | |
| | (45) 28/02/2011 | |
| (30) 07006913.3 03/04/2007 EP | | |
| (96) 03/04/2007 EP07006913.3 | | |
| (97) 10/06/2009 EP1977879 | | |
| (73) EHA Spezialmaschinenbau GmbH
Bauhofstrasse 2 35239 Steffenberg, DE | | |
| (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје | | |
| (72) NEUBERT Mike | | |
| (54) НАПРАВА И ПОСТАПКА ЗА НАМОТУВАЊЕ
ВЛАКНЕСТ КОНЕЦ | | |

Има уште 12 патентни барања.



- (51) **A 47D 15/00** (11) **903502**
 (13) **T1**
 (21) 2009/263 (22) 24/08/2009
 (45) 28/02/2011
 (30) 20060000918 24/02/2006 NO
 (96) 23/02/2007 EP07715952.3
 (97) 24/06/2009 EP1991092
 (73) **Peter Opsvik AS**
Pilestredet 27h / 0164 Oslo, NO
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) Opsvik, Peter
 (54) **УРЕД ЗА ПОТПОРА НА ГРБОТ**
 (57) 1. Уред за потпора на грб (60) за употреба во детско столче (1), назначен со тоа, што детското столче содржи барем еден наслон за грб (3, 4), два странични дела (5), една даска за седење (2) и еден сигурносен


наклон (100) со краеве (101), сигурносниот наклон (100) е одделиво прицврстен на страничните делчиња (5) и наслонот за грб или страничните делови секој од нив има барем еден отвор или жлеб, уредот за потпора на грбот (60) има горен дел (61) кој се проширува во употреба зад наслонот за грб (3, 4) во правец на висината, и каде што уредот за потпора на грбот дополнително содржи:

лев и десен крак (63) приспособени за барем делумно вметнување во отворот(е) или жлебот(е) во наслонот за грб (3, 4) или страничните делови (5);

каде што делови од краците (63) се приспособени за да можат да се заклучат во наведениот(е) отвор(и) или жлеб(и) од сигурносниот наклон (100).

Има уште 14 патентни барања.

Слика 1



(51) **C 07D 493/04** (11) **903499**(13) **T1**

(21) 2009/269 (22) 02/09/2009

(45) 28/02/2011

(30) 20030104949 23/12/2003 EP and
2004056813P 04/05/2004 US

(96) 23/12/2004 EP04805020.7

(97) 17/06/2009 EP1725566

(73) **Tibotec Pharmaceuticals Ltd.****Eastgate Village / Eastgate / Little Island / Co
Cork, IE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ



ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) GOYVAERTS, Nicolaas, Martha, Felix;


WIGERINCK, Piet, Tom, Bert, Paul;

ZINSER, Hartmut, Burghard and


EBERT, Birgit, M.

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ (3R,3AS,6AR)-
HEKCAHИДPOFУPO [2,3-B] FУPAH-3-ИЛ
(1S, 2R)-3-[[4-AMИHOFEHИЛ] СУЛFOHИЛ]
(ИЗOБУТИЛ) AMИHО]-1-БEHЗИЛ-2-
XИДPOCИПPOПИЛKAPБAMAT**(57) 1. Постапка за добивање соединенија со
формулата (6)адитивни соли, полиморфни и/или
псевдополиморфни форми на истите,
назначена со тоа, што наведената постапка
ги опфаќа чекорите на:(i) воведување изобутиламино група во
соединение со формулата (1')


(1')

за да се добие соединението со формулата
(2')


(2')

(ii) воведување p-нитрофенилсулфонил
група во соединението со формулата (2') за да
се добие соединението со формулата (3')

(3')

(iii) редуцирање на нитро средината од
соединението со формулата (3') за да се добие
соединението со формулата (4')

(4')

(iv) депротекција на соединението со
формулата (4') за да се добие соединението
со формулата (5)

(5)


спојување соединението со формулата (5) со
дериват на (3R, 3aS, 6aR)-хексахидро [2,3-b]
фуран-3-ил добиен со активирање на (3R,
3aS, 6aR)-хексахидро [2,3-b] фуран-3-ол или
претходници на истиот со карбамоилација
со средство за спојување за да се добие
соединението со формулата (6)каде што наведениот претходник на (3R,
3aS, 6aR)-хексахидро [2,3-b] фуран-3-ол
содржи соединенија каде што кислородот
на алкохол функцијата е заштитен со
O-заштитни групи, одбрани од t-бутил етер,
ацетати, бензил групи, бензил етери, алили,
силлил заштитни групи, алкоксиалкил групи,
тетрахидропиранил.

Има уште 13 патентни барања.

- (51) **C 12N 15/82,**
 A 01H 5/00,
 C 12N 9/02
 (21) 2009/278
 (30) 0013942 30/10/2000 FR
 (96) 30/10/2001 EP01983651.9
 (97) 02/09/2009 EP1330530
 (73) **Bayer S.A.S.**
16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) ZINK, Olivier;
 PAGET, Eric;
 ROLLAND, Anne;
 SAILLAND, Alain and
 FREYSSINET, Georges
 (54) **ПОСТАПКА ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ**
ТОЛЕРАНЦИЈА КАЈ РАСТЕНИЈАТА
СПРЕМА ХЕРБИЦИДИ ИНХИБИТОРИ
НА HPPD, ПРЕКУ ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА
МЕТАБОЛИТСКАТА ПАТЕКА НА HPPD

(57) 1. Постапка за постигнување на толеранција кај растенијата спрема хербицидинхибиторна деоксигеназа на хидроксифенилпирувинска киселина (HPPD), **назначена со тоа што** во наведените растенија се изразува најмалку еден ензим којшто е неосетлив на наведениот хербицид инхибитор на HPPD, при што наведениот ензим ја претворува наведената хидроксифенилпирувинска киселина (HPP) во 4-хидроксифенилоцетна киселина (4-HPA), како и еден HPAH и еден HPAC кои се неосетливи на наведениот хербицид инхибитор на HPPD и кои ја претворуваат наведената 4-HPA во хомогентизат и при што најмалку еден од наведените два ензими е хетерологен, за коишто наведениот HPAH содржи аминокиселинска секвенца одбрана од групата која се состои од SEQ ID NO: 8 и нејзини фрагменти, а наведениот HPAC содржи аминокиселинска секвенца одбрана од групата која се состои од SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 12 и SEQ ID NO: 14, како и нивни фрагменти.

Има уште 17 патентни барања.




Слика 1

- (51) **C 07D 405/12**, (11) **903494**
 A 61K 31/47, (13) **T1**
 A 61P 29/00, (22) 28/09/2009
 C 07C 69/68, (45) 28/02/2011
 C 07D 307/79, 307/83
- (21) 2009/302
- (30) 102004055633 12/11/2004 DE and
 102005020331 26/04/2005 DE
- (96) 11/11/2005 EP05808294.2
- (97) 15/07/2009 EP1844039
- (73) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**
Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) SKUBALLA, Werner;
 SCHMEES, Norbert;
 JAROCH, Stefan;
 REHWINKEL, Hartmut;
 SCHACKE, Heike;
 PETROV, Orlin;
 SCHNEIDER, Matthias;
 HUBNER, Jan and
 DINTER, Christian

(54) **ДЕРИВАТИ НА 5-СУПСТИТУИРАНИ ХИНОЛИН И ИЗОХИНОЛИН, МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИТЕ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО СРЕДСТВА ПРОТИВ ВОСПАЛЕНИЕ**

(57) 1. Соединенија со општата формула (IIa) или (IIb)



во кои

R¹ и R², независно едно од друго, значат водороден атом, C₁₋₃-алкил група, халоген атом, циано група, C₁₋₃-алкокси група или хидрокси група, како и нивни рацемати или одделно присутни стереоизомери на истите и нивни физиолошки компатибилни соли.

Има уште 21 патентни барања.

(51) **C 07D 401/12**, (11) **903486**
 A 61K 31/4725, (13) T1
 A 61P 11/00, 27/00, (22) 02/10/2009
 C 07D 217/02, 217/22, (45) 28/02/2011
 401/14, 405/14, 409/14, 413/14

(21) 2009/310

(30) 20050013868 28/06/2005 EP

(96) 13/06/2006 EP06754323.1

(97) 02/09/2009 EP1899322


(73) **Sanofi - Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) HOFMEISTER, Armin;
 KADEREIT, Dieter;
 RITTER, Kurt;
 PLETTENBURG, Oliver;
 PEUKERT, Stefan;
 RUF, Sven;
 LOHN Matthias;
 IVASHCHENKO, Yuri;
 MONECKE, Peter;
 DREYER, Matthias and
 KANNT, Aimo

(54) **ДЕРИВАТИ НА ИЗОКИНОЛИН КАКО**
ИНХИБИТОРИ НА РНО-КИНАЗА

(57) 1. Соединение со формулата (I):



(I)

назначено со тоа што:

R₁ е:
 H,
 (C₁-C₆)алкил,
 R',
 NH-(C₁-C₆)алкил,
 NHR', или
 N[(C₁-C₆)алкил]₂;
 R₂ е водород, халоген или (C₁-C₆)алкил;
 R₃ е:
 H,
 халоген,


(C₁-C₆)алкил,
 (C₁-C₆)алкилен-R',
 OH,
 O-R''
 NH₂,
 NHR'',
 NR''R'', или
 NH-C(O)-R'',
 R₄ е:
 H,
 халоген,
 хидрокси,
 CN,
 (C₁-C₆)алкил,
 R',
 (C₁-C₆)алкилен-R';
 R₅ е:
 H,
 халоген,
 CN,
 NO₂,
 (C₁-C₆)алкил,
 (C₂-C₆)алкенил,
 R',
 (C₁-C₆)алкилен-(C₆-C₁₀)арил,
 (C₂-C₆)алкенилен-(C₆-C₁₀)арил,
 (C₁-C₆)алкилен-(C₅-C₁₀)хетероцикл,
 CH(OH)-(C₁-C₈)алкил,
 NH₂,
 NH-R',
 NH-SO₂H,
 NH-SO₂-(C₁-C₆)алкил,
 NH-SO₂-R',
 NH-C(O)-(C₁-C₆)алкил,
 NH-C(O)-R',
 C(O)N[(C₁-C₆)алкил]₂,
 C(O)OH, или
 C(O)O-(C₁-C₆)алкил;
 R₆ е:
 H,
 R',
 (C₁-C₈)алкил,
 (C₁-C₆)алкил-R',
 (C₁-C₆)алкилен-O-(C₁-C₆)алкил,
 (C₁-C₆)алкилен-O-R',
 (C₁-C₆)алкилен-CH[R']₂,
 (C₁-C₆)алкилен-C(O)-R',



(C_1-C_6) алкилен- $C(O)NH_2$,
 (C_1-C_6) алкилен- $C(O)N-R'$, или
 (C_1-C_5) алкилен- $C(O)N[R']_2$;
 R_7 е:
 Н,
 халоген,
 CN,
 NO_2 ,
 (C_1-C_6) алкил,
 (C_2-C_6) алкенил,
 R' ,
 (C_2-C_6) алкенилен- (C_6-C_{10}) арил,
 (C_1-C_6) алкилен- R' ,
 $CH(OH)-(C_1-C_6)$ алкил,
 NH_2 ,
 $NH-R'$,
 $NH-SO_2H$,
 $NH-SO_2-(C_1-C_6)$ алкил,
 $NH-SO_2-R'$,
 SO_2-NH_2 ,
 SO_2-NHR' ,
 $NH-C(O)-(C_1-C_6)$ алкил,
 $NH-C(O)-R'$,
 $C(O)N[(C_1-C_6)алкил]_2$,
 $C(O)OH$, или
 $C(O)O-(C_1-C_6)алкил$;
 R_8 е Н, халоген или (C_1-C_6) алкил;
 n е 1, 2, 3 или 4; и
 L е О или $O-(C_1-C_6)алкилен$;
 каде што:
 R' е:
 (C_3-C_8) циклоалкил,
 (C_5-C_{10}) хетероциклил,
 (C_6-C_{10}) арил; и
 R'' е:
 (C_3-C_8) циклоалкил,
 (C_5-C_{10}) хетероциклил,
 (C_6-C_{10}) арил,
 (C_1-C_6) алкил,
 (C_1-C_6) алкилен- R' ,
 (C_1-C_6) алкилен- $O-(C_1-C_6)алкил$,
 $(C_1-C_6)алкилен-O-R'$, или
 $(C_1-C_6)алкилен-NR_xR_y$; и
 каде што R_x и R_y се, независно еден од друг:
 $(C_1-C_6)алкил$,
 (C_5-C_{10}) хетероциклил,
 (C_6-C_{10}) арил,

$(C_1-C_4)алкилен-(C_5-C_{10})хетероциклил$,
 $(C_1-C_4)алкилен-(C_6-C_{10})арил$,
 $(C_1-C_4)алкилен-NH(C_1-C_6)алкил$,
 $(C_1-C_4)алкилен-N[(C_1-C_6)алкил]_2$,
 $(C_1-C_4)алкилен-N[(C_6-C_{10})алкил]_2$, или
 $(C_1-C_4)алкилен-N[(C_5-C_{10})хетероциклил]_2$; и
 при што во остатоците R_4 , R_5 , R_7 и R_8 , еден атом на водород во наведениот алкил или алкилен може да биде супституиран со OH , F , OCH_3 , $COOH$, $COOCH_3$, NH_2 , $NHCH_3$, $N(CH_3)_2$, $CONH_2$, $CONHCH_3$ или $CON(CH_3)_2$; и нивните фармацевтски прифатливи соли.
 Има уште 35 патентни барања.

- (51) **C 07D 239/42, 401/12,** (11) **903487**
 405/14 (13) **T1**
- (21) 2009/313 (22) 07/10/2009
 (45) 28/02/2011
- (30) 20040534898P 08/01/2004 US
 (96) 10/01/2005 EP05726205.7
 (97) 29/07/2009 EP1701944
- (73) **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**
Cambridge, MA 02139, US
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) FLEMING, Paul, E.;
 SHI, Zhan;
 CHEN, Shaowu;
 SCHMIDT, Jane, F.;
 READER, John C.;
 HONE, Neal D. and
 CIAVARRI, Jeffrey P.
- (54) **2-(АМИНО-ЗАМЕНЕТИ) -4-АРИЛ ПИРА-**
МИДНИ И ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА
КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ВОСПА-
ЛИТЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА
- (57) 1. Соединение со формулата I:


I

или фармацевтски прифатлива сол од тоа, при што:

R¹ и R² се секој независно H, C₁₋₃ алкил или C₁₋₅ циклоалкил; R³ е H или F;

R⁴ е H, F, -OR^A, -C(O)R^A, -C(O)R^A или -N(R^A)₂; или R³ и R⁴ заедно со јаглероден атом за кој се тие прикачени формираат карбонилна група; при што секој случај на R^A е независно H, C₁₋₃ алкил или C₃₋₅ циклоалкил; Прстенот А е незадолжително заменет со 1 или 2 независни случаи на R⁵, при што секој R⁵ е независно селектиран од ало, C₁₋₄ алифатичен, -CN, -OR^B, -SR^C, -N(R^B)₂; -NR^BC(O)R^B, -NR^BC(O)N(R^B)₂; -NR^BCO₂R^C, -CO₂R^B, -C(O)R^B, -C(O)N(R^B)₂; -OC(O)N(R^B)₂; -S(O)₂R^C, -SO₂N(R^B)₂; -S(O)R^C, -NR^BSO₂N(R^B)₂; -NR^BSO₂R^C, или C₁₋₄ алифатичен незадолжително заменет со ало, -CN, -OR^B, -SR^C, -N(R^B)₂; -NR^BC(O)R^B, -NR^BC(O)N(R^B)₂; -NR^BCO₂R^C, -CO₂R^B, -C(O)

R^B, -C(O)N(R^B)₂, -OC(O)N(R^B)₂, -S(O)₂R^C, -SO₂N(R^B)₂, -S(O)R^C, -NR^BSO₂N(R^B)₂, или -NR^BSO₂R^C, при што секој случај на R^B е независно H или C₁₋₄ алифатичен; или два R^B на истиот азотен атом земени заедно со азотниот атом од еден 5-8 член ароматичен или неароматичен прстен којшто има во дополние на азотниот атом 0-2 прстенасти хетероатоми селектирани од N, O или S; и секој случај на R^C е независно C₁₋₄ алифатичен;

Sy¹ е селектиран од:

а) еден фенил, пиридил, пиримидил, пиразинил, пиридазинил или триазинил прстен заменет со еден случај на W во мета или пара позицијата на прстенот; или

б) еден триазолил, имидазолил, пиразолил, пиролил, тиазолил, изотиазолил, тиенил, тиадиазолил, изоксазолил, оксазолил, фуранил или оксадиазолил прстен заменет со еден случај на W;


при што Sy¹ е понатаму незадолжително заменет со еден до три независни случаи на R⁶, при што секој случај на R⁶ е независно селектиран од -ало, C₁₋₈ алифатичен, -CN, -OR^B, -SR^D, -N(R^E)₂, -NR^EC(O)R^B, -NR^EC(O)N(R^E)₂, -NR^ECO₂R^D, -CO₂R^B, -C(O)R^B, -C(O)N(R^E)₂, -OC(O)N(R^E)₂, -S(O)₂R^C, -SO₂N(R^E)₂, -S(O)R^D, -NR^ESO₂N(R^E)₂, -NR^ESO₂R^D, -C(=NH)-N(R^E)₂, или C₁₋₈ алифатичен незадолжително заменет со ало, -CN, -OR^B, -SR^D, -N(R^E)₂, -NR^EC(O)R^B, -NR^EC(O)N(R^E)₂, -NR^ECO₂R^D, -CO₂R^B, -C(O)R^B, -C(O)N(R^E)₂, -OC(O)N(R^E)₂, -S(O)₂R^D, -SO₂N(R^E)₂, -S(O)R^D, -NR^ESO₂N(R^E)₂, -NR^ESO₂R^D, или -C(=NH)-N(R^E)₂, при што секој случај на R^D е C₁₋₆ алифатичен и секој случај на R^E е независно H, C₁₋₆ алифатичен, -C(=O)R^B, -C(O)OR^B или -SO₂R^B; или два R^E или истиот азотен атом земен заедно со азотниот атом формираат 5-8 член ароматичен или неароматичен прстен во дополние на азотниот атом 0-2 прстенести хетероатоми селектирани од N, O или S; W е селектиран од еден од:

i) -L₁-V-L₂-R⁷, при што L₁ е -CHR¹³, каде R¹³ е C₁₋₃ алкил, OH, или OMe, V е NR^E, L₂ е -(CH₂)_n, каде n е 1-3, а R⁷ е -N(R^F)₂, NR^ECOORGⁿ, NR^ECORGⁿ, NR^ESO₂RGⁿ, незадолжително заменет 5-6-член арилна или хетероарилна група или незадолжително заменета 3-8-члена хетероциклична група, при што R^F е независно H, C₁₋₆ алифатичен, C₆₋₁₀ арил, 3-14 член хетероцикличен, 5-14 член хетероарил, -C(=O)R^B, -C(O)OR^B или -SO₂R^B; или два R^F на истиот азотен атом земен заедно со азотниот атом од еден незадолжително заменет 5-8 член ароматичен или неароматичен прстен

кој има во дополние на азотниот атом 0-2 прстенести хетероатоми селектирани од N, O или S; и секој случај на R^G е C₁₋₆ алифатичен, C₆₋₁₀ арил, 3-14 член хетероцикличен, или 5-14 член хетероарил; и при што R⁷ е незадолжително заменет во еден или повеќе јаглеродни атоми со 1, 2 или 3 независни случаи на R¹¹, и во еден или повеќе

заменливи азотни атоми со R¹², при што секој случај на R¹¹ е независно селектиран од C₁₋₆ алифатичен, 6-10-член арил, 5-10 член хетероарил, -N(R^B)₂, =O, ало, NO₂, CN, -OR^B, -C(O)R^A, -CO₂R^A, -SR^C, -S(O)R^C, -S(O)₂R^C, -OS(O)₂R^C, N(R^B)C(O)R^A, -N(R^B)CO₂R^A, -N(R^B)SO₂R^A, -C(O)N(R^B)₂, -SO₂N(R^B)₂, -N(R^B)C(O)N(R^B)₂, или -OC(O)R^A, и секој случај на R¹² е независно селектиран од H, C₁₋₆ алифатичен, 6-10-член арил, 5-10-член хетероарил, -C(=O)R^B или -SO₂R^B;

ii) -V-R⁸, при што V е NH-а R⁸ е незадолжително заменета група селектирана од пиперидинил, азетидинил или пиролидинил; V е -O- или -COO-, а R⁸ е C₁₋₆ алкил; или V е -CH₂- или SO₂, а R⁸ е незадолжително заменета група селектирана од:



при што R⁸ е незадолжително заменет на еден или два јаглеродни атоми со еден или два случаи на C₁₋₄ алкил, фенил, 5-14 член хетероарил, ало, -COOH, -COO(C₁₋₄ алкил), -CONH₂, -CONH(C₁₋₄ алкил), -CON(C₁₋₄ алкил)₂, -CONH(5-14-член хетероарил), -CN, -NH₂, -OH, -O(C₁₋₄ алкил), -NH(C₁₋₄ алкил), -N(C₁₋₄ алкил)₂, =O, или C₁₋₄ алкил заменет со еден или два независни случаи на фенил, 5-14-член хетероарил, ало, -COOH,

-COO(C₁₋₄ алкил), -CONH₂, -CONH(C₁₋₄ алкил), -CON(C₁₋₄ алкил)₂, -CONH(5-14-член хетероарил), -CN, -NH₂, -OH, -O(C₁₋₄ алкил), -NH(C₁₋₄ алкил), или -N(C₁₋₄ алкил)₂ а R⁸ е незадолжително заменет на еден азотен атом со -C₁₋₄ алкил, -COO(C₁₋₄ алкил) или -SO₂(C₁₋₄ алкил); или

iii) -L₁-V-R⁸, при што L₁ е -CH₂-, V е -NR^E- или NR^ECO-, а R⁸ е незадолжително заменета група селектирана од C₁₋₆ алкил, или 5-6-член хетероарил или 3-7-члена хетероциклична група, при што R⁸ е незаменет, или R⁸ е заменет на еден или два јаглеродни атоми со еден или два случаи на C₁₋₆ алкил, фенил, 5-14-член хетероарил, ало, -COOH, -COO(C₁₋₆ алкил), -CONH₂, -CONH(C₁₋₆ алкил), -CON(C₁₋₆ алкил)₂, -CONH(5-14-член хетероарил), -CN, -NH₂, -OH, -O(C₁₋₆ алкил), -NH(C₁₋₆ алкил), -N(C₁₋₆ алкил)₂, =O, или C₁₋₆ алкил заменет со еден или два независни случаи на фенил, 5-14-член хетероарил, ало, -COOH, -COO(C₁₋₆ алкил), -CONH₂, -CONH(C₁₋₆ алкил), -CON(C₁₋₆ алкил)₂, -CONH(5-14-член хетероарил), -CN, -NH₂, -OH, -O(C₁₋₆ алкил), -NH(C₁₋₆ алкил), или -N(C₁₋₆ алкил)₂, а R⁸ е незадолжително на еден азотен атом со -C₁₋₆ алкил, или -COO(C₁₋₆ алкил), -SO₂(C₁₋₆ алкил), бензил, или CH₂(5-14-член хетероарил);

Q е врска, CH₂ или C(=O);

Sy² е еден C 6-10 арил, еден 5-10 член хетероарил, или 5-10 член хетероцикличен прстен, при што секој прстен е незадолжително заменет со еден до три независни случаи на R⁹ и еден случај на R¹⁰, при што секој случај на R⁹ е независно селектиран од C₁₋₄ алифатичен, -N(R^B)₂, ало, NO₂, -CN, -OR^B, -C(O)R^A, -CO₂R^A, -SR^C, -S(O)R^C, -S(O)₂R^C, -OS(O)₂R^C, N(R^B)C(O)R^A, -N(R^B)CO₂R^A, -N(R^B)SO₂R^A, -C(O)N(R^B)₂, -SO₂N(R^B)₂, -N(R^B)C(O)N(R^B)₂, -OC(O)R^A, или C₁₋₄ алифатичен незадолжително заменет со -N(R^B)₂, ало, NO₂, -CN, -OR^B, -C(O)R^A, -CO₂R^A, -SR^C, -S(O)R^C, -OS(O)₂R^C, -S(O)₂R^C, -N(R^B)C(O)R^A, -N(R^B)CO₂R^A, -N(R^B)SO₂R^A, -C(O)N(R^B)₂, -SO₂N(R^B)₂, -N(R^B)C(O)N(R^B)₂, или -OC(O)R^A, а R¹⁰ е селектиран од фенил или 5-6 член хетероцикличен или хетероарил прстен, ако:

1) кога Sy¹ е фенил заменет во мета позицијата со W тогаш:

а) кога W е -OMe, R¹, R², R³ и R⁴ се секој водород, а Q е врска, тогаш кога прстенот A е понатаму заменет со R⁵, R⁵ е група поинаква од -CF₃; и



б) кога W е $-OMe$, R^1 , R^2 , R^3 , и R^4 се секој водород, а Q е $-CH_2-$, тогаш Su^2 е поинаков од 1H-бензимидазол-1-ил;

2) кога Su^1 е фенил заменет во пара позицијата со W , а R^1 , R^2 , R^3 , и R^4 се секој водород, тогаш


а) кога Q е врска, W е поинаков од $-OMe$;

б) кога Q е $-CH_2-$, W е поинаков од $-OMe$;

Има уште 25 патентни барања.



- (51) **A 61K 47/02, 39/395,** (11) **903523** (72) LIU, Jun and
47/12, 47/18 (13) **T1** SHIRE, Steven, J.,
(21) 2009/319 (22) 14/10/2009 (54) **ПРОТЕИНСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОНЦЕН-**
(45) 28/02/2011 **ТРИРАНИ СО РЕДУЦИРАНА ВИСКОЗНОСТ**
(30) 20000240107P 12/10/2000 US and (57) 1. Стабилна течна формулација вклучува
20010293834P 24/05/2001 US имуноглобин во вредност од најмалку 80
(96) 04/10/2001 EP01981824.4 mg/ml и сол и/или ублажувач во вредност
(97) 16/09/2009 EP1324776 од најмалку 100 mM, и имање кинематска
(73) **Genentech, Inc.** вискозност од 50 mm²/s или помалку на
1DNA Way, South San Francisco, 25°C.
CA 94080-4990, US Има уште 31 патентни барања.
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје



- (51) **C 07D 471/04**, (11) **903512**
 A 61K 31/498, (13) **T1**
 A 61P 35/00, (22) 24/11/2009
 C 07D 487/04 (45) 28/02/2011

(21) 2009/365

(30) 20070000741 02/02/2007 FR

(96) 01/02/2008 EP08290088.7

(97) 26/08/2009 EP1953161


(73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје

(72) Hickman, John;
 Casara, Patrick;
 Le Diguarher, Thierry and
 Geneste, Olivier

(54) **НОВИ ТРИЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ,**
НАЧИН ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСТИТЕ И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА КОИ ГИ
СОДРЖАТ

(57) 1. Соединенија со формула (I) :



каде :


♦ A претставува ароматичен или не-ароматичен прстен од 5, 6 или 7 членови кој може да содржи 1 или 2 хетеро атоми одбрани од кислород, сулфур и азот, со можност вториот да биде заменет со линеарна или разгранета (C₁-C₆)алкилна група, каде се подразбира дека прстенот A така дефиниран не може да содржи 2 атоми на сулфур или 2 атоми на кислород и дека еден од прстенестите членови може да биде C=O група,

♦ n и n', кои можат да бидат идентични или различни, претставуваат 0, 1 или 2, каде 0 < n + n' < 4,

♦ R₃ претставува арилна или хетероарилна група,

♦ X претставува линеарен или разгранет алкилински синџир кој содржи од 1 до 6 атоми на јаглерод, од кои еден или два атоми на јаглерод може да се замени со атом на кислород или со циклоалкилин, арилин, хетероарилин или SO₂ група,

♦ една од групите R₁ и R₂ претставува атом на водород, а другата претставува група со формула (II) :



каде :

- Y претставува C=O или CH₂ група,

- R₅ претставува атом на водород во кој случај R₆ претставува атом на водород или NR₇R'₇ или -CH₂-NR₇R'₇ група каде секое од R₇ и R'₇, кое може да биде идентично или различно, независно од другите претставува атом на водород или линеарна или разгранета (C₁-C₆)алкилна група заменета со една или повеќе арилна, хетероарилна, арилокси, хетероарилокси, арилтио, хетероарилтио, хетероциклоалкилна или NR₁₀R'₁₀ групи каде:

* R₁₀ и R'₁₀, кои може да се идентични или различни, се одбрани од водород, линеарен или разгранет (C₁-C₆)алкил, линеарен или разгранет (C₁-C₆)алкокси, арил или хетероарил, или

* R₁₀ и R'₁₀ формираат заситена или незаситена циклична или бициклична група која може да се замени со хетеро атом одбран од кислород, азот и сулфур, со што се подразбира дека еден или повеќе од прстенестите членови може да претставува C=O група или може да се замени како што е наведено во дефиницијата на хетероциклус дадена подолу,

или R₅ и R₆ се формираат со двата атоми на јаглерод кои ги носат ароматичен или не-ароматичен прстен кој содржи 5 или 6 прстенести членови, еден атом на азот кои се во пара позиција во однос на SO₂ групата, и кои може да содржат додатно на атомот на азот уште еден атом на азот и/или SO₂ група, прстенот така дефиниран е заменет со R₇ група како што е дефинирана погоре,



- R_4 претставува халоген атом или NO_2 , R_8 , SO_2 - R_9 , линеарна или разгранета (C_1 - C_6) алкилна или линеарна или разгранета (C_1 - C_6) алкокси група, каде R_8 може да има која било од вредностите на R_7 како што е дефинирано погоре,

- R_9 претставува amino група или линеарна или разгранета (C_1 - C_6) алкилна група која по избор се заменува со еден или повеќе халогени атоми,

со тоа што се подразбира дека :

- „арилна“ значи фенилна, нафтилна или бифенилна група,

- „хетероарилна“ значи која било моно- или би-циклична група која има најмалку една ароматична половина и содржи од 5 до 10 прстенести членови и која може да содржи од 1 до 3 хетеро атоми одбрани од кислород, сулфур и азот, како на пример групите фуран, тиофен, пирол, имидазолин, пиридин, квинолин, изоквинолин, хроман, индол, бензотиофен, бензофуран, 1,3-бензодиоксол и 2,3-дихидро-1,4-бензодиоксин,

- „хетероциклоалкилна“ значи која било моно- или би-циклична неароматична група која содржи од 4 до 10 прстенести членови и која може да содржи од 1 до 3 хетеро атоми одбрани од кислород, сулфур и азот,

- „циклоалкилна“ значи која било моно- или би-циклична не-ароматична група која содржи од 4 до 10 прстенести членови,


со можноста така дефинираните арилни, хетероарилни, хетероциклоалкилни и циклоалкилни групи да бидат заменети со од 1 до 3 групи одбрани од линеарна или разгранета (C_1 - C_6) алкилна по избор заменета од хидрокси или amino група, линеарна или разгранета (C_1 - C_6) алкокси, хидрокси, карбокси, формил, нитро, цијано, amino, линеарна или разгранета полихало- (C_1 - C_6) алкил, алкоксикарбонил и халогени атоми,

- „арилин“, „хетероарилин“ и „циклоалкилин“ значат, соодветно, арилна, хетероарилна или циклоалкилна група како што се дефинирани погоре, заменувајќи атом на јаглерод од алкилинскиот синџир,

нивни енантиомери и диастереоизомери, и нивни додатни соли со фармацевтски прифатлива киселина или база.

Има уште 21 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/4184**, (11) **903500**
 A 61P 35/00, (13) **T1**
 C 07D 235/04, 235/06 (22) 26/11/2009
- (21) 2009/370 (45) 28/02/2011
- (30) 20020364007P 13/03/2002 US
- (96) 13/03/2003 EP03714148.8
- (97) 25/11/2009 EP1482932
- (73) **Array Biopharma, Inc.**
3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
 1000, Скопје
- (72) WALLACE, Eli, M.;
 LYSSIKATOS, Joseph, P.;
 HURLEY, Brian, T. and
 MARLOW, Allison, L.
- (54) **N3 АЛКИЛИРАНИ ДЕРИВАТИ НА
 БЕНЗИМИДАЗОЛ КАКО МЕК ИНХИБИТОРИ**
- (57) 1. Соединение на бензоимидазол од
 формулата



и фармацевтски прифатливи негови соли и солвати, каде што:

R^1 , R^2 , и R^9 се независно избрани од водород, халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-OR^3$, $-C(O)R^3$, $-C(O)OR^3$, $NR^4C(O)OR^6$, $-OC(O)R^3$, $-NR^4SO_2R^6$, $-SO_2NR^3R^4$, $-NR^4C(O)R^3$, $-C(O)NR^3R^4$, $-NR^5C(O)NR^3R^4$, $-NR^5C(NCN)NR^3R^4$, $-NR^3R^4$, или

C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 - C_{10} алкинил, C_3 - C_{10} циклоалкил, C_3 - C_{10} циклоалкилалкил, $-S(O)(C_1-C_6$ алкил), $-S(O)(CR^4R^5)_m$ -арил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, $-O(CR^4R^5)_m$ -арил, $-NR^4(CR^4R^5)_m$ -арил, $-O(CR^4R^5)_m$ -хетероарил, $-NR^4(CR^4R^5)_m$ -хетероарил, $-O(CR^4R^5)_m$ -хетероциклил или $-NR^4(CR^4R^5)_m$ -хетероциклил, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил, хетероарил и хетероциклил дел е опционално супституиран со една до пет групи независно избрани од оксо,

халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-NR^4SO_2R^6$, $-SO_2NR^3R^4$, $-C(O)R^3$, $-C(O)OR^3$, $-OC(O)R^3$, $-NR^4C(O)OR^6$, $-NR^4C(O)R^3$, $-C(O)NR^3R^4$, $-NR^3R^4$, $-NR^5C(O)NR^3R^4$, $-NR^5C(NCN)NR^3R^4$, $-OR^3$, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил;

R^3 е избран од водород, трифлуорометил, или

C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 - C_{10} алкинил, C_3 - C_{10} циклоалкил, C_3 - C_{10} циклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил, хетероарил и хетероциклил дел е опционално супституиран со една до пет групи независно избрани од оксо, халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-NR'SO_2R''$, $-SO_2NR'R''$, $-C(O)R'$, $-C(O)OR'$, $-OC(O)R'$, $-NR'C(O)OR'''$, $-NR'C(O)R''$, $-C(O)NR'R''$, $-SR'''$, $-S(O)R'''$, $-SO_2R'$, $-NR'R''$, $-NR'C(O)NR'R''$, $-NR'C(O)NR''R'''$, $-NR'C(NCN)NR''R'''$, $-OR'$, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил;

R' , R'' и R''' независно се избрани од водород, C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, арил и арилалкил;

R'''' е избран од C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, арил и арилалкил;

било кои два од R' , R'' , R''' или R'''' можат да бидат земени заедно со атомот за кој се врзани за да формираат 4 до 10 член карбоцикличен, хетероарил или хетероцикличен прстен, од кои секој од нив е опционално супституиран со една до три групи независно избрани од халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил;

R^3 и R^4 можат да бидат земени заедно со атомот за кој тие се врзани за да формираат 4 до 10 член карбоцикличен, хетероарил или хетероцикличен прстен, од кои секој е опционално супституиран со една до три групи независно избрани од халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-NR'SO_2R''''$, $-SO_2NR'R''$, $-C(O)R'$, $-OC(O)R'$, $-NR'C(O)OR''''$, $-NR'C(O)R''$, $-C(O)NR'R''$, $-SO_2R''''$, $-NR'R''$, $-NR'C(O)NR'R''$, $-NR'C(NCN)NR''R''''$, $-OR'$, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил;



R^4 и R^5 независно претставуваат водород или C_1 - C_6 алкил, или

R^4 и R^5 можат да бидат земени заедно со атомот за кој се врзани за да формираат 4 до 10 член карбоцикличен, хетероарил или хетероцикличен прстен, од кои секој е опционално супституиран со една до три групи независно избрани од халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-NR'SO_2R''''$, $-SO_2NR'R''$, $-C(O)R'$, $-C(O)OR'$, $-OC(O)R'$, $-NR'C(O)OR''''$, $-NR'C(O)R''$, $-C(O)NR'R''$, $-SO_2R''''$, $-NR'R''$, $-NR'C(O)NR''R''''$, $-NR'C(NCN)NR''R''''$, $-OR'$, арил, хетероарил, арилалкил, хетероалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил;

R^6 е избран од трифлуорометил, или

C_1 - C_{10} алкил, C_3 - C_{10} циклоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил, каде што секој алкил, циклоалкил, арил, хетероарил и хетероциклил дел е опционално супституиран со една до пет групи независно избрани од оксо, халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-NR'SO_2R''''$, $-SO_2NR'R''$, $-C(O)R'$, $-C(O)OR'$, $-OC(O)R'$, $-NR'C(O)OR''''$, $-NR'C(O)R''$, $-C(O)NR'R''$, $-SO_2R''''$, $-NR'R''$, $-NR'C(O)NR''R''''$, $-NR'C(NCN)NR''R''''$, $-OR'$, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил;

R^7 е избран од

C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 - C_{10} алкинил, C_3 - C_{10} циклоалкил, C_3 - C_{10} циклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил, хетероарил и хетероциклил дел е опционално супституиран со една до пет групи независно избрани од оксо, халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-NR_4SO_2R^6$, $-SO_2NR^3R^4$, $-C(O)R^3$, $-C(O)OR^3$, $-OC(O)R^3$, $-NR^4C(O)OR^6$, $-NR^4C(O)R^3$, $-C(O)NR^3R^4$, $-SO_2R^6$, $-NR^3R^4$, $-NR^5C(O)NR^3R^4$, $-NR^5C(NCN)NR^3R^4$, $-OR^3$, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил;

A е избран од OR^3 или NR^4OR^3 ;

R^8 е избран од водород, $-SCF_3$, $-Cl$, $-Br$, $-F$, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-OR^3$, $-C(O)R^3$, $-C(O)OR^3$, $-NR^4C(O)OR^6$, $-OC(O)R^3$, $-NR^4SO_2R^6$, $-SO_2NR^3R^4$, $-NR^4C(O)R^3$, $-C(O)NR^3R^4$, $-NR^5C(O)NR^3R^4$, $-NR^3R^4$, или

C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 - C_{10} алкинил, C_3 - C_{10} циклоалкил, C_3 - C_{10} циклоалкилалкил, $-S(O)j(C_1-C_6$ алкил), $-S(O)j(CR^4R^5)_m$ -арил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, $-O(CR^4R^5)_m$ -арил, $-NR^4(CR^4R^5)_m$ -арил, $-O(CR^4R^5)_m$ -хетероарил, $-NR^4(CR^4R^5)_m$ -хетероарил, $-O(CR^4R^5)_m$ -хетероциклил или

$-NR^4(CR^4R^5)_m$ -хетероциклил, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил, хетероарил и хетероциклил дел е опционално супституиран со една до пет групи независно избрани од оксо, халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-NR^4SO_2R^6$, $-SO_2NR^3R^4$, $-C(O)R^3$, $-C(O)OR^3$, $-OC(O)R^3$, $-NR^4C(O)OR^6$, $-NR^4C(O)R^3$, $-C(O)NR^3R^4$, $-NR^3R^4$, $-NR^5C(O)NR^3R^4$, $-NR^5C(NCN)NR^3R^4$, $-OR^3$, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил;

m е 0, 1, 2, 3, 4 или 5; и


j е 1 или 2.

Има уште 31 патентни барања.

- (51) **C 07C 233/18**, (11) **903501**
 A 61K 31/165, (13) **T1**
 A 61P 15/00, 25/00, (22) 27/11/2009
 35/00, 37/02, 9/00 (45) 28/02/2011
- (21) 2009/373
 (30) 20060005917 30/06/2006 FR
 (96) 29/06/2007 EP07290819.7
 (97) 30/09/2009 EP1873140
- (73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de La Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје
- (72) Millan, Mark;
 Spedding, Michael;
 Yous, Said;
 Peres, Basile;
 Sabaouni, Ahmed;
 Berthelot, Pascal;
 Delagrance, Philippe and
 Caignard, Daniel-Henri

- (54) **НОВИ ДЕРИВАТИВИ НА НАФТАЛНА,**
МЕТОДА ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И
ФАРМАЦЕФТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ
СОДРЖАТ

- (57) 1. Соединение со формула (I) :



или N-[3-хидрокси-2-(7-метокси-1-нафтил)
 пропил]пропанамида, нивни енантиомери и
 нивни дополнителни соли со фармацевтски
 прифатлива база.

Има уште 6 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/336,** (11) **903483**
 C 07D 303/08 (13) **T1**
 (21) 2009/376 (22) 27/11/2009
 (45) 28/02/2011

(30) 20050026163 01/12/2005 EP

(96) 29/11/2006 EP06804890.9

(97) 07/10/2009 EP1954264


(73) **Basilea Pharmaceutical AG**
Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, CH

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) MULLER, Marc and
 XU, Lin

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ**
ИНТЕРМЕДИЕРИ НА ЕПОКСИБУТАНОЛ


(57) 1. Постапка за добивање на соединение со
 формулата (I):



(I)

каде што:

Hal претставува флуоро или хлоро, а R¹ и R², независно еден од друг, претставуваат водород или едно од значењата на Hal; **назначена со тоа што** соединение со формулата (II):



(II)

се претвора во соодветен естер на алкилно-, флуороалкилно- или арилносулфонска киселина, кој потоа се доведува во реакција со алкално-метален нитрит во присуство на соодветен крунест етер во поларен ненуклеофилен растворувач, на температура од -10 до 50°C, со што се добива соединението со формулата (I).

Има уште 16 патентни барања.



- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| (51) A 61K 39/395,
C 07K 14/705, 16/00 | (11) 903484
(13) T1 | содржи:
а) средина на рецептор на ТАЧИ, која се состои од аминокиселинска секвенца одбрана од:
i) аминокиселински остатоци 34 до 104 на SEQ ID NO: 2;
ii) аминокиселински остатоци 30 до 110 на SEQ ID NO: 2; и
iii) аминокиселински остатоци 30 до 154 на SEQ ID NO: 2;
каде што наведената средина на рецепторот на ТАЧИ се врзува со најмалку едниот од ZTNF2 или ZTNF4; и
б) имуноглобулинска средина која содржи константен регион на имуноглобулин. |
| (21) 2009/377 | (22) 27/11/2009
(45) 28/02/2011 | |
| (96) 20/05/2002 EP02734478.7 | | |
| (97) 28/10/2009 EP1436003 | | |
| (73) ZymoGenetics, Inc.
1201 Eastlake Avenue East, Seattle,
WA 98102, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје | | |
| (72) RIXON, Mark, W., and
GROSS, Jane, A., | | |
| (54) ХИБРИДНИ ПРОТЕИНИ ТАЧИ-
ИМУНОГЛОБУЛИН | | |
| (57) 1. Употреба на трансмембрански активатор и калциумов модулатор и хибриден протеин ТАЧИ-имуноглобулин како средство за интеракција помеѓу циклофилинските лиганди, за добивање на лек за инхибиција на размножувањето на туморните клетки, назначена со тоа што наведениот хибриден протеин ТАЧИ-имуноглобулин | | |

(51) **C 07D 405/10, 211/02,** (11) **903477**
211/26, 213/38, 213/53, (13) **T1**
C 07F 7/10 (22) 27/11/2009

(21) 2009/378 (45) 28/02/2011

(30) 20040004799 02/03/2004 EP and
20040585745P 06/07/2004 US

(96) 18/02/2005 EP05779890.2

(97) 04/11/2009 EP1723140


(73) **Aventis Pharmaceuticals Inc.**
300 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, New Jersey 08807, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) GRAF, Claus-Dieter;
TAPPERTZHOFEN, Christoph and
SLEDESKI, Adam, W.

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА**
ИНХИБИТОРИ НА ТРИПТАЗА

(57) 1. Постапка за добивање на соединение со формулата (I):




каде што:


R¹ е H, F, CF₃, OCF₃, (C₁-C₈)-алкил, (C₃-C₁₀)-циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклоалкил кој содржи 1, 2 или 3 исти или различни прстенести хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур, (C₆-C₁₄)-арил, (C₁-C₈)-алкокси, (C₃-C₁₀)-циклоалкокси, (C₆-C₁₄)-арилокси, ди((C₁-C₈)-алкил)амино, ди((C₃-C₁₀)-циклоалкил)амино или ди((C₆-C₁₄)-арил)амино; и

R² е H, F, CF₃, OCF₃, (C₁-C₈)-алкил, (C₃-C₁₀)-циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклоалкил кој содржи 1, 2 или 3 исти или различни хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур, (C₆-C₁₄)-арил, 5- до 10-член хетероарил кој содржи 1, 2 или 3 исти или различни прстенести хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур, (C₁-C₈)-алкокси, (C₃-C₁₀)-циклоалкокси, (C₆-C₁₄)-арилокси, 5- до 10-член хетероарилокси кој содржи 1, 2 или 3 исти или различни прстенести хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур, ди((C₁-C₈)-алкил)амино, ди((C₃-C₁₀)-циклоалкил)амино или ди((C₆-C₁₄)-арил)

амино;
или негова сол,
назначена со тоа, што опфаќа:
а) третирање на соединение на
фенилетинилсилан со формулата (II):




каде што G е триметилсилан, триетилсилан, три-изопропилсилан, или диметил-терц-бутилсилан, R² е R² како што е дефинирано погоре или е негов заштитен дериват или негова прекурсорска средина, во растворувач со алкалнометален хидроксид, карбонат или алкохолат или алкохолат на алкалноземјен метал, со што се добива раствор на фенилетин со формулата (III):




и

б) комбинирање на добиениот раствор на фенилетин со соединение со формулата (IV):



каде што X е бром или јодо, R¹ е R¹ како што е дефинирано погоре, или е негов заштитен дериват или негова прекурсорска средина, а Boc е терц-бутоксикарбонил, во присуство на хомоген паладиумов катализатор, бакарна сол и „спречен“ амин во растворувач, со што се добива заштитено соединение со формулата (V):



каде што R¹ и R² се R¹ и R², засебно, како што е дефинирано погоре, или се негов заштитен дериват или негова прекурсорска средина, а Boc е терц-бутоксикарбонил, или негова сол.

Има уште 35 патентни барања.



- | | | |
|---|--|--|
| (51) C 07D 209/88,
A 61K 31/403,
A 61P 37/00, 9/04, 9/12 | (11) 903474
(13) T1
(22) 27/11/2009
(45) 28/02/2011 | (54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА
КАРВЕДИЛОЛ И НЕГОВИ ЕНАНТИОМЕРИ |
| (21) 2009/379 | | (57) 1. Процес за подготовка на карведилол или негови енантиомери со реакција на 4-(2,3-епоксипропокси)карбазол или негови енантиомери со вишок од 2-(2-метоксифенокси) етиламин што се карактеризира со фактот дека растворот на реакцијата е естер на винска киселина. Има уште 5 патентни барања. |
| (30) 20040106438 09/12/2004 EP | | |
| (96) 05/12/2005 EP05815876.7 | | |
| (97) 14/10/2009 EP1838670 | | |
| (73) Zach System S.p.A.
20091 Bresso (Milano), IT | | |
| (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје | | |
| (72) TREPAT GUIXER, Elisenda;
MUNOZ ALVAREZ, Anna;
POMARES MARCO, Marta and
MARQUILLAS OLONDRIZ, Francisco | | |

- (51) **C 07D 401/12**, (11) **903473**
 A 61K 31/4545, 31/506, (13) **T1**
 A 61P 3/00, (22) 17/12/2009
 C 07D 401/14, 413/14 (45) 28/02/2011

(21) 2009/405

(30) 20050642840P 10/01/2005 US

(96) 09/01/2006 EP07023528.8

(97) 21/10/2009 EP1911756

(73) **Arena Pharmaceuticals, Inc.**
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego,
CA 92121, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. „Народен Фронт“ 21/4-5,
 1000 Скопје


(72) Hurst, David;
 Jones, Robert M.;
 Wong, Amy Siu-Ting;
 Lehman, Juerg and
 Shen, Young-jun

(54) **ЗАМЕНЕТИ ПИРИДИНИЛ И ПИРИМИДИНИЛ
 ДЕРИВАТИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА
 МЕТАБОЛИЗАМ И ТРЕТМАНОТ НА
 ЗАБОЛУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ТОА**

(57) 1. Состав вклучува:

(а) инхибитор на дипептидил пептидаз IV (DPP-IV); и

(б) соединение селектирано од соединенија од Формула (Ia) и фармацевтски прифатливи соли, солвати, и хидрати одтаму:



каде што:

X е N или CR₈ кадешто R₈ е H или халоген;

Y е NH или O;

Z е CH или N;

R₁ е карбо-C₁₋₈-алкокси, оксадиазолил, или пиримидинил,

кадешто кажаниот карбо-C₁₋₆-алкокси, оксадиазолил и пиримидинил се секој опционално заменет со 1 или 2 заменители селектирани независно од: C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкокси и C₃₋₅ циклоалкил;

R₂ е H или C₁₋₄ алкил;

R₃ е C₁₋₄ алкокси, O-C₂₋₄-алкинил или хидроксил;

R₄ е селектиран од: H, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₄ алкил, C₂₋₄ алкинил, и халоген;


или:

R₅ е селектиран од:

C₁₋₄ ацилсулфонамид, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкиламино, C₁₋₄ алкилсулфонил, C₁₋₄ алкилтио, цијано, хетероциклил, ди-C₁₋₄-диалкиламино, и сулфонамид, кадешто кажаниот C₁₋₄ алкокси, C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкиламино, C₁₋₄ алкилсулфонил, C₁₋₄ алкилтио, ди-C₁₋₄-диалкиламино и хетероциклил се секој опционално заменет со 1 или 2 заменители селектирани независно од :

C₂₋₄ алкинил, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₄ алкилкарбоксаамид, C₁₋₄ алкилсулфонил, C₃₋₅ циклоалкил, C₃₋₅ циклоалкилокси, ди-C₁₋₄-алкилкарбоксаамид, хидроксил, и фосфоноокси, кадешто кажаниот C₁₋₄ алкилкарбоксаамид е опционално заменет со хидроксил; или:

R₅ е група од Формула (A):



каде што:

„m“, „n“ и „q“ се секој независно 0, 1, 2 или 3;

„r“ е O, 1 или 2; и „t“ е 0 или 1;

R₆ е H или халоген; и

R₇ е H или C₁₋₄ алкил.

Има уште 61 патентни барања.

(51) C 07D 209/42	(11) 903476	2.482	36.151	1.83
	(13) T1	2.391	37.578	1.77
(21) 2009/406	(22) 18/12/2009	2.245	40.129	0.69
	(45) 28/02/2011	2.077	43.534	0.94

(30) 03818870.2 21/10/2003 EP

(96) 21/10/2003 EP03818870.2

(97) 16/12/2009 EP1675827


(73) **Les Laboratoires Servier**
22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) SINGH, Girij, Pal;
GODBOLE, Himanshu, Madhav and
NEHATE, Sagar, Purushottam

(54) **НОВА МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ
КРИСТАЛНА ФОРМА НА ПЕРИНДОПРИЛ
ЕРБУМИН**

(57) 1. Селективна постапка за добивање на кристална форма на периндоприл ербумин со формулата (II):




која се заснова на следниот модел на прекршување на X-зраците врз прашок:

d-растојание (Å) Агол (°2θ) Релативен интензитет (%)

10.239	8.628	1.16
8.886	9.945	49.45
7.453	11.863	10.26
6.054	14.618	3.35
5.716	15.487	14.10
5.435	16.294	33.06
5.082	17.434	100.00
4.844	18.296	14.06
4.661	19.023	5.88
4.278	20.744	8.50
4.116	21.570	17.02
3.869	22.965	36.43
3.565	24.950	11.58
3.337	26.690	6.65
3.125	28.531	11.60
2.993	29.823	3.93
2.778	32.194	4.65
2.718	32.918	4.19
2.619	34.196	3.28
2.551	35.140	2.52


назначена со тоа што опфаќа реакција на раствор на периндоприл со формулата (I):



во растворувач одбран од N,N-диметилформаид, диметил ацетали на пониски алифатски алдехиди и диметил кетали на пониски алифатски кетони со терциерен бутиламин и кристализација на добиената ербуминска сол со загревање на реактивната мешавина до рефлукс, се филтрира на топло, се оладува постепено до ниво од 20°C до 30°C, а потоа додатно се оладува до ниво од 0°C до 15°C во траење од 30 минути до 1 час и, на крајот, кристалите се филтрираат и се сушат,

при што наведените диметил ацетали на пониски алифатски алдехиди и диметил кетали на пониски алифатски кетони се одбрани од диметоксиметан, 1,1-диметоксиетан и 2,2-диметоксипропан.

Нема други патентни барања.



СЛИКА 1



(51) **C 07C 271/10**, (11) **903481**
 C 07D 215/04, 233/54, (13) **T1**
 235/14, 237/08, 263/32, (22) 21/12/2009
 471/04 (45) 28/02/2011

(21) 2009/409

(30) 20040001949 26/02/2004 FR

(96) 25/02/2005 EP05732902.1

(97) 14/10/2009 EP1720829

(73) **Sanofi - Aventis**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) ABOUABDELLAH, Ahmed;


HOORNAERT, Christian;

BARTSCH-LI Regine and

RAVET, Antoine

(54) **ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОАРИЛ-
 АЛКИЛКАРБАМАТИ, МЕТОДА ЗА
 ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
 ИНХИБИТОРИ НА ЕНЗИМОТ ФААН**

(57) 1. Соединение претставено со општата формула (I):



(I)

каде што:

A е одбран од една или повеќе групи X, Y и/или Z;

X претставува метиленска група која може да биде супституирана со една или две C₁₋₆-алкилни, C₃₋₇-циклоалкилни или C₃₋₇-циклоалкил-C₁₋₃-алкиленски групи;

Y претставува или C₂-алкениленска група која може да биде супституирана со една или две C₁₋₆-алкилни, C₃₋₇-циклоалкилни или C₃₋₇-циклоалкил-C₁₋₃-алкиленски групи; или C₂-алкиниленска група;

Z претставува група со формулата:



m претставува цел број од 1 до 5;

p и q претставуваат цели броеви и се дефинирани така што p+q е број од 1 до 5;

n претставува цел број од 1 до 7;

R₁ претставува група R₂ која може да биде супституирана со една или повеќе групи R₃ и/или R₄;

R₂ претставува група одбрана од пиридил, пиримидинил, пиридазинил, пиразинил, триазинил, пиролил, фурил, тиенил, имидазолил, оксазолил, тиазолил, пиразолил, изоксазолил, изотиазолил, оксадиазолил, тиадиазолил, триазолил, тетразолил, нафтил, хинолинил, тетраhydroхинолинил, изохинолинил, тетраhydroизохинолинил, 2-оксо-3,4-дихидрохинолинил, 1-оксо-3,4-дихидроизохинолинил, хиназолинил, хиноксалинил, фталазинил, циолинил, нафтиридинил, бензофуранил, дихидробензофуранил, бензотиенил, дихидробензотиенил, индолил, индолинил, индазолил, изоиндолил, бензимидазолил, бензоксазолил, бензизоксазолил, бензотиазолил, бензизотиазолил, бензотриазолил, бензоксадиазолил, бензотиадиазолил, пиролопиридил, фуропиридил, тиенопиридил, имидазопиридил, оксазолпиридил, тиазолпиридил, пиразолопиридил, изоксазолпиридил или изотиазолопиридил;

R₃ претставува група одбрана од атоми на халоген или цијано, нитро, C₁₋₆-алкилна, C₁₋₆-алкокси, хидроксилна, C₁₋₆-тиоалкилна, C₁₋₆-флуороалкилна, C₁₋₆-флуороалкокси, C₁₋₆-флуоротииоалкилна, NR₅R₆, NR₅COR₆, NR₅CO₂R₆, NR₅SO₂R₆, COR₅, CO₂R₅, CONR₅R₆, SO₂R₅, SO₂NR₅R₆ или -O-(C₁₋₃-алкилен)-O-група;

R₄ претставува група одбрана од фенил, фенилокси, бензилокси, нафтил, пиридил, пиримидинил, пиридазинил или пиразинил; при што е можно групата(ите) R₄ да бидат супституирани со една или повеќе групи R₃, кои може да бидат исти или различни една од друга; R₅ и R₆, независно еден од друг, претставуваат атом на водород или C₁₋₆-алкилна група, или заедно со атомот(ите) за кои се прикачени, формираат прстен одбран од азетидин, пиролидин, пиперидин, морфолин, тиоморфолин, азепин или пиперазин, при што наведениот прстен може да биде супституиран со C₁₋₆-алкилна или бензилна група;

R₇ претставува атом на водород или C₁₋₆-алкилна група; R₈ претставува атом на водород или C₁₋₆-алкилна, C₃₋₇-циклоалкилна или C₃₋₇-циклоалкил-C₁₋₃-алкиленска група; во основен облик или во вид на киселинска адитивна сол, хидрат или солват.

Има уште 10 патентни барања.



- | | | |
|---|--|--|
| (51) C 07D 401/14,
A 61K 31/506,
A 61P 11/00 | (11) 903510
(13) T1
(22) 12/01/2010
(45) 28/02/2011 | (iii) бариера за влага која го опколува наведениот прв слој со контролирано ослободување, каде што бариерата за влага содржи ентеричен полимер, пластификатор и зголемувач на пропустливост, каде што зголемувачот на пропустливост е присутен во количина од 20% до 40% по тежина од сувата тежина на бариерата за влага; каде што таблетата со модифицирано ослободување е биоеквивалентна и покажува профил на растворање таков што после 2 часа не повеќе од 20% од содржината на бупропион е ослободена, после 4 часа 15% до 45% од содржината на бупропион е ослободена, после 8 часа 40% до 90% од содржината на бупропион е ослободена и после 16 часа не помалку од 80% од содржината на бупропион е ослободена. Има уште 37 патентни барања. |
| (21) 2010/13 | | |
| (30) 20040001762 05/07/2004 SE | | |
| (96) 04/07/2005 EP05756403.1 | | |
| (97) 11/11/2009 EP1778673 | | |
| (73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) GABOS, Balint;
RIPA, Lena and
STENVALL, Kristina | | |
| (54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА ХИДАНТОИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ ОПСТРУКТИВНИ БОЛЕСТИ НА ДИШНИТЕ ПАТИШТА | | |
| (57) 1. Таблета со модифицирано ослободување која содржи:
(i) јадро кое содржи ефективна количина од фармацевтски прифатлива сол на бупропион, и конвенционални ексципиенти;
(ii) прв слој со контролирано ослободување кој го опколува наведеното јадро каде што наведениот слој со контролирано ослободување содржи полимер кој формира филм нерастворлив во вода и пропушта вода, пластификатор и полимер растворлив во вода и каде што односот на полимерот кој формира филм нерастворлив во вода и пропушта вода: пластификаторот: полимерот растворлив во вода е од 3:1:4 до 5:1:3; и | | |

(51) **A 61K 31/433,** (11) **903513**A 61P 25/28, 3/10, (13) **T1**

C 07D 285/08, 417/04 (22) 12/01/2010

(21) 2010/14 (45) 28/02/2011

(30) 20040075997 05/04/2004 EP

(96) 04/04/2005 EP05075779.8

(97) 21/10/2009 EP1586319

(73) **Noscira, S.A.****Avenida de la Industria, 52
28760 Tres Cantos, ES**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) Martinez, Gil;

Dorronsoro Diaz, Isabel;

Alonso Cascon, Mercedes;

Panizodel Pliego, Gema;


Fuertes Huerta, Ana;

Perez Puerto, Maria Jose and



Medina Padilla, Miguel

(54) **ТИАДИАЗОЛИДИНОНИ КАКО GSK-3
ИНХИБИТОРИ**

(57) 1. Соединение со општа формула (I)



каде што:

R₁ е група избрана од:


R_a, R_b, R₂, R₃, R₄, R₅ и R₆ се независно избрани од водород, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран алкенил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран хетероцикл, -COR₇, -C(O)OR₇, -C(O)NR₇R₈, -C=NR₇, -CN, -OR₇, -OC(O)R₇, -S(O)_t-R₇, -NR₇R₈, -NR₇C(O)R₈, -NO₂, -N=CR₇R₈ или халоген, каде што R_a и R_b заедно може да формираат група =O и каде што било кој пар R_aR₂, R₂R₃, R₃R₄, R₄R₅, R₅R₆, R₆R_b или R₇R₈ може да формираат заедно цикличен супституент; t е 0, 1, 2 или 3, R₇ и R₈ се секој независно избрани од водород, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран алкенил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран хетероцикл, супституиран или несупституиран алкокси, супституиран или несупституиран арилокси или халоген; или негова фармацевтски прифатлива сол или негов раствор.

Има уште 25 патентни барања.

- (51) **B 65B 9/20,**
 B 32B 27/08,
 B 65B 53/02,
 B 65D 33/02, 65/40, 81/34
- (11) **903517**
 (13) **T1**
 (22) 14/01/2010
 (45) 28/02/2011
- (21) 2010/15
 (30) 07005453.1 16/03/2007 EP
 (96) 16/03/2007 EP07005453.1
 (97) 11/11/2009 EP1970310
- (73) **Ludger Fuest**
An der Eisenkaul 16 53881 Euskirchen, DE
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
 1000, Скопје
- (72) Fink, Bernhard;
 Krainz, Michael and
 Wahuttl, Michael
- (54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ
 ЦЕВЧЕСТАЌЕСИЧКА, ЦЕВЧЕСТАЌЕСИЧКА
 И ФИЛМ ПОГОДЕН ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ
 НА ЦЕВЧЕСТАТА ВРЕЌИЧКА**

(57) 1. Постапка за произведување цевчеста ќесичка (1), каде што рамниот лист на филм (19) содржи најмалку еден слој (20) кој што се собира на топлина кој прво е формиран околу шаблон во форма на рамо и е формиран во цевка преку лонгитудален заварен шев (4), кој што се протега во насока на доаѓањето (Z) од цевката, должината на цевката е исполнета со основниот материјал и должината запечатена на горниот и долниот крај преку напречни заварени рабови (2, 3) е одвоена од дојдениот материјал за ќесички како полна цевчеста ќесичка (1), **карактеристична во тоа што** филмот дополнително содржи пасивен слој (21) кој што е споен со слојот (20) кој што се собира на топлина; слојот (20) кој што се собира на топлина ко-оперира со материјал (22) кој што е осетлив на микробранови и емитира топлина на изложеност на микробранови и слојот (20) кој што се собира на топлина, материјалот (22) осетлив на микробранови и пасивниот слој (21) се споени еден со друг така што филмот (19) е формиран на претходно дефиниран начин на изложеност на микробранови.

Има уште 30 патентни барања.




СЛИКА 1

- (51) **B 67D 1/06, 1/14** (11) **903514**
 (13) **T1**
 (21) 2010/17 (22) 15/01/2010
 (45) 28/02/2011
- (30) 20001015368 31/05/2000 NL
 (96) 31/05/2001 EP05075871.3
 (97) 13/01/2010 EP1600421
 (73) **Heineken Supply Chain B.V**
Burgemeester Smeetsweg 1,
2382 PH Zoeterwoude, NL
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) Van der Klauw, Guido Petrus Johannes;
 Вах, Bart Jan and
 Van Duuren, Marius Corstiaan
 (54) **УРЕД ЗА ИЗДАВАЊЕ ПИЈАЛАК И**
КОНТЕЈНЕР ЗА ПИЈАЛАК
 (57) 1. Уред за издавање пијалок (1, 25), кој
 содржи:
 направа за издавање со глава за издавање
 (18, 29, 90), заради најмалку делумно
 прифаќање на еластичен вод за издавање
 (17, 28) и контејнер (7, 27) кој содржи пијалок,

првенствено газирани пијалок, којшто е поврзан за време на употребата со водот за издавање (17, 28) којшто, на излезниот крај има спојувачки елемент (32, 41, 70) заради поврзување, по пат на прикачување, со главата за издавање, при што спојувачкиот елемент содржи вентил затворач (19, 32, 102) којшто е наменет за отворање и затворање на водот за издавање, при што главата за издавање (18, 29, 90) содржи оперативен елемент (45, 63, 98) којшто е предвиден да се поврзе со наведениот вентил затворач (19, 32, 102) заради отворање и затворање на наведениот вентил затворач, назначен со тоа, што спојувачкиот елемент содржи релативно крут, пластичен цевчест излезен крај (41, 70, 103), којшто е предвиден да се постави во главата за издавање, вентилот затворач може да се отвора и затвора во аксијален правец на водот за издавање и содржи средство за спојување (61, 79) кое може да се постави релативно на цевчестиот излез со помош на оперативниот елемент (45, 63, 98), заради отворање или затворање на наведениот вентил затворач во аксијален правец на водот за издавање.

Има уште 42 патентни барања.


Слика 1




- (51) **C 02F 9/00** (11) **903511**
 (13) **T1**
 (21) 2010/19 (22) 18/01/2010
 (45) 28/02/2011
- (30) 2004MI01627 06/08/2004 IT
 (96) 04/08/2005 EP05016942.4
 (97) 23/12/2009 EP1623960
- (73) **Lachifarma SRL Laboratorio Chimico Farmaceutico Salentino Strada Statale 16 (Zona Industriale) 73010 Zollino LE, IT**
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Villanova, Luigi;
 Villanova, Luciano;
 Fasiello, Gianluca and
 Merendino, Alessandro
- (54) **ПОСТАПКА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ ТИРОСОЛ И ХИДРОКСИТИРАСОЛ ОД ОТПАДНИ ВОДИ ОД МЕЛНИЦА ЗА МАСЛО И МЕТОДА НА КАТАЛИТИЧКА ОКСИДАЦИЈА СО ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕТВОРИ ТИРОСОЛ ВО ХИДРОКСИТИРОСОЛ**

- (57) 1. Постапка за третирање на отпадните води од мелници за масло (OMW) и особено за добивање на тиросол и/или хидрокситиросол, која се состои од:
- а) Груба филтрација (RF), микрофилтрација (MF), ултрафилтрација (UF), нанофилтрација (NF) и повратна осмоза (RO) на OMW;
 - б) Хроматографска сепарација на тиросол, хидрокситиросол и други фенолни соединенија од концентрираната RO;
 - в) Оксидација на така добиените тиросол до хидрокситиросол во присуство на метил рениум триоксид и водород пероксид во протичен растворувач;
 - г) Концентрација и пулверизација на делот со висока молекуларна тежина со надоместување на вода и соединенија со висока додадена вредност.
- Има уште 9 патентни барања.

Слика 1



- (51) **C 07K 5/02**, (11) **903530**
 A 61K 31/47, (13) **T1**
 A 61P 31/12, (22) 18/01/2010
 C 07D 245/04, 401/12, (45) 28/02/2011
 417/14, 487/04
- (21) 2010/22
- (30) 0400199 30/01/2004 SE;
 0401288 19/05/2004 SE and
 0402562 22/10/2004 SE
- (96) 28/01/2005 EP05704765.6
- (97) 11/11/2009 EP1713823
- (73) **Tibotec Pharmaceuticals and
 Medivir AB
 Eastgate Village Eastgate Little Island, Co
 Cork, IE and
 P.O. Box 1086 141 22 Huddinge, SE**
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) ROSENQUIST, Asa,;
 SAMUELSSON, Bertil;
 WALLBERG, Hans;
 THORSTENSSON, Frederik,;
 JOHANSSON, Per-Ola, and
 KVARNSTROM, Ingemar
- (54) **ИНХИБИТОРИ НА NS-3 СЕРИНСКА
 ПРОТЕАЗА НА HCV**
- (57) 1. Соединение со формулата (VI):



назначено со тоа што:

A е C(=O)OR¹ или C(=O)NHSO₂R², каде што:

R¹ е водород, C₁-C₆алкил, C₀-
 C₃алкилкарбоцидил, C₀-
 C₃алкилхетероцикллил;

R² е C₁-C₆алкил, C₀-C₃алкилкарбоцикллил, C₀-
 C₃алкилхетероцикллил;

каде што R² може да биде супституиран
 со 1 до 3 супституенти кои се, независно
 еден од друг, одбрани од групата која
 се состои од хало, оксо, нитрил, азидо,
 нитро, C₁-C₆алкил, C₀-C₃алкилкарбоцикллил,
 C₀-C₃алкилхетероцикллил, NH₂C(=O)-,
 Y-NRaRb, Y-ORb, Y-C(=O)Rb, Y-(C=O)NRaRb,
 Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSO_pRb,

Y-S(=O)_pRb, Y-S(=O)_pNRaRb, Y-C(=O)ORb и
 Y-NRaC(=O)ORb;

Y е независно врска или C₁-C₃алкилен;

Ra е независно H или C₁-C₃алкил;

Rb е независно H, C₁-C₆алкил,
 C₀-C₃алкилкарбоцикллил или C₀-
 C₃алкилхетероцикллил;

p е независно 1 или 2;

M е CR⁷R⁷;

Ru е H или C1-C3алкил;

R⁷ е C₁-C₆алкил, C₀-C₃алкилC₃-C7циклоалкил,
 или C₂-C₆алкенил, при што секој од нив може
 да биде супституиран со 1-3 хало атоми, или
 amino, -SH или C₀-C₃алкилциклоалкилна
 група; или R⁷ е J;

R⁷ е H, или заедно со R⁷ формира C₃-
 C₆циклоалкилен прстен кој може да биде
 супституиран со R^{7a}, каде што:

R^{7a} е C₁-C₆алкил, C₃-C₅циклоалкил, C₂-
 C₆алкенил, при што секој од нив може да
 биде супституиран со хало; или R^{7a} е J;

q' е 0 или 1, a k е 0 до 3;

Rz е H, или заедно со јаглеродните атоми
 кои се означени со ѕвездичка, формира
 олефинска врска;

Rq е H или C₁-C₆алкил;

W е -CH₂-, -O-, -OC(=O)NH-, -OC(=O)-, -S-,
 -NH-, -NRa, -NHSO₂-, -NHC(=O)NH- или
 -NHC(=O)-, -NHC(=S)NH- или врска;

R⁸ е прстенест систем кој содржи 1
 или 2 заситени, делумно заситени или
 незаситени прстени, каде што секој од нив
 има 4-7 прстенести атоми и секој има 0 до
 4 хетероатоми одбрани од S, O и N, при
 што наведениот прстенест систем може да
 биде одделен од W со C₁-C₃алкилна група;
 секоја R⁸ група може да биде моно-, ди- или
 трисупституирана со R⁹, каде што:

R⁹ е независно одбран од групата која се
 состои од хало, оксо, нитрил, азидо, нитро,
 C₁-C₆алкил, C₀-C₃алкилкарбоцикллил, C₀-
 C₃алкилхетероцикллил, NH₂C(=O)-, Y-NRa'Rb,
 Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-(C=O)NRa'Rb,
 Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSO_pRb, Y-S(=O)_pRb,
 Y-S(=O)_pNRaRb, Y-C(=O)ORb и Y-NRaC(=O)
 Rb; каде што Ra' е Ra, под услов кога W
 е -S- или -O-, R⁸ е C₀-C₃алкиларил или
 C₀-C₃алкилхетероарил, Y е врска, a Rb е
 H или C₁-C₆алкил, тогаш Ra' да биде Ra
 или C₁-C₆алкил; и каде што наведената
 карбоцикллилна или хетероцикллилна средина
 може да биде супституирана со R¹⁰, каде
 што R¹⁰ е C₁-C₆алкил, C₃-C7циклоалкил, C₁-
 C₆алкокси, amino, сулфонил, (C₁-C₃алкил)



сулфонил, NO_2 , OH , SH , хало, халоалкил, карбоксил, амидо;

Rx е H или $\text{C}_1\text{-C}_5$ алкил; или Rx е J ;

T е $-\text{CHR}^{11}$ - или $-\text{NRd}$ -, каде што Rd е H , $\text{C}_1\text{-C}_3$ алкил или Rd е J ;

R^{11} е H или R^{11} е $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилкарбоциклил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилхетероциклил, при што секој од нив може да биде супституиран со 1 до 3 супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од хало, оксо, нитрил, азидо, нитро, $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилкарбоциклил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилхетероциклил, $\text{NH}_2\text{CO}-$, Y-NRaRb , Y-O-Rb , Y-C(=O)Rb , Y-C(=O)NRaRb , Y-NRaC(=O)Rb , $\text{Y-NHSO}_p\text{Rb}$, $\text{Y-S(=O)}_p\text{Rb}$, $\text{Y-S(=O)}_p\text{NRaRb}$, Y-C(=O)ORb , Y-NRaC(=O)ORb ; или R^{11} е J ;

J , доколку е присутен, е единечен, 3- до 10-член заситен или делумно незаситен алкиленски синџир кој се протега од R^7/R^7 циклоалкил, или од јаглеродниот атом за којшто R^7 е прикачен за еден од Rd , Rj ; Rx , Ry или R^{11} формираат макроциклик, којшто синџир може да биде прекинат со еден до три хетероатоми кои се, независно еден од друг, одбрани од: $-\text{O}-$, $-\text{S}-$ или $-\text{NR}^{12}$ - и при што 0 до 3 јаглеродни атоми во синџирот може да бидат супституирани со R^{14} ; каде што:

R^{12} е H , $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_3\text{-C}_6$ циклоалкил, или COR^{13} ;

R^{13} е $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилкарбоциклил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилхетероциклил;

R^{14} е независно одбран од H , $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_1\text{-C}_6$ халоалкил, $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкокси, хидрокси, хало, amino, оксо, тио, или $\text{C}_1\text{-C}_6$ тиоалкил;

m е 0 или 1; n е 0 или 1;

U е O или е отсутен;

R^{15} е H , $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилкарбоциклил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилхетероциклил, при што секој од нив може да биде супституиран со 1 до 3 супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од хало, оксо, нитрил, азидо, нитро, $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилхетероциклил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилкарбоциклил, $\text{NH}_2\text{C(=O)-}$, Y-NRaRb , Y-O-Rb , Y-C(=O)Rb , Y-C(=O)NRaRb , Y-NRaC(=O)Rb , $\text{Y-NHSO}_p\text{Rb}$, $\text{Y-S(=O)}_p\text{Rb}$, $\text{Y-S(=O)}_p\text{NRaRb}$, Y-C(=O)ORb и Y-NRaC(=O)ORb ;

G е $-\text{O}-$, $-\text{NRy}-$, $-\text{NRjNRj}-$;

Ry е H , $\text{C}_1\text{-C}_3$ алкил; или Ry е J ;

едниот Rj е H , а другиот е H или J ;

R^{16} е H ; или R^{16} е $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилкарбоциклил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилхетероциклил, при што секој од нив може да биде

супституиран со хало, оксо, нитрил, азидо, нитро, $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилкарбоциклил, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилхетероциклил, $\text{NH}_2\text{CO}-$, Y-NRaRb , Y-O-Rb , Y-C(=O)Rb , Y-C(=O)NRaRb , Y-NRaC(=O)Rb , $\text{Y-NHSO}_p\text{Rb}$, $\text{Y-S(=O)}_p\text{Rb}$, $\text{Y-S(=O)}_p\text{MRaRb}$, Y-C(=O)ORb , Y-NRaC(=O)ORb ;

каде што секој C атом во $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил и $\text{C}_1\text{-C}_3$ алкил, освен ако не е наведено поинаку, може да биде супституиран со еден, два или каде што валентноста дозволува - со три атоми на халоген; секоја арилна и циклоалкилна средина во $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкиларил и $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкил $\text{C}_3\text{-C}_7$ циклоалкил, освен ако не е наведено поинаку, може да биде супституирана со 1-3 супституенти одбрани од хало, хидрокси, нитро, цијано, карбокси, $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкокси, $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкокси $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_1\text{-C}_6$ алканоил, amino, азидо, оксо, меркапто и $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилхетероциклил; секоја карбоциклична и хетероциклична средина во $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилкарбоциклил; и

$\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилхетероциклил, освен ако не е наведено поинаку, може да биде супституиран со 1-3 супституенти одбрани од хало, хидрокси, нитро, цијано, карбокси, $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкокси, $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкокси $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C}_1\text{-C}_6$ алканоил, amino, азидо, оксо, меркапто, $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилкарбоциклил и $\text{C}_0\text{-C}_3$ алкилхетероциклил;

секоја amino група е одбрана од NH_2 , $\text{NHC}_1\text{-C}_6$ алкил и $\text{N(C}_1\text{-C}_6\text{ алкил)}_2$; и секоја амидо група е одбрана од C(=O)NH_2 , $\text{C(=O)NHC}_1\text{-C}_6$ алкил, $\text{C(=O)N(C}_1\text{-C}_6\text{ алкил)}_2$ и $-\text{NH(C=O)C}_1\text{-C}_6$ алкил;

или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 67 патентни барања.

- (51) **C 07K 14/605, 19/00** (11) **903520**
(13) **T1**
- (21) 2010/36 (22) 02/02/2010
(45) 28/02/2011
- (30) 05020718.2 22/09/2005 EP
(96) 22/09/2005 EP05020718.2
(97) 11/11/2009 EP1767545
- (73) **Biocompatibles UK Limited**
Chapman House, Farnham Business Park,
Weydon Lane Farnham, Surrey GU9 8QL,
GB
- (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (72) Geigle, Peter, Dr.,;
Wallrapp, Christine, Dr., and
Thoenes, Eric
- (54) **ГЛП 1 (ГЛУКАГОН ПЕПТИДИ-1) ФУЗИЈА
НА ПОЛИПЕПТИДИ СО ЗГОЛЕМЕНА
ОТПОРНОСТ НА ПЕПТИДАСИ**
- (57) 1. Фузија на пептид која содржи N-периодична компонента (I)

(i) ГЛП-1 (7-37) од SEQ ID бр: 1 или функционална секвенца која ги исклучува биолошките ефекти на ГЛП-1 како инкретин хормон, неговото анти-апоптично дејство или неговите неуротрофни сопствености со најмалку 80% идентичност на секвенцата со ГЛП-1 (7-37), или


(ii) модифициран ГЛП-1 пептид кој се состои од аминокиселинска секвенца од формулата II: Хаа7-Хаа8-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Хаа16-Ser-Хаа18-Хаа19-Хаа20-Glu-Хаа22-Хаа23-Ala-Хаа25-Хаа26-Хаа27-Phe-Ile-Хаа30-Trp-Leu-Хаа33-Хаа34-Хаа35-Хаа36-Хаа37, каде Хаа7 е L-histidine, D-histidine, desamino-histidine, 2-amino-histidine, 3-hydroxy-histidine, homohistidine, N-acetyl-histidine, a-fluoromethyl-histidine, a-methyl-histidine, 3-pyridylalanine, 2-pyridylalanine или 4-pyridylalanine; Хаа8 is Ala, Gly, Val, Leu, Ile, Lys, Aib, (1-aminocyclopropyl) carboxylic acid, (1-aminocyclobutyl) carboxylic acid, (1-aminocyclopentyl) carboxylic acid, (1-aminocyclohexyl) carboxylic acid, (1-aminocycloheptyl) carboxylic acid, или (1-aminocyclooctyl) carboxylic acid; Хаа16 е Val или Leu; Хаа18 е Ser, Lys или Arg; Хаа19 е Tyr или Gln; Хаа20 е Leu или Met; Хаа22 е Gly, Glu или Aib; Хаа23 е Gln, Glu, Lys или Arg; Хаа25 е Ala или Val; Хаа26 е Lys, Glu или Arg; Хаа27 е Glu или Leu; Хаа30 е Ala, Glu или Arg; Хаа33 е Val или Lys; Хаа34 е Lys, Glu, Asn или Arg; Хаа35 е Gly или Aib; Хаа36 е Arg, Gly или Lys или амид или недостаток;

Хаа37 е Gly, Ala, Glu, Pro, Lys, амид или недостасуваат,

и како компонента (II) C-периодично пептид секвенца од најмалку 9 аминокиселини и содржи секвенца според SEQ ID NO: 22 (RRDFPEEVAI) или секвенца која им најмалку 80% секвенца идентична со SEQ ID NO: 22 и која овозможува зголемена отпорност на DPP-IV активација на фузија на пептид, каде N-terminus на фузија на пептид е компонента (I) како таква или сигнална пептидна секвенца, која е фузионирана преку различни расцепени секвенци до N-terminus на компонентата (I), или единечен пептид, кој е фузиониран без меѓусебни различни расцепи до N-terminus на компонентата (I), или водечка секвенца која е фузионирана преку секвенца на расцеп до N-terminus на компонентата (I), со што станува хетеролошка за препроглукагон.


Има уште 26 патентни барања.

Слика 1



- | | | |
|--|--|---|
| (51) A 61K 31/435, 47/36,
9/08, 9/14,
A 61P 1/08 | (11) 903518
(13) T1
(22) 02/03/2010
(45) 28/02/2011 | (54) ИНТРАНАЗАЛНИ СОСТАВИ
(57) 1. Состав за назална испорака кој содржи гранисетрон или фармацевтски прифатлива сол на истиот и хитозан, сол, дериват или сол на дериват на истиот.
Има уште 20 патентни барања. |
| (21) 2010/68
(30) 0328186 05/12/2003 GB
(96) 30/11/2004 EP04798713.6
(97) 17/03/2010 EP1696911 | | |
| (73) Archimedes Development Limited Albert Einstein Centre Nottingham Science & Technology Park, University Boulevard, Nottingham NG7 2TN, GB | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) SMITH, Alan;
WATTS, Peter, James and
CASTILE, Jonathan | | |

Слика 1 Кривни на плазма концентрации после апликација на интравенозни и интраназални формулации од гранисетрон на овца (средно од пет животни)



- (51) **C 07D 307/92**, (11) **903519**
 C 07C 205/44, 205/55, (13) **T1**
 235/28, 309/08, (22) 03/03/2010
 C 07D 235/12, 263/56, (45) 28/02/2011
 277/64, 405/06,
 413/06, 417/06

(21) 2010/70

(96) 12/01/2005 EP06718069.5

(97) 24/02/2010 EP1848705

(73) **Schering Corporation**
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) Wu, George;
 Sudhakar, Anantha;

Wang, Tao;

Xie, Ji;

Chen, Frank, Xing;

Poirier, Marc;

Huang, Mingsheng;

Sabesan, Vijay;

Kwok, Daw-long;

Cui, Jian;

Yang, Xiaojing;

Thiruvengadam, Tiruvettipuram, K.;

Liao, Jing;


Zavialov, Iliia;

Nguyen, Hoa, N. and

Lim, Ngiap Kie


(54) **EXO- И ДИАСТЕРЕОСЕЛЕКТИВНИ**
СИНТЕЗИ НА АНАЛОЗИ НА ХИМБАЦИН

(57) 1. Постапка за добивање на соединението 1:




назначена со тоа што ги опфаќа следните
 етапи:


а) циклизација на соединението 2 во прв
 растворувач на покачена температура:




каде што R_5 и R_6 се, независно еден од
 друг, одбрани од групата која се состои од
 H, алкилни, алкенилни, алкинилни, алкокси,
 циклоалкилни, арилни, алкиларилни,
 арилалкилни радикали и хетероциклични
 и хетероарилни групи, или R_5 и R_6 , заедно
 со азотниот атом за кој се прикачени,
 формираат 3- до 6-члено хетероциклично
 соединение кое содржи 1-4 хетероатоми,
 со што се добива прва мешавина на „exo“
 изомери:



при што наведените изомери имаат транс-
 [5,6]-прстенова-врска;
 како и ендо изомери:



б) епимеризација на наведената транс-
 [5,6]-прстенова-врска во соединението 29,
 по пат на третирање на наведената прва
 мешавина со прва база, со што се добива
 втора мешавина која содржи изомер со
 цис-[5,6]-прстенова-врска-нитро-а и изомер
 со цис-[5,6]-прстенова-врска-нитро-b на
 соединението 30:



и

в) третирање на наведената втора мешавина со втор растворувач, при што се предизвикува таложење на наведениот а-изомер на соединението 30, со што се добива соединението 1,

каде што:

„алкил” значи алифатска јаглеводородна група која може да биде праволиниска или разгранета и содржи од 1 до 24 јаглеродни атоми во синцирот;

„алкенил” значи алифатска јаглеводородна група со праволиниски или разгранет јаглероден синцир, која содржи една или повеќе двојни врски во синцирот и може да биде коњугирана или некоњугирана, а особено содржи од 2 до 15 јаглеродни атоми во синцирот;

„алкинил” значи алифатска јаглеводородна група која содржи најмалку една тројна врска јаглерод-јаглерод и која може да биде праволиниска или разгранета и содржи од 2 до 15 јаглеродни атоми во синцирот;

„алкокси” значи алкил-О- група во која алкилната група е како што е дефинирано погоре и особено содржи од 1 до 12 јаглеродни атоми;

„циклоалкил” значи несупституиран или супституиран, заситен, стабилен, неароматски, хемиски остварлив карбоцикличен прстен, кој првенствено содржи од 3 до 15 јаглеродни атоми;


„хетероарил” значи моноцикличен или повеќецикличен ароматски прстенест систем со 5 до 14 атоми во прстенот, каде што еден или повеќе атоми од наведениот прстенест систем се различни од јаглерод.

Има уште 73 патентни барања.


- (51) **C 07D 401/04**, (11) **903482**
 A 61K 31/435, (13) **T1**
 A 61P 25/00 (22) 17/03/2010
 (21) 2010/80 (45) 28/02/2011
 (30) 0000298 03/11/2004 SI
 (96) 18/04/2002 EP08011371.5
 (97) 23/12/2009 EP1807819
 (73) **Ogorevc, Andraz**
Vino 17A 1291 Skofljica, SI
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (54) **ЕКРАН ЗА ЈАВНА УПОТРЕБА**
 (57) 1. Екран за јавна употреба којшто вклучува
 шуплив држач (8), куќиште (7), компјутер
 (10) уреди за проветрување на воздух (1,2)

се карактеризира со тоа што внатрешниот компјутер (10) е поставен во внатрешноста на куќиштето (7) и уредите за проветрување на воздух (1,2), уредот за проветрување на воздухот (1,2) е поставен во внатрешноста на шупливиот држач (8), кондензатор (1) од уредот за проветрување на воздух (1,2) е поврзан со отворот (18) на подниот панел од куќиштето (7), додека компресорот (2) од уредот за проветрување на воздухот игра улога на член којшто го извлекува воздухот и е поставен на подниот панел на држачот (8).

Има уште 1 патентни барања.



- (51) **C 07D 401/04**, (11) **903480**
 A 61K 31/435, (13) **T1**
 A 61P 25/00 (22) 19/03/2010
- (21) 2010/82 (45) 28/02/2011
- (30) 20010284665P 18/04/2001 US
- (96) 18/04/2002 EP08011371.5
- (97) 27/01/2010 EP1975164
- (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle 1653
Luxembourg, LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Kyle, Donald;
 Chen, Zhengming;
 Victory, Sam and
 Goehring, R. Richard
- (54) **ОКТАХИДРОБЕНЗИМИДАЗОЛОН СОЕДИ-**
НЕНИЈА КАКО АНАЛГЕТИЦИ
- (57) 1. Соединение со формулата (I):



назначено со тоа што:

A е заситен прстен;

R е водород, C₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₃₋₁₂ циклоалкилC₁₋₄ алкил-, C₁₋₁₀ алкокси, C₃₋₁₂ циклоалкокси, C₁₋₁₀ алкил супституиран со 1-3 халоген, C₃₋₁₂ циклоалкил супституиран со 1-3 халоген, C₃₋₁₂ циклоалкилC₁₋₄ алкил-супституиран со 1-3 халоген, C₁₋₁₀ алкокси супституиран со 1-3 халоген, C₃₋₁₂ циклоалкокси- супституиран со 1-3 халоген, -COOV₁, -C₁₋₄COOV₁, -CH₂OH, -SO₂N(V)_{1/2}, хидроксиC₁₋₁₀ алкил-, хидроксиC₃₋₁₂ циклоалкил-, цианоC₁₋₁₀ алкил-, цианоC₃₋₁₂ циклоалкил-, -CON(V)_{1/2}, NH₂SO₂C₁₋₄ алкил-,

NH₂SOC₁₋₄ алкил-, сулфониламиноC₁₋₁₀ алкил-, диаминоалкил-, -сулфонилC₁₋₄ алкил, 6-член хетероцикличен прстен, 6-член хетероароматски прстен, 6-член хетероцикличенC₁₋₄ алкил, 6-член хетероароматскиC₁₋₄ алкил, 6-член ароматски прстен, 6-член ароматскиC₁₋₄ алкил-, 5-член хетероцикличен прстен евентуално супституиран со оксо или тио, 5-член хетероароматски прстен, 5-член хетероцикличенC₁₋₄ алкил-евентуално супституиран со оксо или тио, 5-член хетероароматскиC₁₋₄ алкил-, -C₁₋₅(=O)W₁, -C₁₋₅(=NH)W₁, -C₁₋₅NHC(=O)W₁, -C₁₋₅NHS(=O)₂W₁, -C₁₋₅NHS(=O)W₁, каде што W₁ е водород, C₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₁₋₁₀ алкокси, C₃₋₁₂ циклоалкокси, -CH₂OH, amino, C₁₋₄ алкиламино-, диC₁₋₄ алкиламино-, или 5-член хетероароматски прстен евентуално супституиран со 1-3 понизок алкил каде што понискиот алкил содржи 1-3 јаглеродни атоми;

каде што секое V₁ е независно одбрано од H, C₁₋₆ алкил, C₃₋₆ циклоалкил, бензил и фенил; n е цел број од 0 до 3;


M₁, M₂, M₃ и M₄ се секое независно CH или CH₂;

D, B и C се независно водород, C₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₁₋₁₀ алкокси, C₃₋₁₂ циклоалкокси, -CH₂OH, -NHSO₂, хидроксиC₁₋₁₀ алкил-, аминокарбонил-, C₁₋₄ алкиламинокарбонил-, диC₁₋₄ алкиламинокарбонил-, ациламино-, ациламиноалкил-, амид, сулфониламиноC₁₋₁₀ алкил, или D-B може заедно да формираат C₂₋₆ мост, или B-C може заедно да формираат C₃₋₇ мост, или D-C може заедно да формираат C₁₋₅ мост;

Z е одбрано од групата составена од врска, праволиниски или разгранет C₁₋₆ алкилен, -NH-, -CH₂O-, -CH₂NH-, -CH₂N(CH₃)-, -NHCH₂-, -CH₂CONH-, -NHCH₂CO-, -CH₂CO-, -COCH₂-, -CH₂COCH₂-, -CH(CH₃)-, -CH=, -O- и -HC=CH-, каде што јаглеродните и/или азотните атоми се несупституирани или супституирани со една или повеќе пониски алкил, хидрокси, хало или алкокси група каде што понискиот алкил содржи 1-3 јаглеродни атоми;

R₁ е одбрано од групата составена од водород, C₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₂₋₁₀ алкенил, amino, C₁₋₁₀ алкиламино, C₃₋₁₂ циклоалкиламино-, -COOV₁, -C₁₋₄COOV₁, циано, цианоC₁₋₁₀ алкил-, цианоC₃₋₁₂ циклоалкил, NH₂SO₂-, NH₂SO₂C₁₋₄ алкил-, NH₂SOC₁₋₄ алкил-, аминокарбонил-, C₁₋₄ алкиламинокарбонил-, диC₁₋₄ алкиламинокарбонил-, бензил, C₃₋₁₂ циклоалкенил-, моноцикличен, бицикличен или трицикличен

арил или хетероарил прстен, хетеро-моноцикличен прстен, хетеро-бицикличен прстенест систем, и спиро прстенест систем со формулата (II):



(II)

каде што X_1 и X_2 се независно одбрани од групата составена од NH, O, S и CH_2 ; и каде што наведениот алкил, циклоалкил, алкенил, C_{1-10} алкиламино, C_{3-12} циклоалкиламино-, или бензил од R_1 е евентуално супституирано со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, хидрокси, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкокси, нитро, трифлуорометил-, циано, $-COOV_1$, $-C_{1-4}COOV_1$, циано C_{1-10} алкил-, $-C_{1-5}(=O)W_1$, $-C_{1-5}NHS(=O)_2W_1$, $-C_{1-5}NHS(=O)W_1$, 5-член хетероароматски $C_{0,4}$ алкил-, фенил, бензил, бензилокси, наведениот фенил, бензил, и бензилокси евентуално е супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C_{1-10} алкил-, C_{1-10} алкокси-, и циано; и каде што наведениот C_{3-12} циклоалкил, C_{3-12} циклоалкенил, моноцикличен, бицикличен или трицикличен арил, хетероарил прстен, хетеро-моноцикличен прстен, хетеро-бицикличен прстенест систем, или спиро прстенест систем со формулата (II) е евентуално супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкокси, нитро, трифлуорометил-, фенил, бензил, фенилокси и бензилокси, каде што наведениот фенил, бензил, фенилокси или бензилокси е евентуално супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкокси, и циано;

R_2 е одбрано од групата составена од водород, C_{1-10} алкил, C_{3-12} циклоалкил- и халоген, наведениот алкил или циклоалкил евентуално супституиран со оксо, amino, алкиламино или диалкиламино група;

или негова фармацевтски прифатлива сол или негов солват,

освен следниве соединенија:

1-[4-пиперидинил]-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он и негов хидрохлорид;

1-[1-бензил-4-пиперидинил]-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он;

1-{1-[2-(3,4-диметоксифенил)-2-оксо-1-етил]-4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он;

1-{1-[3-(3,4-диметоксифенил)-3-оксо-2-пропил]-4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он и негов фумарат;

1-{1-[3-(3,4,5-триметоксифенил)-3-оксо-2-пропил]-4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он и негов фумарат;

1-{1-[2-хидрокси-2-(3,4-диметоксифенил)-1-етил]-4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он;

1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4-диметоксифенил)-2-пропил]-4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он фумарат;

1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4,5-триметоксифенил)-2-пропил]-4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он;

1-[4-пиперидинил]-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он и негов хидрохлорид;

1-[1-бензил-4-пиперидинил]-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он;

1-{1-[3-(3,4-диметоксифенил)-3-оксо-2-пропил]-4-пиперидинил}-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он;

1-{1-[3-(3,4,5-триметоксифенил)-3-оксо-2-пропил]-4-пиперидинил}-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он;

1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4-диметоксифенил)-2-пропил]-4-пиперидинил}-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он фумарат;

1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4,5-триметоксифенил)-2-пропил]-4-пиперидинил}-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-окта hidro-2H-бензимидазол-2-он.

Има уште 10 патентни барања.

(51) **C 07D 403/14,** (11) **903475**
 A 61K 31/4353, (13) **T1**
 A 61P 31/12 (22) 19/03/2010
 (21) 2010/84 (45) 28/02/2011

(30) 0819289P 07/07/2006 US;
 0832403P 21/07/2006 US and
 0832769P 24/07/2006 US

(96) 06/07/2007 EP07796714.9

(97) 06/01/2010 EP2038275

(73) **Gilead Sciences, Inc.;**

**K.U.Leuven Research and Development and
 Puerstinger, Gerhard**

**333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404,
 US;**

**Minderbroederstraat 8a 3000 Leuven, BE
 and**


Badhausstrasse 10/4 6080 Iglis, AT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) **OLIYAI, Reza;**
BONDY, Steven S.;
DAHL, Terrence C.;
OARE, David A.;
TSE, Winston C. and
ZIA, Vahid

(54) **НОВО ПИРИДАЗИН СОЕДИНЕНИЕ И
 НЕГОВА УПОТРЕБА**

(57) 1. Постапка за добивање на соединение со
 формула (1)





(1)

содржи (а) реагирајќи 5-[6-хлоро-
 пиридазин-3-илметил]-2-(2-флуоро-
 фенил)-5H-имидазо[4,5-с]пиридин со
 2,4-бис(трифлуорометил)фенилборна
 киселина во присуство на растворувач којшто
 ја има структурата R¹OR²O(R⁴O)_aR³ каде што
 секој од R¹, R², R³ и R⁴ се независно избрани
 од C₁-C₆ алкил и а е 0 или 1 и (б) соединение
 за надоместување (1).


Има уште 23 патентни барања.

Услов
 Цел: Cu Kα (λ: 1.54060 Å) Волтажа: 35.0kV Моментално: 40.0mA
 Скор на скен: 4.0000°/s > 25.0000deg Големина на чекор: 0.0200 deg
 Време на мерење: 0.80 сек slit 0.8: 1.00deg 88: 1.00deg RB 0.20 mm





- (51) **C 07D 401/04**, (11) **903479**
 A 61K 31/495, (13) **T1**
 A 61P 1/04, 13/02 (22) 24/03/2010
 (21) 2010/86 (45) 28/02/2011
 (30) 20030491518P 01/08/2003 US
 (96) 30/07/2004 EP04779721.2
 (97) 20/01/2010 EP1648880
 (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle
1653 Luxembourg, LU
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) SUN, Qun and
 KYLE, Donald, J.
 (54) **ТЕРАПЕВТСКИ СРЕДСТВА КОРИСНИ ЗА**
ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА
 (57) 1. Соединение со формулата:




(I)

или негова фармацевтски прифатлива сол,
 назначено со тоа, што:

X е S или O;

Ar₂ е



R₁ е -CH₃, -NO₂, или -CN;

секое R₂ е независно:

(а) -хало, -CN, -ОН, -NO₂, или -NH₂;

(б) -(C₁-C₁₀)алкил, -(C₂-C₁₀)алкенил, -(C₂-C₁₀)алкинил, -(C₃-C₁₀)циклоалкил, -(C₈-C₁₄)бициклоалкил, -(C₈-C₁₄)трициклоалкил, -(C₅-C₁₀)циклоалкенил, -(C₈-C₁₄)бициклоалкенил, -(C₈-C₁₄)трициклоалкенил, -(3-до 7-член)хетероцикл, или -(7-до 10-член)бициклохетероцикл, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе R₅ групи; или

(в) -фенил, -нафтил, -(C₁₄)арил, или -(5-до 10-член)хетероарил, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе R₆ групи; секое R₅ е независно -CN, -ОН, -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -хало, -N₃, -NO₂, -N(R₇)₂, -CH=NR₇, -NR₇ОН, -OR₇, -COR₇, -C(O)OR₇, -OC(O)R₇, -OC(O)OR₇, -SR₇, -S(O)R₇, или -S(O)₂R₇;

секое R₆ е независно -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -(C₃-C₈)циклоалкил, -(C₅-C₈)циклоалкенил, -фенил, -(3-до 5-член)хетероцикл, -C(хало)₃, -CH(хало)₂, -CH₂(хало), -CN, -ОН, -хало, -N₃, -NO₂, -CH=NR₇, -NR₇ОН, -OR₇, -COR₇, -C(O)OR₇, -OC(O)R₇, -OC(O)OR₇, -SR₇, -S(O)R₇, или -S(O)₂R₇;

секое R₇ е независно -H, -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -(C₃-C₈)циклоалкил, -(C₅-C₈)циклоалкенил, -фенил, -(3-до 5-член)хетероцикл, -C(хало)₃, -CH(хало)₂ или -CH₂(хало);

секое R₉ е независно -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -(C₃-C₈)циклоалкил, -(C₅-C₈)циклоалкенил, -фенил, -C(хало)₃, -CH(хало)₂, или -CH₂(хало), -CN, -ОН, -хало, -N₃, -NO₂, -CH=NR₇, -NR₇ОН, -OR₇, -COR₇, -C(O)OR₇, -OC(O)R₇, -OC(O)OR₇, -SR₇, -S(O)R₇, или -S(O)₂R₇;

секое R₁₁ е независно -CN, -ОН, -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -хало, -N₃, -NO₂, -N(R₇)₂, -CH=NR₇, -NR₇ОН, -OR₇, -COR₇, -C(O)OR₇, -OC(O)R₇, -OC(O)OR₇, -SR₇, -S(O)R₇, или -S(O)₂R₇;

секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I;

n е цел број во опсег од 0 до 3;

m е 0 или 1;

q е цел број во опсег од 0 до 6; и


r е цел број во опсег од 0 до 5.

Има уште 43 патентни барања.

- (51) **F 04D 29/22** (11) **903478**
 (13) **T1**
 (21) 2010/89 (22) 25/03/2010
 (45) 28/02/2011
 (30) 200510049938 19/10/2005 DE
 (96) 07/07/2006 EP06762493.2
 (97) 30/12/2009 EP1937980
 (73) **Akbayir, Zeki**
Erbacher Str.25 64743 Beerfelden, DE
 (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
 (54) **РОТОР ЗА РОТАЦИОНА МАШИНА И**
РОТАЦИОНА МАШИНА

(57) 1. Ротор за ротациона машина кој се врти во гасна или течна средина и има, барем во една од страничните површини (4), профил (3) со барем едно конвексно издигнување (9) за да произведе разлика во притисоците, назначено со тоа што конвекското издигнување (19) е формирано како аеродинамичен профил (3) и роторот (2) во внатрешноста има осна шуплина (6) и роторот (2) е поврзан со барем една комора (12, 21) за снабдување или отстранување на медиумот, барем еден премин со отвор (5) поставен помеѓу празнината (6) на надворешната површина (4) во регионот на аеродинамичниот профил (3).
 Има уште 19 патентни барања.


Сл. 1






- | | | |
|---|---|---|
| <p>(51) A 61K 31/437, 31/15,
31/343, 31/404, 31/4439,
31/445,
A 61P 25/18</p> <p>(21) 2010/91</p> <p>(30) 20030000956 25/06/2003 DK;
20040000016 07/01/2004 DK;
20030483019P 25/06/2003 US and
20040535123P 07/01/2004 US</p> <p>(96) 25/06/2004 EP04738956.4</p> <p>(97) 03/03/2010 EP1641456</p> <p>(73) H. LUNDBECK A/S
2500 Valby-Copenhagen, DK</p> <p>(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје</p> | <p>(11) 903489</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 29/03/2010</p> <p>(45) 28/02/2011</p> | <p>(72) SANCHEZ, Connie and
EBERT, Bjarke</p> <p>(54) ГАБОКСАДОЛ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
ДЕПРЕСИЈА И ДРУГИ АФЕКТИВНИ
РАСТРОЈСТВА</p> <p>(57) 1. Употреба на габоксадол како монотерапија
за подготовка на фармацевтски состав
за третирање на депресија при што
фармацевтскиот состав опфаќа од 2.5 mg до
20 mg, како што е 5 mg до 15 mg габоксадол.
Има уште 6 патентни барања.</p> |
|---|---|---|

- (51) **C 07D 249/06**, (11) **903545**
 A 61K 31/4192, (13) **T1**
 A 61P 27/02, 29/00, 35/00, (22) 15/04/2010
 C 07D 405/06, 405/12 (45) 28/02/2011
- (21) 2010/101
 (96) 28/11/2005 EP05804019.7
 (97) 20/01/2010 EP1828148
 (73) **LEO PHARMA A/S**
2750 Ballerup, DK
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) OTTOSEN, Erik, Rytter
 (54) **СОЕДИНЕНИЕ НА АМИНОБЕНЗОФЕНОН**
СО ЗАМЕНЕТ ТРИАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА
 (57) 1. Соединение со општа формула Ia или Ib



Ia



Ib

при што

R_1 е метил, хлоро, бромо или метокси;

R_2 е хлоро или метил;

R_3 претставува C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкил, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} хидроксиалкил, C_{1-6} халоалкил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкоксикарбонил, C_{1-6} amino, уреидо, диоуреидо, C_{1-6} алкил-карбонилокси, C_{1-6} алкилкарбонил, C_{1-6} алкоксикарбонилокси, C_{1-6} алкоксисулфонилокси, C_{1-6} алкоксикарбамоил, или C_{1-6} аминокарбонил,

од кои секој е незадолжително заменет со еден или повеќе, исти или различни супституенти селектирани од групата која што се состои од халоген, хидрокси, меркапто, трифлуорометил, цијано, карбокси, $CONH_2$, нитро, оксо, $-S(O)_2NH_2$, C_{1-4} алкил, C_{2-4} алкенил, C_{1-4} хидроксиалкил, C_{1-6} халоалкил, C_{1-4} алкокси, C_{1-4} алкоксикарбонил, уреидо,

тиоуреидо, C_{1-4} алкилкарбонилокси, C_{1-4} алкоксикарбонилокси, C_{1-4} алкоксисулфонилокси, C_{1-4} алкоксикарбамоил, C_{1-4} аминокарбонил, C_{1-4} алкилтио, C_{3-6} циклоалкил, C_{3-6} циклоалкенил, amino, имино, C_{1-4} аминисулфонил, C_{1-4} аминокарбонилокси, C_{1-4} алкилсулфонамино, C_{1-4} алкоксиимино, C_{1-4} алкил-карбониламино, C_{1-4} алкилсулфонил, C_{1-6} хетероарил; C_{1-6} хетероциклоалкил, или C_{2-6} хетероциклоалкенил,

при што споменатиот C_{1-4} алкил, C_{2-4} алкенил, C_{2-4} алкинил, C_{1-4} хидроксиалкил, C_{1-6} халоалкил, C_{1-4} алкокси, C_{1-4} алкоксикарбонил, уреидо, тиоуреидо, C_{1-4} алкил-карбонилокси, C_{1-4} алкоксикарбонилокси, C_{1-4} алкоксисулфонилокси, C_{1-4} алкоксикарбамоил, C_{1-4} аминокарбонил, C_{1-4} алкилтио, C_{3-6} циклоалкил, C_{3-6} циклоалкенил, amino, имино, C_{1-4} аминисулфонил, C_{1-4} аминокарбонилокси, C_{1-4} алкилсулфонамино, C_{1-4} алкоксиимино, C_{1-4} алкилкарбониламино, C_{1-4} алкилсулфонил, C_{1-6} хетероарил, C_{1-6} хетероциклоалкил или C_{2-6} хетероциклоалкенил,

се незадолжително понатаму заменети со еден или повеќе, исти или различни супституенти селектирани од групата која што се состои од халоген, хидрокси, $-NH_2$, меркапто, трифлуорометил, цијано, карбокси, $CONH_2$, нитро, оксо, $-S(O)_2NH_2$, C_{1-4} алкил или C_{1-4} хидроксиалкил, или R_3 претставува водород, хидрокси или карбокси;

R_4 , R_5 , R_6 , R_7 и R_8 независно еден од друг претставуваат водород, халоген, $-NH_2$, хидрокси, трифлуорометил, метокси, етокси, цијано, ацетил, ацетамидо, метил или етил; ако соединението не е [4-(2-аминофенил)амино]-2-хлорофенил]-[2-метил-5-[1-[2-[(тетрахидро-2Н-пиран-2-ил)окси]етил]-1Н-1,2,3-триазол-4-ил]-фенил]-метатон

или [4-[(2-аминофенил)амино]-2-хлорофенил]-[5-[1-(2-хидроксиетил)-1Н-1,2,3-триазол-4-ил]-2-метилфенил]-метанон;

или фармацевтски прифатлива сол или солват од тоа.

Има уште 25 патентни барања.



- (51) **C 07C 323/60,** (11) **903542**
A 61K 31/197, (13) **T1**
A 61P 3/10, (22) 15/04/2010
C 07C 235/42, (45) 28/02/2011
C 07D 213/62

(21) 2010/102

(30) 20040579362P 14/06/2004 US

(96) 08/06/2005 EP05757998.9

(97) 20/01/2010 EP1758853


(73) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) CONNER, Scott, Eugene;
ZHU, Guoxin and
LI, Jianke

(54) **ГЛУКАГОН РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ,**
ПОДГОТВУВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКИ
УПОТРЕБИ

(57) 1. Соединение структурно претставено со формула I



(I)

или негова фармацевтски прифатлива сол кадешто:

Y е -O- или -S-

Q, D, X и T независно претставува јаглерод (супституиран со водород или опционалните супституенти како што се покажани тука) или азот (опционално супституиран со кислород), со тоа што не повеќе од две од Q, D, X и T се азот;

R1 е -H, -OH или халоген;

R2 е -H или $-(C_1-C_3)$ алкил (опционално супституиран со 1 до 3 халогени)

R3 и R4 се независно

-H, -халоген, -CN, -OH, $-(C_1-C_7)$ алкокси, $-(C_1-C_7)$ алкил (опционално супституиран со 1 до 3 халогени), или $-(C_2-C_7)$ алкенил;

R5 е избран од

-H, $-(C_1-C_{12})$ алкил (опционално супституиран со 1 до 3 халогени), $-(C_3-C_{12})$ циклоалкил, -фенил, -фенил-фенил- $-(C_1-C_{12})$ алкил,

-арил, -арил- $-(C_1-C_{12})$ алкил, -хетероарил, -хетероарил- $-(C_1-C_{12})$ алкил, $-(C_2-C_{12})$ алкенил,

$-(C_3-C_{12})$ циклоалкенил, -хетероциклоалкил, -арил- $-(C_2-C_{10})$ алкенил,

-хетероарил- $-(C_2-C_{10})$ алкенил, $-(C_2-C_{12})$ алкинил, $-(C_3-C_{12})$ циклоалкинил,

-арил- $-(C_2-C_{12})$ алкинил, и -хетероарил- $-(C_2-C_{12})$ алкинил, и кадешто $-(C_1-C_{12})$ алкил, $-(C_3-C_{12})$ циклоалкил,

-фенил, -фенил-фенил- $-(C_1-C_{12})$ алкил, -арил, -арил- $-(C_1-C_{12})$ алкил,

-хетероарил, -хетероарил- $-(C_1-C_{12})$ алкил, -хетероциклоалкил, $-(C_2-C_{12})$ алкенил, $-(C_3-C_{12})$ циклоалкинил, -арил- $-(C_2-C_{10})$ алкенил,

-хетероарил- $-(C_2-C_{10})$ алкенил, $-(C_2-C_{12})$ алкинил, $-(C_3-C_{12})$ циклоалкинил,

-арил- $-(C_2-C_{12})$ алкинил, -хетероарил- $-(C_2-C_{12})$ алкинил, се секој опционално супституиран

со еден до три супституенти секој независно избран од -водород, -хидрокси,

-цијано, -нитро, -хало, -оксо, $-(C_1-C_7)$ алкил (опционално супституиран со 1 до 3 халогени),

$-(C_1-C_7)$ алкил- $C(O)OR_{12}$, $-(C_1-C_7)$ алкокси, $-(C_3-C_7)$ циклоалкил, $-C(O)R_{12}$, $-C(O)OR_{12}$, $-OC(O)R_{12}$, $-OS(O)_2R_{12}$, $-N(R_{12})_2$,

$-NR_{12}C(O)R_{12}$, $-NR_{12}SO_2R_{12}$, $-SR_{12}$, $=S(O)R_{12}$, $-S(O)_2R_{12}$, и $-S(O)_2N(R_{12})_2$;

R6 и R7 се независно во секој случај избрани од

-H, -халоген, -хидрокси, -CN, $-(C_1-C_7)$ алкокси, $-(C_2-C_7)$ алкенил, $-(C_1-C_{10})$ алкил (опционално супституиран со 1 до 3 халогени),

$-(C_3-C_{12})$ циклоалкил, терц-бутоксииминометил, 1,3-диоксан-2-ил, хидроксиметил, формил,

хидроксииминометил, морфолино-4-ил-метил, 4-метилпентилокси и пентилокси;

под услов меѓутоа да кадешто D е азот, тогаш R6 или R7 не се сврзани за D и по услов да кадешто T е азот, тогаш R6 и R7 не се сврзани со T, и под услов да кадешто Q е азот, тогаш R6 или R7 не се сврзани со Q;

и под услов да кадешто X е азот, тогаш R6 или R7 не се сврзани со X;

кадешто R6 и R7 може опционално да формираат шест член прстен со атоми кон којшто се сврзани и прстенот така формиран може опционално да содржи два кислороди и потоа формируваниот прстен може опционално да биде супституиран со се до 4 халогени;

и под услов да кадешто X е азот, тогаш R6 или R7 не се сврзани со X;

кадешто R6 и R7 може опционално да формираат шест член прстен со атоми кон којшто се сврзани и прстенот така формиран може опционално да содржи два кислороди и потоа формируваниот прстен може опционално да биде супституиран со се до 4 халогени;

и под услов да кадешто X е азот, тогаш R6 или R7 не се сврзани со X;

и под услов да кадешто X е азот, тогаш R6 или R7 не се сврзани со X;

R8 и R9 се независно во секој случај избрани од :


- водород, -хидрокси, -CN, -нитро, -хало, -(C₁-C₇)алкил(опционално супституиран со 1 до 3 халогени), -(C₁-C₇)алкокси, -(C₃-C₇)циклоалкил, арил, -арил-(C₁-C₇)алкил, -хетероарил, -хетероарил-(C-C₇)алкил, -арилокси, -C(O)R₁₂, -COOR₁₂, -OC(O)R₁₂, -OS(O)₂R₁₂, -N(R₁₂)₂, -NR₁₂C(O)R₁₂, -NR₁₂SO₂R₁₂, -SR₁₂, -S(O)R₁₂, -S(O)₂R₁₂, -O(C₂-C₇)алкенил, и -S(O)₂N(R₁₂)₂; и кадешто -(C₁-C₇)алкил, -(C₁-C₇)алкокси, -(C₃-C₇)циклоалкил, -арил, -арил-(C₁-C₇)алкил, -хетероарил, -хетероарил-(C₁-C₇)алкил, -арилокси, и -O(C₂-C₇)алкенил се секој опционално супституирани со еден до три супституенти независно избрани од -водород, -хидрокси, -цијано, -нитро, -хало, -оксо, -(C₁-C₇)алкил, -(C₁-C₇)алкил-C(O)OR₁₂, -(C₁-C₇)алкокси, -(C₃-C₇)циклоалкил, -хетероциклоалкил, -C(O)R₁₂, -COOR₁₂, -OC(O)R₁₂, OS(O)₂R₁₂, -N(R₁₂)₂, -NR₁₂C(O)R₁₂, -NR₁₂SO₂R₁₂, -SR₁₂, -S(O)R₁₂, -S(O)₂R₁₂, и -S(O)₂N(R₁₂)₂,

R10 е избран од

- H, халоген, -(C₁-C₁₂)алкил(опционално супституиран со 1 до 3 халогени), -циклоалкил, -арил, -арил-(C₁-C₇)алкил, -хетероарил, -(C₁-C₇)алкил, -(C₂-C₁₂)алкенил, -(C₃-C₁₂)циклоалкенил, -арил-(C₂-C₁₀)алкенил, -хетероарил-(C₂-C₁₀)алкенил, -(C₂-C₁₂)алкинил, -(C₃-C₁₂)циклоалкинил, -арил-(C₂-C₁₂)алкинил, и
- хетероарил-(C₂-C₁₂)алкинил;


R11 е независно во секој случај избран од

-H, -халоген,




кадешто цик-цак обележаното ја покажува точката на сврзување на родителската молекула, кадешто A, G и E независно претставува јаглерод (супституиран со водород или опционалните супституенти кои се покажани тука) или азот, со тоа што не повеќе од два од A, G и E се азот;

под услов меѓутоа да кадешто A е азот, тогаш R8, R9 и R14 не се сврзани со A и под услов да кадешто G е азот, R8, R9 и R14 не се сврзани за G, и под услов да кадешто E е азот, R8, R9 и R14 не се сврзани за E,



кадешто цик-цак обележувањето ја покажува точката на сврзување кон родителскиот молекул, кадешто m е цел број од 0, 1, 2 или 3 и кадешто m е 0 (CH₂)_m е врска, и



кадешто цик-цак обележувањето ја покажува точката на сврзување кон родителскиот молекул, под услов меѓутоа да кадешто D е азот, тогаш R11 не е сврзан за D и дава дека кадешто T е азот, R11 не е сврзан за T и под услов да кадешто Q е азот, тогаш R11 не е сврзан за Q, и под услов да кадешто X е азот, R11 не е сврзан за X;

R12 е независно во секој случај избран од

-водород, -(C₁-C₇)алкил(опционално супституиран со 1 до 3 халогени) и -арил;
R13 е независно во секој случај избран од -водород, халоген, -(C₁-C₇)алкил(опционално супституиран со 1 до 3 халогени), фенил и -(C₂-C₇)алкенил; и


R14 е независно во секој случај -H, халоген или -(C₁-C₇)алкил(опционално супституиран со 1 до 3 халогени).

Има уште 18 патентни барања.

- (51) **F 23K 5/00,** (11) **903543**
 F 02M 27/04 (13) **T1**
 (21) 2010/103 (22) 16/04/2010
 (45) 28/02/2011
- (30) 20050000503 26/05/2005 RO and
 20060000191 23/03/2006 RO
- (96) 19/05/2006 EP06757922.7
 (97) 27/01/2010 EP1902253
- (73) **Enache, Aurel and
 Luca, Liviu**
**16th Ion Mairescu Street Bl. 33N1 6th floor,
 apt.22 Ploiesti, Prahova, RO and
 Jud.Prahova str.Gheorghe Doja 23-34F, et. 8
 Ap., 15 Ploiesti, RO**
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) Enache, Aurel and
 Luca, Liviu
- (54) **ПОСТАПКА И ИНСТАЛАЦИЈА ЗА
 ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА НА
 СОГОРУВАЊЕ ДОБИЕНА ОД ПРИРОДЕН
 ГОРИВЕН ГАС**

(57) 1. Процес за зголемување на енергијата на согорување создадена од природен горивен гас, се карактеризира со тоа што содржи чекори на снабдување со природен гас во комората за обработка ограничен со сид во форма на цилиндар изработен од дијамагнетски материјал, пред кого се поставени некои електромагнетни единици во форма на спирала, од споменатите електромагнетни единици, граничните се дијаметрално поставени релативно во однос на надолжната вертикална оска на комората, за да се создаде кружно магнетно поле коешто делува на гасот со само еден пол, во услови во кои кружното топлинско поле создадено од јадрата на електромагнетните единици кои се одржуваат на температура помеѓу 31°C и 65°C се однесува истовремено како гас, притоа преносот на енергија обезбедена од нултата флукуација на вакуумот наспроти масата на природниот гас којшто протекува нагоре низ споменатата комора, пред да влезе во комората, гасот е претходно загреан и има температура помеѓу 18°C и 30°C, и на крајот, така третираниот гас е насочен во правец на пламеникот.

Има уште 5 патентни барања.



Слика 1

- (51) **C 12P 7/62,** (11) **903544**
 C 07C 69/675, (13) **T1**
 C 07D 319/04, (22) 19/04/2010
 C 12N 15/54, 9/20 (45) 28/02/2011

(21) 2010/105

(30) 20000011120 09/05/2000 GB

(96) 01/05/2001 EP06019415.6

(97) 24/12/2008 EP1726658


(73) **AstraZeneca UK Limited**
15 Stanhope Gate London W1K 1LN,
England, GB

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје


(72) Holt, Robert Anthony;
 Reeve, Christopher David and
 Blacker, Andrew John

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ДИХИДРОКСИ**
ЕСТЕРИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ

(57) 1. Постапка за добивање соединение со
 формулата (4)



која опфаќа естерификација на соединение со формулата (2)



во присуство на соединение со формулата R"-O-COR' и липаза или хидролаза ензим на истото за да се формира соединението со формулата (4);

назначена со тоа што

X претставува евентуално супституирана хидрокарбил поврзувачка група

R и R" секое независно претставува евентуално супституирана хидрокарбил група, и

R' претставува евентуално супституиран хидрокарбил.

Има уште 4 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/27,** (11) **903491**
 A 61P 25/08 (13) **T1**
 (21) 2010/111 (22) 23/04/2010
 (45) 28/02/2011

(96) 15/09/2005 EP05810288.0

(97) 14/04/2010 EP1809273


(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) CHOI, Yong Moon;
 GORDON, Robert;
 NOVAK, Gerald P.;
 PLATA-SALAMAN, Carlos R.;
 TWYMAN, Roy E;
 WHITE, H. Steve and
 ZHAO, You

(54) **УПОТРЕБА НА 2-ФЕНИЛ-1,2-ЕТАНДИОЛ-**
(ДИ)КАРБАМАТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
ЕПИЛЕПТОГЕНЕЗА

(57) 1. Соединение, или фармацевтски прифатлива сол или естер на истото, одбрано од групата составена од формулата (I) и формулата (II):




назначено со тоа што

фенил е супституиран на X со еден до пет халогени атоми одбрани од групата составена од флуор, хлор, бром и јод; и,

R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 и R_6 се независно одбрани од групата составена од водород и C_1 - C_4 алкил; каде што C_1 - C_4 алкил е евентуално супституиран со фенил (каде што фенил е евентуално супституиран со супституенти независно одбрани од групата составена од халоген, C_1 - C_4 алкил, C_1 - C_4 алкокси, amino, нитро и циано) за употреба во третирање, спречување, поништување, прекинување или инхибирање епилептогенеза кај човечки субјект кај кој постои ризик од развивање епилепсија или пореметување поврзано со удар но нема епилепсија или клинички доказ за удари.

Има уште 39 патентни барања.



* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, статистички значителна разлика помеѓу пилло-ТЦ и контролна лн-салин стаорци

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, статистички значителна разлика помеѓу пилло-ТЦ и пилло-D3P стаорци

- (51) **A 61M 15/00** (11) **903488**
 (13) **T1**
 (21) 2010/112 (22) 23/04/2010
 (45) 28/02/2011
- (30) 20000213382P 23/06/2000 US;
 20000213667P 23/06/2000 US and
 20000213668P 23/06/2000 US
- (96) 23/06/2001 EP01963716.4
 (97) 17/03/2010 EP1294421
- (73) **NORTON HEALTHCARE LIMITED**
Regent House, 5-7 Broadhurst Gardens,
Swiss Cottage London NW6 3RZ, GB
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) KEANE, Lawrence and
 O'LEARY, David

(54) **ИНХАЛАТОР ЗА СУВ ПРАШОК**

(57) 1. Инхалатор за сув прашок кој се активира со помош на здивот, назначен со тоа, што содржи деагломератор (10) наменет за употреба со инхалатор за сув прашок кој се активира со помош на здивот, како и канал за довод на сув прашок и резервоар за сув прашок наменет за внесување на претходно определено количество на сув прашок во каналот за довод на сув прашок, при што наведениот деагломератор содржи:

- внатрешен сид (12) кој дефинира спирална комора (14) која се протега долж оската (A), од првиот до вториот крај;
- приклучница (22) за дотур на сув прашок, поставена на првиот крај (18) на спиралната комора (14), предвидена да обезбеди флуидна комуникација помеѓу каналот за довод на сув прашок на инхалаторот и првиот крај (18) на спиралната комора (14);
- најмалку една влезна приклучница (24) во внатрешниот сид (12) на спиралната комора (14) непосредно до првиот крај (18) на спиралната комора (14), која обезбедува флуидна комуникација помеѓу регионот којшто е надворешен во однос на деагломераторот и првиот крај (18) на спиралната комора (14);


- излезна приклучница (32) која обезбедува флуидна комуникација помеѓу вториот крај (20) на спиралната комора (14) и регионот којшто е надворешен во однос на деагломераторот (10); и

- лопатки (26) на првиот крај (18) на спиралната комора (14), кои се протегаат барем делумно радијално нанадвор од оската (A) на комората, при што секоја од наведените лопатки (26) има коса површина која е свртена барем делумно во правец попречно на оската (A);

при што со слаб притисок на излезната приклучница (32) којшто се создава со помош на здивот, се предизвикува проток на воздух во спиралната комора (14) низ приклучницата (22) за дотур на сув прашок и влезната приклучница (24).

Има уште 15 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) **C 07D 263/58**, (11) **903485**
 A 61K 31/423, 31/428, (13) **T1**
 A 61P 3/10, (22) 23/04/2010
 C 07D 277/74, 277/82, (45) 28/02/2011
 413/12

(21) 2010/113

(30) 20040371841 20/12/2004 PL

(96) 16/12/2005 EP05826447.4

(97) 10/02/2010 EP1833805


(73) **Adamed SP. Z.O.O.**
Pienkow 149 05-152 Czosnow k/Warszawy,
PL

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) МАЈКА, Zbigniew;
 RUSIN, Katarzyna;
 SULIKOWSKI, Daniel;
 KUROWSKI, Krzysztof;
 MATUSIEWICZ, Katarzyna;
 STAWINSKI, Tomasz;
 KOWALCZYK, Piotr and
 SAWICKI, Andrzej

(54) **НОВИДЕРИВАТИНА 3-ФЕНИЛПРОПАНСКА**
КИСЕЛИНА ЗА ЛЕКУВАЊЕ ДИЈАБЕТЕС

(57) 1. Деривати на 3-фенилпропанска киселина
 со формула (I):



(I)

кадешто:

W претставува COOH или -COO-C₁-C₄-алкил;

Y претставува NH или N-C₁-C₁₀-алкил;

Z претставува NH, N-C₁-C₁₀-алкил, N-арил,
 N-хетероарил; S или O;

X претставува O;

R₁ до R₈ секој независно претставува
 водороден атом или супституент избран од
 групата составена од:


C₁-C₄-алкил, C₁-C₄-алкокси, C₃-C₇-
 циклоалкил, C₃-C₇-циклоалкокси, C₁-
 C₄-тиоалкокси, C₃-C₇-циклотиоалкокси,
 халоген атом, халоген-супституиран C₃-

C₇-циклоалкил, арил, хетероарил, -NO₂,
 -CN, -SO₂-NH₂, -SO₂-NH-C₁-C₄-алкил, -SO₂-
 N(C₁-C₄-алкил)₂, -CO-C₁-C₄-алкил, -O-CO-
 C₁-C₄-алкил, -CO-O-C₁-C₄-алкил, -CO-арил,
 -CO-NH₂, -CO-NHC₁-C₄-алкил, -CO-N(C₁-C₄-
 алкил)₂;

А претставува C₃-C₇-циклоалкил, халоген
 супституиран C₃-C₇-циклоалкил, фенил
 супституиран со етилендиокси, арил избран
 од групата составена од толил, ксилл,
 и нафтил, хетероарил избран од групата
 составена од пирол-1-ил, пирол-2-ил, пирол-
 3-ил, фурил, тиенил, имидазолл, оксазолл,
 тиазолл, изокасазоил, 1,2,4-триазолл,
 оксадиазолл, тиадиазолл, тетразолл,
 пиридинл, пиримидинл, 1,3,5-триазинл,
 индолл, бензо[b]фурил, бензо[b]тиенил,
 индазолл, бензимидазолл, азаиндолл,
 цинолл, изокинолиниликарбазолл, заситен
 или парцијално незаситен 5- до 6-член
 хетероциклл којшто има 1 до 4 хетероатоми
 избрани од N, O и S, -NH-CO-C₁-C₄-алкил,
 -N(C₁-C₄-алкил)-CO-C₁-C₄-алкил, -NH-CO-
 арил, -N(C₁-C₄-алкил)-CO-арил, -N(C₁-C₄-
 алкил)-CO-хетероарил, -N(C₁-C₄-алкил)-CO-
 C₃-C₇-циклоалкил, -NH-CO-NH₂, -NH-CO-
 NH-C₁-C₄-алкил, -NH-CS-NH-C₁-C₄-алкил,
 -NH-CONH-арил, -NH-CS-NH-арил, -SO₂-C₁-
 C₄-алкил, -SO₂-арил, или -SO₂-хетероарил;
 кадешто арил, хетероарил и хетероциклл
 се опционално супституирани со еден или
 повеќе супституенти независно избрани од
 групата составена од C₁-C₄-алкил, C₁-C₄-
 алкокси, C₁-C₄-тиоалкокси, етилендиокси,
 CN, халоген или фенил, споменатиот фенил
 е опционално супституиран со еден или
 повеќе супституенти независно избрани од
 C₁-C₄-алкил, C₁-C₄-алкокси и халоген атом и
 n претставува цел број од 0 до 4, вклучувајќи
 и негови фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 23 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/505**, (11) **903540**
 C 07D 309/10, (13) **T1**
 309/30, 405/06 (22) 11/05/2010
 (21) 2010/124 (45) 28/02/2011
 (30) 20040006757 26/03/2004 GB
 (96) 23/03/2005 EP05731809.9
 (97) 24/02/2010
 (73) **Bradford Pharma Limited**
Douglas Bank House Wigan Lane Wigan
Lancashire WN1 2TB, GB
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) MOODY, David, John and
 WIFFEN, Jonathan, William 62 Springhill Manor
 (54) **ПОСТАПКА И СОЕДИНЕНИЈА КАКО**
МЕЃУПРОИЗВОДИ КОРИСНИ ПРИ
ПОДГОТОВКА НА СТАТИНИ, ОСОБЕНО
РОСУВАСТАТИН
 (57) 1. Постапка за подготовка на соединение со
 формула (7):



кадешто:


R¹ претставува алкил група, како што е C₁₋₆ алкил група, и по можност изопропил група;

R² претставува арил група, по можност 4-флуорофенил група;

R³ претставува водород, заштитна група или алкил група, како што е C₁₋₆ алкил група, и по можност метил група; и


R⁴ претставува водород, заштитна група или SO₂R⁵ кадешто R⁵ е алкил група, како што е C₁₋₆ алкил група, и по можност метил група, којашто содржи:

а) хидроксилација на соединение со формула (1):




каде што Y претставува хало група, по можност Cl или Br; P¹ претставува водород или заштитна група; и W претставува -OP², кадешто P² претставува водород или заштитна група,


за да се добие соединение од формула (2):



б) оксидирање на соединението со формула (2) за да се добие соединение со формула (3):




в) спојување во пар на соединението со формула (3) со соединение со формула (4):




каде што R³ претставува заштитна група или алкил група, како што е C₁₋₆ алкил група, и по можност метил група; R⁴ претставува заштитна група или SO₂R⁵ кадешто R⁵ е алкил група, како што е C₁₋₆ алкил група, и по можност метил група, и R⁶ претставува (PR⁷R⁸)+X⁻ или P(=O)R⁷R⁸ во која што X е анјон и R⁷ и R⁸ секој независно е алкил, арил, алкокси или арилокси група, по можност фенил група,

за да се добие соединение со формула (5):



каде што R³ претставува заштитна група или алкил група, како што е C₁₋₆ алкил група, и по можност метил група; R⁴ претставува заштитна група или SO₂R⁵ кадешто R⁵ е алкил група, како што е C₁₋₆ алкил група, и по можност метил група,

г) отстранување на секоја P2 заштитна група и оксидирање на соединението со формула (5) за да се добие соединение со формула (6):



и

д) подвргнување на соединението со формула (6) на отворање на прстен, отстранување на било кои P1 заштитни групи, и опционално отстранување на било кои дополнителни заштитни групи за да се добие соединение од формула (7).

Има уште 2 патентни барања.



- (51) **C 07D 401/04**, (11) **903541** (54) **НОВИ КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА {2-[1-(3,5-БИС-ТРИФЛУОРОМЕТИЛ-БЕНЗИЛ)-5-ПИРИДИН-4-ИЛ-1Н-[1,2,3]ТРИАЗОЛ-4-ИЛ]-ПИРИДИН-3-ИЛ}-(2-ХЛОРОФЕНИЛ)-МЕТАНОН**
- A 61K 31/44, (13) **T1**
- A 61P 25/00, (22) 11/05/2010
- C 07D 213/46 (45) 28/02/2011
- (21) 2010/125 (57) 1. Кристална форма IV {2-1-(3,5-бистрифлуорометилбензил)-5-пиридин-4-ил-1Н-[1,2,3]триазол-4-ил]-пиридин-3-ил}-(2-хлорофенил)-метанон се карактеризира со тоа што барем еден од следново:
- (30) 20030514300P 24/10/2003 US
- (96) 12/10/2004 EP04793893.1
- (97) 31/03/2010 EP1675846
- (73) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) COFFEY, David, Scott;
BORGHESE, Alfio;
FOOTMAN, Pamela, Kaye;
PEDERSEN, Steven, Wayne;
REUTZEL-EDENS, Susan, Marie;
TAMEZE, Shella, Lenyonga;
WEBER, Carsten and
TIMPE, Carsten
- а) цврста состојба ^{13}C на нуклеарно магнетен резонантен спектар којшто содржи пикови на следните хемиски промени: 52.3 ± 0.2 и 195.4 ± 0.2 ppm;
- б) модел на прашкаста дифракција со X-зраци којшто содржи барем два пика кадешто еден пик е 12.1 ± 0.10 и вториот пик е избран од групата составена од 8.3 ± 0.10 , 14.3 ± 0.10 , 16.6 ± 0.10 , 16.9 ± 0.10 и 18.5 ± 0.10 во 2 θ ; и
- в) Модел на прашкаста дифракција со X-зраци којшто содржи барем еден од следниве пикови: 8.3 ± 0.10 , 12.1 ± 0.10 , 16.6 ± 0.10 , 16.9 ± 0.10 и 18.5 ± 0.1 во 2 θ ;
Има уште 19 патентни барања.




- (51) **A 61K 31/485, 45/06,** (11) **903525**
 A 61P 25/00 (13) **T1**
- (21) 2010/130 (22) 17/05/2010
 (45) 28/02/2011
- (30) 19970059195P 17/09/1997 US
 (96) 17/09/1998 EP04027114.0
 (97) 31/03/2010 EP1518555
- (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) BURCH Ronald M; Sackler, Richard S and
 Goldenheim, Paul, D.
- (54) **АНАЛГЕТСКА КОМБИНАЦИЈА**
ОД ОПИОИДЕН АНАЛГЕТИК И
ЦИКЛООКСИГЕНАЗА-2 ИНХИБИТОР
- (57) 1. Фармацевтски состав кој содржи
 аналгетички ефективна комбинација, која
 содржи
 а) најмалку еден СОХ-2 инхибитор и/или
 негова фармацевтски прифатлива сол и
 б) најмалку еден опиоиден аналгетик и/или
 негова фармацевтски прифатлива сол,
назначен со тоа што наведениот СОХ-2
 инхибитор е одбран од групата составена
 од целекоксиб, 5-бромо-2-(4-флуорофенил)-
 3-[4-(метилсулфонил)фенил] тиофен,
 флосулид, мелоксикам, рофекоксиб,
 6-метокси-2 нафтилоцетна киселина,
 нимесулид, N-[2-(циклохексилокси)-
 4-нитрофенил] метансулфонамид,
 1-флуоро-4-[2-[4-(метилсулфонил)
 фенил]-1-циклопентен-1-ил] бензен,


5-(4-флуорофенил)-1-[4-(метилсулфонил)
 фенил]-3-трифлуорометил 1Н-пиразол,
 N-[3-(формиламино)-4-оксо-6-фенокси-
 4Н-1-бензопиран-7-ил] метансулфонамид,
 нивни мешавини, и нивни фармацевтски
 прифатливи соли, и

каде што наведениот опиоиден аналгетик е
 одбран од групата составена од алфентанил,
 алилпродин, алфапродин, анилеридин,
 бензилморфин, безитрамид, бупренорфин,
 буторфанол, клонитазен, циклазоцин,
 дезоморфин, декстроморамид, дезоцин,
 диампромид, диаморфон, дихидрокодеин,
 дихидроморфин, дименоксадол,
 димефептанол, диметилтиамбутен,
 диоксафетилбутират, дипипанон, ептазоцин,
 етохептазин, етилметилтиамбутен,
 етилморфин, етонитазен, фентанил,
 хероин, хидроморфон, хидроксипетидин,
 изометадон, кетобемидон, левалорфан,
 леворфанол, левофенацилморфан,
 лофентанил, меперидин, мептазинол,
 метацоцин, метадон, метопон, морфин,
 мирофин, налбуфин, нарцеин, никоморфин,
 норлеворфанол, норметадон, налорфин,
 норморфин, норпипанон, опиум, оксикодон,
 оксиморфон, папаверетум, пентазоцин,
 фенадоксон, феноморфан, феназоцин,
 феноперидин, пиминодин, пиритрамид,
 профептазин, промедол, проперидин,
 пропирам, пропоксифен, суфентанил,
 тилидин, трамадол, нивни соли, нивни
 комплекси; и мешавини од било кои од
 гореспомнатите.

Има уште 21 патентни барања.



- (51) **C 07D 213/76**, (11) **903515**
 A 61K 31/4406, (13) **T1**
 A 61P 39/00 (22) 17/05/2010
- (21) 2010/131 (45) 28/02/2011
- (30) 720151P 23/09/2005 US;
 723115P 03/10/2005 US;
 725469P 11/10/2005 US;
 762256P 25/01/2006 US and
 821664P 07/08/2006 US
- (96) 11/09/2006 EP06795544.3
- (97) 03/03/2010 EP1937639
- (73) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) PATTERSON, Brian, Douglas;
 SAKATA, Sylvie, Kim;
 NAMBU, Mitchell, David;
 PATEL, Leena, Bharat, Kumar and
 TATLOCK, John, Howard
- (54) **БЕНЗАМИДИ СУПСТИТУИРАНИ СО**
ПИРИДИНАМИНОСУЛФОНИЛ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ЦИТОХРОМОТ P450 3A4
(СУРЗА4)
- (57) 1. Соединение со формулата (I):



назначено со тоа што:

R^1, R^2, R^3, R^4 се, независно еден од друг, одбрани од водород, C_1-C_8 алкил, $-(CR^{12a}R^{12b})_t$, хало, $-(CR^{12a}R^{12b})_tCN$, $(CR^{12a}R^{12b})_tOR^{12a}$, $-(CR^{12a}R^{12b})_tN(R^{12a}R^{12b})$, $-(CR^{12a}R^{12b})_tCF_3$ и $-(CR^{12a}R^{12b})_tC_3-C_{10}$ арил;

R^5 е водород или C_1-C_6 алкил;

R^6, R^7, R^8 и R^9 се, независно еден од друг, одбрани од водород, C_1-C_6 алкил, $-(CR^{12a}R^{12b})_t$ хало, $-(CR^{12a}R^{12b})_tCN$, $-(CR^{12a}R^{12b})_tCF_3$, $-(CR^{12a}R^{12b})_tOR^{12a}$, $-(CR^{12a}R^{12b})_t$

$N(R^{12a}R^{12b})$, $-(CR^{12a}R^{12b})_tR^{12a}$, $-(CR^{12a}R^{12b})_tC_3-C_{11}$ циклоалкил, $(CR^{12a}R^{12b})_tC_6-C_{10}$ арил, $-(CR^{12a}R^{12b})_tC_2-C_{10}$ хетероциклил, $-(CR^{12a}R^{12b})_t$ хетероарил, $-O(CR^{12a}R^{12b})_tR^{12a}$, $-O(CR^{12a}R^{12b})_tC_3-C_{11}$ циклоалкил, $-O(CR^{12a}R^{12b})_tC_8-C_{10}$ арил, $-O(CR^{12a}R^{12b})_tC_2-C_{10}$ хетероциклил, $-O(CR^{12a}R^{12b})_t$ хетероарил, $-O(CR^{12a}R^{12b})_tOR^{12a}$ и $-O(CR^{12a}R^{12b})_tN(R^{12a}R^{12b})$, каде што секој од наведените C_1-C_6 алкил, C_3-C_{11} циклоалкил, C_6-C_{10} арил, C_2-C_{10} хетероциклил и хетероарил може да биде супституиран со еден или повеќе R^{14} ;

R^{10} и R^{11} се, независно еден од друг, одбрани од водород, $-(CR^{12a}R^{12b})_tC_1-C_6$ алкил, $-(CR^{12a}R^{12b})_tC_3-C_{11}$ циклоалкил, $-(CR^{12a}R^{12b})_tC_6-C_{10}$ арил, $-(CR^{12a}R^{12b})_tC_2-C_{10}$ хетероциклил и $-(CR^{12a}R^{12b})_t$ хетероарил, каде што секој од наведените C_1-C_6 алкил, C_3-C_{11} циклоалкил, C_8-C_{10} арил, C_2-C_{10} хетероциклил и хетероарил може да биде супституиран со еден или повеќе R^{13} ; или

R^{10} и R^{11} , заедно со атомот за кој се прикачени, формираат C_2-C_{10} хетероциклилна група, која може да биде супституирана со еден или повеќе R^{13} ;

секој R^{12a} и R^{12b} е, независно еден од друг, одбран од водород и C_1-C_6 алкил; или

R^{12a} и R^{12b} , заедно со атомот за кој се прикачени, формираат C_3-C_{11} циклоалкилна или C_2-C_{10} хетероциклилна група;

секој R^{13} е, независно еден од друг, одбран од C_1-C_8 алкил, халоген, $-(CR^{12a}R^{12b})_tCN$, $-(CR^{12a}R^{12b})_tCF_3$, $-(CR^{12a}R^{12b})_tOCF_3$, $-(CR^{12a}R^{12b})_tC_3-C_{11}$ циклоалкил, $-(CR^{12a}R^{12b})_tC_6-C_{10}$ арил, $-(CR^{12a}R^{12b})_tC_2-C_{10}$ хетероциклил, $-(CR^{12a}R^{12b})_t$ хетероарил, $-O(CR^{12a}R^{12b})_tR^{12a}$, $-O(CR^{12a}R^{12b})_tC_6-C_{10}$ арил, $-O(CR^{12a}R^{12b})_tC_2-C_{10}$ хетероциклил, $-O(CR^{12a}R^{12b})_t$ хетероарил, $-(CR^{12a}R^{12b})_tCO_2C_1-C_6$ алкил), $-(CR^{12a}R^{12b})_tN(R^{12a}R^{12b})$, $-(CR^{12a}R^{12b})_tC(O)NR^{12a}R^{12b}$, $(CR^{12a}R^{12b})_tOR^{12a}$, $-(CR^{12a}R^{12b})_tS(O)R^{12a}$ и $-(CR^{12a}R^{12b})_tS(O)_2R^{12a}$, каде што секој од наведените C_1-C_6 алкил, C_3-C_{11} циклоалкил, C_8-C_{10} арил, C_2-C_{10} хетероциклил и хетероарил, може да биде супституиран со еден или повеќе R^{14} ;

секој R^{14} е, независно еден од друг, одбран од C_1-C_6 алкил, халоген, $-CN$, $-CF_3$ и $-OR^{12a}$; и секој t е, независно еден од друг, одбран од 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6; или

негова фармацевтски прифатлива сол или солват.

Има уште 18 патентни барања.



- (51) **C 07K 16/28**, (11) **903528** (54) **АНТИТЕЛА СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЧОВЕЧКИ CD22 И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА И ДИЈАГНОСТИЧКИ УПОТРЕБА**
- A 61K 31/7088, 39/395, (13) **T1**
- A 61P 35/00, (22) 27/05/2010
- C 12N 15/13, 15/85, 5/10 (45) 28/02/2011 (57) 1. Антитело молекула којашто има специфичност за човечкиот CD22, којашто содржи тешка низа кадешто варијабилниот домен содржи SEQ ID NO:1 за CDR-H1, секвенцата GINPGNNYATYRRKFQG на Gh7 на слика 6 или SEQ ID NO:2 или SEQ ID NO:13 или SEQ ID NO:15 или SEQ ID NO:16 за CDR-H2, и SEQ ID NO:3 за CDR-H3 и лесна низа кадешто варијабилниот домен содржи SEQ ID NO:4 за CDR-L1, SEQ ID NO:5 за CDR-L2 и SEQ ID NO:6 за CDR-L3. Има уште 30 патентни барања.
- (21) 2010/145
- (30) 20020010121 02/05/2002 GB
- (96) 02/05/2003 EP03718974.3
- (97) 31/03/2010 EP1504035
- (73) **UCB Pharma, S.A.**
Allee de La Recherche 60 1070 Brussels, BE
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) POPPLEWELL, Andrew George;
TICKLE, Simon Peter and
LADYMAN, Heather Margaret

СЛИКА 1: Секвенца на CDR1 од моноклонален гл;шџ 5M4

H1	NYWIH	(SEQ ID NO:1)
H2	GINPGNNYTTYKRNLKG	(SEQ ID NO:2)
H3	EGYGNYGAWFAY	(SEQ ID NO:3)
L1	RSSQSLANSYGNTFLS	(SEQ ID NO:4)
L2	GISNRFS	(SEQ ID NO:5)
L3	LQGTHQPYT	(SEQ ID NO:6)

(51) **C 07D 473/34**, (11) **903529**
 A 61K 31/52, 31/70, (13) **T1**
 31/7004, 31/7024, 31/7076, (22) 28/05/2010
 A 61P 1/18, 25/02, 25/06, (45) 28/02/2011
 25/08, 25/16, 25/18, 25/22,
 25/24, 25/28, 3/04, 3/10,
 43/00, 9/06, 9/08, 9/10,
 C 07H 11/00, 11/02,
 13/12, 19/167

(21) 2010/146

(30) 20040574805P 26/05/2004 US and
 20040588263P 15/07/2004 US

(96) 25/05/2005 EP05757108.5

(97) 31/03/2010 EP1758596


(73) **Inotek Pharmaceuticals Corporation**
33 Hayden Avenue, Second Floor Lexington,
MA 02421, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) JAGTAP, Prakash;
 SZABO, Csaba and
 SALZMAN, Andrew, L.

(54) **ПУРИН ДЕРИВАТИ КАКО АГОНИСТИ НА**
АДЕНОЗИН А1 РЕЦЕПТОР И МЕТОДИ ЗА
НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1. Соединение кое ја има формулата




(Ib)

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што

A е $-\text{CH}_2\text{ONO}_2$;

B и C се $-\text{OH}$;

D е



A и B се транс едно во однос на друго;

B и C се цис едно во однос на друго;

C и D се цис или транс едно во однос на
 друго;


R^1 е пентил, изопентил, неопентил, хексил, изохексил, неохексил, хептил, изохептил, октил, изооктил, неооктил, нонил, изононил, неононил, децил, изодецил, неодецил, -арил, -3- до 7-член моноцикличен хетероцикл, -8- до 12-член бицикличен хетероцикл, $-\text{C}_3-\text{C}_8$ моноцикличен циклоалкил, $-\text{C}_3-\text{C}_8$ моноцикличен циклоалкенил, $-\text{C}_8-\text{C}_{12}$ бицикличен циклоалкил, $-\text{C}_8-\text{C}_{12}$ бицикличен циклоалкенил, $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_3-\text{C}_8)$ моноцикличен циклоалкил), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_3-\text{C}_8)$ моноцикличен циклоалкенил), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_8-\text{C}_{12})$ бицикличен циклоалкил), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_8-\text{C}_{12})$ бицикличен циклоалкенил), или $-(\text{CH}_2)_n$ -арил; R^2 е $-\text{CN}$, $-\text{NHR}^4$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{R}^4$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{OR}^4$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NHR}^4$, $-\text{NHNHC}(\text{O})\text{R}^4$, $-\text{NHNHC}(\text{O})\text{OR}^4$, $-\text{NHNHC}(\text{O})\text{NHR}^4$, или $-\text{NH}-\text{N}=\text{C}(\text{R}^6)\text{R}^7$;

R^4 е $-\text{C}_1-\text{C}_{15}$ алкил, -арил, $-(\text{CH}_2)_n$ -арил, $-(\text{CH}_2)_n$ - (3- до 7-член моноцикличен хетероцикл), $-(\text{CH}_2)_n$ - (8- до 12-член бицикличен хетероцикл), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_3-\text{C}_8)$ моноцикличен циклоалкил), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_3-\text{C}_8)$ моноцикличен циклоалкенил), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_8-\text{C}_{12})$ бицикличен циклоалкил), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_8-\text{C}_{12})$ бицикличен циклоалкенил), $-\text{C}\equiv\text{C}-(\text{C}_1-\text{C}_{10})$ алкил) или $-\text{C}\equiv\text{C}$ -арил;

R^6 е $-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ алкил, -арил, $-(\text{CH}_2)_n$ -арил, $-(\text{CH}_2)_n$ - (3- до 7-член моноцикличен хетероцикл), $-(\text{CH}_2)_n$ - (8- до 12-член бицикличен хетероцикл), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_3-\text{C}_8)$ моноцикличен циклоалкил), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_3-\text{C}_8)$ моноцикличен циклоалкенил), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_8-\text{C}_{12})$ бицикличен циклоалкил), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_8-\text{C}_{12})$ бицикличен циклоалкенил), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_3-\text{C}_8)$ моноцикличен циклоалкенил), -фенилен- $(\text{CH}_2)_n$ COOH, -фенилен- $(\text{CH}_2)_n$ COOH- $(\text{C}_1-\text{C}_{10})$ алкил);


R^7 е $-\text{H}$, $-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ алкил, -арил, $-(\text{CH}_2)_n$ -арил, $-(\text{CH}_2)_n$ - (3- до 7-член моноцикличен хетероцикл), $-(\text{CH}_2)_n$ - (8- до 12-член бицикличен хетероцикл), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_3-\text{C}_8)$ моноцикличен циклоалкил), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_3-\text{C}_8)$ моноцикличен циклоалкенил), $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_8-\text{C}_{12})$ бицикличен циклоалкил) или $-(\text{CH}_2)_n-(\text{C}_8-\text{C}_{12})$ бицикличен циклоалкенил); и секој п е независно цел број во опсег од 1 до 5.

Има уште 56 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **A 61K 31/522, 31/505,** (11) **903549**
 C 07D 239/00, 403/00, (13) **T1**
 471/00, 487/00, 491/00 (22) 28/05/2010
 (21) 2010/147 (45) 28/02/2011
 (30) 20040598437P 04/08/2004 US
 (96) 04/08/2005 EP05784871.5
 (97) 10/03/2010 EP1781296
 (73) **Shire Biopharmaceuticals Holdings Ireland Limited**
22 Grenville Street St Heller JE4 8PX, US
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) FRANKLIN, Richard
 (54) **ДЕРИВАТИ НА КИНАЗОЛИН И НИВНА**
УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА
ТРОМБОЦИТЕМИЈА
 (57) 1. Соединение од формула:




негова рамнотежна форма, фармацевтски прифатлива сол на соединението или негова рамнотежна форма.

кадешто,

R1 е H, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил,
 C₁₋₆ алкокси, или C₆₋₁₀ арил;

R2 е




или

R3 е OH, Халоген, SH, O-C₁₋₆ алкил или NH₂;
 и


X и Y се независно H или халоген,

Кадешто соединението е со 80% чистота како што е одредено согласно стандардна аналитичка постапка кадешто соединението не е



Има уште 15 патентни барања.

Слика 1



(51) **C 07D 451/02,** (11) **903521**
 A 61K 31/46, (13) **T1**
 A 61P 35/00 (22) 31/05/2010

(21) 2010/148 (45) 28/02/2011

(30) 20070000687P 25/10/2007 US

(96) 27/10/2008 EP08832769.7

(97) 03/03/2010 EP2074120

(73) **Exelixis, Inc.**

**Post Office Box 511, 210 East Grand Avenue
 South San Francisco, CA 94083-0511, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) RICE, Kenneth D.;

AAY, Naing;

ARCALAS, Arlyn;

BAIK, Tae-Gon;

BLAZEY, Charles M.;

BOWLES, Owen Joseph;

BUHR, Chris A.;

BUSSENIUS, Joerg;

COSTANZO, Simona;

CURTIS, Jeffrey Kimo;

DEFINA, Steven Charles;

DUBENKO, Larisa;

KENNEDY, Abigail R.;

KIM, Angie Inyoung;

LARA, Katherine;

MA, Sunghooh;

MANALO, Jean-Claire Limun;

PETO, Csaba J.;


TSANG, Tsze H.;

WANG, Longcheng and

ANAND, Neel Kumar



(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ТРОПАН**

(57) 1. Соединение во согласност со формула 1:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
 кадешто:

R₁ е избрано од



R₃ е избран од водород, -CF₃, -NH₂, -OH, алкил опционално супституиран со 1, 2 или 3 R₅, алкокси, диалкиламиноалкил, циклоалкил опционално супституиран со арилалкокси, арил опционално супституиран со 1, 2 или 3 групи избран од халоген, алкил, алкокси, диалкиламиноалкокси и хетероциклоалкил опционално супституиран со алкил или арил, алкенил, алкинил, хетероциклоалкил опционално супституиран со група избрана од алкил, -C(O)O-алкил и арилалкил, арилалкил опционално супституиран со алкилхетероциклоалкил на било која позиција во прстенот од арил групата и хетероарил;

R₄, R₇, R₈, R₉ и R₁₁ се секој независно избрани од водород, -OR₁₆, -SR₁₆, -N(H)R₁₆, хидрокси, алкенил, алкинил, хидроксиалкинил, халоген, хидроксиалкил, дихидроксиалкил, -O-C(O)-NH₂, amino(имино)алкил, -C(O)-NH₂, -N(H)C(O)алкил, алкиламиноалкил, алкиламиноалкиламино, aminoалкиламино, арилалкиламино, хетероциклоалкил, диалкиламиноалкил, алкил опционално супституиран со 1-8 халоген, диалкиламино, -N(H)алкилхетероциклоалкил, алкилсулфонилхетероциклоалкиламино, циклоалкил-алкиламино, циклоалкокси, -NH₂, -O-алкил-хетероциклоалкил, диалкиламиноалкокси, алкилсулфонилалкиламино и -N(H) хетероциклоалкил опционално супституиран со 1, 2 или 3 групи избран од алкил, алкокси и халоген;

R₅ е избран од халоген, циклоалкил, циклоалкилалкиламино, хетероарил опционално супституиран со 1, 2 или 3 групи избрани од халоген, алкил и алкокси,



алкилно, хетероциклоалкилно опционално супституиран со 1, 2 или 3 групи избрани од алкилно, халоген, фенилно и оксо, арил опционално супституиран со 1, 2 или 3 групи избрани од халоген, алкилно, алкокси, диалкиламиноалкокси и хетероциклоалкилно, опционално супституиран со алкилно, алкокси, диалкиламино, -ОН, -C(O)-NH₂, -C(O)-O-CH₃, -C(O)-N(H)(C₁-C₃)алкилно, хетероариламино опционално супституиран со халоген и -OCF₃;

R₆ и R₁₀ се секој избран од водород, алкилно опционално супституиран со 1-8 халогени, алкилно, алкенилно, алкилно, хидроксиалкилно, халоген, хидроксиалкилно, дихидроксиалкилно, аминок(имино)алкилно, -C(O)-NH₂, -N(H)C(O)алкилно, алкиламиноалкилно, алкиламиноалкиламино, аминок(имино)алкиламино, арилалкиламино, хетероциклоалкилно, диалкиламиноалкилно, алкиламино опционално супституиран со 1-8 халогени, диалкиламино, алкоксиалкиламино, -N(H) алкилнохетероциклоалкилно, циклоалкилно-алкиламино, алкилсулфонилхетероциклоалкиламино, циклоалкиламино опционално супституиран со група избран од -ОН, алкилно, -CF₃ и хетероциклоалкилно, -N(H) циклоалкилно опционално супституиран со -ОН или -NH₂, -NH₂, -N(H)-хетероарил, -N(H)-арил опционално супституиран со 1, 2 или 3 групи избрани од алкокси, хетероциклоалкилалкокси и диалкиламиноалкокси, алкилсулфонил-алкиламино и -N(H)хетероциклоалкилно;

R₁₆ е избран од водород, алкилно опционално супституиран со 1-8 халогени, циклоалкилно опционално супституиран со 1 или 2 групи избран од -ОН, -NH₂, алкилно, хетероциклоалкилно и -CF₃, циклоалкилалкилно, хетероциклоалкилно опционално супституиран со -ОН или -NH₂, алкоксиарил, арил опционално супституиран со 1, 2 или 3 алкокси, хетероциклоалкилалкилно, хетероарил, гем-дициклоалкилалкилно и диалкиламиноалкилно,

R₁₇, кога присутниот е -CH₂- или -CH(OH)-; секој од A₁ или A₂ е N или C(H), кадешто A₁ и A₂ може да биде ист или различен, во случај ако A₁ може да биде супституиран со R₄ само кога A₁ е C(H), и во случај кога A₁ може да биде супституиран со R₄ само кога A₂ е C(H);

L₁ е избран од -C(O)O-, -C(O)NH-, -C(O)NHSO₂-, -(CH₂)_nC(O)NH-, -(CH₂)_nNHC(O)-, -(CH₂)_mNH-, -(CH₂)_nSO₂NH-, -(CH₂)_nNHSO₂-, -(CH₂)_mC(O)-, -(CH₂)_mO-, и -(CH₂)_mNH-(CH₂)_n-;

L₂ е -C(O)-NH-R₃, -CN, -C(O)-N(CH₃)-OCH₃, или -C(O)-R₃;

n е 0 или 1;

m е 0, 1 или 2; и

секој p е независно 0, 1, 2, 3 или 4.

Има уште 30 патентни барања.

(51) **C 12N 15/40,** (11) **903531**
 A 61K 48/00, (13) **T1**
 C 12N 15/51, 15/85, (22) 04/06/2010
 15/86, 15/861 (45) 28/02/2011

(21) 2010/149

(30) 20010328655P 11/10/2001 US and
 20020363774P 13/03/2002 US

(96) 10/10/2002 EP02773740.2

(97) 12/05/2010 EP1436397

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp. and**
ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA
MOLECOLARE P. ANGELETTI S.P.A.
126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065,
US and
Via Pontina Km. 30.600 00040 Pomezia, IT

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) EMINI, Emilio, A.;
 KASLOW, David, C.;

BETT, Andrew, J.;

SHIVER, John, W.;

NICOSIA, Alfredo;

LAHM, Armin;

LUZZAGO, Alessandra;

CORTESE, Riccardo and

COLLOCA, Stefano

(54) **ВАКЦИНА ПРОТИВ ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС**

(57) 1. Нуклеинска киселина која содржи:

(а) нуклеотидна секвенца која шифрира Met-NS3-NS4A-NS4B-NS5A-NS5B полипептид кој има аминокиселински идентитет кон SEQ ID NO:1 од најмалку 85%, под услов да наведениот полипептид има доволна протеазна активност самиот да се процесира за да произведе NS5B протеин и наведениот NS5B протеин е ензимски неактивен каде што наведената нуклеинска киселина е изразувачки вектор способен да го изразува наведениот полипептид од наведената нуклеотидна секвенца во човечка клетка; или

(б) касета за генско изразување способна да изразува Met-NS3-NS4A-NS4B-NS5A-NS5B полипептид кој има аминокиселински идентитет кон SEQ ID NO:1 од најмалку 85% во човечка клетка, под услов наведениот полипептид да може самиот да се процесира за да произведе NS5B протеин и наведениот NS5B протеин е ензимски неактивен, наведената касета за изразување содржи:

а) промотор кој е транскрипциски споен на нуклеотидна секвенца која го шифрира наведениот полипептид;

б) место кое врзува 5' рибозом кое е функционално споено со наведената нуклеотидна секвенца,

в) терминатор споен со 3' крајот на наведената нуклеотидна секвенца, и

г) сигнал за полиаденилација на 3' кој е функционално споен со наведената нуклеотидна секвенца.

Има уште 25 патентни барања.

```

1      KAFITAYSQQ TRGLGCIIT SLTRGRDMQV EEEVQVSTA TQSLATQW
51     GVCNTVYHGA GSKTLAGPSE FITQMTNWD QQLVGMQAPP GARSITPCTC
101    GSSELYLVR HASVIVPKR RGRSGLLSP RFFSYLKQSS GGLLCPGCH
151    AVGIFRAAVC TRGVAKAVDF VVVESEHTN RSPVFTDSS FFAVQGGQV
201    AKLHAPTQGG KSTVYPAVA AQQVYLVLM FVAATLQPG AYNSKMGSD
251    DNIRGQVRI TTGAPVTST YGRFLADGGC RGGAYDIIIC DECHTOSTT
301    ILGIGTVLDQ ASTGAKAVY LATATPFGSV TVPHNIEEV ALSHTGEIFF
351    YGKAIPZAI RGRRLIPCH SKKCCDELAQ KLGGLINAV AYTGLQVSV
401    IFTIGVAVV ATDALMGTG GDFSDVIDCH TCVQTVDSG LDPTTSTTT
451    TVPQDAVRS QRGRPTGRS RQYKVFVPG RRPSONFSS VLCEVYDQC
501    ANYELTFAKT SVRLAAYLST TGLVYCCDHL EPHSEVFTGL TRIDANFLQ
551    TRQAGDSFFY LVAIQATVCA RQAFRPSMD QGRCLISLE PFLKHPTELL
601    YRLGAVQKQV TLTKFITKI NACHSADQVY VTSVWLVGG VLAALAAYCL
651    TTGSVTVGR IILSGRPAIV POREFLYQEF DENHSCASHL FYEKGKQLA
701    EQPKALGL LQTATQAAA AAFVVEKMR ALKTPWAKHS WFTISGQYL
751    AGLSTLQRF AIASLGAFTA SITSPLTQG TLLFNILGM VAAQLAPSA
801    ASAFVQNGIA GAAVSISGL KVLVDILAGY GAGVAGALVA FKWSSGMPB
851    TEGVSELFA ILSGALVVG VVCAILLRNH VGPQEGAVON MRLIAPAGR
901    QNVSPSTIVY PESDAARVT QILSLLTITQ LLRLHQWEN EDCSTFCGR
951    KLAIVADWIC TVLTPKTLV QSKLLQLPG VFFPSCQRY RQWVSDGM
1001   QVTCPCGAGI TGRVDSGSR IUGKTCSTT WGTFFPIKAV TQGCPTGPA
1051   HWYKALAVY AAKRYVETK VGRFYVTON TDMVYCPQ VMAKPTTEV
1101   DGVRLHRYAP ACPLLESEV TPQGLKQVL VGSQLCPEF RYVAVLSEML
1151   TDPKHITAKT AKRKLARGSP FSLASSASQ LSAPSLKATC TTRHSPOND
1201   LIDAKLLWQ ERSCHITTYE SENVAVVDS FDFLAAEED REVSVAEIL
1251   RSKKIFPAM FTHARFQSP FLLESMDFD VDFPVVHGF LPYKAPPEF
1301   FPKKHTVVL TESSVSSALA ELATYFQSS KSAVDSGTA TALPCQASD
1351   QDWSGVSEY RMPPLLEEF GDFDLGDSV STVSEKASD VVCSNRYV
1401   TQALITPCA KSKLPINAL SMLLRNHR VYATTSRAG LKQKVTYDR
1451   LQVLDKRYD VLKKNKAKS TVKAKLQVE EACKLPPPHS AKSEKGVQAK
1501   DVNRLSKAV SHIKSVKSL LEDVTTFIDT TIKMSKRVFC VQPKGRKRF
1551   ARLIVFFDLG VVUCERKALY DVSTLQVY HSSYQYQS PGRVIEFLVN
1601   TNKSKRPNQ FVDTKCFDS TVFHDIRV ESIYQCCLA MARDATKEL
1651   TERLYIGGL TNSKQWQY RCRASGVLT TSCGMFLCY LKASACRAA
  
```

СЛИКА 1А



- | | | |
|---|---|--|
| <p>(51) A 61K 9/48, 31/4745</p> <p>(21) 2010/150</p> <p>(30) 20022388431 31/05/2002 CA;
20020006886 31/05/2002 FR and
20020161454 31/05/2002 US</p> <p>(96) 28/05/2003 EP03731404.4</p> <p>(97) 31/03/2010 EP1530459</p> <p>(73) R.P.Scherer Technologies, LLC
7690 Cheyenne Avenue,
Suite 100 Las Vegas, NV 89129, US</p> <p>(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје</p> <p>(72) BOUGARET, Joel;
LEVERD, Elie;
BOHN, Marie-Madeleine and
HEINTZ, Norbert</p> | <p>(11) 903526</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 04/06/2010</p> <p>(45) 28/02/2011</p> | <p>(54) ОРАЛЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА МЕКИ КАПСУЛИ КОИШТО СОДРЖАТ ВИНОРЕЛБИН И ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ</p> <p>(57) 1. Течен орален фармацевтски состав погоден како течен состав за полнење на мека капсуларна дозирана форма, споменатиот состав вклучува:</p> <p>а) винорелбин или негова фармацевтска прифатлива сол;</p> <p>б) етанол;</p> <p>в) вода,</p> <p>г) глицерол и</p> <p>д) полиетилен гликол.</p> <p>Има уште 13 патентни барања.</p> |
|---|---|--|

(51) **C 07C 271/10**, (11) **903527**
 A 61K 31/27, 31/33, (13) **T1**
 C 07C 269/00, 269/06, (22) 11/06/2010
 C 07D 263/44 (45) 28/02/2011

(21) 2010/156

(30) 0300704 23/01/2003 FR

(96) 22/01/2004 EP04704251.0

(97) 28/04/2010 EP1590321

(73) **Sanofi-Aventis**

174, Avenue de France 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) ALMARIO GARCIA, Antonio;


ABOUABDELLAH, Ahmed;

RAVET, Antoine and

HOORNAERT, Christian

(54) **ДЕРИВАТИ НА АРИЛАЛКИЛ КАРБАМАТИ,
 НИВНО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА
 УПОТРЕБА**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



назначено со тоа што:



n претставува цел број од 1 до 7;

A е одбран од една или повеќе групи X, Y и/или Z;

X претставува C₁₋₂-алкиленска група која може да биде супституирана со една или повеќе C₁₋₁₂-алкилни, C₃₋₇-циклоалкилни или C₃₋₇-циклоалкил-C₁₋₆-алкиленски групи;

Y претставува или C₂-алкениленска група која може да биде супституирана со една или повеќе C₁₋₁₂-алкилни, C₃₋₇-циклоалкилни или C₃₋₇-циклоалкил-C₁₋₆-алкиленски групи; или C₂-алкиниленска група;

Z претставува C3-7-циклоалкилна група со формулата:



m претставува цел број од 1 до 5;

p и q претставуваат цели броеви и се дефинирани така што p+q е број од 1 до 5;

R₁ претставува атом на водород или халоген или хидрокси, цијано, нитро, C₁₋₄-алкилна, C₁₋₄-алкокси, C₁₋₄-тиоалкилна, C₁₋₄-

флуороалкилна, C₁₋₄-флуороалкокси или C₁₋₄-флуоротиоалкилна група;

R₂ претставува:

атом на водород или халоген, или

цијано, нитро, хидрокси, C₁₋₄-алкилна, C₁₋₄-алкокси, C₁₋₄-тиоалкилна, C₁₋₄-флуороалкилна, C₁₋₄-флуороалкокси, C₁₋₄-флуоротиоалкилна група, или

група одбрана првенствено од фенил, нафтил, бифенил, фенилетиленил, нафтилетиленил, пиридинил, пиримидинил, пиазинил, пиридазинил, триазинил, инданил, инденил, хинолинил, изохинолинил, хиназолинил, хиноксалинил, фталазинил, циолинил, тиенил, фуранил, пироллил, имидазоллил, пиразоллил, оксазоллил, тиазоллил, изоксазоллил, изотиазоллил, тиadiaзоллил, оксадиазоллил, триазоллил, фенилимидазоллил, бензотиенил, бензофуранил, дибензофуранил, бензимидазоллил, бензотриазоллил, индолил, изоиндолил, индазоллил, бензоксазоллил, бензизоксазоллил, бензотиазоллил, бензизотиазоллил, дихидроиндолил, пиролопиридинил, фуропиридинил, тиенопиридинил, имидазопиридинил, оксазолпиридинил, тиазолпиридинил, пиразолопиридинил, изоксазолпиридинил, изотиазолопиридинил, тетраhydro-хинолинил, тетраhydroизохинолинил, фенилокси, фенилтио, фенилсулфонил, бензоил, бензилокси, фенилетокси, фенилпропокси, нафтилокси, нафтилметокси, нафтилетокси, нафтилпропокси, хинолинокси и

изохинолинокси и со можност да биде супституирана со еден или повеќе супституенти одбрани од атом на халоген или цијано, нитро, C₁₋₄-алкилна, хидрокси, C₁₋₄-алкокси, C₁₋₄-тиоалкилна, C₁₋₃-флуороалкилна, C₁₋₃-флуороалкокси, C₁₋₃-флуоротиоалкилна, фенилокси, бензилокси, пиперидинилна, пиридинилна, морфолинилна, NR₆R₇, NHCOR₆, COR₆, CO₂R₆, SO₂R₆, -O-(C₁₋₃-алкилен)-O- или 4-пиперазинилна група која може да биде супституирана со C₁₋₃-алкил или бензил; R₆ и R₇ претставуваат, независно еден од друг, C₁₋₃-алкилна група или фенил; и

R₃ претставува група со општата формула CHR₄CONHR₅, каде што:

R₄ претставува атом на водород или C1-3-алкилна група, а

R₅ претставува атом на водород или C1-3-алкилна, C3-5-циклоалкилна или C3-7-циклоалкил-C1-6-алкиленска група, во вид на база, киселинска адитивна сол, хидрат или солват;

со исклучок на 2-амино-2-оксоетил бензилкарбамат.

Има уште 12 патентни барања.

- (51) **C 07D 209/52,** (11) **903550**
 A 61K 31/403, 31/407, (13) **T1**
 A 61P 31/12, (22) 18/06/2010
 C 07D 209/56, 491/04, (45) 28/02/2011
 C 07K 5/02, 5/08

(21) 2010/169

(30) 548670P 27/02/2004 US

(96) 24/02/2005 EP05723607.7

(97) 09/06/2010 EP1730110

(73) **Schering Corporation**
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
NJ 07033-530, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) SAKSENA, Anil, K.;

GIRIJAVALLABHAN, Viyyoor, M.;

LIU, Yi-Tsung;

BENNETT, Frank;

LOVEY, Raymond G.;

HUANG, Yuhua;

HENDRATA, Siska;

BOGEN, Stephane, L.;

NJOROGE, F., George;

VENKATRAMAN, Srikanth;

CHEN, Kevin, X.;

SANNIGRAHI, Mousumi;


ARASAPPAN, Ashok;

VELAZQUEZ, Francisco and

NAIR, Latha

(54) **СУЛФУРНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО**
ИНХИБИТОРИ НА СЕРИНСКА ПРОТЕАЗА
NS3 НА ВИРУСОТ НА ХЕПАТИТИС С

(57) 1. Соединение, или негови енантиомери, стереоизомери, ротамери, тавтомери и рацемати, или фармацевтски прифатлива сол или солват на наведеното соединение, **назначено со тоа што** има општа структура која е претставена со формулата (I):




каде што:

R^1 е H, OR^8 , NR^9R^{10} , или CHR^9R^{10} , каде што R^8 , R^9 и R^{10} може да бидат исти или различни, при што секој од нив е независно еден од друг одбран од групата која се состои од H, алкил-, алкенил-, алкинил-, арил-, хетероалкил-, циклоалкил-, хетероциклил-, арилалкил- и хетероарилалкил;

A и M може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од R, OR, NHR, NRR' , SR, SO_2R и хало;

или A и M се меѓусебно поврзани така што средината:




која е прикажана погоре во формулата (I), формира или три-, четири-, шест-, седум- или осумчлен циклоалкил, четири- до осумчлен хетероциклил, шест- до десетчлен арил, или пет- до десетчлен хетероарил;


E е C(H) или C(R);

L е C(H), C(R), $CH_2C(R)$, или $C(R)CH_2$;


R, R' , R^2 и R^3 може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од H, алкил, алкенил, циклоалкил, хетероциклил, арил, арилалкил, хетероарил и хетероарилалкил, или алтернативно, R и R' во NRR' се меѓусебно поврзани така што NRR' формира четири- до осумчлен хетероциклил;

или R^2 е одбран од групата која се состои од следните средини:





а Y е избран од следните средини:



каде што G е NH или O; а R¹⁵, R¹⁶, R¹⁷ и R¹⁸ може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од H, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероциклил, арил и хетероарил, или алтернативно, (i) R¹⁵ и R¹⁶ се меѓусебно поврзани и формираат четири- до осумчлена циклична структура и (ii) на сличен начин и независно, R¹⁷ и R¹⁸ се меѓусебно поврзани и формираат три- до

осумчлен циклоалкил или хетероциклил; при што секој од наведените алкил, арил, хетероарил, циклоалкил или хетероциклил, може да биде супституиран или, евентуално, независно супституиран со една или повеќе средини одбрани од групата која се состои од: хидрокси, алкокси, арилокси, тио, алкилтио, арилтио, amino, амидо, алкиламино, ариламино, алкилсулфонил, арилсулфонил, сулфонамидо, алкилсулфонамидо, арилсулфонамидо, алкил, арил, хетероарил, кето, карбокси, карбалкокси, карбоксамидо, алкоксикарбониламино, алкоксикарбонилокси, алкилуреидо, арилуреидо, хало, цијано и нитро,

при што:

„алкил“ значи алифатска јагледородна група која може да биде праволиниска или разгранета и содржи 1 до 20 јаглеродни атоми во синџирот;

„алкенил“ значи алифатска јагледородна група која содржи најмалку една двојна врска јаглерод-јаглерод и која може да биде праволиниска или разгранета и содржи 2 до 15 јаглеродни атоми во синџирот;

„алкинил“ значи алифатска јагледородна група која содржи најмалку една тројна врска јаглерод-јаглерод и која може да биде праволиниска или разгранета и содржи 2 до 15 јаглеродни атоми во синџирот;

„арил“ значи ароматски или мултицикличен прстенест систем кој содржи 6 до 14 јаглеродни атоми;

„хетероарил“ значи ароматски моноцикличен или мултицикличен прстенест систем кој содржи 5 до 14 прстенести атоми, каде што еден или повеќе прстенести атоми се елемент различен од јаглерод;

„аралкил“ или „арилалкил“ значи група арил-алкил-, каде што наведениот арил и алкил се како што беше претходно опишано и каде што врска со матичната средина се остварува преку наведениот алкил;

„алкиларил“ значи група алкил-арил-, каде што наведениот алкил и арил се како што беше претходно опишано и каде што врска со матичната средина се остварува преку наведениот арил;

„циклоалкил“ значи неароматски моно- или мултицикличен прстенест систем кој содржи 3 до 10 јаглеродни атоми;

„халоген“ или „хало“ значи флуор, хлор, бром, или јод;

„хетероциклил“ значи неароматски заситен моноцикличен или мултицикличен прстенест



систем кој содржи 3 до 10 прстенести атоми, каде што еден или повеќе атоми во наведениот прстенест систем е елемент различен од јаглерод, при што во наведениот прстенест систем нема присуство на соседни атоми на кислород и/или сулфур;

„алкинилалкил” значи група алкинил-алкил-, каде што наведениот алкинил и алкил се како што беше претходно опишано и каде што врската со матичната средина се остварува преку наведениот алкил;

„хетероаралкил” значи група хетероарил-алкил-, каде што наведениот хетероарил и алкил се како што беше претходно опишано и каде што врската со матичната средина се остварува преку наведениот алкил;

„алкокси” значи група алкил-O-, каде што алкилната група е како што беше претходно опишано и каде што врската со матичната средина се остварува преку етерскиот кислород;

„арилокси” значи група арил-O-, каде што наведената арилна група е како што беше претходно опишано и каде што врската со матичната средина се остварува преку етерскиот кислород;

„алкилтио” значи група алкил-S-, каде што наведената алкилна група е како што беше претходно опишано и каде што врската со матичната средина се остварува преку наведениот сулфур;

„арилтио” значи група арил-S-, каде што наведената арилна група е како што беше претходно опишано и каде што врската со матичната средина се остварува преку наведениот сулфур;

„алкилсулфонил” значи група алкил-S(O₂)-, каде што врската со матичната средина се остварува преку наведениот сулфонил; и

„арилсулфонил” значи група арил-S(O₂)-, каде што врската со матичната средина се остварува преку наведениот сулфонил.

Има уште 46 патентни барања.




- (51) **H 01J 61/32, 5/48,** (11) **903532**
H 05B 41/36 (13) **T1**
- (21) 2010/171 (22) 21/06/2010
(45) 28/02/2011
- (30) 05802922.4 26/10/2005 EP
(96) 26/10/2005 EP05802922.4
(97) 07/04/2010 EP1941535
- (73) **Skirtlight S.A.**
Interadvice Anstalt Landstrasse 25
9490 Vaduz, LI
- (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје
- (72) LUCZENBACHER, Janos Istvan
- (54) **КОМПАКТНА ФЛУОРЕСЦЕНТНА СВЕ-**
ТИЛКА
- (57) 1. Компактна флуоресцентна светилка имајќи основа (1), членови што оддаваат светлина (4) електронски и електрични елементи (5); вклучувајќи шуплив столб (2), карактеризирана со тоа што надворешната површина на шупливиот столб е обложена со материјал што одразува топлина и светлина (7), шупливиот столб (2) е приврзан

со основата (1);капак(3) што го затвора шупливиот столб (2); еден или повеќе од членовите што оддаваат светлина (4) се осигурани на капакот (3) и/или шупливиот столб (2); членовите што оддаваат светлина (4) почнуваат од шупливиот столб (2) и се поврзани со оперативното коло формирано од страна на електронските и електричните елементи (5) и/или детекторот за сигнал (6a); и минуваат низ отворите (3б) на шупливиот столб и/или капакот (3); компактната флуоресцентна светилка понатаму вклучува водечки прстен(11) за поддршка на членовите што оддаваат светлина (4)протегајќи се до или надвор од работ на пресретната граница на основата (1) и шупливиот столб (2), основата (1) капакот (3) и водечкиот прстен (11) се опфатени со членовите што оддаваат светлина (4) и членовите што оддаваат светлина (4) проширени од капакот (3) кон основата (1) и назад во најмалку правец паралелен со надолжната оска (20) на компактната флуоресцентна светилка и членовите што оддаваат светлина (4) имаат криви секции (4a).

Има уште 6 патентни барања.

- (51) **C 07D 495/04** (11) **903516**
(13) **T1**
- (21) 2010/172 (22) 22/06/2010
(45) 28/02/2011
- (30) 501159P 08/09/2003 US
(96) 23/07/2004 EP04779049.8
(97) 19/05/2010 EP1682553
- (73) **Aventis Pharmaceuticals Inc.**
300 Somerset Corporate Boulevard,
Bridgewater, New Jersey 08807, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) DHARANIPRAGADA, Ramalinga, M.;
JURCAK, John, Gerard;
BARRAGUE, Matthieu;
GILLESPIE, Timothy, Alan;
EDWARDS, Michael, Louis;
MUSICK, Kwon, Yon;
WEINTRAUB, Philip, Marvin;
DU, Yan and
PARKAR, Ashfaq, Ahmed
- (54) **ТИЕНОПИРАЗОЛИ**
- (57) 1. Соединение со формулата (I):



назначено со тоа што:

X е C-R⁷;

X¹ е N, или C-R¹;

R¹, R², R³, R⁴, R⁵ и R⁶ се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од водород, можно супституиран ацил, можно супституиран алкил, можно супституиран алкокси, можно супституиран ациламино, можно супституиран алкоксиалкил, (Y¹)(Y²)NC(=O)-, (Y¹)(Y²)N-, можно супституиран алкоксикарбонил, можно супституиран арил, можно супституиран арилалкил, можно супституиран арилалкокси, можно супституиран арилалкилоксиалкил, можно супституиран арилоксиалкил, можно супституиран циклоалкенил, можно супституиран циклоалкилоксиалкил, можно супституиран циклоалкил, можно супституиран циклоалкилалкил, можно супституиран циклоалкилокси, можно

супституиран хетероарилалкил, можно супституиран хетероарилалкокси, можно супституиран хетероарилалкилоксиалкил, можно супституиран хетероарилоксиалкил, можно супституиран хетероциклоалкил, можно супституиран хетероциклоалкилалкил, можно супституиран хетероциклоалкилокси, можно супституиран хетероциклоалкилоксиалкил, хало, хидрокси, трифлуорометил, нитро, можно супституиран хидроксиалкил, карбокси и цијано;

R⁷ е водород, хало или можно супституиран алкил; и

Y¹ и Y² се, независно еден од друг, водород, можно супституиран алкил, можно супституиран арил, или можно супституиран хетероарил, или Y¹ и Y², заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат можно супституирана хетероарилна група, или можно супституирана хетероциклоалкилна група;

„хетероарил“ значи ароматски прстенест систем кој содржи од 5 до 14 членови на прстенот, каде што еден или повеќе членови на прстенот се одбрани од групата која се состои од азот, кислород и сулфур; „хетероциклоалкил“ значи неароматски или делумно ароматски прстенест систем кој содржи од 5 до 14 членови на прстенот, каде што еден или повеќе членови на прстенот се одбрани од групата која се состои од O, S и NY⁹, каде што Y⁹ е водород, можно супституиран алкил, можно супституиран арил, можно супституиран арилалкил, циклоалкилалкил, можно супституиран хетероарил или можно супституиран хетероарилалкил;

каде што алкилната и циклоалкенилната средина во можно супституирана група може да биде супституирана со еден или повеќе супституенти одбрани од групата која се состои од ацил, ациламино, алкокси, алкоксикарбонил, алкилендиокси, алкилсулфинил, алкилсулфонил, алкилтио, можно супституиран ароил, можно супституиран ароиламино, можно супституиран арил, можно супституиран арилалкил, можно супституиран арилалкилокси, можно супституиран арилалкилоксикарбонил, можно супституиран арилалкилтио, можно супституиран арилоксикарбонил, можно супституиран арилсулфинил, можно супституиран арилсулфонил, можно супституиран арилтио, карбокси, цијано, циклоалкенил,

хало, можно супституиран хетероароил, можно супституиран хетероарил, можно супституиран хетероарилалкил, можно супституиран хетероарилалкилокси, можно супституиран хетероароиламино, можно супституиран хетероарилокси, можно супституиран хетероциклоалкил, хидрокси, нитро, оксо, трифлуорометил, Y^7Y^8N- , Y^7Y^8NCO- и $Y^7Y^8NSO_2-$, каде што Y^7 и Y^8 се, независно еден од друг, водород, алкил, арил, арилалкил, хетероарил и хетероарилалкил; циклоалкилната и хетероциклоалкилната средина во можно супституирана група може да биде супституирана со еден или повеќе супституенти одбрани од групата која се состои од алкил, ацил, ациламино, алкокси, алкоксикарбонил, алкилендиокси, алкилсулфинил, алкилсулфонил, алкилтио, можно супституиран ароил, можно супституиран ароиламино, можно супституиран арил, можно супституиран арилалкил, можно супституиран арилалкилокси, можно супституиран арилалкилоксикарбонил, можно супституиран арилалкилтио, можно супституиран арилокси, можно супституиран арилоксикарбонил, можно супституиран арилсулфинил, можно супституиран арилсулфонил, можно супституиран арилтио, карбокси, цијано, циклоалкенил, хало, можно супституиран хетероароил, можно супституиран хетероарил, можно супституиран хетероарилалкил, можно супституиран хетероарилалкилокси, можно супституиран хетероароиламино,


можно супституиран хетероарилокси, можно супституиран хетероциклоалкил, хидрокси, нитро, оксо, трифлуорометил, Y^7Y^8N- , Y^7Y^8NCO- и $Y^7Y^8NSO_2-$, каде што Y^7 и Y^8 се, независно еден од друг, водород, алкил, арил, арилалкил, хетероарил или хетероарилалкил;

арилната и хетероарилната средина во можно супституирана група може да биде супституирана со еден или повеќе супституенти одбрани од групата која се состои од ацил, ациламино, алкокси, алкоксикарбонил, алкил, алкилендиокси, алкилсулфинил, алкилсулфонил, алкилтио, ароил, ароиламино, арил, арилалкил, арилалкилокси, арилалкилоксикарбонил, арилалкилтио, арилокси, арилоксикарбонил, арилсулфинил, арилсулфонил, арилтио, карбокси, цијано, хало, хетероароил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероарилалкилокси, хетероароиламино, хетероарилокси, хетероциклоалкилалкил, хидрокси, нитро, трифлуорометил, Y^5Y^6N- , Y^5Y^6NCO- и $Y^5Y^6NSO_2-$, каде што Y^5 и Y^6 се, независно еден од друг, водород, алкил, арил, арилалкил, хетероарил и хетероарилалкил, или Y^5 и Y^6 , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат заситен алицикличен прстен кој содржи азот и кој содржи од 3 до 7 членови;

или негова фармацевтски прифатлива сол или солват.

Има уште 11 патентни барања.

СЛИКА 1



- (51) **C 07D 487/04,** (11) **903539**
A 61K 31/519 (13) **T1**
 (21) 2010/173 (22) 22/06/2010
 (45) 28/02/2011

(30) 408027P 04/09/2002 US and
 421959P 29/10/2002 US

(96) 03/09/2003 EP03794592.0

(97) 02/06/2010 EP1537116


(73) **Pharmacoepia, LLC and
 Schering Corporation
 San Diego, CA 92121, US and
 Kenilworth, NJ 07033-0530, US**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) DOLL, Ronald, J.;
 GUZI, Timothy, J.;
 PARUCH, Kamil;
 DWYER, Michael, P.;
 GIRIJAVALLABHAN, Viyyoor, Moopil;
 MALLAMS, Alan;
 ALVAREZ, Carmen, S.;
 KEERTIKAR, Kartik, M.;
 RIVERA, Jocelyn;
 CHAN, Tin-Yau;
 MADISON, Vincent;
 FISCHMANN, Thierry, O.;
 DILLARD, Lawrence, W.;
 TRAN, Vinh, D.;
 HE, Zhen Min;
 JAMES, Ray, Anthony;
 PARK, Haengsoon;
 PARADKAR, Vidyadhar, M. and
 HOBBS, Douglas, Walsh

(54) **ПИРАЗОЛОПИРИМИДИНИ СООДВЕТНИ ЗА
 ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕРНИ ЗАБОЛУВАЊА**


(57) 1. Соединение претставено со следната
 структурна формула:




или негова фармацевтски прифатлива сол
 или солват, назначено со тоа, што:

R е H, алкил, алкенил, алкинил,
 арилалкенил, циклоалкил, циклоалкилалкил,

алкенилалкил, алкинилалкил, хетероциклил,
 хетероциклилалкил, хетероарилалкил
 (вклучително и N-оксид на наведениот
 хетероарил), $-(CHR^5)_n$ -хетероарил,




или



каде што секој од наведениот алкил, алкенил,
 алкинил, арил, циклоалкил, хетероциклил и
 хетероарил може да биде несупституиран
 или евентуално супституиран со една или
 повеќе средини кои може да бидат исти
 или различни, при што секоја средина
 е независно одбрана од групата која се
 состои од халоген, алкил, циклоалкил,
 хетероциклилалкил, CF_3 , OCF_3 , CN, $-N(R^5)$
 Woc , $-C(O_2)R^5$, $-SO_3H$, $-S(O_2)NR^5R^{10}$, $-N(R^5)$
 $S(O_2)R^7$ и $-N(R^5)C(O)NR^5R^{10}$;


R^2 е одбран од групата која се состои од R^9 ,
 алкил, алкенил, алкинил, CF_3 , хетероциклил,
 хетероциклилалкил, халоген, халоалкил,
 арил, арилалкил, хетероарилалкил,
 алкинилалкил, циклоалкил, хетероарил,
 алкил супституиран со 1-6 групи R^9 кои
 може да бидат исти или различни и кои се
 независно одбрани од списокот на R^9
 даден во продолжение, арил супституиран
 со 1-3 арилни или хетероарилни групи кои
 може да бидат исти или различни и кои се
 независно одбрани од фенолни, пиридилни,
 тиофенилни, фуранилни и тиазоло групи,
 арил споен со арилна или хетероарилна
 група, хетероарил супституиран со 1-3
 арилни или хетероарилни групи кои може да
 бидат исти или различни и кои се, независно
 една од друга, одбрани од фенолни,
 пиридилни, тиофенилни, фуранилни и
 тиазоло групи, хетероарил споен со арилна
 или хетероарилна група,



каде што една или повеќе од наведените
 арилни и/или една или повеќе од
 наведените хетероарилни групи во
 горенаведените дефиниции за R^2 , може
 да биде несупституирана или евентуално

супституирана со една или повеќе средини кои може да бидат исти или различни, при што секоја средина е независно одбрана од групата која се состои од халоген, $-\text{CN}$, $-\text{OR}^5$, $-\text{SR}^5$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^6$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^5\text{R}^6$, CF_3 , алкил, арил и OCF_3 ;

R^3 е одбран од групата која се состои од халоген, $-\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{OR}^6$, $-\text{SR}^6$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^5\text{R}^6)$, алкинил, циклоалкил, арил, арилалкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, хетероарил и хетероарилалкил,



каде што секој наведен алкил, циклоалкил, арил, арилалкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, хетероарил и хетероарилалкил за R^3 и средините на хетероциклил кои се дадени непосредно погоре за R^3 , може да бидат несупституирани или евентуално независно супституирани со една или повеќе средини кои може да бидат исти или различни, при што секоја средина е независно одбрана од групата која се состои од халоген, алкил, арил, циклоалкил, CF_3 , CN , $-\text{OCF}_3$, $-(\text{CR}^4\text{R}^5)_p\text{OR}^5$, $-\text{OR}^5$, $-\text{NR}^5\text{R}^6$, $-(\text{CR}^4\text{R}^5)_p\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^5$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{SR}^6$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^6$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{N}(\text{R}^5)\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^7$, $-\text{N}(\text{R}^5)\text{C}(\text{O})\text{R}^7$ и $-\text{N}(\text{R}^5)\text{C}(\text{O})\text{NR}^5\text{R}^6$, под услов јаглеродните атоми кои се соседни со азотен атом на прстенот на хетероциклил, да не носат средина $-\text{OR}^5$;

R^4 е H;

R^5 е H, алкил, арил или циклоалкил;

R^6 е одбран од групата која се состои од H, алкил, алкенил, арил, арилалкил, арилалкенил, циклоалкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, хетероарил и хетероарилалкил, при што секој наведен алкил, арил, арилалкил, циклоалкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, хетероарил и хетероарилалкил може да биде несупституиран или евентуално супституиран со една или повеќе средини кои може да бидат исти или различни, при што секоја средина е независно одбрана од групата која се состои од халоген, алкил, арил, циклоалкил, хетероциклилалкил, CF_3 , OCF_3 , CN , $-\text{OR}^5$, $-\text{NR}^5\text{R}^{10}$, $-\text{C}(\text{R}^4\text{R}^5)_p\text{R}^9$, $-\text{N}(\text{R}^5)\text{Boc}$, $-(\text{CR}^4\text{R}^5)_p\text{OR}^5$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^5$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^5\text{R}^{10}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{SR}^{10}$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^7$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{NR}^5\text{R}^{10}$, $-\text{N}(\text{R}^5)\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^7$, $-\text{N}(\text{R}^5)\text{C}(\text{O})\text{R}^7$ и $-\text{N}(\text{R}^5)\text{C}(\text{O})\text{NR}^5\text{R}^{10}$;

R^{10} е одбран од групата која се состои од H, алкил, арил, арилалкил, циклоалкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, хетероарил и хетероарилалкил, при што секој наведен алкил, арил, арилалкил, циклоалкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, хетероарил и хетероарилалкил може да биде несупституиран или евентуално супституиран со една или повеќе средини кои може да бидат исти или различни, при што секоја средина е независно одбрана од групата која се состои од халоген, алкил, арил, циклоалкил, хетероциклилалкил, CF_3 , OCF_3 , CN , $-\text{OR}^5$, $-\text{NR}^4\text{R}^5$, $-\text{C}(\text{R}^4\text{R}^5)_p\text{R}^9$, $-\text{N}(\text{R}^5)\text{Boc}$, $-(\text{CR}^4\text{R}^5)_p\text{OR}^5$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^5$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^4\text{R}^5$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^5$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{SR}^5$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^7$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{NR}^4\text{R}^5$, $-\text{N}(\text{R}^5)\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^7$, $-\text{N}(\text{R}^5)\text{C}(\text{O})\text{R}^7$ и $-\text{N}(\text{R}^5)\text{C}(\text{O})\text{NR}^4\text{R}^5$;

или е можно (i) R^5 и R^{10} во средината $-\text{NR}^5\text{R}^{10}$, или (ii) R^5 и R^6 во средината $-\text{NR}^5\text{R}^6$, заедно да формираат циклоалкилна или хетероциклилна средина, при што секоја од наведените циклоалкилна или хетероциклилна средина да биде несупституирана или евентуално супституирана со една или повеќе групи R^9 ;

R^7 е одбран од групата која се состои од алкил, циклоалкил, арил, арилалкенил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероарилалкенил и хетероциклил, при што секој наведен алкил, циклоалкил, хетероарилалкил, арил, хетероарил и арилалкил може да биде несупституиран или евентуално независно супституиран со една или повеќе средини кои може да бидат исти или различни, при што секоја средина е независно одбрана од групата која се состои од халоген, алкил, арил, циклоалкил, CF_3 , OCF_3 , CN , $-\text{OR}^5$, $-\text{NR}^5\text{R}^{10}$, $-\text{CH}_2\text{OR}^5$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^5$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^5\text{R}^{10}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^5$, $-\text{SR}^{10}$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^{10}$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{NR}^5\text{R}^{10}$, $-\text{N}(\text{R}^5)\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^{10}$, $-\text{N}(\text{R}^5)\text{C}(\text{O})\text{R}^{10}$ и $-\text{N}(\text{R}^5)\text{C}(\text{O})\text{NR}^5\text{R}^{10}$;

R^8 е одбран од групата која се состои од R^6 , $-\text{OR}^6$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^5\text{R}^{10}$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{NR}^5\text{R}^{10}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^7$, $-\text{C}(\text{=N-CN})-\text{NH}_2$, $-\text{C}(\text{=NH})-\text{NHR}_5$, хетероциклил и $-\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^7$;

R^9 е одбран од групата која се состои од халоген, $-\text{CN}$, $-\text{NR}^5\text{R}^{10}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^6$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^5\text{R}^{10}$, $-\text{OR}^6$, $-\text{SR}^6$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^7$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{NR}^5\text{R}^{10}$, $-\text{N}(\text{R}^5)\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^7$, $-\text{N}(\text{R}^5)\text{C}(\text{O})\text{R}^7$ и $-\text{N}(\text{R}^5)\text{C}(\text{O})\text{NR}^5\text{R}^{10}$;

m е 0 до 4;

n е 1 до 4; и

p е 1 до 4,


под услов кога R^2 е фенил, R^3 да не биде алкинил или халоген, а кога R^2 е арил, R да не биде

Има уште 41 патентни барања.



- | | | |
|--|---|--|
| <p>(51) A 23L 1/211</p> <p>(21) 2010/174</p> <p>(30) 05783462.4 06/09/2005 EP</p> <p>(96) 06/09/2005 EP05783462.4</p> <p>(97) 21/04/2010 EP1940244</p> <p>(73) Biogreen A/S
Essen 27B 6000 Kolding, DK</p> <p>(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје</p> | <p>(11) 903546</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 22/06/2010</p> <p>(45) 28/02/2011</p> | <p>(72) FOGLEIN, Ferenc,</p> <p>(54) ЛЕНЕНИ 'РКУЛЦИ ИСИСТЕНИ
ОД МУЦИЛАГИНОЗУМ И НИВНИ
НУСПРОДУКТИ КАКО И НИВНО
ПРОИЗВОДСТВО И АПЛИКАЦИЈА</p> <p>(57) 1. Ленени 'ркулци очистени од муцилагинозум кои се добиваат од лепеното семе комплетно очистено од муцилагинозум, потоа стерилизирано и прортено.
Има уште 14 патентни барања.</p> |
|--|---|--|

(51) A 41G 5/00	(11) 903548	(72) Ott, Gerhard
(21) 2010/175	(13) T1	(54) АПЛИКАТОР ЗА ПРАМЕНИ ОД КОСА
(30) 20020001705 29/11/2002 AT and 20020001928 23/12/2002 AT	(22) 23/06/2010	(57) 1. Апликатор (1) за замена на прамени од коса (8), влакната (10) коишто се вметнати на крајот од термопластичниот член (9) во форма на буквата U, апликаторот се состои од женски дел (2) кој има вдлабнатина (6) за примање на членот (9) со U форма и машки дел (3) кој е подвижно предводен во вдлабнатината (6) на женскиот дел (2), се карактеризира со тоа што вдлабнатината (6) и машкиот дел (3) имаат различни профили (7a, 7b) и машкиот дел (3) дефинира отворен, значителен призматичен простор откако целосно ќе биде вметнат во вдлабнатината (6).
(96) 10/01/2003 EP03450008.2	(45) 28/02/2011	Има уште 6 патентни барања.
(97) 31/03/2010 EP1424017		
(73) Bege Privatstiftung Schubertring 8, 1010 Wien, AT		
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје		



нацрт 1

- (51) **A 61K 9/19, 31/546,** (11) **903547**
 47/26, 47/32 (13) **T1**
 (21) 2010/178 (22) 23/06/2010
 (45) 28/02/2011

(30) 20040405690 10/11/2004 EP

(96) 10/11/2005 EP05798682.0

(97) 26/05/2010 EP1809253


(73) **Basilea Pharmaceutica AG**
Grenzacherstrasse 487 4005 Basel, CH

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) HEUBES, Markus and
 SCIGALLA, Wilhelm

(54) **СТАБИЛИЗИРАНА СМРЗНАТО-СУВА**
ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ЦЕФАЛОСПОРИНСКИ
ДЕРИВАТИ

(57) 1. Смрзната сува формулација за цефалоспорински деривати, којшто е фармацевтски прифатлив, содржи барем еден цефалоспорински дериват како активна супстанција, кадешто цефалоспоринскиот дериват е соединение со следната општа формула I




I


каде што

R¹ е водород, C₁₋₆-алкил, опционално супституиран со флуоро или C₃₋₆-циклоалкил;

R² е водород или група избрана од -CH₂C(=CHR)-COOR, -CH₂OCOR, -CH(R)OCOR, -CH(R)OCOOR, -CH(OCOR)OCOR, -CH₂COCH₂OCOR и



R³ е водород или група избрана од -CH₂C(=CH₂)-COOR, -COOCH₂C(=CHR)-COOR, -COOCH₂OCOR, -COOCH(R)OCOR, -COOCH(R)OCOOR, -COOCH(OCOR)OCOR, -COOCH₂COCH₂OCOR и



со клаузула дека еден од R² и R³ е водород и другите од R² и R³ се различни од водород,

R е водород или C₁₋₆-алкил;

R⁴ е водород или хидрокси,


R⁵ е водород или щ-хидроксиалкил и

X е CH или N,

како и фармацевтски прифатливи соли и полиморфи на споменатите соединенија и хидрати од соединенијата со формула I и негови соли и манитол како стабилизатор.

Има уште 11 патентни барања.

- (51) **C 07D 471/04**, (11) **903538**
 A 61K 31/4353, 31/437, (13) **T1**
 A 61P 19/00, 25/00, 31/00, (22) 13/09/2010
 35/00, (45) 28/02/2011
 C 07D 213/72, 249/04
- (21) 2010/240
 (30) 20070002807 18/04/2007 FR
 (96) 16/04/2008 EP08787964.9
 (97) 28/07/2010 EP2146991
 (73) **Sanofi-Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) HOORNAERT, Christian
- (54) **ДЕРИВАТИ НА ТРИАЗОЛОПИРИДИН**
КАРБОКСАМИД, ПОСТАПКА ЗА
ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА
- (57) 1. Соединение претставено со формулата (I):



назначено со тоа што:

X е атом на водород, атом на халоген, или (C₁-C₆)алкилна, (C₁-C₆)алкокси, хало (C₁-C₆)алкилна, S(O)_mRⁿ, хидроксилна или цијано група;

A е отсутен или пак е врска, атом на кислород, атом на сулфур, NR, C(C)NR' или SO₂NR' група, (C₁-C₂)алкиленска група или (C₂)алкенилна група;

R₁ и R₂ се, независно еден од друг, една или повеќе групи одбрани од атом на водород, (C₁-C₆)алкилна група, (C₁-C₆)алкокси група, (C₃-C₇)циклоалкилна група, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкилна група, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкокси група, атом на халоген, цијано група, C(O)R', C(O)OR', C(O)NR₁₀R₂₀ или NO₂ група, или NR₁₀R₂₀ или NR₁₀C(O)-R₂₀ група, при што наведените (C₁-C₆)алкилна и (C₁-C₆)алкокси група може да бидат супституирани со еден или повеќе атоми или групи одбрани, независно еден од друг, од атоми на халоген и хидроксилна, amino или NR₁₀R₂₀ група;

R е група одбрана од атом на водород и (C₁-C₆)алкилна, (C₃-C₇)циклоалкилна, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкилна, C(O)R', SO₂Rⁿ, CO₂Rⁿ или C(O)NR₁₀R₂₀ група;

R' е група одбрана од атом на водород, (C₁-C₆)алкилна група, (C₃-C₇)циклоалкилна група и (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкилна група;

Rⁿ е група одбрана од (C₁-C₆)алкилна група, (C₃-C₇)циклоалкилна група и (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкилна група;

R₁₀ и R₂₀ се, независно еден од друг, една или повеќе групи одбрани од атом на водород, (C₁-C₆)алкилна група, (C₃-C₇)циклоалкилна група и (C₃-C₇)циклоалкил (C₁-C₆)алкилна група, или R₁₀ и R₂₀ може да формираат заситен или делумно незаситен прстен кој содржи од 5 до 7 јаглеродни атоми и кој може да содржи хетероатом одбран од O, N или S(O)_m;

m претставува 0, 1 или 2;


во вид на база или киселинска адитивна сол, како и во вид на хидрат или солват.

Има уште 13 патентни барања.

- (51) **C 07D 495/04** (11) **903537**
 (13) **T1**
 (21) 2010/241 (22) 13/09/2010
 (45) 28/02/2011
 (30) 20060010802 12/12/2006 FR
 (96) 10/12/2007 EP07871822.8
 (97) 21/07/2010 EP2102216
 (73) **Sanofi - Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) LEGROUX, Didier;
 MORAGUES, Veronique;
 RUIZ-MONTES, Jose and
 SALLE, Laurent

- (54) **ФЛУОРИНИРАН ДЕРИВАТ НА ХИНОЛИН-2(1Н)-ОН, ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ И НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО ИНТЕРМЕДИЕР НА СИНТЕЗА**


- (57) 1. 7-Флуоро-4-[2-[4-(тиено[3,2-с]пиридин-4-ил)пиперазин-1-ил]-2-оксоетил]хинолин-2(1Н)-он со формулата (I):



и неговите фармацевтски прифатливи соли.
 Има уште 4 патентни барања.

- (51) **C 07D 239/48,** (11) **903536**
 A 61K 31/505, (13) **T1**
 A 61P 31/18, (22) 13/09/2010
 C 07D 405/12 (45) 28/02/2011
 (21) 2010/242
 (30) 20050101707 04/03/2005 EP
 (96) 02/03/2006 EP06708609.0
 (97) 07/07/2010 EP1858861
 (73) **Tibotec Pharmaceuticals**
 Eastgate Village Eastgate Little Island,
Co Cork, IE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) DE KOCK, Herman, Augustinus and
 WIGERINCK, Piet, Piet, Tom, Bert, Paul
 (54) **HIV ИНХИБИРАЧКИ 2-(4-ЦИАНОФЕНИЛ)-6-ХИДРОКСИЛАМИНОПИРИМИДИНИ**

- (57) 1. Соединение со формулата



негова фармацевтски прифатлива адитивна сол; или негова стереохемиски изомерна форма, **назначено со тоа што** R¹ е хало;
 R² и R³ секое независно се C₁₋₆ алкил.
 Има уште 7 патентни барања.

- (51) **C 07D 498/20**, (11) **903535**
 A 61K 31/527, (13) **T1**
 A 61P 31/04, (22) 15/09/2010
 C 07D 471/20, 498/10 (45) 28/02/2011

(21) 2010/244

- (30) 20020416685P 07/10/2002 US;
 20020427189P 18/11/2002 US and
 20030457622P 26/03/2003 US

(96) 03/10/2003 EP03799056.1

(97) 14/07/2010 EP1551849


(73) **Pharmacia & Upjohn Company LLC**
7000 Portage Road, Kalamazoo,
MI 49001, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) BUNDY, Gordon, L.;
 BARBACHYN, M.R.;
 DOBROWOLSKI, P.J.;
 HURD, A.R.;
 MCNAMARA, D.J.;
 SHERRY, D.A.;
 TOOGOOD, P.L.;
 ROMERO, A.G.;
 THOMASCO, L.M.;
 PALMER, John, Raymond;
 RUBLE, James, Craig;
 MARTIN, Gary, E. and
 ROMERO, Donna L.

(54) **АНТИБАКТЕРИСКИ СРЕДСТВА НА БАЗА**
НАТРИЦИКЛИЧЕН ТЕТРАГИДРОХИНОЛИН

(57) 1. Соединение со формулата (I), вклучително и неговите енантиомерни, диастереомерни, или тавтомерни форми, или фармацевтски прифатливи соли:



I

назначено со тоа што:

R¹ е C(=O)R⁶;

R² е C(=O)R⁷;

секој R³ е независно:

а) H,

б) R¹²,

в) оксо,

г) C₁₋₇ алкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе R¹¹,

д) C₃₋₈ циклоалкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе R¹¹,

ѓ) арил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R⁸,

е) хетероарил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R⁸, или

ж) хало;

секој R⁴ е независно:

а) H,

б) хало,

в) OR¹²,

г) OC(=O)NR⁹R¹⁰,

д) SR¹²,

ѓ) S(O)_mR¹³,

е) NR⁹R¹⁰,

ж) NR⁹S(O)_mR¹³,

з) NR⁹C(=O)OR¹³,

с) фенил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R⁸,

и) хетероарил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R⁸,

ј) цијано,

к) CONR⁹R¹⁰,

л) CO₂R¹²,

љ) C(=O)R¹³,

м) C(=NOR¹²)R¹³,

н) S(O)_mNR⁹R¹⁰,

њ) NR⁹C(=O)-R¹²,

о) C₁₋₇ алкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе R¹¹,

п) C₃₋₈ циклоалкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе R¹¹,

р) N₃,

с) het¹, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R⁸, или

т) C(O)O-C₁₋₄ алкил-R¹²;

секој R⁵ е независно:

а) H,



б) C_{1-7} алкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе R^{11} ,

в) C_{3-8} циклоалкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе R^{11} ,

г) арил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^8 , или

д) хетероарил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^8 ;

R^6 и R^7 заедно формираат $-N(R^{17})-C(O)-N(R^{17})-$, или $-N(R^{17})-C(S)-N(R^{17})-$;

R^8 е:

а) H,

б) хало,

в) OR^{12} ,

г) OCF_3 ,

д) SR^{12} ,

ѓ) $S(O)_m R^{13}$,

е) $NR^9 R^{10}$,

ж) $NR^9 S(O)_m R^{13}$,

з) $NR^9 C(=O)OR^{13}$,

с) фенил, кој може да биде супституиран со хало, цијано, C_{1-7} алкил, или C_{1-7} алкокси, при што во алкилниот дел на наведениот C_{1-7} алкил и C_{1-7} алкокси може да биде супституиран со еден или повеќе R^{11} ,

и) хетероарил, кој може да биде супституиран со хало, C_{1-7} алкил, или C_{1-7} алкокси,

ј) цијано,

к) нитро,

л) $CONR^9 R^{10}$,

љ) $CO_2 R^{12}$,

м) $C(=O)R^{13}$,

н) $C(=NOR^{12})R^{13}$,

њ) $S(O)_m NR^9 R^{10}$,

о) $NR^9 C(=O)-R^{12}$,

п) C_{1-7} алкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе R^{11} ,

р) C_{3-8} циклоалкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе R^{11} ,

с) $-C(O)H$, или

т) $-het^1$;

R^9 и R^{10} се независно:

а) H,

б) OR^{12} ,

в) арил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^{14} ,

г) хетероарил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^{14} ,

д) C_{1-7} алкил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^{11} ,

ѓ) C_{3-8} циклоалкил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^{11} ,

е) $(C=O)R^{13}$, или

ж) R^9 и R^{10} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат морфолин, пиролидин, пиперидин, тиазин, пиперазин, при што секој наведен морфолин, пиролидин, пиперидин, тиазин, пиперазин, може да биде супституиран со R^{11} ;

R^{11} е:

а) оксо,

б) фенил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^{14} ,

в) OR^{12} ,

г) SR^{12} ,

д) $NR^{12} R^{12}$,

ѓ) хало,

е) $CO_2 R^{12}$,

ж) $CONR^{12} R^{12}$,

з) C_{1-7} алкил, кој може да биде супституиран со супституенти одбрани од оксо, хало, OR^{12} , SR^{12} , C_{1-7} алкил, или $NR^{12} R^{12}$, или

с) C_{3-8} циклоалкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од оксо, хало, OR^{12} , SR^{12} , C_{1-7} алкил, или $NR^{12} R^{12}$;

R^{12} е:

а) H,

б) C_{1-7} алкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со супституенти одбрани од оксо, хало, C_{1-7} алкил, или C_{1-7} алкокси,

в) C_{3-8} циклоалкил, кој може да биде делумно незаситен и кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од оксо, хало, C_{1-7} алкил, или C_{1-7} алкокси,

г) арил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од хало, C_{1-7} алкил, или C_{1-7} алкокси, или

д) хетероарил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од хало, C_{1-7} алкил, или C_{1-7} алкокси;

R^{13} е:

а) C_{1-7} алкил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од оксо, хало, карбоксил, C_{1-7} алкил, или C_{1-7} алкокси,

б) C_{3-8} циклоалкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од оксо, хало, C_{1-7} алкил, или C_{1-7} алкокси,

в) арил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од хало, C_{1-7} алкил, или C_{1-7} алкокси,

г) хетероарил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од хало, C_{1-7} алкил, или C_{1-7} алкокси, или

д) $-C(O)OH$;

R^{14} е:

а) H,

б) хало,

в) C_{1-7} алкил,

г) OR^{12} ,

д) OCF_3 ,

е) SR^{12} ,

ж) $S(O)_m R^{13}$,

з) $NR^{12}R^{12}$,

и) $NR^{12}S(O)_m R^{13}$,

л) $NR^{12}C(=O)OR^{13}$,

и) фенил, кој може да биде супституиран со хало, C_{1-7} алкил, или C_{1-7} алкокси,

ј) хетероарил, кој може да биде супституиран со хало, C_{1-7} алкил, или C_{1-7} алкокси,

к) цијано,

л) нитро,

љ) $CONR^{12}R^{12}$,

м) CO_2R^{12} ,

н) $C(=O)R^{13}$,

њ) $C(=NOR^{12})R^{13}$,

о) $S(O)_m NR^{12}R^{12}$,

п) $NR^9C(=O)-R^{12}$,

р) C_{1-7} алкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со супституенти одбрани од оксо, хало, OR^{12} , SR^{12} , C_{1-7} алкил, или $NR^{12}R^{12}$, или

с) C_{3-8} циклоалкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со супституенти одбрани од оксо, хало, OR^{12} , SR^{12} , C_{1-7} алкил, или $NR^{12}R^{12}$;

X е:

а) $-(C(R^{15})_2)_n-$,

б) $-(C(R^{15})_2)_m-O-(C(R^{15})_2)_k-$,

в) $-(C(R^{15})_2)_m-S(O)_m-(C(R^{15})_2)_k-$, или

г) $-(C(R^{15})_2)_m-NR^{16}-(C(R^{15})_2)_k-$;

секој R^{15} е независно:

а) H,

б) OR^{11} ,

в) оксо,

г) C_{1-7} алкил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти R^{11} ,

д) C_{3-8} циклоалкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти R^{11} ,

е) арил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^8 , или

ж) хетероарил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^8 ;

R^{16} е:

а) H,

б) OR^{12} ,

в) $(C=O)R^{13}$,

г) $(C=O)OR^{13}$,

д) $(C=O)NR^9R^{10}$,

е) $S(O)_m R^{13}$,

ж) $S(O)_m NR^9R^{10}$,

з) C_{1-7} алкил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти R^{11} ,

и) C_{3-8} циклоалкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти R^{11} ,

л) арил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^8 , или

м) хетероарил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^8 ;

R^{17} е:

а) H,

б) $-OH$, или

в) C_{1-4} алкил;

R^{20} е:

а) H,

б) C_{1-7} алкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе R^{11} ,

в) C_{3-8} циклоалкил, кој може да биде делумно незаситен и може да биде супституиран со еден или повеќе R^{11} ,

г) арил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^8 , или

д) хетероарил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе R^8 ;

каде што „арил“ означува радикал на фенил или бицикличен карбоцикличен радикал со орто врска, кој има околу девет до десет атоми во прстенот, при што најмалку еден прстен е ароматски;

каде што „хетероарил“ опфаќа радикал прикачен преку прстенест јаглерод или прстенест азот на моноцикличен ароматски



прстен кој содржи пет или шест атоми во прстенот, кои се состојат од јаглероден атом и 1, 2, 3, или 4 хетероатоми, одбрани од кислород (-O-), сулфур (-S-), оксигениран сулфур како што се сулфинил (S=O) и сулфонил (S(=O)₂), или азот N(Z), каде што Z може да биде отсутен или претставува H, O, C₁₋₄ алкил, фенил или бензил, или радикал на бицикличен хетероциклически со орто врска, кој содржи отприлика осум до десет атоми во прстенот, кои се изведени од него;

het¹ е пет- (5), шест- (6), седум- (7), или осум- (8) член моно- или бициклически прстен со C- или N- врска, каде што секој моно- или бициклически прстен е целосно заситен или делумно незаситен и содржи 1-4 хетероатоми одбрани од групата која се состои од кислород, сулфур и азот;

при што het¹ може да биде супституиран со 1-2 супституенти одбрани од C₁-C₄ алкил, amino, C₁-C₄ алкиламино, C₁-C₄ алкилокси, халоген, -CN, =O, =S;

секој k е независно 0, 1, или 2;

секој m е независно 0, 1, или 2;


секој n е независно 1, 2, или 3; и

под услов:

соединението да не биде 2,3,4,4a-тетрахидро-1',3'-диметилспиро[(1H)-метилпиразино[1,2-a]хинолин-5(6H),5'(2'H)-пиримидин]-2',4',6'(1'H,3'H)-трион.

Има уште 16 патентни барања.

- (51) **C 07D 401/14**, (11) **903534**
 A 61K 31/4184, (13) **T1**
 C 07D 239/47, 403/12 (22) 15/09/2010
 (21) 2010/247 (45) 28/02/2011
 (30) 20060788190P 31/03/2006 US
 (96) 30/03/2007 EP07754700.8
 (97) 18/08/2010 EP2007752
 (73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) EDWARDS, James, P.;
 KINDRACHUK, David, E.;
 VENABLE, Jennifer, D.;
 MAPES, Christopher, M. and
 PIPPEL, Daniel, J.
 (54) **БЕНЗОИМИДАЗОЛ-2-ИЛ ПИРИМИДИНИ**
И ПИРАЗИНИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА
ХИСТАМИН НА H4 РЕЦЕПТОРОТ
 (57) 1. Хемиски ентитет кој е соединение со
 формулата (I):



назначен со тоа што

секое од R¹⁻⁴ е независно H, C₁₋₄ алкил, C₂₋₄ алкенил, C₂₋₄ алкинил, фенил, -CF₃, -OCF₃, -CN, хало, -NO₂, -OC₁₋₄ алкил, -SC₁₋₄ алкил, -S(O)C₁₋₄ алкил, -SO₂C₁₋₄ алкил, -C(O)C₁₋₄ алкил, -C(O)фенил, -C(O)NR^aR^b, -CO₂C₁₋₄ алкил, -CO₂H, -C(O)NR^aR^b, или NR^aR^b;

каде што R^a и R^b се секое независно H, C₁₋₄ алкил, или C₃₋₇ циклоалкил;
 едно од X¹ и X² е N и другото е C-R^c;
 каде што R^c е H, метил, хидроксиметил, диметиламинометил, етил, пропил, изопропил, -CF₃, циклопропил, или циклобутил;
 n е 1 или 2;
 Z е N, CH, или C(C₁₋₄ алкил);
 R⁶ е H, C₁₋₆ алкил, или моноцикличен циклоалкил;
 R⁸ е H или C₁₋₄ алкил;
 R⁹ и R¹⁰ се секое независно H или C₁₋₄ алкил;
 и
 R¹¹ е H или C₁₋₄ алкил;
 фармацевтски прифатлива сол на соединение со формулата (I), или хидрат на соединение со формулата (I).
 Има уште 32 патентни барања.



- | | | |
|--|------------------------------------|---|
| (51) A 01N 47/36, 43/70,
A 01P 13/00 | (11) 903533 | (54) ХЕРБИЦИДЕН СОСТАВ |
| (21) 2010/253 | (13) T1 | (57) 1. Хербициден состав којшто се состои од: (А) 2-(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоилсулфамоил)-N,N-диметилникотинамид или негова сол и (Б) N2-терт-бутил-6-хлоро-N4-етил-1,3,5-триазин-2,4-диамин или негова сол, каде што односот на мешање на (А) и (Б) е таков што тој на (Б) изнесува од 0.5 до 1.000 тежински единици на една тежинска единица од (А). Има уште 2 патентни барања. |
| (30) 20050282988 28/09/2005 JP and
20060093026 30/03/2006 JP | (22) 17/09/2010
(45) 28/02/2011 | |
| (96) 13/09/2006 EP06798116.7 | | |
| (73) ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.
3-15, Edobori 1-Chome, Nishi-ku, Osaka-shi,
Osaka 550-0002, JP | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје | | |
| (72) YOSHII, Hiroshi;
YAMADA, Ryu and
OHNO, Ken | | |



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот


(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D471/04	C07D471/04	903524 T1	C07C69/92	C07C65/28	903506 T1
C07D401/04	C07D471/04	903524 T1	A61P37/00	C07C65/28	903506 T1
C07D498/06	C07D471/04	903524 T1	A61P31/00	C07C65/28	903506 T1
A61K31/435	C07D471/04	903524 T1	A61K31/202	C07C65/28	903506 T1
A61K31/47	C07D471/04	903524 T1	A61K31/216	C07C65/28	903506 T1
A61P31/04	C07D471/04	903524 T1	C07D495/04	C07D495/04	903498 T1
C07D233/94	C07D233/94	903507 T1	C07D513/06	C07D513/06	903490 T1
C07D295/155	C07D233/94	903507 T1	C07D401/04	C07D401/04	903522 T1
C07D333/20	C07D233/94	903507 T1	C07D417/14	C07D401/04	903522 T1
A61K31/495	C07D233/94	903507 T1	A61K31/4545	C07D401/04	903522 T1
A61K31/496	C07D233/94	903507 T1	A61P29/00	C07D401/04	903522 T1
A61P25/04	C07D233/94	903507 T1	C12P7/66	C12P7/66	903503 T1
A61P25/22	C07D233/94	903507 T1	A61K31/00	A61K31/00	903509 T1
C07F15/00	C07F15/00	903493 T1	A61K31/401	A61K31/00	903509 T1
A61K31/282	C07F15/00	903493 T1	A61K31/4196	A61K31/00	903509 T1
A61P35/00	C07F15/00	903493 T1	A61P3/10	A61K31/00	903509 T1
C07D498/22	C07D498/22	903496 T1	A61K31/415	A61K31/00	903509 T1
A61K31/437	C07D498/22	903496 T1	A61P3/00	A61K31/00	903509 T1
A61P31/04	C07D498/22	903496 T1	G01N33/58	A61K31/00	903509 T1
C07D498/22	C07D498/22	903497 T1	G01N33/566	A61K31/00	903509 T1
A61K31/437	C07D498/22	903497 T1	C12N15/12	A61K31/00	903509 T1
A61P31/04	C07D498/22	903497 T1	B29C53/66	B29C53/66	903504 T1
C07D235/08	C07D235/08	903508 T1	B29C53/80	B29C53/66	903504 T1
C07D235/30	C07D235/08	903508 T1	A47D15/00	A47D15/00	903502 T1
A61K31/502	C07D235/08	903508 T1	C07D493/04	C07D493/04	903499 T1
A61P29/00	C07D235/08	903508 T1	C12N15/82	C12N15/82	903472 T1
C07D211/04	C07D211/04	903505 T1	C12N9/02	C12N15/82	903472 T1
C07D211/06	C07D211/04	903505 T1	A01H5/00	C12N15/82	903472 T1
C07D235/24	C07D211/04	903505 T1	C07D405/12	C07D405/12	903494 T1
C07D413/04	C07D211/04	903505 T1	C07D307/79	C07D405/12	903494 T1
C07D235/26	C07D211/04	903505 T1	C07D307/83	C07D405/12	903494 T1
C07D401/04	C07D211/04	903505 T1	C07C69/68	C07D405/12	903494 T1
C07D401/06	C07D211/04	903505 T1	A61K31/47	C07D405/12	903494 T1
C07D403/04	C07D211/04	903505 T1	A61P29/00	C07D405/12	903494 T1
C07D403/06	C07D211/04	903505 T1	C07D401/12	C07D401/12	903486 T1
A61K31/44	C07D211/04	903505 T1	C07D401/14	C07D401/12	903486 T1
A61K31/48	C07D211/04	903505 T1	C07D405/14	C07D401/12	903486 T1
A61K31/415	C07D211/04	903505 T1	C07D409/14	C07D401/12	903486 T1
A61K31/445	C07D211/04	903505 T1	C07D413/14	C07D401/12	903486 T1
A61P25/04	C07D211/04	903505 T1	C07D217/02	C07D401/12	903486 T1
C07C65/28	C07C65/28	903506 T1	C07D217/22	C07D401/12	903486 T1
C07C65/40	C07C65/28	903506 T1	A61K31/4725	C07D401/12	903486 T1
C07C59/66	C07C65/28	903506 T1	A61P11/00	C07D401/12	903486 T1
C07C59/64	C07C65/28	903506 T1	A61P27/00	C07D401/12	903486 T1
C07C69/734	C07C65/28	903506 T1	C07D239/42	C07D239/42	903487 T1
C07C69/738	C07C65/28	903506 T1	C07D401/12	C07D239/42	903487 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D405/14	C07D239/42	903487 T1	A61P3/10	A61K31/433	903513 T1
A61K47/02	A61K47/02	903523 T1	B65B9/20	B65B9/20	903517 T1
A61K47/12	A61K47/02	903523 T1	B65B53/02	B65B9/20	903517 T1
A61K47/18	A61K47/02	903523 T1	B32B27/08	B65B9/20	903517 T1
A61K39/395	A61K47/02	903523 T1	B65D33/02	B65B9/20	903517 T1
C07D471/04	C07D471/04	903512 T1	B65D65/40	B65B9/20	903517 T1
C07D487/04	C07D471/04	903512 T1	B65D81/34	B65B9/20	903517 T1
A61K31/498	C07D471/04	903512 T1	B67D1/06	B67D1/06	903514 T1
A61P35/00	C07D471/04	903512 T1	B67D1/14	B67D1/06	903514 T1
A61K31/4184	A61K31/4184	903500 T1	C02F9/00	C02F9/00	903511 T1
C07D235/04	A61K31/4184	903500 T1	C07K5/02	C07K5/02	903530 T1
C07D235/06	A61K31/4184	903500 T1	A61K31/47	C07K5/02	903530 T1
A61P35/00	A61K31/4184	903500 T1	A61P31/12	C07K5/02	903530 T1
C07C233/18	C07C233/18	903501 T1	C07D487/04	C07K5/02	903530 T1
A61K31/165	C07C233/18	903501 T1	C07D401/12	C07K5/02	903530 T1
A61P25/00	C07C233/18	903501 T1	C07D245/04	C07K5/02	903530 T1
A61P9/00	C07C233/18	903501 T1	C07D417/14	C07K5/02	903530 T1
A61P15/00	C07C233/18	903501 T1	C07K14/605	C07K14/605	903520 T1
A61P37/02	C07C233/18	903501 T1	C07K19/00	C07K14/605	903520 T1
A61P35/00	C07C233/18	903501 T1	A61K31/435	A61K31/435	903518 T1
A61K31/336	A61K31/336	903483 T1	A61P1/08	A61K31/435	903518 T1
C07D303/08	A61K31/336	903483 T1	A61K9/08	A61K31/435	903518 T1
A61K39/395	A61K39/395	903484 T1	A61K9/14	A61K31/435	903518 T1
C07K16/00	A61K39/395	903484 T1	A61K47/36	A61K31/435	903518 T1
C07K14/705	A61K39/395	903484 T1	C07D307/92	C07D307/92	903519 T1
C07D405/10	C07D405/10	903477 T1	C07C235/28	C07D307/92	903519 T1
C07D211/02	C07D405/10	903477 T1	C07D405/06	C07D307/92	903519 T1
C07D211/26	C07D405/10	903477 T1	C07C205/55	C07D307/92	903519 T1
C07F7/10	C07D405/10	903477 T1	C07D413/06	C07D307/92	903519 T1
C07D213/38	C07D405/10	903477 T1	C07D417/06	C07D307/92	903519 T1
C07D213/53	C07D405/10	903477 T1	C07C205/44	C07D307/92	903519 T1
C07D209/88	C07D209/88	903474 T1	C07C309/08	C07D307/92	903519 T1
A61K31/403	C07D209/88	903474 T1	C07D235/12	C07D307/92	903519 T1
A61P9/04	C07D209/88	903474 T1	C07D263/56	C07D307/92	903519 T1
A61P9/12	C07D209/88	903474 T1	C07D277/64	C07D307/92	903519 T1
A61P37/00	C07D209/88	903474 T1	C07D401/04	C07D401/04	903482 T1
C07D401/12	C07D401/12	903473 T1	A61K31/435	C07D401/04	903482 T1
C07D401/14	C07D401/12	903473 T1	A61P25/00	C07D401/04	903482 T1
C07D413/14	C07D401/12	903473 T1	C07D401/04	C07D401/04	903480 T1
A61K31/506	C07D401/12	903473 T1	A61K31/435	C07D401/04	903480 T1
A61K31/4545	C07D401/12	903473 T1	A61P25/00	C07D401/04	903480 T1
A61P3/00	C07D401/12	903473 T1	C07D403/14	C07D403/14	903475 T1
C07D209/42	C07D209/42	903476 T1	A61K31/4353	C07D403/14	903475 T1
C07C271/10	C07C271/10	903481 T1	A61P31/12	C07D403/14	903475 T1
C07D215/04	C07C271/10	903481 T1	C07D401/04	C07D401/04	903479 T1
C07D237/08	C07C271/10	903481 T1	A61K31/495	C07D401/04	903479 T1
C07D233/54	C07C271/10	903481 T1	A61P1/04	C07D401/04	903479 T1
C07D235/14	C07C271/10	903481 T1	A61P13/02	C07D401/04	903479 T1
C07D263/32	C07C271/10	903481 T1	F04D29/22	F04D29/22	903478 T1
C07D471/04	C07C271/10	903481 T1	A61K31/437	A61K31/437	903489 T1
C07D401/14	C07D401/14	903510 T1	A61K31/445	A61K31/437	903489 T1
A61K31/506	C07D401/14	903510 T1	A61K31/343	A61K31/437	903489 T1
A61P11/00	C07D401/14	903510 T1	A61K31/4439	A61K31/437	903489 T1
A61K31/433	A61K31/433	903513 T1	A61K31/404	A61K31/437	903489 T1
C07D285/08	A61K31/433	903513 T1	A61K31/15	A61K31/437	903489 T1
C07D417/04	A61K31/433	903513 T1	A61P25/18	A61K31/437	903489 T1
A61P25/28	A61K31/433	903513 T1	C07D249/06	C07D249/06	903545 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D405/06	C07D249/06	903545 T1	A61K31/7024	C07D473/34	903529 T1
C07D405/12	C07D249/06	903545 T1	A61K31/7076	C07D473/34	903529 T1
A61P27/02	C07D249/06	903545 T1	A61P1/18	C07D473/34	903529 T1
A61P29/00	C07D249/06	903545 T1	A61P3/04	C07D473/34	903529 T1
A61P35/00	C07D249/06	903545 T1	A61P3/10	C07D473/34	903529 T1
A61K31/4192	C07D249/06	903545 T1	A61P9/06	C07D473/34	903529 T1
C07C323/60	C07C323/60	903542 T1	A61P9/08	C07D473/34	903529 T1
C07C235/42	C07C323/60	903542 T1	A61P9/10	C07D473/34	903529 T1
C07D213/62	C07C323/60	903542 T1	A61P25/02	C07D473/34	903529 T1
A61P3/10	C07C323/60	903542 T1	A61P25/06	C07D473/34	903529 T1
A61K31/197	C07C323/60	903542 T1	A61P25/08	C07D473/34	903529 T1
F23K5/00	F23K5/00	903543 T1	A61P25/16	C07D473/34	903529 T1
F02M27/04	F23K5/00	903543 T1	A61P25/18	C07D473/34	903529 T1
C12P7/62	C12P7/62	903544 T1	A61P25/22	C07D473/34	903529 T1
C07C69/675	C12P7/62	903544 T1	A61P25/24	C07D473/34	903529 T1
C07D319/04	C12P7/62	903544 T1	A61P25/28	C07D473/34	903529 T1
C12N9/20	C12P7/62	903544 T1	A61P43/00	C07D473/34	903529 T1
C12N15/54	C12P7/62	903544 T1	A61K31/522	A61K31/522	903549 T1
A61K31/27	A61K31/27	903491 T1	A61K31/505	A61K31/522	903549 T1
A61P25/08	A61K31/27	903491 T1	C07D239/00	A61K31/522	903549 T1
A61M15/00	A61M15/00	903488 T1	C07D471/00	A61K31/522	903549 T1
C07D263/58	C07D263/58	903485 T1	C07D487/00	A61K31/522	903549 T1
C07D277/82	C07D263/58	903485 T1	C07D491/00	A61K31/522	903549 T1
C07D277/74	C07D263/58	903485 T1	C07D403/00	A61K31/522	903549 T1
C07D413/12	C07D263/58	903485 T1	C07D451/02	C07D451/02	903521 T1
A61K31/423	C07D263/58	903485 T1	A61K31/46	C07D451/02	903521 T1
A61K31/428	C07D263/58	903485 T1	A61P35/00	C07D451/02	903521 T1
A61P3/10	C07D263/58	903485 T1	C12N15/40	C12N15/40	903531 T1
A61K31/505	A61K31/505	903540 T1	C12N15/51	C12N15/40	903531 T1
C07D405/06	A61K31/505	903540 T1	C12N15/85	C12N15/40	903531 T1
C07D309/10	A61K31/505	903540 T1	C12N15/86	C12N15/40	903531 T1
C07D309/30	A61K31/505	903540 T1	C12N15/861	C12N15/40	903531 T1
C07D401/04	C07D401/04	903541 T1	A61K48/00	C12N15/40	903531 T1
C07D213/46	C07D401/04	903541 T1	A61K9/48	A61K9/48	903526 T1
A61K31/44	C07D401/04	903541 T1	A61K31/4745	A61K9/48	903526 T1
A61P25/00	C07D401/04	903541 T1	C07C271/10	C07C271/10	903527 T1
A61K31/485	A61K31/485	903525 T1	C07C269/06	C07C271/10	903527 T1
A61P25/00	A61K31/485	903525 T1	C07C269/00	C07C271/10	903527 T1
A61K45/06	A61K31/485	903525 T1	C07D263/44	C07C271/10	903527 T1
C07D213/76	C07D213/76	903515 T1	A61K31/27	C07C271/10	903527 T1
A61K31/4406	C07D213/76	903515 T1	A61K31/33	C07C271/10	903527 T1
A61P39/00	C07D213/76	903515 T1	C07D209/52	C07D209/52	903550 T1
C07K16/28	C07K16/28	903528 T1	C07D209/56	C07D209/52	903550 T1
C12N15/13	C07K16/28	903528 T1	C07D491/04	C07D209/52	903550 T1
C12N15/85	C07K16/28	903528 T1	C07K5/08	C07D209/52	903550 T1
C12N5/10	C07K16/28	903528 T1	C07K5/02	C07D209/52	903550 T1
A61K39/395	C07K16/28	903528 T1	A61K31/403	C07D209/52	903550 T1
A61K31/7088	C07K16/28	903528 T1	A61K31/407	C07D209/52	903550 T1
A61P35/00	C07K16/28	903528 T1	A61P31/12	C07D209/52	903550 T1
C07D473/34	C07D473/34	903529 T1	H01J61/32	H01J61/32	903532 T1
C07H11/00	C07D473/34	903529 T1	H01J5/48	H01J61/32	903532 T1
C07H11/02	C07D473/34	903529 T1	H05B41/36	H01J61/32	903532 T1
C07H13/12	C07D473/34	903529 T1	C07D495/04	C07D495/04	903516 T1
C07H19/167	C07D473/34	903529 T1	C07D487/04	C07D487/04	903539 T1
A61K31/70	C07D473/34	903529 T1	A61K31/519	C07D487/04	903539 T1
A61K31/52	C07D473/34	903529 T1	A23L1/211	A23L1/211	903546 T1
A61K31/7004	C07D473/34	903529 T1	A41G5/00	A41G5/00	903548 T1



(51)	(51) основен	(11,13)
A61K9/19	A61K9/19	903547 T1
A61K47/26	A61K9/19	903547 T1
A61K47/32	A61K9/19	903547 T1
A61K31/546	A61K9/19	903547 T1
C07D471/04	C07D471/04	903538 T1
A61K31/437	C07D471/04	903538 T1
A61P25/00	C07D471/04	903538 T1
C07D213/72	C07D471/04	903538 T1
C07D249/04	C07D471/04	903538 T1
A61K31/4353	C07D471/04	903538 T1
A61P35/00	C07D471/04	903538 T1
A61P19/00	C07D471/04	903538 T1
A61P31/00	C07D471/04	903538 T1
C07D495/04	C07D495/04	903537 T1
C07D239/48	C07D239/48	903536 T1
A61K31/505	C07D239/48	903536 T1
A61P31/18	C07D239/48	903536 T1
C07D405/12	C07D239/48	903536 T1
C07D498/20	C07D498/20	903535 T1
C07D471/20	C07D498/20	903535 T1
C07D498/10	C07D498/20	903535 T1
A61K31/527	C07D498/20	903535 T1
A61P31/04	C07D498/20	903535 T1
C07D401/14	C07D401/14	903534 T1
C07D403/12	C07D401/14	903534 T1
A61K31/4184	C07D401/14	903534 T1
C07D239/47	C07D401/14	903534 T1
A01N47/36	A01N47/36	903533 T1
A01N43/70	A01N47/36	903533 T1
A01P13/00	A01N47/36	903533 T1



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) Adamed SP. Z.O.O. (51) C 07D 263/58, A 61K 31/423, 31/428, A 61P 3/10, C 07D 277/74, 277/82, 413/12 (11,13) 903485 T1	(73) AstraZeneca AB (51) C 07D 235/08, A 61K 31/502, A 61P 29/00, C 07D 235/30 (11,13) 903508 T1
Akbayir, Zeki F 04D 29/22 903478 T1	C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 11/00 903510 T1
ALFA WASSERMANN S.p.A. C 07D 498/22, A 61K 31/437, A 61P 31/04 903496 T1	AstraZeneca UK Limited C 12P 7/62, C 07C 69/675, C 07D 319/04, C 12N 15/54, 9/20 903544 T1
ALFA WASSERMANN S.p.A. C 07D 498/22, A 61K 31/437, A 61P 31/04 903497 T1	Aventis Pharmaceuticals Inc. C 07D 405/10, 211/02, 211/26, 213/38, 213/53, C 07F 7/10 903477 T1
ANORMED INC C 07F 15/00, A 61K 31/282, A 61P 35/00 903493 T1	C 07D 495/04 903516 T1
Archimedes Development Limited Albert Einstein Centre A 61K 31/435, 47/36, 9/08, 9/14, A 61P 1/08 903518 T1	Basilea Pharmaceutica AG A 61K 9/19, 31/546, 47/26, 47/32 903547 T1
Arena Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/00, 31/401, 31/415, 31/4196, A 61P 3/00, 3/10, C 12N 15/12, G 01N 33/566, 33/58 903509 T1	A 61K 31/336, C 07D 303/08 903483 T1
C 07D 401/12, A 61K 31/4545, 31/506, A 61P 3/00, C 07D 401/14, 413/14 903473 T1	Bayer S.A.S. C 12N 15/82, A 01H 5/00, C 12N 9/02 903472 T1
Array Biopharma, Inc. A 61K 31/4184, A 61P 35/00, C 07D 235/04, 235/06 903500 T1	Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft C 07C 65/28, A 61K 31/202, 31/216, A 61P 31/00, 37/00, C 07C 59/64, 59/66, 65/40, 69/734, 69/738, 69/92 903506 T1
AstraZeneca AB C 07D 233/94, A 61K 31/495, 31/496, A 61P 25/04, 25/22, C 07D 295/155, 333/20 903507 T1	C 07D 405/12, A 61K 31/47, A 61P 29/00, C 07C 69/68, C 07D 307/79, 307/83 903494 T1
	Bege Privatstiftung A 41G 5/00 903548 T1



(73) Biocompatibles UK Limited	(73) Genentech, Inc.	
(51) C 07K 14/605, 19/00 (11,13) 903520 T1	(51) A 61K 47/02, 39/395, 47/12, 47/18 903523 T1	
Biogreen A/S	Gilead Sciences, Inc.;	
A 23L 1/211 903546 T1	K.U.Leuven Research and Development and Puerstinger, Gerhard	
Bradford Pharma Limited	C 07D 403/14,	
A 61K 31/505,	A 61K 31/4353,	
C 07D 309/10, 309/30, 405/06 903540 T1	A 61P 31/12 903475 T1	
EHA Spezialmaschinenbau GmbH	Gnosis S.p.A.	
B 29C 53/66, 53/80 903504 T1	C 12P 7/66 903503 T1	
ELI LILLY AND COMPANY	H. LUNDBECK A/S	
C 07C 323/60,	A 61K 31/437, 31/15, 31/343,	
A 61K 31/197,	31/404, 31/4439, 31/445,	
A 61P 3/10,	A 61P 25/18 903489T1	
C 07C 235/42,	Heineken Suplly Chain B.V	
C 07D 213/62 903542 T1	B 67D 1/06, 1/14 903514 T1	
C 07D 401/04,	Inotek Pharmaceuticals Corporation	
A 61K 31/44,	C 07D 473/34,	
A 61P 25/00,	A 61K 31/52, 31/70, 31/7004,	
C 07D 213/46 903541 T1	31/7024, 31/7076,	
Enache, Aurel and Luca, Liviu	A 61P 1/18, 25/02, 25/06,	
F 23K 5/00,	25/08, 25/16, 25/18, 25/22,	
F 02M 27/04 903543 T1	25/24, 25/28, 3/04, 3/10, 43/00,	
EURO-CELTIQUE S.A.	9/06, 9/08, 9/10,	
C 07D 401/04,	C 07H 11/00, 11/02,	
A 61K 31/435,	13/12, 19/167 903529 T1	
A 61P 25/00 903480 T1	ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.	
C 07D 401/04,	A 01N 47/36, 43/70,	
A 61K 31/495,	A 01P 13/00 903533 T1	
A 61P 1/04, 13/02 903479 T1	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	
C 07D 211/04,	C 07D 471/04,	
A 61K 31/415, 31/44, 31/445, 31/48,	A 61K 31/435, 31/47,	
A 61P 25/04,	A 61P 31/04,	
C 07D 211/06, 235/24, 235/26,	C 07D 401/04, 498/06 903524 T1	
401/04, 401/06, 403/04,	A 61K 31/27,	
403/06, 413/04 903505 T1	A 61P 25/08 903491 T1	
C 07D 401/04,	C 07D 401/14,	
A 61K 31/4545,	A 61K 31/4184,	
A 61P 29/00,	C 07D 239/47, 403/12 903534 T1	
C 07D 417/14 903522 T1	Lachifarma SRL	
A 61K 31/485, 45/06,	Laboratorio Chimico	
A 61P 25/00 903525 T1	Farmaceutico Salentino	
Exelixis, Inc.	C 02F 9/00 903511 T1	
C 07D 451/02,		
A 61K 31/46,		
A 61P 35/00 903521 T1		



(73) (51)	LEO PHARMA A/S C 07D 249/06, A 61K 31/4192, A 61P 27/02, 29/00, 35/00, C 07D 405/06, 405/12	903545 T1	(73)	Pharmacia & Upjohn Company LLC C 07D 498/20, A 61K 31/527, A 61P 31/04, C 07D 471/20, 498/10	903535 T1
	Les Laboratoires Servier C 07D 471/04, A 61K 31/498, A 61P 35/00, C 07D 487/04	903512 T1		Pharmacopeia, LLC and Schering Corporation C 07D 487/04, A 61K 31/519	903539 T1
	C 07C 233/18, A 61K 31/165, A 61P 15/00, 25/00, 35/00, 37/02, 9/00	903501 T1		R.P.Scherer Technologies, LLC A 61K 9/48, 31/4745	903526 T1
	C 07D 209/42	903476 T1		Sanofi - Aventis C 07D 401/12, A 61K 31/4725, A 61P 11/00, 27/00, C 07D 217/02, 217/22, 401/14, 405/14, 409/14, 413/14	903486 T1
	Ludger Fuest B 65B 9/20, B 32B 27/08, B 65B 53/02, B 65D 33/02, 65/40, 81/34	903517 T1		C 07C 271/10, C 07D 215/04, 233/54, 235/14, 237/08, 263/32, 471/04	903481 T1
	Merck Sharp & Dohme Corp. and ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI S.P.A. C 12N 15/40, A 61K 48/00, C 12N 15/51, 15/85, 15/86, 15/861	903531 T1		C 07D 495/04	903537 T1
	MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. C 07D 239/42, 401/12, 405/14	903487 T1		C 07C 271/10, A 61K 31/27, 31/33, C 07C 269/00, 269/06, C 07D 263/44	903527 T1
	NORTON HEALTHCARE LIMITED A 61M 15/00	903488 T1		C 07D 471/04, A 61K 31/4353, 31/437, A 61P 19/00, 25/00, 31/00, 35/00, C 07D 213/72, 249/04	903538 T1
	Noscira, S.A. A 61K 31/433, A 61P 25/28, 3/10, C 07D 285/08, 417/04	903513 T1		Schering Corporation C 07D 307/92, C 07C 205/44, 205/55, 235/28, 309/08, C 07D 235/12, 263/56, 277/64, 405/06, 413/06, 417/06	903519 T1
	Ogorevc, Andraz C 07D 401/04, A 61K 31/435, A 61P 25/00	903482 T1		C 07D 209/52, A 61K 31/403, 31/407, A 61P 31/12, C 07D 209/56, 491/04, C 07K 5/02, 5/08	903550 T1
	Peter Opsvik AS A 47D 15/00	903502 T1		Shire Biopharmaceuticals Holdings Ireland Limited A 61K 31/522, 31/505, C 07D 239/00, 403/00, 471/00, 487/00, 491/00	903549 T1
	Pfizer Products Inc. C 07D 213/76, A 61K 31/4406, A 61P 39/00	903515 T1		SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. C 07D 495/04	903498 T1

**(73) Skirtlight S.A.**

(51) H 01J 61/32, 5/48,
H 05B 41/36 (11,13) 903532 T1

Suven Life Sciences Limited

C 07D 513/06 903490 T1

Tibotec Pharmaceuticals

C 07D 239/48,
A 61K 31/505,
A 61P 31/18,
C 07D 405/12 903536 T1

**Tibotec Pharmaceuticals and
Medivir AB**

C 07K 5/02,
A 61K 31/47,
A 61P 31/12,
C 07D 245/04, 401/12,
417/14, 487/04 903530 T1

Tibotec Pharmaceuticals Ltd.

C 07D 493/04 903499 T1

UCB Pharma, S.A.

C 07K 16/28,
A 61K 31/7088, 39/395,
A 61P 35/00,
C 12N 15/13, 15/85, 5/10 903528 T1

Zach System S.p.A.

C 07D 209/88,
A 61K 31/403,
A 61P 37/00, 9/04, 9/12 903474 T1

ZymoGenetics, Inc.

A 61K 39/395,
C 07K 14/705, 16/00 903484 T1



ПРОМЕНА

(11) **902295**
(73) **Senju Pharmaceutical Co., Ltd.**
5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka 541-0046, JP

(11) **903425**
(54) УПОТРЕБА НА АНТИ-АТЕРОТРОМБОТСКО
СОЕДИНЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЛЕКОВИ ЗА ТРЕТМАН НА
ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ ПОРЕМЕТУВАЊА

ПРЕСТАНОК

(11) **901469**
(73) **Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der
angewandten Forschung e.V and
ISOVOLTAIC GmbH**
Hansastrasse 27 c, 80686 Munchen, DE and
Isovoltastrase 1 A-8403 Lebring, AT

(11) **902295**
(73) **Senju Pharmaceutical Co., Ltd.**
5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka 541-0046, JP

ПРЕСТАНОК

(11) **900913**
(73) **SPENDE BOJAN**
Sisenska 2, 1000 Ljubljana, SI



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН



Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (21) 20090039 (45) 28/02/2011
(22) 04/11/2009
- (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
- (72) Шереф Кан Целадин
- (73) **Шереф Кан Целадин**
Бул.мак.кос.брг. 39/4/3 Скопје, МК
- (51) 20-03
- (54) **РЕКЛАМНО ПАНО ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА**



(21) 20100038 (45) 28/02/2011
(22) 17/09/2010

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30) 001732868-0001 19/07/2010 EM

(72) Erling Arnum Freudendahl

(73) **AVK Holding A/S**

SONDERGADE 33, 8464 Galten, DK

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

(51) **23-01**

(54) **СПОЈУВАЧ ЗА ЦЕВКИ**



- (21) **20100039** (45) 28/02/2011
 (22) 19/10/2010
- (28) 2 (два) дизајна, тродимензионални
 (72) Марионцу-Симовска Маријана
 (73) **Марионцу-Симовска Маријана**
бул. "Јане Сандански" бр.76/46
1000 Скопје, МК
- (51) **11-02**
 (54) **ДЕКОРАТИВНИ САДОВИ**



- (21) **20100040** (45) 28/02/2011
 (22) 19/10/2010
- (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Марионцу-Симовска Маријана
 (73) **Марионцу-Симовска Маријана**
бул. "Јане Сандански" бр.76/46
1000 Скопје, МК
- (51) **11-02**
 (54) **ДЕКОРАТИВНА ЛАМБА**



(21) **20100041** (45) 28/02/2011
(22) 27/10/2010

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Морина Фадил

(73) **БАС Тути Фрути Доел**
ул.Скупи 20 б.б, 1000 Скопје, МК

(51) **09-01**

(54) **ШИШЕ**



(21) **20100042** (45) 28/02/2011
(22) 27/10/2010

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Морина Фадил

(73) **БАС Тути Фрути Доел**
ул.Скупи 20 б.б, 1000 Скопје, МК

(51) **09-01**

(54) **ШИШЕ**



- (21) **20100043** (45) 28/02/2011
(22) 17/11/2010
- (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
- (72) КОСТАДИНОВ, Димитар
- (73) Друштво за инженеринг, проектирање,
монтажа, производство и трговија
КОДИНГ ДООЕЛ Скопје
ул. "Шарпланинска" бб, 1000 Скопје, МК
- (74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје
- (51) **09-01**
- (54) **ШИШЕ**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(51)	20-03	(21)	МК// 20090039	(51)	09-01	(21)	МК// 20100041
	23-01		МК// 20100038		09-01		МК// 20100042
	11-02		МК// 20100039		09-01		МК// 20100043
	11-02		МК// 20100040				

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид
(21) број на пријавата

(73)	AVK Holding A/S	(73)	Марионцу-Симовска Маријана
(21)	20100038	(21)	20100039
			20100040
	БАС Тути Фрути Доел		Шереф Кан Џеладин
	20100041		20090039
	20100042		
	Друштво за инженеринг, проектирање, монтажа, производство и трговија КОДИНГ ДООЕЛ Скопје		
	20100043		

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН



Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (11) **00628** (45) 28/02/2011
(21) 20100010 (22) 01/04/2010
(18) 01/04/2015
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен
(73) **DUKAT mlijecna industrija d.d.**
Marijana Cavica 9, 10000 Zagreb, HR
(74) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул. Орце Николов 68, 1000 Скопје
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



(11) 00629	(45) 28/02/2011
(21) 20100013	(22) 14/04/2010
	(18) 14/04/2015
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален	
(72) Васко Николоски (ул.Скупи 20 бб, Скопје)	
(73) БАС Тути Фрути ДООЕЛ	
ул.Скупи 20 бб, 1000 Скопје, МК	
(51) 09-01	
(54) ШИШЕ	



(11) 00630	(45) 28/02/2011
(21) 20100015	(22) 27/04/2010
	(18) 27/04/2015
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален	
(72) Васко Николоски (ул.Скупи 20 бб, Скопје)	
(73) БАС Тути Фрути ДООЕЛ	
ул.Скупи 20 бб, 1000 Скопје, МК	
(51) 09-01	
(54) ШИШЕ	





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51) 09-01	(11) МК/И/ 2010/10
09-01	МК/И/ 2010/13
09-01	МК/И/ 2010/15

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) DUKAT mlijecna industrija d.d.	(73) БАС Тути Фрути ДООЕЛ
(21) 00628	(21) 00629
(11) 20100010	(11) 20100013
	00630
	(11) 20100015

ПРОДОЛЖУВАЊЕ

(111)	(186)
00259	25/10/2015
00260	25/10/2015



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2005/1024** (220) 23/12/2005
(442) 28/02/2011

(731) **PFIZER CONSUMER HEALTHCARE HEALTH AB SE-112 87 , Stockholm, SE**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)


НИКОРЕТЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2007/4** (220) 04/01/2007
(442) 28/02/2011

(731) **Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско друштво за мобилни комуникации-Скопје ул. Орце Николов бб Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)



(591) црна, сива и розова
(531) 24.17.05;26.11.12;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2007/5** (220) 04/01/2007
(442) 28/02/2011

(731) **Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско друштво за мобилни комуникации-Скопје ул. Орце Николов бб Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)




(591) розова и бела
(531) 24.17.05;26.11.12;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2007/6** (220) 04/01/2007
(442) 28/02/2011

(731) **Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско друштво за мобилни комуникации-Скопје ул. Орце Николов бб Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)



(591) сина, сива и розова
(531) 02.01.15;24.17.05;26.11.12;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2007/7** (220) 04/01/2007
(442) 28/02/2011

(731) **Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско друштво за мобилни комуникации-Скопје ул. Орце Николов бб Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)



(591) сива и бела
(531) 24.17.05;26.11.12;27.05.24
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2007/8** (220) 04/01/2007
(442) 28/02/2011

(731) **Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско друштво за мобилни комуникации-Скопје ул. Орце Николов бб Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И КЕЛЕШОСКА ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сива и розова

(531) 24.17.05;26.11.12;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** - телекомуникации

(210) **TM 2007/15** (220) 04/01/2007
(442) 28/02/2011

(731) **Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско друштво за мобилни комуникации-Скопје ул. Орце Николов бб Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И КЕЛЕШОСКА ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)

+ CLUB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** - телекомуникации

(210) **TM 2007/16** (220) 04/01/2007
(442) 28/02/2011

(731) **Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско друштво за мобилни комуникации-Скопје ул. Орце Николов бб Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И КЕЛЕШОСКА ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)

+ КЛУБ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** - телекомуникации

(210) **TM 2008/528** (220) 15/05/2008
(442) 28/02/2011

(731) **The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

PARFUMELLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за нега, третман и забавување на материјали; препарати за чистење, полирање, рибане и абразија; фумигациони препарати да бидат емитувани во воздух, атмосфера или на материјали во форма на чад, пара или гас

(210) **TM 2008/1140** (220) 26/08/2008
(442) 28/02/2011

(731) **СТАИЛ АРТ МЕНАЏМЕНТ ДОО бул. Кочо Рацин бр. 28/15 Скопје, МК**

(540)



(591) жолта, сива и црна

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **19** - поставување подни облоги (плочки, паркет и др. видови подни облоги), поставување ѕидни облоги, подови што не се од метал, фасади што не се од метал, украсни и декоративни елементи од гипс (плафони, столбови, ѕидови)

кл. **35** - сметководствени услуги, управување со работата, административни активности

кл. **37** - изградба на деловни и станбени објекти (индивидуални и колективни), ѕидане, ѕидарски услуги, малтерисување, глетување, молерисување (внатрешност и надворешност), надзор (надзор на градежни работи)

(210) **TM 2008/1155** (220) 27/08/2008
(442) 28/02/2011

(731) **Менковски Гоко ул. „Владимир Комаров“ 36/3/7, 1000 Скопје, МК**



- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

AQUA VITA

- (531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **32** - минерална и сода вода

- (210) **TM 2008/1573** (220) 17/10/2008
(442) 28/02/2011
(731) **Зрдужение на граѓани ЛОКОМОТИВА-Центар за нови инцијативи во уметноста и културата Скопје**
ул.Франклин Рузвелт бр.39, Скопје, МК
(540)

LOCOMOTION

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **41** - образовни услуги, обука; забава и културни активности

- (210) **TM 2008/1580** (220) 20/10/2008
(442) 28/02/2011
(731) **Various, Inc., a California corporation**
220 Humboldt Ct., Sunnyvale California 94089, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

FRIENDFINDER NETWORKS

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **41**-обезбедување веб страници кои се карактеризираат со слики, аудио, видео и аудиовизуелна содржина, и други информации; продукција и дистрибуција на забавни дела
кл. **42**-обезбедување он-лајн капацитети за корисниците да објавуваат, пристапуваат, споделуваат и разменуваат слики, аудио, видео и аудиовизуелни содржини, и други информации; хостирање и одржување виртуелни заедници.и капацитети за нив; услуги на емитување, имено, аплоадирање, постирање (објавување), покажување, прикажување, маркирање и електронско пренесување на слики, аудио, видео и аудиовизуелни содржини и други информации; обезбедување он-лајн бази на податоци
кл. **45** - услуги за дружење преку мрежа; услуги во врска со љубовни/ пријателски средби

- (210) **TM 2008/1743** (220) 20/11/2008
(442) 28/02/2011

- (731) **THK Co., Ltd.**
11-6, Nishi Gotanda 3-chome, Shinagawa-ku, 141-0031 Tokyo, JP

- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

THE MARK OF LINEAR MOTION

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **7** - машини и машински алатки; машински елементи; куглести лагери, линеарни лагери, вретена, куглични матици, ланци од куглици, куглични зглобови; машински елементи за управување линеарни и нелинеарни движења; оски, спојници за оски, координатни столови

- (210) **TM 2008/1851** (220) 05/12/2008
(442) 28/02/2011
(731) **Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот Скопје**
ул. Орце Николов бр. 20/1-4, општина Центар, МК
(540)



- (591) сина, розова, жолта, бела и црна
(531) 14.05.02;24.01.05
(551) индивидуална
(510, 511)

- кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. **45**- правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

- (210) **TM 2008/1855** (220) 05/12/2008
(442) 28/02/2011
(731) **ТОДОРЧЕ КОЦЕВ**
бул."Јане Сандански" 5/1/14, 1000 Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје



(540)

ЗАКОН НА БРОЈКИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работикл. **41** - образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности(210) **ТМ 2008/1857**

(220) 05/12/2008

(442) 28/02/2011

(731) **ТРД РАДИО КАНАЛ 77**

ул.Јосиф Ковачев бр.18, Штип, МК

(540)



(531) 26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - рекламирање; рекламни агенции; рекламирање по пошта; рекламен материјал (усовршување на); рекламни работи (растурање на); рекламен простор (изнајмување на); анализи (цени на чинење); одговарање (телефонско) (за недостапни претплатници); проценка (бизнис); артисти (бизнис менаџмент на изведувачи); асистенција (бизнис менаџмент); бизнис менаџмент на изведувачи; бизнис организациони совети; бизнис истражувања; бизниси (релокација на услуги за); комерцијални информативни агенции; комерцијални или совети за индустриски менаџмент; презентирање на добра; рекламирање по пошта; растурање на рекламен материјал; дистрибуција на примероци; репродукција на документи; изложби (организација на) за комерцијални или рекламни цели; информативни агенции (комерцијални); информации (бизнис); испитувања (бизнис); истражувања (бизнис); менаџмент (советодавни услуги за бизниси); менаџмент помош (комерцијални или индустриски); маркетинг истражувања; маркетинг студии; моделирање за рекламни или продажни промоции; он-лајн рекламирање на компјутерски мрежи; здружување на мислење; организација на изложби за комерцијални и рекламни цели; организација на трговски саеми за комерцијални и рекламни цели; надворешно рекламирање сервиси за набавка за други (набавка на стоки и услуги за други бизниси); јавни односи; публикација на публицистички текстови;

публицирање; агенција за публикување

кл. **38** - преноси (кабелска телевизија); преноси (радио); преноси (телевизиски); преноси на кабелски телевизији; комуникација преку мобилни телефони; комуникација преку компјутерски терминали; комуникација преку фибер оптички мрежи; комуникација преку телеграми; комуникација преку телефони; пренос на пораки и слики со компјутерска помош; компјутерски терминали; електронски кратки отворени услуги (телекомуникациски услуги) ; електронска пошта; трансмисија на факсови; информации во врска со телекомуникации; пошта (електронска); испраќање на пораки; новински агенции; пејџинг услуги (радио, телефонски или други електронски комуникации); овозможување на пристап на корисници на глобалната компјутерска мрежа (сервис провајдери); радио емитување; сателитски преноси; телеконференциски услуги; телеграми (комуникација со); телеграми (испраќање на); телеграми (трансмисија на); телеграфски услуги; телефони (комуникација со); телефонски услуги; телевизиско емитување; жичани услуги

кл. **41** - услуги за дигитални слики; Услуги на дискотеки; дабинг; редакција (видеоленти); образовни информации; испитување на образование; услуги за образование; електронско издаваштво; забавни услуги; забава; забавни информации; изложби (организација) за културни и едукативни цели ; филмска продукција; он-лајн услуги на игри (компјутерски мрежи); играње; водич (едукативни и услуги за обука); информации (едукативни); информации (забавни); информации за рекреација; инструкторски услуги; преводи (знаковен јазик); живи настани (презентација); лотарии (оперирање); моделирање за уметници; играни филмови - изнајмување услуги за музички композиции; музички сали; сервиси на новински агенции; организирање на лотарии; организација на балови; организација на натпревари (едукативни или забавни); организација на изложби за културни и едукативни цели; организација на шоу (импресарио услуги); организација на спортски натпревари; паркови (забавни); организирање на забави; перформанси (презентација на); фотографски репортажи; фотографирање; физичка едукација; планирање (забави); практичен тренинг (демонстрација); продукција на радио и телевизиски програми; продукција на изложби; продукција (видеоленти); овозможување на забавни аркадни услуги; овозможување на караоке услуги; овозможување на он-лајн електронски публикации (не за даунлоадирање); публикација на книги; публикација на електронски книги и списанија на интернет; публикација на текстови (надвор од публицистички текстови); радио и телевизиски програми (продукција на); радио забава; снимачи (изнајмување на); студија за снимање; објекти за рекреација; информации за рекреација; репортерски услуги (вести); услуги за пишување на сценарија; семинари (организирање и подготвување на); сцени за



шоу; шоу (продукција); преводи од знаковен јазик; снимачи на звук (изнајмување); услуги на стадиони (изнајмување); студија (филмски); надтитлување; симпозиуми (организирање и подготовка); професорски услуги; телевизиска забава; телевизиски програми (продукција на радио и); текстови (публикација на), различно од други публицистички текстови; театарска продукција; мерење на спортски натпревари; тренинг (практичен) (демонстрација); преведување; редакција на видео ленти; филмска продукција на видео ленти; видео ленти (изнајмување на); видеоснимање; стручно оспособување (едукативни и тренинг совети); работилници (организирање и подготвување на) (тренинг)

(210) **TM 2008/1951** (220) 26/12/2008

(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за трговија и услуги ИНК ТОНЕР-КО**
дооел експорт-импорт Скопје
ул. Петар Поп Арсов бр. 19/3 лок.5 Скопје Центар,
МК

(540)

(591) црвена, црна, сива и темно сива

(531) 26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **42**- научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; увоз и продажба на тонери за принтери и фотокопири и нивни резервни делови

(210) **TM 2008/1956** (220) 30/12/2008

(442) 28/02/2011

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ**
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

FAMILY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9**- научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти како и апарати и инструменти за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), за помош (спасување) и за обука; апарати и инструменти за управување, преспојување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична струја; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција (плејбек) на звук, слики или податоци; магнетски носачи податоци, автомати и механизми за автоматски уреди кои се покренуваат со претходно уфрлување кованици; направи за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; снимени и ненаснимени носачи на податоци (вклучени во класа 9); компјутерски програми (сочувани); електронски сочувани податоци (кои можат да се превземат, даунлодираат); електронски публикации (кои можат да се превземат, даунлодираат)

кл. **38** - телекомуникации; услуги на новински агенции; изнајмување опрема за телекомуникации информации за телекомуникации

кл. **42**- научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање врзано за исто; индустриска анализа и услуги на истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување софтвер; технички консултации; услуги на похранување електронски податоци; изнајмување компјутери, дизајнирање веб страници за трети лица

(210) **TM 2009/17**

(220) 16/01/2009

(442) 28/02/2011

(300) 77/590,002 10/10/2008 US

(731) **UNDER ARMOUR, INC.**

1020 Hull Street BALTIMORE, Maryland 21230 ,
US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

UNDER ARMOUR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - куфери, патни торби, спортски торби, големи цилиндрични торби, ранци, вреќи за на грб и ранци со резервоари

кл. **25** - облека, обувки, колани и затоплувачи за раце

(210) **TM 2009/18**

(220) 16/01/2009

(442) 28/02/2011

(300) 77/590,378 10/10/2008 US

(731) **UNDER ARMOUR, INC.**

1020 Hull Street BALTIMORE, Maryland 21230 ,
US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**



ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



(531) 26.01.02;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - куфери, патни торби, спортски торби, големи цилиндрични торби, ранци, вреќи за на грб и ранци со резервоари

кл. **25** - облека, обувки, капи, вклучително каиши и облека, имено затоплувачи за раце

(210) **ТМ 2009/77**

(220) 06/02/2009

(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ**
ул.Скупи бб, Злокуќани, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

SISTINA MEDIKAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла: козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **10** - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и имструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски имструменти

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии,

канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на: фармацевтски производи, опрема за болници и лаборатории, лабораториски апарати и апаратура

кл. **44** - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството; аптеки; болници; ин-витро услуги; услуги на приватни болници; болнички услуги за домашно негување; изнајмување на болничка опрема

(210) **ТМ 2009/84**

(220) 10/02/2009

(442) 28/02/2011

(731) **Трговско друштво во приватна сопственост за интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје**

ул. 11 Октомври бр. 2/5-4, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)

АКАДЕМИКА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со други класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор, (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во други класи, печатарски букви, клишање

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси



кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирања и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/96** (220) 13/02/2009
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за филмска продукција
КОНТРАБАНДА ДООЕЛ Скопје
ул. „Вич“ бр.2-3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, црна, сива

(531) 25.07.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, забава и културни активности

(210) **TM 2009/97** (220) 13/02/2009
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за филмска продукција
КОНТРАБАНДА ДООЕЛ Скопје
ул. „Вич“ бр.2-3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, портокалова, црна, зелена, сина

(531) 02.09.04;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, забава и културни активности

(210) **TM 2009/106** (220) 16/02/2009
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за туризам, трговија и услуги
ДЕЛФИНО ТРАВЕЛ Сашо ДООЕЛ увоз - извоз,
Скопје
Бул. „Илинден“ бр. 3 / 1, МК

(540)



(591) темно сина, светло сина, црвена и бела

(531) 03.09.04;27.05.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, патување и складирање стока, организирање патувања

210) **TM 2009/124** (220) 19/02/2009
(442) 28/02/2011

(731) **Sava Terzic**
Alekse Nenadovica 24, Beograd, RS

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

CERTUSAUTOTRACK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, прекин, трансформација, акумулација, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетни носители на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апарати кои се покренуваат со пари или жетони, регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење на пожар; апарати за давање податоци за положбата преку радио бранови

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со наведените услуги; услуги за индустриска анализа и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и бази на податоци

кл. 45 - услуги на електронска присмотра и следење на предмети и луѓе; услуги на барање и лоцирање на предмети и луѓе; услуги на обезбедување на предмети и луѓе; услуги на обавестување на корисникот за претходно наведените услуги за движење на предметите и луѓето

(210) **TM 2009/422** (220) 05/05/2009
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за производство и трговија
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
ул. Мирче Ацев бр.55, МК

(540)



(591) бела, жолта, црна, црвена, плава, зелена,
портокалова и виолетова

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за миеење стакла

кл. 35 -услуги при продажба на мало и големо со
препарати за миеење стакла

(210) **TM 2009/511** (220) 22/05/2009
(442) 28/02/2011

(731) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) светло и темно сина, бела, црвена, светло и темно
кафена

(531) 08.01.07;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - шеќер

(210) **TM 2009/551** (220) 02/06/2009
(442) 28/02/2011

(731) **AstraZeneca UK Limited**
15 Stanhope Gate, London W1Y 1LN, GB

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито“ бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)

MERONEM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2009/565** (220) 09/06/2009
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
ДАГЛАС КОМЕРЦ Игор и други ДОО увоз-извоз
ул. Првомајска бр.4 Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела, црвена и црна

(531) 01.01.05;01.15.15;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - хигиенска влошки за еднократна употреба

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
хигиенски влошки

(210) **TM 2009/618** (220) 18/06/2009
(442) 28/02/2011

(731) **Дарко Гарванлиев**
ул. Осло бр. 22 б, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје



(540)



(591) светло сина, сина, сива и бела

(531) 01.01.10;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања, бродски и ферибродски превоз, поморски превоз, автобуски превоз, железница (превоз со возови), земање под наем на брод за превоз на стока и патници, земање под наем вагони, земање под наем возила, испорака (дистрибуција) на производи, истоварување, контејнери за складирање, крстосување, носење (товар, багаж), организирање излети, пакети (испорака на пакети), патници (превоз на патници), патувања (организирање патувања), резервации за патувања, превоз на стока, превоз со траект, превознички услуги, резервирање на места (превоз), складирање на стока, туристички агенции, продажба на билети за превоз по електронски пат

(210) **ТМ 2009/698** (220) 14/07/2009

(442) 28/02/2011

(731) **Индбус Индустија ДОО Скопје**
ул. Перо Наков бр. 110 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела и црна

(531) 26.15.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** автобуси(210) **ТМ 2009/720** (220) 16/07/2009

(442) 28/02/2011

(731) **СТЕФАНЕЛ СТИЛ Скопје**
ТЦ Буњаковец локал 8 сутерен Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна и сива

(531) 03.13.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капикл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи(210) **ТМ 2009/843** (220) 24/08/2009

(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
Плаза Тетово ДОО Тетово
ул. Илирија бб Тетово, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И

КЕЛЕШОСКА

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 25.07.04;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работикл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имоткл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања(210) **ТМ 2009/844** (220) 24/08/2009

(442) 28/02/2011

(731) **Naturpharma Bulgaria EOOD**
Sofia 1164, Janko Sofiiski Vojvoda 21, en. A, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

HYALUR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; биолошки препарати за медицинска употреба; диететски намирници за медицинска употреба; диететски напивки за медицинска употреба; капсули за фармацевтска употреба; медицински препарати



за слабење; дополнителни адитиви за медицинска употреба; адитиви за храна за медицинска употреба; препарати за диететска храна за медицинска употреба; медицински чаеви и диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба

кл. **30** - кафе, чај, шеќер, ориз, саго, замена за кафе; брашно, и производи од брашно и производи од жита; леб; колач; производи од тесто и слатки; сладолед; мед; природни засладувачи; меласа; квасец; прашок за печење; киселина; сосови (како мируди); екстракти за немедицинска употреба; билки; мируди; додатоци за храна од билки; диететска храна за немедицинска употреба

(210) **TM 2009/1027** (220) 26/10/2009
(442) 28/02/2011

(731) **МОТОЦЕНТАР ДОО СКОПЈЕ**
УЛ. ПЕРО НАКОВ ББ 1000 СКОПЈЕ, МК

(540)



(591) сива и жолта
(531) 26.11.21;27.05.01
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги и продажба на мало и големо на гуми

(210) **TM 2009/1034** (220) 27/10/2009
(442) 28/02/2011

(731) **Intervet International B.V.**
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

POSATEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - лекови и фармацевтски препарати за ветеринарна употреба

(210) **TM 2009/1046** (220) 28/10/2009
(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул. Скупи бб, 1000 Скопје, МК

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива и бела

(531) 24.13.01;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **10** - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на; фармацевтски производи, опрема за болници и лаборатории, лабораториски апарати и апаратури

кл. **44** - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството; аптеки; болници; инвитро услуги; услуги на приватни болници; болнички услуги за домашно негување; изнајмување на болничка опрема



- (210) **TM 2009/1113** (220) 12/11/2009
(442) 28/02/2011
- (731) **Друштво за продукција и маркетинг ИМИКА ДОО увоз-извоз Скопје ул. Антон Панов бр. 15, МК**
- (740) Друштво за продукција и маркетинг ИМИКА ДОО увоз-извоз Скопје ул. Македонија бр. 22/3-5
- (540)

2AM IMIKA+ DRAFTFCB

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

- (210) **TM 2009/1114** (220) 12/11/2009
(442) 28/02/2011
- (731) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US**
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

MAX WHITE ONE

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **3** - препарати за орална нега, имено, пасти за заби, дентални гелови, дентални средства за плакнење, дентални пени, гелови за белење на забите, пасти за белење на забите, освежувачи за здивот и средства за плакнење уста што не се за медицинска употреба
кл. **21** - четки за заби, конци за чистење заби

- (210) **TM 2009/1124** (220) 12/11/2009
(442) 28/02/2011
- (731) **ГАЛАФАРМ дооел Скопје ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, МК**
- (540)

ИХТИГАЛ

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **3** - козметички производи
кл. **5** - фармацевтски препарати

- (210) **TM 2009/1125** (220) 12/11/2009
(442) 28/02/2011
- (731) **ГАЛАФАРМ дооел Скопје ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, МК**
- (540)

НАЗОГАЛ

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **3** - козметички производи
кл. **5** - фармацевтски препарати

- (210) **TM 2009/1126** (220) 12/11/2009
(442) 28/02/2011
- (731) **ГАЛАФАРМ дооел Скопје ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, МК**
- (540)

GERMOGAL

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **3** - козметички производи
кл. **5** - фармацевтски препарати, средства за дезинфекција

- (210) **TM 2009/1133** (220) 16/11/2009
(442) 28/02/2011
- (731) **Deutsche Telekom AG Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE**
- (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (540)

WEBMEETING

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **9** - апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за проведување, прекин, трансформација, акумулација, регулирање и контрола на електрицитет; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетни носачи на податоци, автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пари или жетон; сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени или празни носачи на податоци од сите врсти (вклучени во класата 09); снимени компјутерски програми; податоци снимени во електронска форма (може да се даунлодираат); електронски публикации (може да се даунлодираат)
кл. **38** - телекомуникации; услуги на прес агенции; услуги на изнајмување апарати за телекомуникација; информации за телекомуникации
кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со наведени услуги;

услуги на индустриска анализа и истражување; проектирање и развој на компјутерскиот хардвер, софтвер и база на податоци; одржување компјутерски софтвер; советување во врска со техниката; компјутерски услуги во врска со електронско похранување на податоци; изнајмување компјутерски апарати; дизајн на веб страници за други

(210) **TM 2009/1148** (220) 19/11/2009
(442) 28/02/2011

(731) **Малиновска Искра**
Ул. Пржино Бр. 12, 1000 Скопје, МК

(540)



(531) 01.15.05;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало на ентериерно и екстериерно осветлување

(210) **TM 2009/1166** (220) 25/11/2009
(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за услуги, производство и трговија**
КАЗМА КОМЕРЦ Зоран и Марина ДОО увоз-
извоз Скопје Подружница ОРО Скопје,
ул. Никола Парапунов бр. 66 Скопје - Карпош,
МК

(540)



(591) бела, црна и окер

(531) 05.05.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, скапоцени и полускапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, услуги при продажба на мало и големо со; накит, орнаменти, сувенири, плакети, кутии, додатоци за облека.

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, културни активности.

(210) **TM 2009/1215** (220) 07/12/2009
(442) 28/02/2011

(731) **ТИНГ ИНОКС ДООЕЛ,**
ул.566 бр. 17, 2300 Кочани, МК

(540)



(591) сина и бела

(531) 26.01.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** - бојлери, цевки на бојлери за цевни инсталации

кл. **35** - услуги при продажба со бојлери на мало и големо

(210) **TM 2009/1268** (220) 23/12/2009
(442) 28/02/2011

(731) **Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.,**
a corporation organized and existing under the
laws of Israel,
8 Hanechoshet st., 69710 Tel Aviv, Israel, IL

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CIRCADIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - лекови за CNS нарушувања, нарушување на спиење и функционални нарушувања на биолошкиот часовник

(210) **TM 2009/1291** (220) 29/12/2009
(442) 28/02/2011

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија**
АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)

NYPERO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати-антипаркисоник



(210) **TM 2009/1293** (220) 31/12/2009
(442) 28/02/2011

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

POTANT-SANOVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2009/1294** (220) 31/12/2009
(442) 28/02/2011

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

OFERTA-SANOVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2009/1295** (220) 31/12/2009
(442) 28/02/2011

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DOENZA-SANOVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2009/1296** (220) 31/12/2009
(442) 28/02/2011

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA IS MERKEZI C
BLOK K:2, 34398 MASLAK-ISTANBUL/ TURKEY,
TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

INTEGRA-SANOVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2009/1297** (220) 31/12/2009
(442) 28/02/2011

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DROPIA-SANOVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2009/1298** (220) 31/12/2009
(442) 28/02/2011

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-ISTANBUL/ TURKEY, TR**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

LANSOR-SANOVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2009/1299** (220) 31/12/2009
(442) 28/02/2011

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-ISTANBUL/ TURKEY, TR**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MAJEZIK-SANOVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/29** (220) 18/01/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Агенција за комуникациски услуги ИДЕА Плус Комуникациски ДОО Скопје, ул.Димче Мирчев 18, МК**

(540)



(591) црна и црвена

(531) 24.17.05;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцеларски работи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/41** (220) 22/01/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за промет и услуги АГРИМАТИКО ДООЕЛ Скопје ул.29-ти Ноември бр.4г-2, 1000 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, зелена и жолта

(531) 01,05,09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; вештачки ѓубриња; гноење на земјата (хемиски производи за гноење на земјата); градинарство; градинарство (хемиски производи за градинарство) со исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и средства против штетници; земјоделство (ѓубриња за употреба во земјоделството); земја за обработка; земја црница; земја црница (хумус); земјоделство (хемиски производи за земјоделството) со исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и средства против штетници; растенија (препарати за регулирање на растот на растенијата); семе (средства за заштита на семето)

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, семиња, билки;



'ркулци (ботаника); семе; хумусни прекривки
 кл. 44 - услуги од областа на земјоделството,
 градинарството и шумарството; трговија со семе
 и со семенски производи; ѓубриво и останати
 хемиски производи за земјоделството (воздушно
 или друг вид на нанесување ѓубриво и останати
 хемиски производи за земјоделството

(210) **TM 2010/43** (220) 25/01/2010
 (442) 28/02/2011

(731) **Lipomed AG**

Fabrikmattenweg 4 CH-4144 Arlesheim, CH

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

DACIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(210) **TM 2010/90** (220) 05/02/2010
 (442) 28/02/2011

(731) **Јусуф Хаџиу**

ул. Алија Авдовиќ бр. 39/2, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, светло кафена, жолта и зелена

(531) 05.07.11;05.07.22;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци

(210) **TM 2010/91** (220) 05/02/2010
 (442) 28/02/2011

(731) **Јусуф Хаџиу**

ул. Алија Авдовиќ бр. 39/2, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, светло кафена, зелена, бела и црна

(531) 05.07.21;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци

(210) **TM 2010/92** (220) 05/02/2010
 (442) 28/02/2011

(731) **Јусуф Хаџиу**

ул. Алија Авдовиќ бр. 39/2, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, светло кафена, бела и црна

(531) 05.07.13;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци

(210) **TM 2010/94** (220) 05/02/2010
 (442) 28/02/2011

(731) **Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation**

345 Park Avenue, New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

NULOJIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за човечка
 употреба

(210) **TM 2010/125** (220) 09/02/2010
 (442) 28/02/2011

(731) **BASF Agro B.V. Arnhem(NL)**

Zweigniederlassung

Moosacherstrasse 2, Au, CH

Waedenswil,

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

MASAI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - препарати за уништување бактерии,
 фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **ТМ 2010/227** (220) 26/02/2010
(442) 28/02/2011

(731) **БАСМЕ КТ ДОО Скопје**
ул.Наум Наумовски Борче бр.88а, МК

(540)



(591) црвена, сива и бела

(531) 07.05.08;26.02.07;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2010/254** (220) 05/03/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Охридска банка АД Охрид**
ул. Македонски Просветители број 19, 6000 Охрид, МК

(740) Охридска банка АД Охрид, Комерцијален центар ул. Луј Пастер број 1 6-ти спрат, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 26.04.09;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** финансиски работи

(210) **ТМ 2010/255** (220) 05/03/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Охридска банка АД Охрид,**
ул. Македонски Просветители број 19, 6000 Охрид, МК

(740) Охридска банка АД Охрид, Комерцијален центар ул. Луј Пастер број 1, 6-ти спрат, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 24.17.17;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - финансиски работи

(210) **ТМ 2010/297** (220) 16/03/2010
(442) 28/02/2011

(731) **„ЛИНЕА“ д.о.о.е.л - Скопје**
бул.„Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр.90-4/4, Скопје, МК

(540)



(591) сина, црна и бела

(531) 07.01.25;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **37** - градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/456** (220) 16/04/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за продукција Македонски Национални Артисти**
ул.„Перо Наков“ бр.60, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сива и темно црвена

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, изнајмување рекламен простор, јавно мислење, објавување на јавни текстови, пропагандни дејности, рекламна хроника; изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности, академии (обука), изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, кино-студио, кино сали (користење кино сали), монтажа на радио и телевизиски програми, приредби (одржување на приредби), разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, семинари (организирање и водење на семинари), театарски артисти (услуги на театарските артисти), театарски претстави, филмови (изнајмување на филмови), филмови



(производство на филмови); студио за снимање (услуги на студио за снимање), тонски снимки (изнајмување на тонски снимки); производство на радио и телевизиски програми; производство на емисии

(210) **TM 2010/473** (220) 19/04/2010
(442) 28/02/2011

(731) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

EPRI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи

(210) **TM 2010/566** (220) 05/05/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Д.О.О. Барај-ДС**
Желзничка 32/16, Скопје, МК

(540)

baraj baraj

(531) 27.05.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, лартон, и производите од нив; печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, материјали за обука и настава

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 42 - услуги за индустриски анализи и истражувања: проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/589** (220) 11/05/2010
(442) 28/02/2011

(731) **ТРД „АБ Канал ДООЕЛ Скопје**
ул.„Антон Попов“ 66, Општина Гази Баба, МК

(540)



(591) бела, сива и црвена

(531) 24.15.13;24.17.17;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 емитување на телевизиски канали

(210) **TM 2010/668** (220) 31/05/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Златевски Љубиша**
ул.„Фазанерија I“ бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) црна, бела, жолта и сива

(531) 01.01.05;03.03.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци

(210) **TM 2010/670** (220) 02/06/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Bianchi Caffè LTD**
Hipodruma bl.146, Sofia, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

CAFFI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(210) **TM 2010/734** (220) 22/06/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Colgate-Palmolive Company (A Delaware Corporation)**

300 Park Avenue, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела и темно зелена

(531) 26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - паста за заби; средство за плакнење на устата

 (210) **TM 2010/735** (220) 22/06/2010

(442) 28/02/2011

 (731) **Colgate-Palmolive Company (A Delaware Corporation)**

300 Park Avenue, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

ул. Орце Николов 68, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела и темно зелена

(531) 26.13.25; 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - паста за заби; средство за плакнење на устата

 (210) **TM 2010/736** (220) 22/06/2010

(442) 28/02/2011

 (731) **Colgate-Palmolive Company (A Delaware Corporation)**

300 Park Avenue, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

ул. Орце Николов 68, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела и темно зелена

(531) 26.13.25; 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - паста за заби; средство за плакнење на устата

 (210) **TM 2010/739** (220) 23/06/2010

(442) 28/02/2011

 (731) **АНДРОСФАРМ доо**

ул. 15-ти Корпус 66, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) црвена и бела

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

 (210) **TM 2010/754**

(220) 28/06/2010

(442) 28/02/2011

 (731) **Друштво за производство, промет и услуги ТРОПИКО - КОМПАНИ Исмаил & Реџеп ДОО**

експорт-импорт Скопје

ул. Георги Попхристов бр. 66 кат 1 лок 5, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО

бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена

(531) 27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи

 (210) **TM 2010/757**

(220) 30/06/2010

(442) 28/02/2011

 (731) **Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС ДООЕЛ Скопје**

ул. Васил Главинов бр. 3, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат

Ул. "Владимир Комаров бр. 1а/4-20, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, портокалова, црвена, виолетова, светло сина, темно сина, зелена и бела

(531) 05.03.13; 10.03.07; 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 25 - облека, чевли и капи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и скалдирање стока; организирање патувања

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности



(210) **TM 2010/758** (220) 30/06/2010
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за воздушна пловидба **МАТ ЕРВЕЈС ДООЕЛ Скопје**
ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)



(591) црна, портокалова, црвена, виолетова, светло сина, темно сина и зелена

(531) 05.03.13;10.03.07;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. **25** - облека, чевли и капи

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и скалдирање стока; организирање патувања

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/759** (220) 30/06/2010
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за воздушна пловидба **МАТ ЕРВЕЈС ДООЕЛ Скопје**
ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

TOUCH THE SKY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. **25** - облека, чевли и капи

кл. **39**-транспортни услуги; пакување и скалдирање стока; организирање патувања

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/760** (220) 30/06/2010
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за воздушна пловидба **МАТ ЕРВЕЈС ДООЕЛ Скопје**
ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

DODIRNI NEBO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. **25** - облека, чевли и капи

кл. **39**-транспортни услуги; пакување и скалдирање стока; организирање патувања

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/761** (220) 30/06/2010
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за воздушна пловидба **МАТ ЕРВЕЈС ДООЕЛ Скопје**
ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

ДОПРИ ГО НЕБОТО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. **25** - облека, чевли и капи

кл. **39**-транспортни услуги; пакување и скалдирање стока; организирање патувања

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/770** (220) 02/07/2010
(442) 28/02/2011

(731) **ЗОРПУТЕКС Текстил Тицарет ве Санаји Аноним Ширкети**
Амбралли Петрол Офиси Долум, Тесислери
Јолу, Авцилар ТР-34840, Истамбул, ТР

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

ТАЧ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. **23** - предено и конец за тскстил

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, чевли и капи

кл. **26** - тантели, вазови, панделки и гајтани; петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

кл. **27** - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи; сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **ТМ 2010/777** (220) 05/07/2010
(442) 28/02/2011

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

DOXA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(210) **ТМ 2010/783** (220) 07/07/2010
(442) 28/02/2011

(731) **БМСЕНСУС-Скопје**
ул.Никола Киров Мајски бр.44, МК

(540)



(591) зелена и портокалова

(531) 27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања

и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2010/829** (220) 16/07/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Николовски Дарко**
ул.Негоричанска бр.39, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна и бела

(531) 27.05.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - магнетски носачи на податоци, дискови за снимање

кл. **39** - организирање патувања

кл. **41** - забава

(210) **ТМ 2010/833** (220) 13/07/2010
(442) 28/02/2011

(731) **ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША**
ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, МК

(540)



(591) зелена, црна, бела и сребрена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - вода, сода вода и минерална вода

(210) **ТМ 2010/834** (220) 13/07/2010
(442) 28/02/2011

(731) **ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША**
ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, МК

(540)





(591) црвена, црна, бела и сребрена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци

(210) **TM 2010/852** (220) 20/07/2010

(442) 28/02/2011

(731) **РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје**
III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

**RADE KONČAR - TEP**
TRANSFORMERS AND ELECTRICAL PLANTS

(591) темно сина, бела и црна

(531) 26.01.18;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - трансформатори, дистрибутивни маслени трансформатори, индустриски и дистрибутивни трафостаници, дистрибуциони ормари, СН и НН склопни блсжови, склопови, командни табли, командни плочи /електрична струја/, приклучни и мерно-разводни метални ормари за разни намени, стартери за мотори

(210) **TM 2010/883** (220) 27/07/2010

(442) 28/02/2011

(731) **Центар за културна деконтаминација - Битола**
ул. „Стив Наумов“ бр. 120 Битола, МК

(540)



(591) црвена, златна и црна

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, обуки, забава, спорт и културни активности

(210) **TM 2010/945** (220) 13/08/2010

(442) 28/02/2011

(731) **Proizvodnja i trgovina PHARMAMED d.o.o.**
Travnik,
Dolac na Lasvi b.b.,, BA(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

HERBIFIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметички производи, бадемов сапун, бадемово млеко за козметика, бадемово масло, депилатори, дезодоранси за лична употреба, дезодорирачки сапуни, етерични масла, етерични екстракти, хидроген за козметички потреби, козметички средства за слабење, козметички креми, козметички масла, козметички производи за нега на кожа, креми за чистење на кожата, козметички средства за капење, сол за капење, вода од лаванда, масло од лаванда, етерично лимонско масло, лосион за коса, козметички лосиони, маски за убавина, козметички масти, медицински сапуни, тоалетно млеко, тоалетно масло, средства за нега на нокти, сапуни за освежување, ружино масло, сапуни, сапуни против потење, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, средства за заштита од сонце, шампони

кл. 5 - фармацевтски производи и помошни лековити средства во облик на сируп и производи со мед; сите врски на лековити чаеви и чајни мешавини, лековити тревки, лековита кал, лековити корења, фармацевтски, медицински и ветеринарни масти, медицински чај и други медицински препарати за слабење, медицински тинктури, билни капки, галенски препарати, алгициди, антисептици, бадемово млеко за фармацевтски потреби, бармацевтски и медицинско-хемиски препарати, камфор, камфорно масло, хидроген за медицински потреби, средства за лечење на хемороиди, средства за курји очи, медицински напитки, корачева водичка, медицински креми, медицински купки, минерално - медицински води, мирисни соли, рицинусово масло за медицински потреби, фармацевтски средства за варење, медицинско масло, билни капки против забоболка, средства за смирување, витамински препарати

кл. 30 - чаеви за немедицински потреби

(210) **TM 2010/948** (220) 13/08/2010

(442) 28/02/2011

(731) **EFG Bank European Financial Group SA**
24 Quai du Seujet, Case Postal 1211, Geneva 2,
CH(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ**
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)





- (591) црвена и сина
(531) 26.01.16;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - софтвер и компјутерски програми, електронски публикации, ЦД ROM-ови, компјутерски бази на податоци, ленти и дискови, се во врска со услугите во банкарството, финансиите, инвестициите и осигурувањето; компјутерски софтвер за употреба во услужувањето на клиентите во финансиската индустрија; компјутерски софтвер кој им овозможува на клиентите пристап до сметките во финансиските институции и информации во врска со таквите сметки и за овозможување на плаќање и други трансакции од и на таквите сметки; банкомати, апарати кои работат на парички, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери и делови и прибор за се напред наведеното; картички кои содржат електронски чипови; кодирани картички; кодирани и магнетни потрошувачки картички; кредитни картички; платежни картички; кодирани и магнетни картички за употреба при електронски трансфер на пари и при финансиски трансакции

кл. **16** - чековни книшки, патни чекови, банкарски чекови, и печатени чекови

кл. **35** - обезбедување економски информации и економски предвидувања; обезбедување статистички информации од економски и финансиски прашања за деловни цели; советување, консултантски услуги и обезбедување информации во врска со организацијата на раководење со вработените; деловни и економски информациски услуги што се обезбедуваат „on-line“ од компјутерска база на податоци или од интернет; и консултантски услуги во економските работи и во врска со сето напред наведено

кл. **36** - банкарски услуги; финансиски услуги; обезбедување готовина; управување со финансии; финансиска анализа и советодавни услуги; обезбедување финансиски информации; посредување; капитални вложувања; финансиски услуги на корпорациите; осигурување; услуги на штедење и вложување; давање кредити и позајмици; управување со кредитите; управување со инвестициите и советодавни услуги; управување со задолжувања и фондови; услуги на сеф и депозити; организирање, управување и контрола на банкарски и финансиски работи; консултантски услуги за банкарски, финансиски и инвестициони работи; советување во даночните и финансиските работи; информативни услуги во врска со банкарството, финансиите, инвестициите, данокот и осигурувањето што се обезбедуваат „on-line“ од компјутерските бази на податоци или од интернет; услуги на извршување банкарски работи од дома; и услуги на извршување банкарски работи преку интернет

кл. **38** - телекомуникациски услуги; услуги на пристап и поврзување на интернет; овозможување пристап на финансиските

информации, услуги и трансакции; пренесување финансиски информации на далечина; пренос на налог (и негово прифаќање или одбивање) во електронска форма, примање и пренос на налог или пратка на исплата во име на инвеститор во електронска форма со цел трансакција во однос на финансиски работи, услуги на продукција, аутентификација и препознавање, кои сите се обезбедуваат по пат на интернет со употреба на електронски потписи или други податоци во врска со нивните корисници и верифицирање на нивниот идентитет, услуги во врска со web страници; електронски пренос на податоци, слики и документи по пат на компјутерски терминал и други мрежни системи; комуникација на податоци и гласовна комуникација; e-mail услуги; факс, телекс, телефонски и телеграмски услуги; прием, внесување и пренос на податоци и информации по пат на сите електронски, телеграфски или телекомуникациони апарати или по пат на компјутери, кабли, оптички влакна, радио, e-mail, телевизија, факс хипер фреквенција, ласери или сателити; електронско складирање и земање податоци и документи; обезбедување време за пристап на интернет и на други електронски мрежни системи и бази на податоци; примање складирање пренос, умрежување и прибавување информации од бази на податоци; телекомуникациски услуги на портал; услуги за разгледување на web страници; електронски телекомуникациони услуги; пренос по факс; пренос на пораки или слики по пат на компјутерска мрежа; изнајмување и лизинг на телекомуникациски уреди; услуги на e-mail; работа со програмите за пребарување; пренос и прием на слики и информациона податоци-конференциски услуги по пат на интернет; консултантски услуги во врска со електронска мрежа (интернет, мобилни телефони и интерактивна телевизија)-советодавни услуги во врска со електронски трансакции кои се вршат по пат на интернет помеѓу трети лица; мобилни телекомуникациски услуги и снабдување со опрема и системи за мобилни телефони, советодавни услуги во врска со сето горенаведено

кл. **41** - образование и обука во банкарски, финансиски економски и инвестициони услуги; објавување текстови што се однесуваат на банкарски финансиски, економски и инвестициони работи; организирање конференции семинари, симпозиуми и состаноци за банкарски, финансиски, економски и инвестициони работи; и обезбедување информации, во врска со наведеното „on-line“ од компјутерска база на податоци или по пат на интернет

кл. **42** - обезбедување компјутерски совети што се однесуваат на софтвер и бази на податоци кои овозможуваат пристап на банкарските, инвестиционите и сродни услуги сродни услуги

кл. **45** - правни услуги во врска со банкарски, финансиски, економски и инвестициони работи



(210) **TM 2010/949** (220) 16/08/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Георгиев Иван**
ул. „Гоце Делчев” бр.12, Ново Село, Струмица,
МК

(540)

ВАРУПОТЕНТ ТАБЛЕТИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/950** (220) 16/08/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Георгиев Иван**
ул. „Гоце Делчев” бр.12, Ново Село, Струмица,
МК

(540)

ВАРУФЛУ РАСТВОР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/958** (220) 18/08/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Георгиев Иван**
ул. „Гоце Делчев” бр.12, Ново Село, Струмица,
МК

(540)

ВАРУХЕМОРОИДАЛ РАСТВОР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/962** (220) 19/08/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Reed Elsevier Properties Inc.**
1105 North Market Street Suite 501 Wilmington,
Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИК ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 - обезбедување „он лајн” вести и информации во врска со забавната индустрија; електронски публикации во врска со забавната индустрија; билтен кој се испраќа по електронска пошта во врска со забавната индустрија

(210) **TM 2010/987** (220) 30/08/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за трговија и услуги ЕЛИКСИР ДДД ДООЕЛ Скопје**
бул.Партизански одреди бр.27А-19, 1000 Скопје, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, бела

(531) 26.01.04;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) **TM 2010/1001** (220) 02/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **BOLIARKA VT AD**
ул.Христо Ботев 90, Велико Трново 5000, BG

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

BOLIARKA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2010/1005** (220) 03/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за софтверски инженеринг ГО ФОР ТАРГЕТ ДООЕЛ Скопје**
Бул., Кочо Рацин” бр.14-6/6, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(540)



(591) маринско сина, црвена и сива

(531) 26.15.07;27.07.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **42** - проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1038** (220) 15/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Сити Малл Нокс Дооел**
бул.Кочо Рацин бб, ТЦ Веро Локал 17, МК

(540)



(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2010/1041** (220) 16/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - препарати за уништување на бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди

кл. **22** - мрежи обложени со пестициди заради заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња, мрежи обложени со пестициди заради заштита на паднати дрвја и обработено и необработено дрво

(210) **TM 2010/1044** (220) 17/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Производно трговско транспортно и услужно друштво ЛЕРОШПЕД - ЛЕПА ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар**

ул. Панче Попоски бр. 4, 1230 Гостивар, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, окер и бела

(531) 24.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - рекламирање, управување со работата, канцелариски работи

кл. **39** - транспортни услуги, посредување за шпедиција, шпедитерски услуги, транспортни стоки, испорачување стоки, складирање стоки, пакување стоки, изнајмување магацини, изнајмување контејнери за складирање

(210) **TM 2010/1045** (220) 17/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за изучување странски јазици, преводи и услуги КЈУ ЛЕНГВИЧ СКУЛ ДООЕЛ Скопје**

ул. Чедомир Миндеровиќ бр. 29, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) светло сина и темно сина

(531) 26.04.12;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** - образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/1046** (220) 17/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **E. & J. Gallo Winery**
600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје



(540)

WINEMAKER'S SEAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2010/1047** (220) 17/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **M & G BRANDS, LIMITED**
Ugland House, South Church Street, P.O. Box 309, George Town, GC

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MC WILLIAM'S HANWOOD ESTATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохони пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2010/1049** (220) 17/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Индустриска бр. 2, Маџари, МК

(740) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул. Новопроектирана бб, 1041 ИЛИНДЕН - Скопје

(540)

MULTIPROM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи: кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, саго, сурогати на кафе, брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печиво, сол, сенф, оцет, сосови /како мирудии/, мирудии, мраз

(210) **TM 2010/1050** (220) 17/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Emirates Telecommunications Corporation (ETISALAT),**
Etisalat Tower, P.O. Box 3838, Abu Dhabi, AE

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(531) 01.15.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникациски услуги; целуларни, мобилни, сателитски и телефонски комуникациски услуги; комуникација преку компјутерски терминали; комуникации преку влакнести оптички мрежи; податочни комуникациски услуги; дигитални комуникациски услуги; услуги на електронска размена на податоци; услуги на електронска пошта; електронски пренос на податоци, слики и документи; обезбедување пристап до он-лајн компјутерски услуги; интернет услуги; услуги на далечински пристап до податоци; услуги на мрежа со додатна вредност (VAN); обезбедување врски со безжична локална мрежа (LAN)

(210) **TM 2010/1051** (220) 17/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Emirates Telecommunications Corporation (ETISALAT),**

Etisalat Tower, P.O. Box 3838, Abu Dhabi, AE

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

ETISALAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникациски услуги; целуларни, мобилни, сателитски и телефонски комуникациски услуги; комуникација преку компјутерски терминали; комуникации преку влакнести оптички мрежи; податочни комуникациски услуги; дигитални комуникациски услуги; услуги на електронска размена на податоци; услуги на електронска пошта; електронски пренос на податоци, слики и документи; обезбедување пристап до он-лајн компјутерски услуги; интернет услуги; услуги на далечински пристап до податоци; услуги на мрежа со додатна вредност (VAN); обезбедување врски со безжична локална мрежа (LAN)

(210) **TM 2010/1052** (220) 17/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје
 ул. „Трета Македонска бригада“ бб, 1000
 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(531) 26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други
 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
 овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/1053** (220) 20/09/2010

(442) 28/02/2011

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ТДЗМ МОДА СПОРТ ДОО експорт-импорт
 Скопје

ул. Кеј 13-ти Ноември бр. б.б. ГТЦ/приземје -
 локал 311, 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива и бела

(531) 26.13.25;27.05.01;27.07.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** - облека, обувки, капи, бањарки, сандали
 за капење, влечки за капење, капи за капење,
 килоти за капење, костум за капење, гаќички
 за капење, облека за на плажа, обувки за на
 плажа, спортски обувки, скијачки чизми, облека,
 облека за гимнастика, облека од кожа, облека
 за велосипедисти, рибарски елеци, копачки,
 крампони за копачки, обувки за фудбал, обувки
 за гимнастика, дресови, хеланки

кл. **28** - предмети за гимнастика и спорт што не се
 опфатени со другите класи, опрема за стрелање
 со лак, торби специјално дизајнирани за скии и
 даски за сурфање, балони, топки за игри, тегови,
 ракавици за безбол, рекети за игри, ракавици за
 крикет, ремени за кревање тегови, велосипеди
 (статички велосипеди за вежбање), топчиња
 за билијард, билијардски стапови, билијардски
 маси, покажувачи за мамци (опрема за риболов),
 сензори за мамци (опрема за риболов), игри со
 табли, боб-санки, даски за пливање на стомак,
 апарати за боди билдинг, апарати за вежбање,

чизми со додадени лизгалки, уреди и механизми
 за куглање, лакови за стрелање, боксерски
 ракавици, табли за шах, палки за голф, стрели
 за пикадо, дискови за спортови, тегови за
 вежбање, штитници за лакти (спортска опрема),
 фитнес-апарати, ракавици за мечување, маски
 за мечување, оружје за мечување, опрема за
 риболов, топки за игри, рекети за игри, ракавици,
 торби за голф со или без тркала, пушки (харпун
 пушки) спортска опрема, пушки со боја (спортска
 опрема), опрема за гимнастика, стапови за
 хокеј, лизгалки за мраз, ролери со тркала во
 една редица, мрежи за спортови, пеинт бол,
 параглајдери, машини за физички вежби, топки
 за играње, вреќи за удирање, рекети, жица за
 рекети, штитници за колена, стапови за риболов,
 конец за риболов, ролери, даски за едрење,
 скејтборд, лизгалки, скии, санки, тобогани, даски
 за сурфање, апарати за исфрлање тениски топки,
 тениски мрежи, пераи, маси за пинг-понг

кл. **35** - рекламирање, канцелариски работи;
 трговија на големо и мало со: ранци, торби за
 кампери, торби за алпинисти, спортски торби.
 Трговија на големо и мало со: облека, обувки, капи,
 бањарки, сандали за капење, влечки за капење,
 капи за капење, килоти за капење, костуми за
 капење, гаќички за капење, облека за на плажа,
 обувки за на плажа, спортски обувки, скијачки
 чизми, облека, облека за гимнастика, облека од
 кожа, облека за велосипедисти, рибарски елеци,
 копачки, крампони за копачки, обувки за фудбал,
 обувки за гимнастика, дресови, хеланки. Трговија
 на големо и мало со: предмети за гимнастика
 и спорт што не се опфатени со другите класи,
 опрема за стрелање со лак, торби специјално
 дизајнирани за скии и даски за сурфање, балони,
 топки за игри, тегови, ракавици за безбол, рекети
 за игри, ракавици за крикет, ремени за кревање
 тегови, велосипеди (статички велосипеди за
 вежбање), топчиња за билијард, билијардски
 стапови, билијардски маси, покажувачи за
 мамци (опрема за риболов), сензори за мамци
 (опрема за риболов), игри со табли, боб-санки,
 даски за пливање на стомак, апарати за боди
 билдинг, апарати за вежбање, чизми со додадени
 лизгалки, уреди и механизми за куглање, лакови
 за стрелање, боксерски ракавици, табли за шах,
 палки за голф, стрели за пикадо, дискови за
 спортови, тегови за вежбање, штитници за лакти
 (спортска опрема), фитнес-апарати, ракавици
 за мечување, маски за мечување, оружје за
 мечување, опрема за риболов, топки за игри,
 рекети за игри, ракавици, торби за голф со или
 без тркала, пушки (харпун пушки) спортска
 опрема, пушки со боја (спортска опрема), опрема
 за гимнастика, стапови за хокеј, лизгалки за
 мраз, ролери со тркала во една редица, мрежи
 за спортови, пеинт бол, параглајдери, машини
 за физички вежби, топки за играње, вреќи за
 удирање, рекети, жица за рекети, штитници за
 колена, стапови за риболов, конец за риболов,
 ролери, даски за едрење, скејтборд, лизгалки,
 скии, санки, тобогани, даски за сурфање, апарати
 за исфрлање тениски топки, тениски мрежи,
 пераи, маси за пинг-понг



(210) **TM 2010/1054** (220) 20/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA**
Carrera 45 No.34-01, Barranquilla, CO

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

AVIANCA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспорт, пакување и складирање на производи, аранжмани за патување, имено воздушен транспорт на патници и карго, земен транспорт на патници и карго, услуги за складирање

(210) **TM 2010/1056** (220) 20/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS (CHINA) LIMITED**
UNI NOS.1310-11, LEVEL 13, TOWER II, GRAND CENTURY PLACE, 193 PRINCE EDWARD RD WEST, KLN, HK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 02.01.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за перење; препарати за чистење; козметички препарати за капење; сапуни за дезинфекција; креми за кожа; производи за заштита на кожата (полирање); сапуни за миене; производи за нега на устата, не се за медицинска употреба; етерични масла; средства за нега на заби; тоалетни производи; шампони; лосиони за коса; средства за белење (перење); политура за мебел и подови; препарати за перење

кл. **5** - лосиони за фармацевтска употреба; медицински бањи; производи за нега на устата за медицинска употреба; средства за дезинфекција за хемиски тоалети; производи за стерилизација; производи за освежување на воздухот; хигиенски шамивчиња; ткаенини натопени во фармацевтски лосиони; асептичен памук; фармацевтски производи; диететски супстанции што се користат во медицината

(210) **TM 2010/1057** (220) 20/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS (CHINA) LIMITED**
UNI NOS.1310-11, LEVEL 13, TOWER II, GRAND CENTURY PLACE, 193 PRINCE EDWARD RD WEST, KLN, HK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за перење; препарати за чистење; козметички препарати за капење; сапуни за дезинфекција; креми за кожа; производи за заштита на кожата (полирање); сапуни за миене; производи за нега на устата, не се за медицинска употреба; етерични масла; средства за нега на заби; тоалетни производи; шампони; лосиони за коса; средства за белење (перење); политура за мебел и подови; препарати за перење

(210) **TM 2010/1062** (220) 21/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **TEVA Pharmaceuticals Europe B.V.**
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, NL

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, сива и бела

(531) 26.13.01;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати за лечење на болести на дишни патишта

(210) **TM 2010/1063** (220) 21/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Chongqing Senci Import and Export Trading Co., Ltd.**
NO. 200, Northern Tongxin Road, Tong Jiaxi Town, Beibei District, Chongqing, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - дизел мотори освен за сувоземни возила; бензински мотори освен за копнени возила; алтернатори; динамо машини; генератори на електрична енергија; земјоделски машини; косачки за трева [машини]; пумпи [машини]; апарати за перење; чистење (машини и апарати за) [електрични]; машини за перење под висок притисок; пригушувачи на автомобилски мотори; мотокултиватори; дренажни машини; центрифигални пумпи

(210) **TM 2010/1066** (220) 22/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **OK MARKET - ОПАЛ ДООЕЛ**
Студена вода бб, п.фах 51, 1200 Тетово, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) сина, портокалова и бела

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со опал стакло, стакло, порцелан, инокс и производите од овие материјали

(210) **TM 2010/1068** (220) 22/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за издавачка дејност, трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ**
ул. Дебарца бр. 3, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела и розова

(531) 02.09.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски

прибор (освен мебел), материјали за пакување што не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известувања, книги, нацрти

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање дејности, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, односи со јавност, претплата на весници, промоција

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности, информации за образовни и забавни настани, услуги врзани за исполнување на слободното време, објавување книги, приредби (одржување на приредби), разонода, разонода (упатство за разонода), разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, конференции (организирање и водење конференции), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, изнајмување видео ленти, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, фотографски услуги, on-line електронско издавање на книги и периодични списанија, компјутерско персонално издавателство, електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации

(210) **TM 2010/1070** (220) 23/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **SHISEIDO COMPANY LIMITED**
7-5-5 Ginza, Chuo-ku Tokyo 104-8010, JP

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(531) 05.05.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 - чешли и сунѓери; четки (освен четки за



боење); козметичи садови; стаклени садови, порцелан и грнчарија

(210) **TM 2010/1081** (220) 24/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за услуги и трговија ПУТНИК рент а кар ДООЕЛ Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 50, локал 2, Скопје - Центар, МК

(540)



(591) бела, сина и црвена

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - изнајмување автомобили

(210) **TM 2010/1082** (220) 24/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива и бела

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, суров или преработен; производи од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (snus); замени за тутун (не за медицински употреби); артикли за пушачи, вклучително хартија за цигари и туби, филтри за цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и пепелници, лули, џебни направи за виткање цигари, запалки; кибрити

(210) **TM 2010/1083** (220) 27/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за угостителски услуги ПЕЛИСТЕР СКОПЈЕ ДОО Скопје
плоштад Македонија бб, МК

(540)

ГРАДСКА КАФЕАНА ПЕЛИСТЕР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2010/1084** (220) 27/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) „UNI-PHARMA KLEON TSETIS
PHARMACEUTICAL LABORATORIES
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A.” trading
as „UNI-PHARMA S.A.”
14th km, Nat. Road 1 GR-145 64 Kifissia, GR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

АПОТЕЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2010/1086** (220) 27/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) Даница Мандалова and Петар Мандалов
ул. 3 бр. 180, Визбегово, Скопје, МК and ул. 3
бр. 180, Визбегово, Скопје, МК

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)



(591) црвена, бела, сина, темно сина и портокалова

(531) 25.01.19;26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супатанции што се користат во медицината; фластери

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња, билки и природно цвеќе

кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/1087** (220) 27/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Даница Мандалова and Петар Мандалов**
ул. 3 бр. 180, Визбегово, Скопје, МК and ул. 3
бр. 180, Визбегово, Скопје, МК

(740) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

АРТЕРИКО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитрни препарати за медицински цели;
диететски супатанции што се користат во
медицината; фластери

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, семиња, билки и
природно цвеќе

кл. **32** - пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци

(210) **ТМ 2010/1089** (220) 28/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за производство, трговија, транспорт,**
градежништво, угостителство и услуги
ТЕМПОМАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-
импорт Гостивар
ул. Индустриска бб, 1230 Гостивар, МК

(740) **АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, зелена и сина

(531) 26.15.25;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** - опрема за бањи, опрема за бањи (опрема
за бањи со топол воздух), инсталации за бањи,
инсталации за бањи (инсталации за сауни),
водоводни инсталации за бањи, кади за бањи,
опрема (опрема за бањи), славини за чешми,
чешми со ладна и топла вода, водоводни цевки
за санитарни инсталации, мијалници [делови од
санитарни инсталации, мијалници [делови од

санитарни инсталации

кл. **35** - огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба
на големо и мало и увоз-извоз со: опрема за
бањи, опрема за бањи (опрема за бањи со топол
воздух), инсталации за бањи, инсталации за бањи
(инсталации за сауни), водоводни инсталации за
бањи, кади за бањи, опрема (опрема за бањи),
славини за чешми, чешми со ладна и топла
вода, водоводни цевки за санитарни инсталации,
мијалници (делови од санитарни инсталации)

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и
складирање стока

(210) **ТМ 2010/1090** (220) 29/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **СЕИНГ КОМПАНИ**
ул. Кленоец 67/1, Скопје, МК

(540)



(591) сина, жолта и бела

(531) 26.13.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **44** - медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето

(210) **ТМ 2010/1091** (220) 29/09/2010
(442) 28/02/2011

(731) **ФИТОФАРМ**
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. „Ленинова” бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

OSTEPOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(210) **ТМ 2010/1095** (220) 01/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЕЛ - МА ДООЕЛ Штип
ул. Партизанска бр. Ц-11, Штип, МК

(540)



(591) црна, бела и виолетова

(531) 26.01.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи

кл. **25** - облека, капи

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со облека, текстил и текстилни производи

(210) **ТМ 2010/1096** (220) 01/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) ТД НАТУРАЛ ФУД ДОО
ул. 4-ти Јули бр. 62, 1420 Градско, МК

(540)



(591) бела, сива, жолта, зелена и кафена

(531) 03.04.11;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, млеко, млечни производи

кл. **30** - производи од жито, мирудии

кл. **31** - земјоделски производи, шумарски производи, зрнести производи, животни (живи-кучиња), семиња, билки

(210) **ТМ 2010/1099** (220) 04/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) Златко Панков
ул. „Јане Сандански „64-2/10, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина, светло и темно зелена и бела

(531) 27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, малопродажба на играчки, малопродажба на рачно изработени предмети во креативните работилници

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности; игротеки, игротеки за организирање родендени и други забави, забавни катчиња за деца, креативни катчиња за деца, креативни работилници; предучилишни установи [воспитување или забава], услуги на предучилишни установи и забавишта, училишта; услуги на привремено сместување на деца, едукативни услуги кои ги пружаат предучилишни установи, забавишта и училиштата, едукативни услуги поврзани со развојот на детскиот интелектуален капацитет, едукативни услуги поврзани со развојот на детскиот ментален капацитет, едукативни услуги поврзани со развојот на детската креативност, обука за деца од предшколска возраст, едукативни услуги предвидени за деца, едукативни услуги предвидени за наставници на деца, едукативна програма за деца, обезбедување на едукативни услуги за деца преку групи за играње, обезбедување на услуги за забава за деца, авантуристички тренинг за деца, услуги за детски авантуристички игралишта, тренинг на немедицински персонал за грижа на деца, забава по пат на концерти, услуги за забава поврзани со квизови, услуги за забава поврзани со спорт, егзибициони услуги за забавни цели, информациона услуги поврзани со забава, ласер шоу услуги [забава], демонстрации во живо за забава, забава во живо, услуги за забава во живо, управување (менаџмент) со услуги за забава, услуги за музичка забава, услуги за забава со музичка група, организирање натпревари за забава, организирање музичка забава планирање веселби [забава], обезбедување соби за забава, изнајмување на игротеки, изнајмување на простори за забава, изнајмување игралишта и апарати за забава, услуги за клуб [дискотека], образовни услуги за клуб, услуги за забава во клуб, услуги за здравствен (фитнес) клуб, физички фитнес инструкции за возрасни и деца, едукативни услуги за физички вежби и фитнес инструкции за возрасни и деца, курсеви за подучување поврзани со физички вежби и пилатес, услуги за физичко

фитнес тренирање, обезбедување на едукативни услуги поврзани со физички вежби, тренинг услуги поврзани со фитнес, клупски рекреативни установи (обезбедување на -), клупски спортски установи (обезбедување на-), обезбедување установи за фитнес клуб, услуги за спортски клуб, обезбедување на услуги за забава во клуб, услуги за клуб[кабаре], услуги за навивачки клуб (забава), организација на навивачки клубови, обезбедување на спортски клупски установи, услуги за социјални клубови за забавни цели, услуги за спортски клубови

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување, организирање на обезбедување на чување на деца (сместување и храна), услуги за дневно чување на деца (сместување и храна), услуги на детски градинки и дневни престои (сместување и исхрана), кафетерии, пицерији, кафе барови, кафетерии за самопослужување, слаткари, услуги на клубови за подготовка и обезбедување храна и пијалаци

(210) **TM 2010/1100** (220) 04/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **LA POINTIQUE INT'L LTD.**
1030 Industry Drive, Tukwila, WA 98188, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 - хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски помагала, материјали за шиене; воздушни душеци и креветски перници со мемори пена за медицински цели; воздушни перници и перници со мемори пена за медицински цели; бастуни за медицински цели; компресивна трикотажа; ортопедски пернициња за пети, ортопедски влошки за табани, влошки за нозе, завои за нозе; перници за седишта за медицински цели; помагала за дигање на инвалиди; лифтови за инвалиди; ортопедски обувки; топли и ладни терапевтски облоги кои хемиски се активираат; аеросолни распрскувачи за медицинска употреба, лакови за поддржување чизми или чевли, завои за анатомски зглобови; кебиња за медицински цели; протези за екстремитети и зглобови за медицинска употреба; протези, чувари, заштитници и поддржувачи за

медицинска употреба за глуждови, раце, грб, гради, лакти, лице, стапала, дланки, глава, колена, нозе, потколеници, рамења, бедра, половина и зглобови; компресивни завои; еластични завои; влошки за греење за медицински цели; медицински пакети со мраз; чувари за уста за медицинска употреба; неопренски и еластични поддржувачи за медицинска употреба за глуждови, грб, лакти, стапала, тетиви, колена, бедра, потколеници, половина и зглобови, не-медикаментозни облоги; ортопедски појаси; ортопедски протези, ортопедски гонови; ортопедски завои за поддршка; ортопедски потпирачи, ортопедски влошки за поддршка за медицинска употреба, влошки за глуждови, раце, грб, гради, лакти, дланки, глава, колена, потколеници, рамења, бедра, половина и зглобови

кл. 28 спортска опрема, имено, еластични и неопренски поддржувачи за глуждови, листот на ногата, лакти, тетиви, колена, потколеници, бедра, половина и зглобови; атлетски заштитници, имено, штитници за глуждови, раце, стапала, колена и лакти, нозе, потколеници, бедра, половина и зглобови; атлетски ленти

(210) **TM 2010/1101** (220) 04/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **OPPO MEDICAL INC.**
1030 Industry Drive, Tukwila, WA 98188, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(531) 02.01.16;24.17.04;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 - хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски помагала, материјали за шиене; воздушни душеци и креветски перници со мемори пена за медицински цели; воздушни перници и перници со мемори пена за медицински цели; бастуни за медицински цели; компресивна трикотажа; ортопедски пернициња за пети, ортопедски влошки за табани, влошки за нозе, завои за нозе; перници за седишта за медицински цели; помагала за дигање на инвалиди; лифтови за инвалиди; ортопедски обувки; топли и ладни терапевтски облоги кои хемиски се активираат; аеросолни распрскувачи за медицинска употреба, лакови за поддржување

чизми или чевли, завои за анатомски зглобови; кебиња за медицински цели; протези за екстремитети и зглобови за медицинска употреба; протези, чувари, заштитници и поддржувачи за медицинска употреба за глуждови, раце, грб, гради, лакти, лице, стапала, дланки, глава, колена, нозе, потколеници, рамења, бедра, половина и зглобови; компресивни завои; еластични завои; влошки за греење за медицински цели; медицински пакети со мраз; чувари за уста за медицинска употреба; неопренски и еластични поддржувачи за медицинска употреба за глуждови, грб, лакти, стапала, тетиви, колена, бедра, потколеници, половина и зглобови, не-медикаментозни облоги; ортопедски појаси; ортопедски протези, ортопедски ѓонови; ортопедски завои за поддршка; ортопедски потпирачи, ортопедски влошки за поддршка за медицинска употреба, влошки за глуждови, раце, грб, гради, лакти, дланки, глава, колена, потколеници, рамења, бедра, половина и зглобови

кл. 28 - спортска опрема, имено, еластични и неопренски поддржувачи за глуждови, листот на ногата, лакти, тетиви, колена, потколеници, бедра, половина и зглобови; атлетски заштитници, имено, штитници за глуждови, раце, стапала, колена и лакти, нозе, потколеници, бедра, половина и зглобови; атлетски ленти

(210) ТМ 2010/1121 (220) 08/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло зелена, црвена и сина

(531) 02.05.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млечен производ (изварка)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало увоз-извоз со млечен производ (изварка)

(210) ТМ 2010/1122 (220) 08/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло сина, жолта и зелена

(531) 02.05.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млечен производ (кравји кашкавал)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало увоз-извоз со млечен производ (кравји кашкавал)

(210) ТМ 2010/1123 (220) 08/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, сина, жолтаа, црвена и зелена

(531) 02.05.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млечен производ (јогурт со потекло од битолскиот регион)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ (јогурт со потекло од битолскиот регион)

(210) **ТМ 2010/1124** (220) 08/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло зелена, жолта и сина

(531) 02.05.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - млечен производ (овчи кашкавал со потекло од Кајмачкалан)


кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ (овчи кашкавал со потекло од Кајмачкалан)

(210) **ТМ 2010/1125** (220) 08/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, жолта, црвена и зелена

(531) 02.05.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - млечен производ (ајдамер)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ (ајдамер)

(210) **ТМ 2010/1126** (220) 08/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, жолта, црвена и зелена

(531) 02.05.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - млечен производ (мешан кашкавал со потекло од битолскиот регион)

кл. **35** - огласување, водење на работењем управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ, (мешан кашкавал со потекло од битолскиот регион)

(210) **ТМ 2010/1127** (220) 08/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина, жолта и зелена

(531) 02.05.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - млечен производ (кравјо кисело млеко со потекло од битолскиот регион)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ, (кравјо кисело млеко со потекло од битолскиот регион)



(210) **TM 2010/1128** (220) 08/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, жолта, кафена и зелена

(531) 02.05.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - млечен производ (кравјо сирење)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ (кравјо кисело млеко)

(210) **TM 2010/1131** (220) 08/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **The North Face Apparel Corp. 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

THE NORTH FACE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични

материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, имено он-лајн продавници за продажба и препродажба

(210) **TM 2010/1132** (220) 08/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **The North Face Apparel Corp. 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.15.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. **25** - облека, обувки и капи

(210) **TM 2010/1135** (220) 08/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **The North Face Apparel Corp. 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.15.25;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. **25** - облека, обувки и капи

(210) **TM 2010/1136** (220) 08/10/2010

(442) 28/02/2011

(731) **The North Face Apparel Corp.**
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

NEVER STOP EXPLORING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, имено он-лајн продавници за продажба и препродажба

(210) **TM 2010/1137**

(220) 08/10/2010

(442) 28/02/2011

(731) **The North Face Apparel Corp.**
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 07.11.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, имено он-лајн продавници за продажба и препродажба

(210) **TM 2010/1138**

(220) 08/10/2010

(442) 28/02/2011

(731) **The North Face Apparel Corp.**
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 07.11.05;26.04.22



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. **25** - облека, обувки и капи


кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, имено он-лајн продавници за продажба и препродажба

(210) **ТМ 2010/1139** (220) 12/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) „ГЛОРИ - ГБ” Дооел Скопје
ул.„Грамос” бр.7а, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, црна и розова

(531) 26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, инспекциски огледала за работа, инструменти со зголемувачи, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за микроскопски стакленца, кутии за очила, лаборатории (специјален лабораториски мебел), мерни инструментни, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, окулари, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење (апарати за прецизно мерење), прибор за мерење, рамки за очила, рамови за очила, синцирчиња за очила, стакла за очила, флуоресцентни екрани /заштитници/

кл. **35** - водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламни агенции, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/, увоз - извоз, увоз и дистрибуција на очила за сонце и оптички рамки, трговски дејности, уредување излози

(210) **ТМ 2010/1140** (220) 12/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. „Васил Аџиларски” бб, 8 кат, 1000 Скопје,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Student Info

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос

на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-

центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2010/1141** (220) 12/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box
506807, Dubai, AE

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, портокалова и сина

(531) 26.11.06;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметика, вклучително козметички препарати за слабеење, лосиони за заштита од сонце; креми за козметичка употреба; етерични масла, шампони и лосиони за коса

кл. 5 - фармацевтски препарати и диететски супстанции за медицинска употреба

кл. 30 мед и чај формулации

(210) **TM 2010/1144** (220) 13/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Друштво за трговија, производство и услуги**
РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски
ул.Круме Волнароски бр.10, 7 500 Прилеп, МК

(740) **АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) црна, бела, кафена, црвена и жолта

(531) 05.07.01;25.01.19



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со кафе

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2010/1145**

(220) 13/10/2010

(442) 28/02/2011

(731) **SMC Corporation****4-14-1 Sotokanada, Chiyoda-ku, Tokyo, JP**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.01.16;26.11.13;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - метални вентили [не се делови од уреди] имено рамни пропустливи вентили за флуиди (азот, воздух, инертни гасови), вентили со дијафрагма за флуиди (азот, воздух, инертни гасови), воздушни вентили, релејни вентили, мулти-контролни вентили, вентили кои се користат при временско доцнење (успорување), прстенести вентили, рачни вентили, мулти-функционални вентили, вентили за ослободување на притисок, вентили за разладување, парни вентили, аголни вентили, вакуумски вентили, отворени вентили, отворени пропустливи вентили дренажни вентили и вентили со отвори; метални цилиндри за компресиран воздух, гас и течност [продадени празни], метални млазници; прилагодници и водови од метал за компресирана пневматска и хидраулична опрема; резервоари за воздух од метал; метални плочки со имиња; метални фитинзи; 3-вентилни водови од метал за цевководи; дренажни вентили, коишто се продаваат како единици за опрема за подготовка на воздухот

кл. 11 - разладувачки, безтоплински и мембрански сушачи на воздух, разменувачи на топлина [не се делови од уреди] имено, комори за догорување ладени со воздух, комори за догорување ладени со вода; гореспомненатите производи за комерцијална и/или индустриска употреба; маслен ладилник разладуван со вода како делови и продаден како единица за хидраулична опрема; вреќести филтри

кл. 17 - неметални цевки; најлонски цевки; полиуретански цевки; антистатички цевки [неметални], полеиолефински цевки; неметални прилагодувачи за цевки; флуороресин прилагодувачи коишто претставуваат неметални цевки

(210) **TM 2010/1146**

(220) 13/10/2010

(442) 28/02/2011

(731) **SMC Corporation****4-14-1 Sotokanada, Chiyoda-ku, Tokyo, JP**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.01.16;26.11.13;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - воздушни вентили (машински делови), механички вентили, прстенести вентили (машински делови), рачни вентили (машински делови), мулти-функционални вентили (машински делови), придушувачи, апарати за издувување (машински делови), системи за сериска трансмисија (машински делови), не електрични спојувачи (машински делови) кои се продаваат во комбинација со пневматска и хидраулична опрема; цилиндри со компресиран воздух коишто претставуваат уреди за пневматска контрола; безосовински цилиндри (машински делови), воздушни алати за фаќање, контролери на брзината (механички) за машини, механизми и мотори, вентили за ослободување на остатоци од притисок (делови на машини), вентили за проверка (машински делови), издувни вентили (машински делови), сигурносен вентил за контрола на брзината (машински делови), вентили за заштеда на воздух (машински делови), шок абсорбери (машински делови), пловни зглобови (машински делови), ротациони стартери; филтри за воздух, сепаратори на влага, лубриканти, регулатори за филтри (машински делови), вакуумски регулатори (машински делови), прецизни регулатори (машински делови), електро пневматски и хидраулични регулатори (машински делови), електронски вакуумски регулатори (машински делови), регулатори засилувачи (машински делови), електро пневматски и хидраулични пропорционални контролни вентили (машински делови), сепаратори за влага кај маслото, водни сепаратори, вакуумски единици, вакуумски исфрлувачи, вентили исфрлувачи (машински делови), дренажни сепаратори коишто се продаваат во комбинација со вакуумска опрема, инсталации за контрола на проток (механички), опрема за контрола на притисок; прочистувачи за издувни гасови, филтри за прочистување на гас коишто се продаваат во комбинација со пневматска опрема за чисти соби, работни пумпи (машински делови), пневматски стартери, хидраулични цилиндри, хидраулични филтри, делови на филтри (машински делови), филтри во вид на мембрана (делови на машини), филтри за алкалесценција на водата за прочистување на растворувачи коишто се продаваат во комбинација

со пневматска и хидраулична опрема, регулатори за филтри, електро пневматски позиционери (машински делови), пневматскопневматско позиционери, позиционери за вентил (машински делови), позиционери за цилиндар (машински делови), дуални позиционери (машински делови), електро-пневматски позиционери (машински делови), вентили на заклучување коишто се продаваат како единица за пневматска опрема за инструменти, флуоросмолни работни пумпи (машински делови), стартери за употреба кај метални вентили - прекинувачи, сепаратори на влага кај маслото, водни сепаратори, филтри за отстранување на непријатен мирис (машински делови); механички вентили, мултифункционални регулатори (делови од механизми и машини), хидраулични механички и пневматски контролери вклучително и повеќеканални контролери

(210) **TM 2010/1147** (220) 13/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **SMC Corporation**
4-14-1 Sotokanada, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.01.16;26.11.13;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - соленоидни вентили (електромагнетни вентили) вклучително и соленоидни прекинувачи (електромагнетни прекинувачи) за колектори на вода, масло, воздух, висок притисок, гас, вакуум, пара и прав; релејни вентили (електрични); работни вентили за контрола на флуид (електричен), ладилни вентили (електрични), вентили за електро-пневматска пропорционална контрола (електрични), регулатори вклучително и регулатори со повратна проточна функција (електрични), регулатори за филтер (електрични), регулатори за сепарација на пара (електрични), микро регулатори за сепарација на пара (електрични), минијатурни регулатори (електрични), мултифункционален регулатор, прецизни регулатори со директен погон (електрични), вакуумски регулатори (електрични), електро-пневматски регулатори (електрични), електронски вакуумски регулатори (електрични), регулатори засилувачи (електрични), мерни инструменти за притисок за чисти соби, мерни инструменти за притисок за чисти регулатори, мерни инструменти за притисок со прекинувач, сензори вклучително високо прецизни дигитални пресостати, дигитални пресостати со заштита од прав, сензори за притисок, сензори за воздушен притисок, диференцијален сензор за притисок, дигитален пресостати вклучително воздушно контролирани електронски пресостати, компактни

пресостати, прекинувачи со потврда за електрична адсорпција, пневматски пресостатит, пресостати за општа употреба, вакуумски прекинувачи со тип на електрична дијафрагма, прекинувачи на електричен проток за воздух, проточни прекинувачи за вода, електрични стартери, електрични инсталации и контролни апаратури вклучувајќи температура, проток, контролери за притисок на воздух, масло, вода, гас и пара; електрични контролери за температура, хемиски термо контролери, автоматски прекинувачи кои се продаваат во комбинација со стартери; се што е вклучено во Класата 9; гореспоментите стоки за комерцијална и/или индустриска употреба

(210) **TM 2010/1148** (220) 13/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

DRAMINA

(591) бела и црвена

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфемски производи; козметички производи; тоалетни производи

кл. **5** - лекови за хумана медицина, диететски производи; фармацевтски производи; медицински производи

кл. **35** - огласување и рекламирање

(210) **TM 2010/1149** (220) 13/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена светло и темно жолта, светло и темно сина, светло и темно зелена

(531) 18.01.09;18.03.09;18.05.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфемски производи; козметички производи; тоалетни производи

кл. **5** - лекови за хумана медицина, диететски производи; фармацевтски производи; медицински производи

кл. **35** - огласување и рекламирање



(210) **TM 2010/1150** (220) 13/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, светло и темно сина, светло и темно зелена

(531) 18.01.09;18.03.09;18.05.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфемски производи; козметички производи; тоалетни производи

кл. **5** - лекови за хумана медицина, диететски производи; фармацевтски производи; медицински производи

кл. **35** - огласување и рекламирање

(210) **TM 2010/1151** (220) 13/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно сина, светло и темно портокалова, светло и темно зелена

(531) 18.01.09;18.03.09;18.05.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфемски производи; козметички производи; тоалетни производи

кл. **5** - лекови за хумана медицина, диететски производи; фармацевтски производи; медицински производи

кл. **35** - огласување и рекламирање

(210) **TM 2010/1152** (220) 13/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна и розева

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфемски производи; козметички производи; тоалетни производи

кл. **5** - лекови за хумана медицина, диететски производи; фармацевтски производи; медицински производи

кл. **35** - огласување и рекламирање

(210) **TM 2010/1153** (220) 13/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло и темно розова, сина и виолетова

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфемски производи; козметички производи; тоалетни производи

кл. **5** - лекови за хумана медицина, диететски производи; фармацевтски производи; медицински производи

кл. **35** - огласување и рекламирање

(210) **TM 2010/1157** (220) 14/10/2010
(442) 28/02/2011

(300) 10/3 735 092 03/05/2010 FR

(731) **EDENRED and EDENRED**
166-180 Boulevard Gabriel Per, 92240 Malakoff, FR and 166-180 Boulevard Gabriel Peri, 92240 Malakoff, FR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

EDENRED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - магнетски кодирани, оптички или со интегрирано коло картички (смарт картички), со или без контакт (радиофреквенциски, инфра-

црвени или други), за еднократна употреба или со полнење, употреблив при-пејд или пост-пејд, кој може да содржи едно или повеќе електронски портфолија, важи за сите видови апликации и особено физичка контрола на пристап, контрола на пристапот до компјутерските системи, контрола на лојалните картички, софтвер за обработка комерцијален налог (купување); софтвер за обработка на податоци, софтвер за креирање база на податоци, управување, ажурирање и употреба, софтвер за обезбедување пристап до услуги на електронски пораки, софтвер за обезбедување пристап до компјутер или мрежа за пренос на податоци, особено светска комуникациска мрежа (како на пример интернет) или мрежа за приватен или ограничен пристап (на пример, интранет); компјутерски сервери, компјутерски, телематски и телефонски приклучоци, особено за светски комуникациски мрежи (како на пример интернет) или мрежи за приватен или ограничен пристап (како на пример интранет); компјутерски периферни уреди, вклучително компјутерски екрани, модеми; конектори за комуникациски мрежи, особено компјутер на телефон; апарати за пренесување и примање комуникации, интерактивни компјутерски уреди, компјутерски мрежи, особено локални компјутерски мрежи, имено опрема за обработка на податоци, компјутерски софтвер (снимен); електронски изданија што може да се префрлаат (downloadable)

кл. 16 - печатени материјали, вклучително магацини, весници, проспекти, прирачници (водич), брошури, токени, картички, карти, купони, канцелариски материјал и канцелариски реквизити (освен мебел)

кл. 35 - менаџмент (сметководство, администрација), анализа, обработка на дематеријализирана и сигурна трговска информација која се однесува на областите од хотелиерството, ресторани (храна), трговија, бизнис и финанси; администрација на комерцијални нарачки (купување); управување со бизнисот, трговска администрација; услуги на трговската администрација за придобивање стоки или услуги со помош на електронски картички, купони, ваучери или токени; совети, консултации, информации, експертиза во организирање и управување со бизнисот, услуги за бизнис информации во врска со ширење и користење на при-пејд картички, гифт картички и други ваучери за плаќање; управување со сметките на клиентот вклучително информации поврзани со при-пејд картички, гифт картички и други ваучери за плаќање; административни совети за организација за шеми на штедење внатре во компанијата; студии и истражувања на пазарот; бизнис истражувања; економски предвидувања; собирање (особено компилација) и систематизација на податоци во централни датотеки, особено во компјутерска база на податоци; книговодство и проследување на фактури; пишување и влез на административна и комерцијална кореспонденција, подготвување и проверка на извештајот на сметките, изготвување

на даночни, сметководствени декларации и документи од претпријатието; сметководствени анализи, особено анализи на производствени и трговски трошоци; статистички информации и истражувања, рекламирање, вклучувајќи рекламирање во електронските и компјутерските медиуми, дистрибуција на примероци и проспекти вклучително преку електронски и компјутерски комуникациски мрежи; изнајмување на рекламен простор, вклучително и електронски и компјутерски медиуми; организација на градењето на дејствија за комерцијална лојалноста на клиентите; услуги за унапредување на продажбата; изнајмување и дистрибуција на рекламен материјал (памфлети, проспекти, мостри и печатени материјали) [рекламирање преку директна пошта], реклами и ажурирање на рекламен материјал, вклучувајќи и преку електронски и компјутерски комуникациски мрежи; односи со јавност; организација на изложби и саеми за комерцијални или рекламни цели, вклучително и преку електронски и компјутерски медиуми; селекција и регрутација на кадри за други, вклучително и преку електронски и компјутерски комуникациски мрежи; бизнис проценки; аранжман на комерцијални контакти (совети и потрага по партнери во бизнис сферата; административна и комерцијална организација на односи) помеѓу професионалните купувачи и продавачи на нова и половна опрема или помеѓу клиентите и давателот на услуги; совети, анализи и експертиза во проценка на административните средства потребни за управување со трговски налози (купување), обезбедување на храна, прехранбени производи и домашни услуги; регрутирање и менаџирање на агенција и привремено вработените; студии, истражување и консултации кои се однесуваат на проценка и подобрување на работните услови на вработените (ревизија на бизнис организација)

кл. 36 издавање, компензација, надоместот на ваучери, билети, купони, картички, при-пејд или дебитна-кредитни картички или некој друг начин на плаќање особено преку компјутерска мрежа, овозможувајќи организација на плаќање за набавката на храна и прехранбени производи и кој било друг производ или услуга; услуги на кредитна картичка и лојална картичка; управување со финансиските предности кои се однесуваат на употребата на лојалната картичка, услуги на лојалната картичка (освен за пропагандни цели) дозволувајќи им на овие предности да бидат капитализирани; осигурителни, финансиски и монетарни прашања, совети, консултации, информации и експертиза во финансиската сфера, факторинг, управување со готовински тек (за другите), наплата на долгови, електронски трансфер на средства, финансиски услуги за придобивање стоки или услуги преку електронски картички, купони, ваучери или токени; управување со куќа апартман и со недвижности; изнајмувањето станови и недвижности; заеднички фондови и капитални инвестиции; управување со заеднички фондови, уредување и управување со портфолија на финансиски камати, финансиски операции што се однесуваат на поставување и



управување шеми штеди-додека-заработуваш (save-as-you-earn); совети за поставувањето и управувањето со шемите за штедење внатре во компанијата

кл. 43 - хотелски, ресторантски услуги (храна); угостителство (храна и пијалоци) и услуги за домашно готвење; услуги за резервација во хотел и пансион, информациски услуги во хотели и ресторантски простори (храна); градинки, дневни градинки, детски јасли

(210) **TM 2010/1158** (220) 14/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Трговско Радиодифузно Друштво ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје**
Качанички пат бб, Визбегово, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сива и портокалова

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи и канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2010/1159** (220) 14/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Трговско Радиодифузно Друштво ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје**
Качанички пат бб, Визбегово, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

ALFA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи и канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2010/1184** (220) 22/10/2010
(442) 28/02/2011

(731) **BERLIN-CHEMIE AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

OLBER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи, диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба

(210) **TM 2010/1250** (220) 15/11/2010
(442) 28/02/2011

(731) **Дрита Комерц ДООЕЛ**
с.Палчиште, Тетово, МК

(540)

LOTI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија и етерични масла

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, спуни, парфимерија, етерични масла

**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ**

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 1	TM 2010/0041		TM 2010/0094
			TM 2010/0125
кл. 3	TM 2008/0528		TM 2010/0473
	TM 2009/0077		TM 2010/0777
	TM 2009/0422		TM 2010/0945
	TM 2009/1046		TM 2010/0949
	TM 2009/1114		TM 2010/0950
	TM 2009/1124		TM 2010/0958
	TM 2009/1125		TM 2010/1041
	TM 2009/1126		TM 2010/1056
	TM 2010/0734		TM 2010/1062
	TM 2010/0735		TM 2010/1084
	TM 2010/0736		TM 2010/1086
	TM 2010/0739		TM 2010/1087
	TM 2010/0945		TM 2010/1091
	TM 2010/1056		TM 2010/1141
	TM 2010/1057		TM 2010/1148
	TM 2010/1091		TM 2010/1149
	TM 2010/1141		TM 2010/1150
	TM 2010/1148		TM 2010/1151
	TM 2010/1149		TM 2010/1152
	TM 2010/1150		TM 2010/1153
	TM 2010/1151		TM 2010/1184
	TM 2010/1152		
	TM 2010/1153	кл. 6	TM 2010/1145
кл. 5	TM 2005/1024	кл. 7	TM 2008/1743
	TM 2009/0077		TM 2010/1063
	TM 2009/0551		TM 2010/1146
	TM 2009/0565		
	TM 2009/0844	кл. 9	TM 2008/1956
	TM 2009/1034		TM 2009/0124
	TM 2009/1046		TM 2009/1133
	TM 2009/1124		TM 2010/0829
	TM 2009/1125		TM 2010/0852
	TM 2009/1126		TM 2010/0948
	TM 2009/1268		TM 2010/1139
	TM 2009/1291		TM 2010/1147
	TM 2009/1293		TM 2010/1157
	TM 2009/1294		
	TM 2009/1295	кл. 10	TM 2009/0077
	TM 2009/1296		TM 2009/1046
	TM 2009/1297		TM 2010/1100
	TM 2009/1298		TM 2010/1101
	TM 2009/1299		
	TM 2010/0043	кл. 11	TM 2009/1215



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2010/1089		TM 2009/0720
	TM 2010/1145		TM 2009/1046
кл. 12	TM 2009/0698		TM 2010/0754
			TM 2010/0770
кл. 14	TM 2009/0077		TM 2010/1095
	TM 2009/1046		
	TM 2009/1166	кл. 25	TM 2009/0017
			TM 2009/0018
кл. 16	TM 2009/0077		TM 2009/0077
	TM 2009/0084		TM 2009/0084
	TM 2009/1046		TM 2009/0720
	TM 2010/0566		TM 2009/1046
	TM 2010/0948		TM 2010/0757
	TM 2010/1068		TM 2010/0758
	TM 2010/1157		TM 2010/0759
			TM 2010/0760
кл. 17	TM 2010/1145		TM 2010/0761
			TM 2010/0770
кл. 18	TM 2009/0017		TM 2010/1053
	TM 2009/0018		TM 2010/1095
	TM 2010/0757		TM 2010/1099
	TM 2010/0758		TM 2010/1131
	TM 2010/0759		TM 2010/1132
	TM 2010/0760		TM 2010/1135
	TM 2010/0761		TM 2010/1136
	TM 2010/1131		TM 2010/1137
	TM 2010/1132		TM 2010/1138
	TM 2010/1135	кл. 26	TM 2010/0770
	TM 2010/1136		
	TM 2010/1137	кл. 27	TM 2010/0770
	TM 2010/1138		
кл. 19	TM 2008/1140	кл. 28	TM 2009/0077
			TM 2009/1046
кл. 20	TM 2010/0770		TM 2010/1053
	TM 2010/1131		TM 2010/1099
	TM 2010/1132		TM 2010/1100
	TM 2010/1135		TM 2010/1101
	TM 2010/1136	кл. 29	TM 2010/0670
	TM 2010/1137		TM 2010/1096
	TM 2010/1138		TM 2010/1121
кл. 21	TM 2009/1114		TM 2010/1122
	TM 2010/1070		TM 2010/1123
			TM 2010/1124
кл. 22	TM 2010/1041		TM 2010/1125
	TM 2010/1131		TM 2010/1126
	TM 2010/1132		TM 2010/1127
	TM 2010/1135		TM 2010/1128
	TM 2010/1136		
	TM 2010/1137	кл.30	TM 2009/0511
	TM 2010/1138		TM 2009/0844
кл. 23	TM 2010/0770		TM 2010/0670
			TM 2010/0945
кл. 24	TM 2009/0077		TM 2010/1049
	TM 2009/0084		TM 2010/1096
			TM 2010/1141



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2010/1144		TM 2010/1122 TM 2010/1123 TM 2010/1124 TM 2010/1125 TM 2010/1126 TM 2010/1127 TM 2010/1128 TM 2010/1131 TM 2010/1136 TM 2010/1137 TM 2010/1138 TM 2010/1139 TM 2010/1140 TM 2010/1144 TM 2010/1148 TM 2010/1149 TM 2010/1150 TM 2010/1151 TM 2010/1152 TM 2010/1153 TM 2010/1157 TM 2010/1158 TM 2010/1159
кл. 31	TM 2010/0041 TM 2010/1086 TM 2010/1087 TM 2010/1096		
кл. 32	TM 2008/1155 TM 2009/0077 TM 2009/1046 TM 2010/0090 TM 2010/0091 TM 2010/0092 TM 2010/0668 TM 2010/0833 TM 2010/0834 TM 2010/0987 TM 2010/1001 TM 2010/1052 TM 2010/1086 TM 2010/1087		
кл. 33	TM 2010/1046 TM 2010/1047	кл. 36	TM 2009/0843 TM 2010/0254 TM 2010/0255 TM 2010/0948 TM 2010/1157
кл. 34	TM 2010/1082		
кл. 35	TM 2008/1140 TM 2008/1851 TM 2008/1855 TM 2008/1857 TM 2008/1951 TM 2009/0077 TM 2009/0422 TM 2009/0565 TM 2009/0720 TM 2009/0843 TM 2009/1027 TM 2009/1046 TM 2009/1113 TM 2009/1148 TM 2009/1166 TM 2009/1215 TM 2010/0029 TM 2010/0227 TM 2010/0456 TM 2010/0566 TM 2010/0770 TM 2010/0948 TM 2010/1044 TM 2010/1053 TM 2010/1066 TM 2010/1068 TM 2010/1089 TM 2010/1095 TM 2010/1099 TM 2010/1121	кл. 37	TM 2008/1140 TM 2010/0297
		кл. 38	TM 2007/0004 TM 2007/0005 TM 2007/0006 TM 2007/0007 TM 2007/0008 TM 2007/0015 TM 2007/0016 TM 2008/1857 TM 2008/1956 TM 2009/0124 TM 2009/1133 TM 2010/0589 TM 2010/0948 TM 2010/1050 TM 2010/1051 TM 2010/1140 TM 2010/1158 TM 2010/1159
		кл. 39	TM 2009/0106 TM 2009/0618 TM 2009/0843 TM 2010/0757 TM 2010/0758



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2010/0759		TM 2010/1090
	TM 2010/0760		
	TM 2010/0761		
	TM 2010/0829	кл. 45	TM 2008/1580
	TM 2010/1044		TM 2008/1851
	TM 2010/1054		TM 2009/0124
	TM 2010/1081		TM 2010/0948
	TM 2010/1089		
кл. 41	TM 2008/1573		
	TM 2008/1580		
	TM 2008/1855		
	TM 2008/1857		
	TM 2009/0096		
	TM 2009/0097		
	TM 2009/1166		
	TM 2010/0227		
	TM 2010/0456		
	TM 2010/0757		
	TM 2010/0758		
	TM 2010/0759		
	TM 2010/0760		
	TM 2010/0761		
	TM 2010/0829		
	TM 2010/0883		
	TM 2010/0948		
	TM 2010/1045		
	TM 2010/1068		
	TM 2010/1099		
	TM 2010/1158		
	TM 2010/1159		
кл. 42	TM 2008/1580		
	TM 2008/1951		
	TM 2008/1956		
	TM 2009/0084		
	TM 2009/0124		
	TM 2009/1133		
	TM 2010/0029		
	TM 2010/0566		
	TM 2010/0783		
	TM 2010/0948		
	TM 2010/0962		
	TM 2010/1005		
	TM 2010/1140		
кл. 43	TM 2010/0987		
	TM 2010/1001		
	TM 2010/1038		
	TM 2010/1083		
	TM 2010/1099		
	TM 2010/1144		
	TM 2010/1157		
кл. 44	TM 2009/0077		
	TM 2009/1046		
	TM 2010/0041		



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговска марка

(210) број на пријавата

(731) **AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO**

S.A. AVIANCA

(210) МК/Т/ 2010/1054

AstraZeneca UK Limited

МК/Т/ 2009/551

BASF Agro B.V. Arnhem(NL)

МК/Т/ 2010/125

BASF SE

МК/Т/ 2010/1041

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

МК/Т/ 2010/777

BERLIN-CHEMIE AG

МК/Т/ 2010/1184

Bianchi Caffè LTD

МК/Т/ 2010/670

BOLIARKA VT AD

МК/Т/ 2010/1001

Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation

МК/Т/ 2010/94

Chongqing Senci Import and Export Trading Co., Ltd.

МК/Т/ 2010/1063

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY

МК/Т/ 2009/1114

Colgate-Palmolive Company (A Delaware Corporation)

МК/Т/ 2010/734

МК/Т/ 2010/735

МК/Т/ 2010/736

Deutsche Telekom AG

МК/Т/ 2008/1956

МК/Т/ 2009/1133

E. & J. Gallo Winery

МК/Т/ 2010/1046

EDENRED and EDENRED

МК/Т/ 2010/1157

EFG Bank European Financial Group SA

МК/Т/ 2010/948

(731) **Emirates Telecommunications Corporation (ETISALAT),**

(210) МК/Т/ 2010/1050

МК/Т/ 2010/1051

HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD

МК/Т/ 2010/1141

Intervet International B.V.

МК/Т/ 2009/1034

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

МК/Т/ 2010/1148

МК/Т/ 2010/1149

МК/Т/ 2010/1150

МК/Т/ 2010/1151

МК/Т/ 2010/1152

МК/Т/ 2010/1153

МК/Т/ 2010/1100

Lipomed AG

МК/Т/ 2010/43

LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS (CHINA) LIMITED

МК/Т/ 2010/1056

МК/Т/ 2010/1057

M & G BRANDS, LIMITED

МК/Т/ 2010/1047

Naturpharma Bulgaria EOOD

МК/Т/ 2009/844

Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.,

МК/Т/ 2009/1268

OPPO MEDICAL INC.

МК/Т/ 2010/1101

PFIZER CONSUMER HEALTHCARE HEALTH AB

МК/Т/ 2005/1024

Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation

МК/Т/ 2010/1082

PLIVA HRVATSKA

d.o.o.

МК/Т/ 2010/473



(731) **Proizvodnja i trgovina PHARMAMED d.o.o.**
Travnik,
 (210) МК/Т/ 2010/945

Reed Elsevier Properties Inc.
 МК/Т/ 2010/962

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
 МК/Т/ 2009/1293
 МК/Т/ 2009/1294
 МК/Т/ 2009/1295
 МК/Т/ 2009/1296
 МК/Т/ 2009/1297
 МК/Т/ 2009/1298
 МК/Т/ 2009/1299

Sava Terzic
 МК/Т/ 2009/124

SHISEIDO COMPANY LIMITED
 МК/Т/ 2010/1070

SMC Corporation
 МК/Т/ 2010/1145
 МК/Т/ 2010/1146
 МК/Т/ 2010/1147

TEVA Pharmaceuticals Europe B.V.
 МК/Т/ 2010/1062

The North Face Apparel Corp.
 МК/Т/ 2010/1131
 МК/Т/ 2010/1132
 МК/Т/ 2010/1135
 МК/Т/ 2010/1136
 МК/Т/ 2010/1137
 МК/Т/ 2010/1138

The Procter & Gamble Company
 МК/Т/ 2008/528

THK Co., Ltd.
 МК/Т/ 2008/1743

UNDER ARMOUR, INC.
 МК/Т/ 2009/17
 МК/Т/ 2009/18

**UNI-PHARMA KLEON TSETIS
 PHARMACEUTICAL LABORATORIES
 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A. trading
 as „UNI-PHARMA S.A.**
 МК/Т/ 2010/1084

Various, Inc., a California corporation
 МК/Т/ 2008/1580

(731) **Агенција за комуникациски услуги ИДЕА
 Плус Комуникејшнс ДОО Скопје,**
 (210) МК/Т/ 2010/29

АНДРОСФАРМ доо
 МК/Т/ 2010/739

БАСМЕ КТ ДОО Скопје
 МК/Т/ 2010/227

БМССЕНСУС-Скопје
 МК/Т/ 2010/783

ГАЛАФАРМ дооел Скопје
 МК/Т/ 2009/1124
 МК/Т/ 2009/1125
 МК/Т/ 2009/1126

Георгиев Иван
 МК/Т/ 2010/949
 МК/Т/ 2010/950
 МК/Т/ 2010/958

ГЛОРИ - ГБ” Дооел Скопје
 МК/Т/ 2010/1139

Д.О.О. Барај-ДС
 МК/Т/ 2010/566

Даница Мандалова and Петар Мандалов
 МК/Т/ 2010/1086
 МК/Т/ 2010/1087

Дарко Гарванлиев
 МК/Т/ 2009/618

**Друштво за воздушна пловидба МАТ
 ЕРВЕЈС ДООЕЛ Скопје**
 МК/Т/ 2010/757
 МК/Т/ 2010/758
 МК/Т/ 2010/759
 МК/Т/ 2010/760
 МК/Т/ 2010/761

**Друштво за издавачка дејност, трговија и
 услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ**
 МК/Т/ 2010/1068

**Друштво за изучување странски јазици,
 преводи и услуги КЈУ ЛЕНГВИЧ СКУЛ
 ДООЕЛ Скопје**
 МК/Т/ 2010/1045

**Друштво за комуникациски услуги ВИП
 ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
 МК/Т/ 2010/1140



(731) Друштво за продукција и маркетинг ИМИКА
ДОО увоз-извоз Скопје
(210) МК/Т/ 2009/1113

Друштво за продукција Македонски
Национални Артисти
МК/Т/ 2010/456

Друштво за производство и трговија
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
МК/Т/ 2009/422

Друштво за производство, промет и услуги
ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз
Скопје
МК/Т/ 2010/1052

Друштво за производство, промет и услуги
ТРОПИКО - КОМПАНИ Исмаил & Реџеп ДОО
експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2010/754

Друштво за производство,
трговија и услуги ЕЛ - МА ДООЕЛ
Штип
МК/Т/ 2010/1095

Друштво за производство, трговија и
услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2010/1049

Друштво за производство, трговија и
услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ
МК/Т/ 2009/77
МК/Т/ 2009/1046

Друштво за производство, трговија и
услуги Плаза Тетово ДОО Тетово
МК/Т/ 2009/843

Друштво за производство, трговија и
услуги ТДЗМ МОДА СПОРТ ДОО експорт-
импорт Скопје
МК/Т/ 2010/1053

Друштво за производство, трговија,
транспорт, градежништво, угостителство
и услуги ТЕМПОМАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО експорт-импорт Гостивар
МК/Т/ 2010/1089

Друштво за промет и услуги АГРИМАТИКО
ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/41

(731) Друштво за софтверски инженеринг ГО
ФОР ТАРГЕТ ДООЕЛ Скопје
(210) МК/Т/ 2010/1005

Друштво за трговија и услуги ЕЛИКСИР
ДДД ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/987

Друштво за трговија и услуги ИНК ТОНЕР-
КО дооел експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2008/1951

Друштво за трговија, производство и
услуги ДАГЛАС КОМЕРЦ Игор и други ДОО
увоз-извоз
МК/Т/ 2009/565

Друштво за трговија, производство и
услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски
МК/Т/ 2010/1144

Друштво за туризам, трговија и услуги
ДЕЛФИНО ТРАВЕЛ Сашо ДООЕЛ увоз -
извоз, Скопје
МК/Т/ 2009/106

Друштво за угостителски услуги ПЕЛИСТЕР
СКОПЈЕ ДОО Скопје
МК/Т/ 2010/1083

Друштво за услуги и трговија ПУТНИК рент
а кар ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/1081

Друштво за услуги, производство и
трговија КАЗМА КОМЕРЦ Зоран и Марина
ДОО увоз-извоз Скопје Подружница ОРО
Скопје,
МК/Т/ 2009/1166

Друштво за филмска продукција
КОНТРАБАНДА ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2009/96
МК/Т/ 2009/97

Заштитно друштво за производство,
трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
МК/Т/ 2009/511

Златевски Љубиша
МК/Т/ 2010/668
МК/Т/ 2010/833
МК/Т/ 2010/834

Златко Панков
МК/Т/ 2010/1099



(731) **ЗОРЛУТЕКС** Текстил Тицарет ве Санаји
Аноним Ширкети
 (210) МК/Т/ 2010/770

Зрдужение на граѓани ЛОКОМОТИВА-
Центар за нови инцијативи во уметноста и
културата Скопје
 МК/Т/ 2008/1573

Индбус Индустирија ДОО Скопје
 МК/Т/ 2009/698

Индустирија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 МК/Т/ 2010/1121
 МК/Т/ 2010/1122
 МК/Т/ 2010/1123
 МК/Т/ 2010/1124
 МК/Т/ 2010/1125
 МК/Т/ 2010/1126
 МК/Т/ 2010/1127
 МК/Т/ 2010/1128

Јусуф Хаџиу
 МК/Т/ 2010/90
 МК/Т/ 2010/91
 МК/Т/ 2010/92

Комора на Република Македонија за
обезбедување на лица и имот Скопје
 МК/Т/ 2008/1851

ЛИНЕА д.о.о.е.л - Скопје
 МК/Т/ 2010/297

Малинковска Искра
 МК/Т/ 2009/1148

Менковски Ѓоко
 МК/Т/ 2008/1155

МОТОЦЕНТАР ДОО СКОПЈЕ
 МК/Т/ 2009/1027

Николовски Дарко
 МК/Т/ 2010/829

ОК МАРКЕТ - ОПАЛ ДООЕЛ
 МК/Т/ 2010/1066

Охридска банка АД Охрид
 МК/Т/ 2010/254
 МК/Т/ 2010/255

Производно трговско транспортно и
услужно друштво ЛЕРОШПЕД - ЛЕПА
ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар
 МК/Т/ 2010/1044

(731) **РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје**
 (210) МК/Т/ 2010/852

СЕИНГ КОМПАНИ
 МК/Т/ 2010/1090

Сити Малл Нокс Дооел
 МК/Т/ 2010/1038

СТАИЛ АРТ МЕНАЏМЕНТ ДОО
 МК/Т/ 2008/1140

СТЕФАНЕЛ СТИЛ Скопје
 МК/Т/ 2009/720

ТД НАТУРАЛ ФУД ДОО
 МК/Т/ 2010/1096

ТИНГ ИНОКС ДООЕЛ,
 МК/Т/ 2009/1215

Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско
друштво за мобилни комуникации-Скопје
 МК/Т/ 2007/4
 МК/Т/ 2007/5
 МК/Т/ 2007/6
 МК/Т/ 2007/7
 МК/Т/ 2007/8
 МК/Т/ 2007/15
 МК/Т/ 2007/16

ТОДОРЧЕ КОЦЕВ
 МК/Т/ 2008/1855

Трговско друштво во приватна сопственост
за интелектуални услуги АКАДЕМИК
ДООЕЛ
Скопје
 МК/Т/ 2009/84

Трговско Радиодифузно Друштво ТВ АЛФА
ДООЕЛ Скопје
 МК/Т/ 2010/1158
 МК/Т/ 2010/1159

ТРД „АБ Канал ДООЕЛ Скопје
 МК/Т/ 2010/589

ТРД РАДИО КАНАЛ 77
 МК/Т/ 2008/1857

Фармацевтска хемиска козметичка
индустирија АЛКАЛОИД АД Скопје
 МК/Т/ 2009/1291

ФИТОФАРМ
 МК/Т/ 2010/1091

Центар за културна деконтаминација -
Битола
 МК/Т/ 2010/883



ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(111) **17681** (151) 23/12/2010
 (210) ТМ 2001/564 (220) 22/05/2001
 (181) 22/05/2011
 (450) 28/02/2011

(732) „НИКО - КОМЕРЦ” Скопје
 ул. III Македонска бригада бр. 31-2/7,
 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 13 - огнено оружје, муниција и проектили, експлозивни, средства за огномет

кл. 16 - хартија, картони и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјали, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување што не се опфатени во другите класи, карти за играње, печатарски букви, клишиња

(111) **17705** (151) 05/01/2011
 (210) ТМ 2002/227 (220) 28/03/2002
 (181) 28/03/2012
 (450) 28/02/2011

(732) **CATERPILLAR INC.**
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629-9620, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ENERGYST RENTAL SOLUTIONS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - изнајмување на дистрибуција на енергија

кл. 40 - изнајмување на електрични генератори, опрема за греење и ладење, воздушни компресори и непрекинливи енергетски системи

кл. 42 - планирање, имплементирање и управување со опрема која генерира електрична енергија во итни случаи, како и за дополнување или поддршка

(111) **17624** (151) 06/12/2010
 (210) ТМ 2003/307 (220) 07/05/2003
 (181) 07/05/2013
 (450) 28/02/2011

(732) Друштво за производство и трговија МИГРОС
 ТЕХНИКА Александар и Драган ДОО Скопје
 ул.3/3-13, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
 Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, црвена, бела, темно зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - супстанца за перење, препарати за чистење и полирање

(111) **17653** (151) 14/12/2010
 (210) ТМ 2004/177 (220) 04/03/2004
 (181) 04/03/2014
 (450) 28/02/2011

(732) **Allied Van Lines Inc.**
700 Oakmont Lane, Westmont, IL 60559, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ALLIED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспорт и испорака на стоки; организирање на транспортирање и достава на стоки; услуги за преселување; услуги за пакување, пакување во колети (дрвени рамки), пакување во амбалажа и складирање; обезбедено транспортирање и складирање стоки и вредности; транспортирање и складирање на стоки во разладени услови; услуги за магационирање и изнајмување на магацини; услуги поврзани со испорака на товар; услуги за царинење; степен на информации поврзани со транспортот на стоки; услуги за раководење со товар и материјално-техничка поддршка; дистрибутивни услуги

(111) **17659** (151) 15/12/2010
 (210) ТМ 2004/178 (220) 04/03/2004
 (181) 04/03/2014
 (450) 28/02/2011

(732) **Pickfords Limited**
345 Southbury Road, Enfield, Middlesex, EN1
1UP, UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

PICKFORDS

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **39** - транспорт и испорака на стоки; организирање на транспортирање и достава на стоки; услуги за преселување; услуги за пакување, пакување во колету (дрвени рамки), пакување во амбалажа и складирање; обезбедено транспортирање и складирање стоки и вредности; транспортирање и складирање на стоки во разладени услови; услуги за магационирање и изнајмување на магацини; услуги поврзани со испорака на товар; услуги за царинење; степен на информации поврзани со транспортот на стоки; услуги за раководење со товар и материјално-техничка поддршка; дистрибутивни услуги

(111) **17675** (151) 17/12/2010
 (210) ТМ 2004/272 (220) 06/04/2004
 (181) 06/04/2014
 (450) 28/02/2011

(732) **Друштво за производство, трговија и инженеринг ДИРОБАРИ ДОО Скопје**
ул.Првوماјска бб, Скопје, МК

(540)



(591) сина, жолта и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **2** - бои, средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото, материи за боене

(111) **17723** (151) 11/01/2011
 (210) ТМ 2004/644 (220) 09/09/2004
 (181) 09/09/2014
 (450) 28/02/2011

(732) **Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија**
Градски ѕид, блок 5, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, сива, окер и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **35** - агенции за трговски информации, дејности (консултации за водење на дејностите), демонстрација на производи, економски прогнози, изложби (организирање на изложбите) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пропагандни дејности, проучување на пазарот, рекламирање

кл. **41** - академии (обука), допишување (обучување по пат на допишување), игри за пари, организирање изложби во културни или воспитни цели, кампови за летување, клубови, конференции (организирање и водење на конференциите), конгреси, студио за снимање (услуги на студио за снимање), театарски претстави, филмови (производство на филмови), циркуси

кл. **42** - авторски права, видео ленти (снимање на видео лентите), граѓанска заштита, графичка уметност, индустриски дизајн, инженеринг, индустриско обликување, истражување и развој на нови производи, изработка на софтвери, клубови за средби, кампови, консултации, контрола на квалитет, лиценци за интелектуална сопственост, заверување на изворни уметнички дела, пансиони, патенти, печатарство, персонал (одбирање на персонал со психотехничка постапка), преведувачки услуги, професионална ориентација, репортерски услуги, сметачи (програмирање на сметачите), совети за интелектуална сопственост, стручни консултации, фотографија, фотографски репортажи, централна база на податоци

(111) **17609** (151) 30/11/2010
 (210) ТМ 2004/859 (220) 08/11/2004
 (181) 08/11/2014
 (450) 28/02/2011

(732) **Bombardier Recreational Products Inc.**
726 St. Joseph Street, Valcourt, Quebec J0E 2L0,
CA

(740) ИИДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул."ДамеГруев" 3/2-11, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алати; машински спојки и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), погонски машини што се наоѓаат надвор од палуба, погонски машини за генератори; машини за косење, машини за растргнување лисја со дување, машини за растргнување снег со дување и пила со запци поставена на бескраен синџир што се движи со мотор; составни делови за машини за растргнување на снег што се движат со електрична сила, вклучително и управувањето, компактни вратила, лопатки и полуцевкасти чистачи за сноубордери и скијачи; дигалки за возила, земјоделски направи освен оние кои се движат рачно, плугови за снег за тротоари и нивни составни делови;

кл. 12 - возила, апарати за движење по земја, воздух или вода, вклучително и возила за рекреација, возила за снег, возила за сите видови земјишта, пловни возила за лична употреба, чамци, млазни чамци, возила за картинг, мотоцикли, мопеди, моторни скутери и нивни составни делови; лесни воздушни возила и ултра лесни воздушни возила и нивни составни делови; апарати од сите видови возила за движење по земја, воздух или вода, комунални возила, вклучително и возила за транспорт на патници и стоки вон патишта; комунални возила со гасеници; за чистење снег, возила за одржување со гасеници за раскревање земја, моторизирани возила на три тркала; заштитници за возила и заштитници за приколки за опремени и полуопремени возила (возила за снег, возила за сите терени, пловни возила за лична употреба, млазни чамци, возила за картинг, велосипеди со мотор, мопеди, моторни скутери), приколки за возила (возила за снег, возила за сите терени, пловни возила за лична употреба, млазни чамци, возила за картинг, мотоцикли, мопеди, моторни скутери); останата опрема за возила (возила за снег, возила за сите терени, пловни возила за лична употреба, млазни чамци, возила за картинг, велосипеди со мотор, мопеди, моторни скутери), вклучително и дефлектори на камен, браници за кал, заштитници, предни и задни одбојници; потпирачи за грб; комбинации

на седишта и резервоари за гориво; заштитници од снег; куки за приколки; дигалки за возила; одбојници за чамци; текстилни покривки за чамци; лични поморски погонски возила со моторен пропелер што се користат за влечење пливачи, нуркачи и нуркачи за големи длабочини, мрежа за товар и јажиња за врзување; велосипеди; бебешки колички; седишта со тркала; уницикли, трицикли, кајаци, кану чамци на весла; педолини; гуми; покривачи/заштитници за гуми; вертикални табли за очитување воздушни струи; пропелери/елиси; подвижни покриви на возила; заштитни пластики кои се наоѓаат на долната страна од возилото за снег; заштитни потпирачи за раце; заштитници што ублажуваат удари; отвори за задни фарови; ветробрани; заштитници што можат да се закачат на рачки на возила за заштита на рацете од студ; заштитни покривачи за рачки на возила; навлаки на рачки на возилата; клинови за врзување; чамци на педали; моторизирани даски за сурфање; моторизирани „body“ даски; моторизирани кајаци; водени велосипеди; моторизирани чамци на педали; електрични скутери, електрични бродови; паравани за заштита од сонце кои се ставаат на ветробран на возила; прекривачи за заштита возила од сонце; навлаки за седишта; пловни возила за лична употреба, чамци, лесни и ултра лесни воздушни возила и нивни составни делови; комунални возила со гасеници, растргнувачи на снег и плугови за снег и нивни составни делови;

кл. 35 - услуги за огласување и рекламирање; водење на работи; деловно администрирање; канцеларијски работи; маркетинг, огласување, кооперативно огласување и продажба на возила; возила за рекреација (возила за снег, пловила за лична употреба, чамци, возила за сите терени, лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со мотор, моторни скутери) и апарати за движење по земја, воздух или вода и делови, дополнителна опрема за возила, навлаки за автомобили, делови за возила, опреми за возила, на погонски машини, опреми за погонски машини, делови за погонски машини; организирање и спроведување продажни случувања и изложби во врска со возила; возила за рекреација (возила за снег, пловила за лична употреба, чамци, возила за секакви терени, лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со мотор, моторни скутери) и мотори што се наоѓаат надвор од палуба, генератори, пили со запци поставени на бесконечен синџир кој се движи со мотор, машина за растргнување лисја со дување, машина за растргнување снег со дување) и апарати за движење по земја, воздух или вода; водење на работи за продажба на возила: возила за рекреација (возила за снег, пловила за лична употреба, чамци, возила за секакви терени, лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со мотор, моторни скутери) и мотори што се наоѓаат надвор од палуба, генератори, пили со запци поставени на бесконечен синџир што се движи со мотор, машини за растргнување лисја со дување, машини за растргнување снег со дување) и апарати за движење по земја, воздух или вода и нивни делови, прибор, останата опрема, навлаки и опрема обезбедување информации од областа

на трговијата преку глобални компјутерски мрежи во врска: со возила, возила за рекреација (возила за снег, пловила за лична употреба, чамци, возила за сите терени, лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со мотор, моторни скутери) и мотори што се наоѓаат надвор од палуба, генератори, пили со запци поставени на бесконечен синцир кој се движи со мотор, машини за растргнување лисја со дување, машини за растргнување снег со дување) и апарати за движење по земја, воздух или вода и нивни делови, прибори, останата опрема, навлаки и опрема; „On-line“ услуги на продавници на мало за возила: возила за рекреација (возила за снег, пловила за лична употреба, чамци, возила за сите терени, лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со мотор, моторни скутери) и мотори што се наоѓаат вон палуба, генератори, пили со запци поставени на бесконечен синцир што се движат со мотор, машини за растргнување лисја со дување, машини за растргнување снег со дување) и апарати за движење по земја, воздух или вода, и нивни делови, прибор, останата опрема, навлаки и опрема, услуги за обезбедување каталози што се порачуваат по пошта, а се однесуваат на возила и делови, прибор, навлаки и опрема

кл. 39 - дистрибуција, рентирање и лизинг на возила; возила за рекреација (возила за снег, пловила за лична употреба, чамци, возила за сите терени, лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со мотори, моторни скутери) и погонски мотори што се наоѓаат вон палуби, генератори, пили со запци поставени на бесконечен синцир што се движи со мотор, машини за растргнување лисја со дување, машини за растргнување снег со дување) и апарати за движење по земја, воздух или вода; услуги на превоз, услуги на амбалажирање и складиштење производи, организирање патувања; услуги на туристички агенции; услуги на туристички водичи

(111) **17687** (151) 24/12/2010
 (210) ТМ 2005/281 (220) 22/04/2005
 (181) 22/04/2015
 (450) 28/02/2011

(732) **Коцевски Владимир and Петровиќ Ранко**
ул.Руџер Бочковиќ бр.21/1-18, 1000 Скопје, МК
and ул.Гиго Михајловски бр.2/11, 1000 Скопје,
МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

НА ДЕФИЛЕ КАЈ МАРШАЛОТ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 25 - облека, чевли и капи
 кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни

преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 35 - огласување; водење на работи; управување со работи; канцелариски работи

(111) **17677** (151) 21/12/2010
 (210) ТМ 2005/343 (220) 18/05/2005
 (181) 18/05/2015
 (450) 28/02/2011

(732) **ROCA SANITARIO, S.A.**
Avenida Diagonal 513 08029 Barcelona,, ES

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
 И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје

(540)



(591) бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење /готвење/, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството /не се од

благородни метали или преслечени со нив;/ чешли и сунѓери; четки /освен сликарски четки;/ материјали за правење четки; производи што се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло /освен градежно стакло;/ стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија не се опфатени со другите класи

(111) **17680** (151) 23/12/2010
 (210) ТМ 2005/344 (220) 18/05/2005
 (181) 18/05/2015
 (450) 28/02/2011

(732) **ROCA SANITARIO, S.A.**
Avenida Diagonal 513 08029 Barcelona,, ES

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
 И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје



(540)

(591) бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење /готвење/, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. **21** - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството /не се од благородни метали или преслечени со нив/; четки и сунѓери; четки /освен сликарски четки/; материјали за правење четки; производи што се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло /освен градежно стакло/; стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија не се опфатени со другите класи

(111) **17691** (151) 24/12/2010

(210) ТМ 2005/391 (220) 26/05/2005

(181) 26/05/2015

(450) 28/02/2011

(732) **Грков Ванче**
ул. Народна Младина бр. 3, 1430 Кавадарци,,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

XBOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - глумче (информатика), единици со магнетна лента /информатика/, екрани за прожектирање, интер - комуникации (апарати за интер комуникации), информатички програми / снимени/, информации (апарати за обработка на информации), испитувач /скенер/информатика/, компакт дискови (аудио-видео), компакт оптички дискови, компакт плочи (аудио видео), конектори, магнетна лента (единици со магнетна лента)/информатика, меѓуфазни површини /информатика/, мемории за сметачи, менувачи за дискови /информатика/, микропроцесори, модеми, монитори /опрема/, обработка на податоци (апарати за обработка на податоци), печатачи за компјутер, податоци (подлоги за податоци) магнетни, прекинувачи со две положби

/информатика/, репродукција на звук (апарати за репродукција на звук), сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи)

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со: глумче (информатика), единици со магнетна лента/информатика/, екрани за прожектирање, интер - комуникации (апарати за интер комуникации), информатички програми /снимени/, информации (апарати за обработка на информации), испитувач /скенер/информатика/, компакт дискови (аудио-видео), компакт оптички дискови, компакт плочи (аудио/видео), конектори, магнетна лента (единици со магнетна лента)/информатика, меѓуфазни површини/информатика/, мемории за сметачи, менувачи за дискови /информатика/, микропроцесори, модеми, монитори /опрема/, обработка на податоци (апарати за обработка на податоци), печатачи за компјутер, податоци (подлоги за податоци) магнетни, прекинувачи со две положби /информатика/, репродукција на звук (апарати за репродукција на звук), сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи)

кл. **42** - инженеринг, инженерски нацрти, изнајмување софтвери, изработка (концепирање) на софтвери, консултации во врска со сметачи, оптички услуги, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци)

(111) **17686** (151) 24/12/2010

(210) ТМ 2005/392 (220) 26/05/2005

(181) 26/05/2015

(450) 28/02/2011

(732) **Грков Ванче**
ул. Народна Младина бр. 3, 1430 Кавадарци,,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

XBOX 360

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - глумче (информатика), единици со магнетна лента /информатика/, екрани за прожектирање, интер - комуникации (апарати за интер комуникации), информатички програми / снимени/, информации (апарати за обработка на информации), испитувач /скенер/информатика/, компакт дискови (аудио-видео), компакт оптички дискови, компакт плочи (аудио видео), конектори, магнетна лента (единици со магнетна лента)/информатика, меѓуфазни површини/информатика/, мемории за сметачи, менувачи за дискови /информатика/, микропроцесори,

модеми, монитори /опрема/, обработка на податоци (апарати за обработка на податоци), печатачи за компјутер, податоци (подлоги за податоци) магнетни, прекинувачи со две положби /информатика/, репродукција на звук (апарати за репродукција на звук), сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со: глумче (информатика), единици со магнетна лента/информатика/, екрани за прожектирање, интер-комуникации (апарати за интер комуникации), информатички програми /снимени/, информации (апарати за обработка на информации), испитувач /скенер/информатика/, компакт дискови (аудио-видео), компакт оптички дискови, компакт плочи (аудио/видео), конектори, магнетна лента (единици со магнетна лента)/информатика, меѓуфазни површинв/информатика/, мемории за сметачи, менувачи за дискови /информатика/, микропроцесори, модеми, монитори /опрема/, обработка на податоци (апарати за обработка на податоци), печатачи за компјутер, податоци (подлоги за податоци) магнетни, прекинувачи со две положби /информатика/, репродукција на звук (апарати за репродукција на звук), сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи)

кл. 42 - инженеринг, инженерски нацрти, изнајмување софтвери, изработка (концепирање) на софтвери, консултации во врска со сметачи, оптички услуги, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци)

(111) 17688 (151) 24/12/2010
(210) ТМ 2005/461 (220) 22/06/2005
(181) 22/06/2015
(450) 28/02/2011

(732) „БРИМА” - Ѓорѓи доо
бул.„Трета Македонска бригада” 66 1000
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива, црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - агенции за трговски информации, анализа на производната цена, вештачење на дејности /експертиза/, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), вработување, заводи за вработување, консултации за водење на дејностите, дејности (советување за организирање и водење на дејностите, демонстрација на документи, умножување документи, економски прогнози, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), истражувања за дејностите, изнајмување уреднички апарати, јавно мислење (испитување на јавното мислење), обработка на текстови, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), огласување, пребарувања за дејности, производни цени (анализа на производните цени), проучување на пазарот /маркетинг/, статистичко информирање

кл. 42 - фотографско известување, правни услуги, студии на технички проекти, истражување, генеолошко истражување, правно истражување, проектирање компјутерски софтвер, ажурирање компјутерски софтвер, изнајмување пристап на компјутерските бази на податоци, изнајмување компјутерски софтвер, истражување и развој (за други), обнова на компјутерски податоци, одржување на компјутрески софтвер, изнајмување пристап на компјутер заради обработка на податоците

(111) 17706 (151) 05/01/2011
(210) ТМ 2006/741 (220) 19/07/2006
(181) 19/07/2016
(450) 28/02/2011

(732) Друштво за производство и трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.„Беласица” б.б., 1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска” бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, златна и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе

кл. 43 - подготвување храна и пијалоци



(111) **17707** (151) 05/01/2011
 (210) ТМ 2006/742 (220) 19/07/2006
 (181) 19/07/2016
 (450) 28/02/2011

(732) Друштво за производство и трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
 ул."Беласица" б.б., 1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, златна и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе

кл. **43** - подготвување храна и пијалоци

(111) **17615** (151) 02/12/2010
 (210) ТМ 2007/889 (220) 13/09/2007
 (181) 13/09/2017
 (450) 28/02/2011

(732) Новинско издавачко друштво **ФОРУМ ПЛУС**
ДООЕЛ
 Бул. Илинден бр. 9 1000 Скопје, МК

(540)

ФОРУМ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **17676** (151) 20/12/2010
 (210) ТМ 2007/894 (220) 18/09/2007
 (181) 18/09/2017
 (450) 28/02/2011

(732) **ЗОРАН СТЕРЈОСКИ and ГОКО СТЕРЈОСКИ**
 ул. Серска бр. 18 1000 Скопје, МК and ул.
 Серска бр. 18 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
 Скопје

(540)



(591) сина, црна, бела, црвена, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** - телекомуникации

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **17623** (151) 06/12/2010
 (210) ТМ 2007/1143 (220) 26/11/2007
 (181) 26/11/2017
 (450) 28/02/2011

(732) Руен Интернешнал Технолоџис експорт -
 импорт ДООЕЛ
 ул. 29 Ноември бр. 32 Кочани, МК

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** - машини и машински алати, мотори и погонски машини, машински спојници и трансмисински елементи, земјоделски направи, инкубатори за јајца

кл. **12** - возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. **40** - обработка на материјали

(111) **17616** (151) 21/12/2010
 (210) ТМ 2008/86 (220) 25/01/2008
 (181) 25/01/2018
 (450) 28/02/2011

(732) Агенција за комуникациски услуги **ИДЕА Плус**
 Комуникејшнс ДОО Скопје
 3-та Македонска бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

 (111) **17617** (151) 21/12/2010

(210) ТМ 2008/160 (220) 18/02/2008

(181) 18/02/2018

(450) 28/02/2011

 (732) **БЛИМЕД ДОО**

ул. Васил Горгов бр. 32/85 1000 Скопје, МК

(540)



(591) плава, сина, сива, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - браварски производи и мали метални производи за пумпи за вода и вискозни маси

кл. **7** - пумпи за транспорт на вода и вискозни флуиди

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со пумпи за вода и вискозни флуиди

 (111) **17646** (151) 13/12/2010

(210) ТМ 2008/161 (220) 18/02/2008

(181) 18/02/2018

(450) 28/02/2011

 (732) **VKR Holding A/S**
Breeltevej 18 2970 Horsholm, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

DAKSTRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - обични метали и нивни легури; градежни материјали од метал; преносливи згради од метал; материјали од метал за железнички пруги; небелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, ситни производи од метал; цевки и цевни профили од метал; сефови; производи

од обичен метал кои не спаѓаат во други класи; руда; градежни материјали, делови од згради со едноставна монтажа, врати и прозори вклучително и кровни прозори и светларници, стаклени кровови, прозори на коси кровови, кровни тераси (мансарди), материјали за кровопокривачки работи, кровни елементи, лимени опшивни рамки, прозорски рамки и профили, монтажни балкони, балконски огради, уреди за прицврстување, заклучување и отворање и затворање, механизми и делови за прозори и врати, градежна железарија, вентилациони и отвори (со вентили) за дим (различни од делови за машини), материјали за обложување на прозори, вклучително и рамки и профили, Венецијанер ролетни, ролетни со валци, капацы, капацы со жалузини, уреди за управување со ролетни, ролетни со валци, капацы и капацы со жалузини, уреди за управување со ролетни, ролетни со валци, капацы и капацы со жалузини и за отворање и затворање на прозори, кутии за ролетни со валци и настрешници, делови и прибор (кои не спаѓаат во други класи) за сите горенаведени производи, при што сите горенаведени производи се од метал или се изработени со употреба на метал

кл. **9** - електрични уреди за контрола и управување со Капацы, ролетни и завеси

кл. **19** - градежни материјали (не се од метал); неметални крути цевки за згради; асфалт, црна смола и битумен; неметални преносливи згради; споменици, кои не се од метал; градежни материјали, вклучително и делови од згради со едноставна монтажа; прозори, вклучително и кровни прозори и светларници; прозори од синтетички материјал; прозорски рамки и профили, вклучително и рамки и профили за прозори кои се од синтетички материјали; врати; прозори на коси кровови; кровни тераси (мансандри), монтажни балкони; балконски огради; вентилациони и отвори (со вентили) за дим за градежништво; лимени опшивни рамки; материјали за обложување на прозори, вклучително и рамки и профили; стакло, вклучително и изолационо стакло и прозорско стакло; табли и сидни облоги од дрво, од материјали налик на дрво или од синтетички материјали; стаклени кровови; материјали и елементи за кровопокривачки работи; компоненти за фасада; фасадни облоги; капацы; ролетни со валјак; ребрасти ролетни за врата, пластични штитници за прозори, делови и прибор (кои не спаѓаат во други класи) за сите горенаведени производи; при што горенаведените производи не се целосно или не се претежно од метал

кл. **20** - внатрешни ролетни; венецијанер ролетни; ролетни за попладневен одмор; ролетни за замрачување

кл. **22** - настрешници

кл. **24** - завеси, завеси со валјак, завеси за замрачување (сите наведени производи се штофени), мрежести завеси, комарници



(111) **17600** (151) 21/12/2010
 (210) ТМ 2008/260 (220) 13/03/2008
 (181) 13/03/2018
 (450) 28/02/2011
 (732) **Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ, Експорт-Импорт, Скопје**
Камник бб , 1000 Скопје, МК
 (540)

КАМНИК

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **13** - огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви, средства за огномет
 кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад
 кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци,
 пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци
 кл. **33** - вино
 кл. **35** - услуги и продажба на вино и големо со вино и алкохолни пијалаци
 кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **17613** (151) 21/12/2010
 (210) ТМ 2008/460 (220) 29/04/2008
 (181) 29/04/2018
 (450) 28/02/2011
 (732) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S. Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, Istanbul, TR**
 (740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

KANDIZOL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; фармацевтски производи

(111) **17618** (151) 21/12/2010
 (210) ТМ 2008/943 (220) 30/07/2008
 (181) 30/07/2018
 (450) 28/02/2011
 (732) **Синпекс доо**
ул.Краварски пат бб, Битола, МК
 (540)



(591) зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **7** - машини и машински алати, мотори и погонски машини

(111) **17634** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2008/1007 (220) 07/08/2008
 (181) 07/08/2018
 (450) 28/02/2011
 (732) **Друштво за производство, промет и услуги ПИРОТЕХНИКА МИРНОВЕЦ ДООЕЛ**
бул.Јане Сандански бр.7/3, 1000 Скопје, МК
 (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)

PIROTEHNIKA MIRNOVEC D.O.O.E.L

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **13** - експлозиви, средства за огномет, пиротехнички производи, огномет (прибор за огномет)
 кл. **28** - петарди (прскачки бомбони)
 кл. **39** - превоз, пакување и складирање на производи, амбалажа на производи, испорака /дистрибуција/ на производи, испорака /дистрибуција/ на стоки, испорака на производи нарачани по пошта

(111) **17647** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2008/1017 (220) 08/08/2008
 (181) 08/08/2018
 (450) 28/02/2011

(732) **Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE**
 (740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

INSTANT MESSAGING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава ; апарати и инструменти за спроведување, прекин, трансформација, акумулација, регулирање или контрола на електрицитет; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетски носачи на податоци , автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со монета или жетон; сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени и неснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани); електронски сочувани податоци (можат да се данлодираат); електронски публикации (можат да се данлодираат)

кл. **16** - печатарски производи; фотографии; канцелариски реквизити (освен мебел); метеријали за настава и обука (освен апарати)

кл. **35** - огласување; водење работи; деловно управување; собирање, систематизација, обработка и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на малопродажба (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи), во врска со производи од класите 9 и 16

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. **37** - градежно конструирање; услуги на инсталирање (инсталациони услуги); поправка и одржување на компјутери и телекомуникациска опрема

кл. **38** - телекомуникациски услуги, услуги на информациона агенции; услуги на изнајмување опрема за телекомуникации; услуги на информирање во областа на телекомуникациите

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со наведените услуги; услуги на индустриска анализа и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; услуги на поддршка на софтвер; услуги на техничко советување; услуги на чување електронски бази на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема за обработка на податоци и компјутери; услуги на дизајнирање веб- страници за други

кл. **45** - лиценцирање права од индустриска сопственост

 (111) **17620** (151) 21/12/2010

(210) ТМ 2008/1041 (220) 12/08/2008

(181) 12/08/2018

(450) 28/02/2011

 (732) **ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА ТРГОВИЈА Т.П. ТРАЕСКИ ПАСКО СЛОБОДАН ИРЕНА - ОХРИД УЛ."СВ. Климент Охридски , бр.10, 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **20** - мебел, огледала рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите материјали, или од пластика

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - трговски дејности, уредување излози, увоз-извоз, огласување, водење на работење; управување со работи, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /тракти, проспекти, печатени примероци/

 (111) **17614** (151) 21/12/2010

(210) ТМ 2008/1261 (220) 15/09/2008

(181) 15/09/2018

(450) 28/02/2011

 (732) **Друштво за услуги и трговија ИКТ КРЕАТИВ ДООЕЛ Скопје**
бул. Партизански одреди бр. 68/6-6, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на



звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи;

канцелариски работи, маркетинг и истражување на пазарот

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се

однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 17611	(151) 23/12/2010
(210) ТМ 2008/1272	(220) 16/09/2008
	(181) 16/09/2018
	(450) 28/02/2011

(732) **Перица Ивановски**
бул. Октомвриска револуција бр. 8 лок. 6-11,
МК

(540)



(591) црвена, сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **44** - салони (фризерски и козметички салони)

(111) 17674	(151) 29/12/2010
(210) ТМ 2008/1337	(220) 24/09/2008
	(181) 24/09/2018
	(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за услуги, производство и трговија**
БЕТСИТИ БАЛКАН д.о.о Скопје
бул. Партизански Одреди А-3/1 1000 Скопје, МК

(540)



(591) светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** - игри на среќа

(111) 17649	(151) 29/12/2010
(210) ТМ 2008/1439	(220) 26/09/2008
	(181) 26/09/2018
	(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за промет и услуги ПЕПЕР ТРЕЈД**
ДОО Скопје
ул. Ленинова 29/3-6, Скопје, МК

(540)



(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) 17819	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2008/1443	(220) 01/10/2008
	(181) 01/10/2018
	(450) 28/02/2011

(732) **АБ-Ауто доел**
ул. Наум Охридски бр.2 - Скопје, МК

(540)



(591) сина, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со
автомобили, делови за автомобили

(111) 17682	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2008/1606	(220) 22/10/2008
	(181) 22/10/2018
	(450) 28/02/2011

(732) **Винарска Визба „Имако Вино“ Доел**
ул.„Ген. Михајло Апостолски“ бр.34/5, 2000
Штип, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

СВЕТОТ НА ВИНОТО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци, вино

кл. **35** - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
увоз-извоз

(111) **17621** (151) 06/12/2010
 (210) ТМ 2008/1660 (220) 03/11/2008
 (181) 03/11/2018
 (450) 28/02/2011

(732) **JOHNSON & JOHNSON**
One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick,
New Jersey, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

REACTINE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати, имено
 антихистамини и деконгестантни препарати

(111) **17622** (151) 06/12/2010
 (210) ТМ 2008/1673 (220) 05/11/2008
 (181) 05/11/2018
 (450) 28/02/2011

(732) **Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ**
Скопје, Подружница 1-ЧАСОВНИЧАР ВОЧ
Кеј, ул.13 Ноември, ГТЦ, кат1, сек.36, лок 577,
опш. Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
 Иво Рибар Лола бр.32, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, зелена, сива и бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и
 производите изработени од нив или преслечени
 со нив, што не се опфатени со другите класи,
 накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
 и хронометриски инструменти

кл. **35** - огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи

(111) **17625** (151) 07/12/2010
 (210) ТМ 2008/1680 (220) 05/11/2008
 (181) 05/11/2018
 (450) 28/02/2011

(732) **Друштво за превоз и услуги ЛОТУС ТРАНСПОРТ**
ДОО
ул.16-та Македонска бригада бр.18, МК

(540)



(591) бела, црна и сина

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. **39** - транспортни услуги

(111) **17612** (151) 16/12/2010
 (210) ТМ 2008/1732 (220) 20/11/2008
 (181) 20/11/2018
 (450) 28/02/2011

(732) **Соколовиќ П. Зоран and Ташо Ташулов**
ул. Блаже Јанушев 6, 1440 Неготино, МК and
ул. ЈНА -4, 1440 Неготино, МК

(740) Соколовиќ П. Зоран
 ул. „Блаже Јанушев“-6, 1440 Неготино

(540)



(591) златна, темно црвена и светлоцрвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - вино

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо
 со вино

(111) **17817** (151) 14/01/2011
 (210) ТМ 2008/1738 (220) 20/11/2008
 (181) 20/11/2018
 (450) 28/02/2011

(732) **Deckers Outdoor Corporation**
495-A S. Fairview Ave., Goleta, California 93117,
US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје



(540)

UGG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и капи

(111) 17619

(151) 21/12/2010

(210) ТМ 2008/1742

(220) 20/11/2008

(181) 20/11/2018


(450) 28/02/2011

(732) **SCORPIUS****55, rue Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris, FR**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи, диететски материи и хранливи додатоци за медицински цели

(111) 17816

(151) 14/01/2011

(210) ТМ 2008/1800

(220) 01/12/2008

(181) 01/12/2018

(450) 28/02/2011

(732) **BVS INTERNATIONAL N.V.****Pietermaai 123, Curacao, AN**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

POWER RANGERS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување,

вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) 17815

(151) 14/01/2011

(210) ТМ 2008/1862

(220) 05/12/2008

(181) 05/12/2018

(450) 28/02/2011

(732) **ТД „НИМЕКС“ ДОО-Скопје****ул. Керамидница б.б. Скопје, МК**

(540)



(591) сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со скутери, делови за скутери, клими, блиндирани врати

(111) 17652

(151) 29/12/2010

(210) ТМ 2008/1901

(220) 17/12/2008

(181) 17/12/2018

(450) 28/02/2011

(732) **ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША****ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, МК**

(540)



(591) црна, жолта, сребрена, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **17776** (151) 12/01/2011

(210) ТМ 2008/1910 (220) 22/12/2008

(181) 22/12/2018

(450) 28/02/2011

(732) **Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој бул. Трета Македонска Бригада бб, (Македонија Табак блок Ц), 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) жолто-портокалова, зелена, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи

кл. **45** - правни услуги, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **17777** (151) 12/01/2011

(210) ТМ 2008/1911 (220) 22/12/2008

(181) 22/12/2018

(450) 28/02/2011

(732) **Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој бул. Трета Македонска Бригада бб, (Македонија Табак блок Ц), 1000 Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи

кл. **45** - правни услуги, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **17778** (151) 12/01/2011

(210) ТМ 2008/1912 (220) 22/12/2008

(181) 22/12/2018

(450) 28/02/2011

(732) **Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој бул. Трета Македонска Бригада бб, (Македонски Табак блок Ц), 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) жолто-портокалова, зелена, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи

кл. **45** - правни услуги, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **17626** (151) 07/12/2010

(210) ТМ 2008/1944 (220) 25/12/2008

(181) 25/12/2018

(450) 28/02/2011

(732) **АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО СКОПЈЕ ул. 29 Ноември бр.66 Скопје, МК**



(540)



(591) жолта, црвена, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовна услуга - издавање списание

(111) 17627	(151) 07/12/2010
(210) ТМ 2009/7	(220) 09/01/2009
	(181) 09/01/2019
	(450) 28/02/2011

(732) Миле Гошевски
бул. Партизански одреди 99-1/2 1000 Скопје, МК(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметички производи

кл. 5 - фармацевтски производи

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со козметички и фармацевтски производи

(111) 17818	(151) 14/01/2011
(210) ТМ 2009/111	(220) 17/02/2009
	(181) 17/02/2019
	(450) 28/02/2011

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

LATANOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - лекови за хумана медицина

(111) 17628	(151) 09/12/2010
(210) ТМ 2009/122	(220) 19/02/2009
	(181) 19/02/2019
	(450) 28/02/2011

(732) Друштво за информатичка технологија
СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
ул.11ти Октомври бр.33А, Центар 1, 1000 Скопје, МК(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - информатички програми, мемории за сметачи, менувачи на дискови (информатика), монитори (програми за сметачи), обработка на податоци, печатачи за компјутери, процесори (централни единици за обработка), сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развоја на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 17704	(151) 04/01/2011
(210) ТМ 2009/126	(220) 19/02/2009
	(181) 19/02/2019
	(450) 28/02/2011

(732) SmithKline Beecham p.l.c.
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

COMBODART

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

- (111) **17703** (151) 27/12/2010
 (210) ТМ 2009/139 (220) 23/02/2009
 (181) 23/02/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД**
 ул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, МК

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
 Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000
 Скопје

(540)



(591) жолта, црвена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци

- (111) **17630** (151) 09/12/2010
 (210) ТМ 2009/142 (220) 23/02/2009
 (181) 23/02/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **SYSMEX CORPORATION**
 1-5-1, Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe,
 Hyogo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
 И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски реагенси и хемиски препарати кои што не се користат за медицински или ветеринарни цели; хемиски производи за употреба во фармацевтски производи; дијагностички хемикалии; дијагностички реагенси и дијагностички препарати коишто не се употребуваат за медицински или ветеринарни цели; реагенси и препарати за тестирање; реагенси за хематолошки анализи; реагенси за анализа на ретикулоцити; реагенси за анализа на крвната коагулација; реагенси за уриноанализа; реагенси за имуноанализа;

реагенси за клиничко хемиско тестирање; реагенси за окултен тест за крварење; реагенси за генски (генетски) тест; разредувачи; раствори или реагенси за разградување; раствори и/или реагенси за хемолитичко разградување; бои за индустриска употреба; раствори за обложување за индустриска употреба; референтни контролни материјали (хемиски реагенси) за индустриска употреба; хемиски референтни материјали (хемиски реагенси) за индустриска употреба; стандардни раствори за контрола на квалитетот и материјали (хемиски реагенси) за контрола на квалитетот за индустриска употреба за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали (хемиски реагенси) за хематолошка контрола за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали (хемиски реагенси) за хематолошка контрола за индустриска употреба; стандарден серум; контролен серум; биохемиски стандарден серум; биохемиски контролен серум; детергенти за индустриска употреба; раствори за чистење за индустриска употреба; препарати за чистење за индустриска употреба; и раствори за прочистување за индустриска употреба, се што е опфатено во класата 1

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; дијагностички реагенси и дијагностички препарати за медицински и ветеринарни цели; хемиски реагенси и хемиски препарати за медицински и ветеринарни цели; хемиски реагенси и хемиски препарати за фармацевтски цели; реагенси и препарати за тестирање; реагенси за хематолошка анализа; реагенси за крвна анализа; реагенси за анализа на белите крвни клетки; реагенси за анализа на незрели клетки; реагенси за анализа на хемоглобин; реагенси за анализа на ретикулоцити; реагенси за анализа на еритроцити; реагенси за анализа на црвени клетки со нуклеус; реагенси за анализа на крвната коагулација; реагенси за уриноанализа; реагенси за уринарна седиментација; реагенси за имуноанализа; реагенси за бактериска анализа; реагенси за клиничко хемиско тестирање; реагенси за окултен тест за крварење; реагенси за генски (генетски) тест; реагенси за протеински тест; реагенси за тест за предвидување на повторно појавување на канцер; реагенси за тест за предвидување на чувствителност на антиканцерогени лекови; разредувачи; разредувачи за медицинска и клиничка дијагностичка употреба; разредувачи за хемолитичка анализа; разредувачи за анализа на ретикулоцити; разредувачи за уриноанализа; разредувачи за имуноанализа; разградливи раствори и/или реагенси; разградливи раствори и/или реагенси за хематолошка анализа; разградливи раствори и/или реагенси за анализа на ретикулоцити; разградливи раствори и/или реагенси за уриноанализа; разградливи раствори и/или реагенси за имуноанализа; хемолитички разградливи раствори и/или реагенси; бои; бои за медицинска или клиничка дијагностичка употреба; бои за хематолошка анализа; бои за анализа на ретикулоцити; бои за уриноанализа; бои за имуноанализа; раствори за обложување;



раствори за обложување за медицинска или клиничка дијагностичка употреба; раствори за обложување за хемолитичка анализа; раствори за обложување за анализа на ретикулоцити; раствори за обложување за уриноанализа; раствори за обложување за имуноанализа; референтни контролни материјали за медицинска употреба; хемиски референтни материјали за медицинска употреба; стандардни раствори за контрола на квалитетот и материјали контрола на квалитетот за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали за хематолошка контрола за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали за хематолошка контрола за медицинска употреба; стандарден серум; контролен серум; биохемиски стандарден серум; биохемиски контролен серум; детергенти за медицински цели; раствори за чистење за медицински цели; препарати за чистење за медицински цели; и раствори за прочистување за медицински цели, се што е опфатено во класата 5

кл. 9 - тестирање на апарати и инструменти, не за медицински цели; мерење на апарати и инструменти; апарати и инструменти за научни истражувања во лаборатории; анализатори на партикули; анализатори на слика на партикула; бројачи на партикули; анализатори на составот на партикулите; анализатори на бактерии; епрувети и држачи за нив; пипети; апарати за обработка на податоци; компјутери; компјутерски периферни алатки; принтери за употреба со компјутери; компјутерски тастатури; компјутерски мемории; компјутерски софтвер; компјутерска програма; компјутерски оперативни програми, снимени; уред за спојување [опрема за обработка на податоци], читачи [опрема за обработка на податоци]; единици за магнетска лента [за компјутери]; магнетски медиуми за податоци; магнетски ленти; снимени видео дискови и видео ленти; оптички медиуми за податоци; оптички дискови; компактни дискови (со постојана меморија); компактен диск за податоци; енкодирани картички, магнетски; интегрирани кола; микроскопски слајдови; лабораториска колба; пластични чаши за лабораториска употреба; епрувети за микробиолошки цели; епрувети за имунолошки цели; и делови и опрема за гореспоменатите производи, се што е опфатено во класата 9

кл. 10 - медицински и ветеринарни апарати и инструменти; апарати за употреба во медицински анализи; апарати и инструменти за тестирање за медицински цели; дијагностички апарати и инструменти за медицински цели; апарати и инструменти за (хематолошка) анализа на крвта; анализатори на крвни клетки; апарати и инструменти за анализа ретикулоцити; апарати и инструменти за анализирање на еритроцити; апарати и инструменти за анализирање крвната коагулација; апарати и инструменти за анализирање на агрегација на крвните плочки; апарати и инструменти за припрема на крв; апарати и инструменти за неинвазивно анализирање на крв; неинвазивен мониторинг на крвните садови; апарати и инструменти за спектроскопска анализа на инфрацрвени зраци; бројачи на

клетки; бројачи на крвни клетки; бројачи на крвни плочки; бројачи на партикули за медицински цели; апарати и инструменти за уриноанализа; апарати и инструменти за анализа на клетките од урината; апарати и инструменти за анализа на партикулите од урината; апарати и инструменти за припрема на урина; апарати и инструменти за имунохемиска анализа; апарати и инструменти за имунолошки тестирања; апарати и инструменти за имуноанализа; апарати и инструменти за клинички хемиски анализи; апарати и инструменти за окултен анализа за крвавење; апарати и инструменти за бактериска анализа; апарати и инструменти за генско (генетичко) тестирање; анализатор на генска амплификација; анализатор на канцерогени лимфатични метастази; апарати и инструменти за разредување; направи за собирање на крв; епрувети за примерици од крв; пипети за медицински цели; игли за медицински цели; апарати и инструменти за правење на тест на примерок на слајд; слајдови за медицинска употреба; аспиратори за медицинска употреба; мерни апарати и инструменти за медицинска употреба; сфигмоманометри; садови за примероци за ин витро дијагнозирање; шишенца за примероци; лабораториски колби за еднократна употреба; чаши за еднократна употреба за уриноанализа; епрувети за собирање на крв; држачи за колби; дршачи за епрувети; и делови и монтажни елементи за сите гореспоменатите производи, се што е опфатено во класата 9

- | | | | |
|-------|--|-------|------------|
| (111) | 17648 | (151) | 29/12/2010 |
| (210) | ТМ 2009/145 | (220) | 23/02/2009 |
| | | (181) | 23/02/2019 |
| | | (450) | 28/02/2011 |
| (732) | Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје ул. „Благоја Стевковски“ бб, н. Маџари 1000 Скопје, МК | | |
| (740) | АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје | | |
| (540) | | | |

PRESTIZ

- | | | | |
|-------|--------------|--|--|
| (551) | индивидуална | (510, 511) | |
| | кл. 29 | - месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење | |
| | кл. 30 | - кафе, какао, шеќер, замена за кафе, брашно и производи од брашно, производи од тесто и слатки, сладолед, кондиторски производи | |
| | кл. 35 | - услуги при продажба на големо и мало со обувки, куфери и патни торби | |

- (111) **17679** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/163 (220) 27/02/2009
 (181) 27/02/2019
 (450) 28/02/2011
- (732) **Друштво за производство и трговија
 ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
 ул. Мирче Ацев бр.55, МК**
- (540)



- (591) сина, жолта, црвена, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **3** - препарати за миеење садови
 кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со
 препарати за миеење садови

- (111) **17720** (151) 11/01/2011
 (210) ТМ 2009/192 (220) 05/03/2009
 (181) 05/03/2019
 (450) 28/02/2011
- (732) **ВИП ОПЕРАТОР доел Скопје
 ул. Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК**
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**
- (540)

Vip 2 All

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување

рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање /служби за телефонско одговарање /за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и



конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **41** - услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. **42** - услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web- страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web- сајтови, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) 17721	(151) 11/01/2011
(210) ТМ 2009/193	(220) 05/03/2009
	(181) 05/03/2019
	(450) 28/02/2011

(732) **ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје**
ул. Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

VIP 2 ALL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање /служби за телефонско одговарање/ за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување



телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **41** - услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. **42** - услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web- страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативните технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web-сајтови, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во

областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

- | | |
|---|------------------|
| (111) 17692 | (151) 27/12/2010 |
| (210) ТМ 2009/198 | (220) 06/03/2009 |
| | (181) 06/03/2019 |
| | (450) 28/02/2011 |
| (732) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово, МК | |
| (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | |
| (540) | |

GODSIN

- | | |
|--|--|
| (551) индивидуална
(510, 511) | |
| кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење | |
| кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци | |
| кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво) | |
| кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво) | |

- | | |
|--|------------------|
| (111) 17660 | (151) 29/12/2010 |
| (210) ТМ 2009/381 | (220) 23/04/2009 |
| | (181) 23/04/2019 |
| | (450) 28/02/2011 |
| (732) ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
Бохдановце над Трновау, miestна част Шелпице 252 919 09, SK | |
| (740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје | |
| (540) | |

POLAR

- | | |
|---|--|
| (551) индивидуална
(510, 511) | |
| кл. 1 - течности против смрзнување, специјални течности во ладилници на автомобили | |



кл. 3 - супстанции за чистење, отстранување и полирање, течности за чистење на ветробранско стакло и отстранување на мразот (540)

(111) 17638	(151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/452	(220) 08/05/2009
	(181) 08/05/2019
	(450) 28/02/2011

(732) **Васко Кичевски**
ул. Загребска 6а, МК

(540)



(591) зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со додатоци во исхраната, козметика, есенцијални масла и мирудии

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавина на луѓето и животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) 17690	(151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/484	(220) 18/05/2009
	(181) 18/05/2019
	(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за консалтинг и понуда за софтвер РЕ-АКТИВ ДОО Скопје**

ул. Михаил Цоков бр. 4, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 17689	(151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/490	(220) 20/05/2009
	(181) 20/05/2019
	(450) 28/02/2011

(732) **БЛАГОЈА НИКОЛОВСКИ**
ул. Скупи 6/31 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје



НИКОБ
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

(591) бела, темно сина и темно жолта (старо злато)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; особено малопродажба и големопродажба на: техничка опрема за обезбедување, камери, аларми, сензори, ПП системи, алармни системи

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги; особено информациски услуги поврзани со инсталација сигурносни системи и одржување на сигурносни системи; инсталација на пасивни безбедносни инсталации, резидентни безбедносни апарати, сигурносни системи; брави (поправка на сигурносни брави); одржување и сервисирање на сигурносни аларми и сигурносни картички; подигнување безбедносни огради

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; особено услуги за складирање стока во посебно обезбедени магацини и транспорт на истата; транспорт на вредности во безбедносни возила

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности; особено обука на персонал за да се обезбеди максимална заштита

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци; особено безбедносни услуги; контрола на пристап за безбедносни цели; советодавни услуги поврзани со безбедност, безбедност на деловни спогодби, безбедност на домаќинство, безбедност на деловен имот; консултации во врска со безбедност и со обезбедување на безбедноста; надгледување провални и безбедносни аларми, алармни системи, безбедносни алармни системи, безбедносни контролни апарати и безбедносни системи; професионални консултации поврзани со безбедност; услуги во врска со обезбедување јавни настани; изнајмување безбедносни апарати и апарати за присмотра; безбедносни агенциски услуги дадени на корпорации; безбедносно проценување на ризик а особено поврзано со внимавање на лица и имоти, заштита на лица и имоти, чување лица и имоти, безбедност на лица и имоти; безбедносни услуги во врска со

внимавање, заштита, чување и обезбедување;
услуги за обезбедување згради; безбедносни
услуги во врска со компјутеризирани податоци;
услуги за заштита на лица (bodyguard)

(111) **17635** (151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/599 (220) 12/06/2009
(181) 12/06/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за трговија и услуги РАВАГО ДООЕЛ
Скопје**
бул. Јане Сандански бр. 113, МК

(540)



(591) светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материји, вештачки
губрива, смеси за гасење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материји за штавење, адхезиви (лепливи материји)
наменети за индустријата

кл. 17 - каучук, гутаперка, азбест, ликсун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полуфабриканти од пластични материјали,
материјали за подлошки, за запписување и за
изолација, свитливи неметални цевки

(111) **17791** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/607 (220) 16/06/2009
(181) 16/06/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Abbott Biotechnology Ltd.**
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton
HM11, BM

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

HUMIRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **17636** (151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/615 (220) 17/06/2009
(181) 17/06/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги
ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје**
ул. Перо Наков бб Скопје п.фах 19 1118 Маџари
Скопје, МК

(540)



(591) кафена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) **17813** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/632 (220) 22/06/2009
(181) 22/06/2019
(450) 28/02/2011

(732) **СМАРТ КОМ ДООЕЛ**
ул. Бул. Туристичка бр. 2 зграда /Ремис-
сутерен, МК

(540)



(591) црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(111) **17814** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/633 (220) 22/06/2009
(181) 22/06/2019
(450) 28/02/2011

(732) **НЕМО ЛБ**
ул. Егејска бр. 5/4-2 6000 Охрид, МК

(540)





(591) зелена, жолта, црвена, портокалова, црна, бела и светло кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **17725** (151) 11/01/2011
 (210) ТМ 2009/705 (220) 14/07/2009
 (181) 14/07/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Друштво за трговија и услуги УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз извоз Скопје ул. Влае бр. 8 Скопје Карпош, МК**
 (540)



(591) жолта, црвена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **35** - услуги при трговија на големо со делови и прибор за моторни возила
 кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(111) **17658** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/725 (220) 13/07/2009
 (181) 13/07/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **ФАРМА Т+Т ДОО ул. Партизанска бр. 86-3/3, Битола, МК**
 (540)



(591) сина и портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **39** - транспортни услуги, превоз на стока

(111) **17605** (151) 15/12/2010
 (210) ТМ 2009/755 (220) 27/07/2009
 (181) 27/07/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги МИДЕЛ-Д Денис ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија ул. Скопска бр. 17 1480 Гевгелија, МК**

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје**
 (540)



(591) црвена, сина и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања, автобуски превоз, превоз со автомобили, изнајмување возила, шпедитерски услуги, испорачување стоки, складирање стоки, превоз на скапоцености со блиндирано возило, превезување камиони, превезување мебел, изнајмување камиони

(111) **17606** (151) 15/12/2010
 (210) ТМ 2009/756 (220) 28/07/2009
 (181) 28/07/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Друштво за производство на пластични производи, промет и услуги К/С - РОЛОСПАС ДОО, заштитно друштво увоз-извоз Прилеп ул. Кеј 1-ви мај бр. 13, 7500 Прилеп, МК**

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје**
 (540)



(591) сина, црвена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **17** - каучук, гутаперка, гума, азбест, пресувани, пластични

материјали што се користат во производството, материјали за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. **19** - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за

градба, асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции

кл. **35** - управување со работата, канцеларски работи, трговија на

големо и мало со неметални градежни материјали

(111) **17607** (151) 15/12/2010
 (210) ТМ 2009/757 (220) 28/07/2009
 (181) 28/07/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Друштво за графички дизајн, градежништво, производство и трговија на големо и мало АРКЕР ДИЗАЈН ДОО увоз-извоз Скопје ул. Љубица Георгиева, бр.11, Скопје Карпош, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сива, темно зелена, жолто кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 37 - градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги; сидување; надзор на градежни работи; изолирање градби; изнајмување опрема за градење; хидроизолирање; бојосување внатрешност и надворешност; малтерисување; поставување скелиња

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувањето и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; градежно советување; архитектура; технички проекти; индустриски дизајн; планирање градби; инженерство

(111) **17684** (151) 29/12/2010

(210) ТМ 2009/783 (220) 31/07/2009

(181) 31/07/2019

(450) 28/02/2011

(732) **Блажевска Елеонора and Цветковски Боби**
ул. Наум Охридски бр.48 Скопје, МК and ул. Стокхолмска бр. 11/1/15 Скопје, МК

(540)



(591) зелена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **17604** (151) 15/12/2010

(210) ТМ 2009/786 (220) 04/08/2009

(181) 04/08/2019

(450) 28/02/2011

(732) **Трговско друштво за производство, промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Северна зона - југ бб, МК

(740) Марта Поповска

ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите

класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека; обувки и капи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 - правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **17780** (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2009/787 (220) 04/08/2009

(181) 04/08/2019

(450) 28/02/2011

(732) **Костовски Тони**

ул. Иван Цанкар бр. 2а 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, светла и темна жолта, окер, црна, бела, портокалова и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; препарати (подготовки) направени од или кои ги содржат горенаведените производи;



салати, подготвени салати, овошни салати, салати од компири, салати кои содржат месо или риба, подготвени јадења и закуски односно спремени оброци; тост сендвичи и панини сендвичи, исполнети сендвичи и багети и вкусни производи (пецива) кои содржат виршли и кобасици; а особено подготовки од храна, припремени јадења, закуски, кебапи, филови и исполни направени од месо и сите видови месни производи, екстракти од месо, живина, дивеч, риба и морски плодови, свежо/варено/печено и/или конзервирано овошје и/или зеленчук, сирење, млечни производи, солени меса, јајца, како и сите горе наведени производи вклучително без ограничување на припремени јадења, закуски и кебапи опфатени со класата 29

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди), мируди; мраз; препарати (подготовки), печени производи, оброци, закуски и исполни спремни од состојки опфатени со оваа класа; а особено сите видови пекарски производи без ограничување на: готови, полу-готови и претходно подготвени, киснати, некиснати, лиснати, солени, несолени, слатки, исполнети, неисполнети, со семки, без семки, со или без арома, од бело, црно или интегрално брашно; пекарски производи без ограничување на пица тесто, леб, сендвичи, пити, паштети, пасти, колачи, кои содржат месо и сите видови месни производи, екстракти од месо, живина, дивеч, риба и морски плодови, свежо/варено/печено и/или конзервирано овошје и/или зеленчук, сирење, млечни производи, солени меса, јајца, како и сите горе наведени производи опфатени со оваа класа; премази и разни сосови за употреба кај пекарските производи; производи од храна, подготвени оброци и закуски направени од горе споменатите производи, сите вклучени во класата 30

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, а особено големопродажба и малопродажба на сите видови пекарски производи без ограничување на облик, големина, вид, вкус, исполна, вклучително и пица, сендвичи, пасти, колачи, торти и салати

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување а особено пекари, ресторани, ресторани за самопослужување, кафе барови, пабови, сендвичари, барови и кетеринг услуги; услуги за спроведување и чување храна и пијалаци

(111) **17602** (151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/792 (220) 06/08/2009
(181) 06/08/2019
(450) 28/02/2011

(732) **GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON**
Eidon Amarousiou Halandriou 26, Maroussi 151 25, GR

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)



(591) маслинеста и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други средства за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагрзување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса и препарати за нега на забите

(111) **17603** (151) 29/12/2010

(210) ТМ 2009/793 (220) 06/08/2009

(181) 06/08/2019

(450) 28/02/2011

(732) **GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON**
Eidon Amarousiou Halandriou 26, Maroussi 151 25, GR

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)



(591) кафена, светло жолта и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други средства за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагрзување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса и препарати за нега на забите

(111) **17673** (151) 29/12/2010

(210) ТМ 2009/800 (220) 07/08/2009

(181) 07/08/2019

(450) 28/02/2011

(732) **ДПТУ „Рептил“ ДООЕЛ**
ул. Пандил Шишков бр. 1 лок. 1, 1000 Скопје,
МК

(540)





(591) зелена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со прехранбени производи, пијалаци, тутун, средство за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагрзување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, свежо овошје и зеленчук, храна за бебиња, пелени, игри и играчки, тоалетна хартија

(111) 17665 (151) 15/12/2010
(210) ТМ 2009/810 (220) 11/08/2009
(181) 11/08/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Alokozay FZE (a Free Zone Company incorporated under the laws of U.A.E.)**
P.O.Box 18165, Dubai, AE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; агенции за услуги на увоз и извоз

(111) 17672 (151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/815 (220) 12/08/2009
(181) 12/08/2019
(450) 28/02/2011

(732) **ТП МОНА ЛИЗА**
ул. Македонија бр. 23 Скопје, МК
(540)

SERGIO FAREZZI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со облека, текстил и текстилни производи

(111) 17601 (151) 15/12/2010
(210) ТМ 2009/818 (220) 13/08/2009
(181) 13/08/2019
(450) 28/02/2011

(732) **ФОРНЕТ ДОО Скопје**
Бул. Видоје Смилевски Бато бр. 30-1/5 Скопје, МК

(740) **ФОРНЕТ ДОО Скопје**
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 2, Скопје
(540)



(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на информатичка опрема на големо и мало

кл. 41 - образовни услуги и обуки од областа на информатиката

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 17664 (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/825 (220) 17/08/2009
(181) 17/08/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за трговија, застапништво и констигнација НИМЕТ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје**

ул. Војдан Чернодрински бр. 7, Скопје, МК

(740) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ
ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти, мазира, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течни горива за мотори) и материји за осветлување свеќи и филтри за осветлување

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи, инкубароти за јајца

кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

(111) 17639 (151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/833 (220) 19/08/2009
(181) 19/08/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**
ул. Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје, МК



(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта, златна и жолто-кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - ракија

(111) **17820** (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2009/849 (220) 26/08/2009

(181) 26/08/2019

(450) 28/02/2011

(300) 008204141 16/03/2009 EC

(732) **ANTONIO BANDERAS LIMITED**
3rd Floor, 38 Esplanade, St. Helier, Channel
Islands JE4 8QL, GB

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ANTONIO BANDERAS
THE SECRET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(111) **17726** (151) 11/01/2011

(210) ТМ 2009/854 (220) 27/08/2009

(181) 27/08/2019

(450) 28/02/2011

(732) Друштво за туризам, промет и услуги
УНИВЕРЗУМ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје
бул. Свети Климент Охридски бр. 66/1-3 1000
Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги; организирање
патувања; организирање крстарења;
придружување патници; превезување патници;
резервации за превоз; резервации за патувања;
разгледувања на културни знаменитости и
обиколки (туризам); информирање за превоз

кл. 41 - обрзовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности; организирање
и водење колоквиуми; организирање и водење
концерти; организирање и водење семинари;
услуги на клубови (забава и образование);
организирање шоу програми; организирање
спортски натпревари; паркови (забавни
паркови); фотографски репортажи; продукција
на шоу програми; радио и телевизиски програми;
продавање билети (забава); снимање видеоленти;
услуги на репортери

кл. 43 - услуги на обезбедување храна и пијалаци,
привремено сместување; бироа за сместување
(хотели и агенции); сместување (изнајмување
за времено сместување); резервирање за
сместувања; услуги во барови; резервирање
пансиони; пансиони и интернати; бифеа (снеч-
барови); кафетерии (експрес ресторани); услуги
на камповите за летување; служење храна и
пијалаци; летувалишта; резервирање хотели;
хотели; изнајмување простории за состаноци;
изнајмување за времено сместување; ресторани;
ресторани со самопослужување

(111) **17640** (151) 29/12/2010

(210) ТМ 2009/855 (220) 27/08/2009

(181) 27/08/2019

(450) 28/02/2011

(732) Приватна Здравствена Установа Аптека
ПАНОВСКИ - Скопје
ул. Даме Груев 5/8, МК

(540)



(591) жолта, сива бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
фармацевтски производи, едичински препарати,
хирурѓки и едичински помагала и инструменти,
медицинска опрема

(111) **17642** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/877 (220) 03/09/2009
 (181) 03/09/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Toomaxx Handels Ges. m.b.H**
Stolberg Str. 92 50933 Koin, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемикалии што се користат во индустријата, науката и фотографијата, како и во земјоделството, хортикултурата и шумарството; необработени вештачки смоли, необработена; пластика; ѓубриво; соединенија за гаснење пожар; производи за калење и лемење; хемиски супстанци за конзервирање храна; супстанции за штавење; адхезиви што се користат во индустријата

кл. **3** - производи за белење и други супстанции за перење; производи за чистење, полирање и абразивни производи; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметика, лосиони за коса; пасти за заби

кл. **6** - обични метали и нивни легури; материјали за метални згради; метални транспортни згради; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обични метали; железарија, мали делови од метален хардвер; цевки и туби од метал; сефови; производи од обичен метал што не се вклучени во други класи; руди

кл. **7** - машини и машински алати; мотри (освен за земски возила); компоненти за машинско поврзување и пренос (освен за земски возила); земјоделски додатоци што не се рачно управувани, инкубатори за јајца

кл. **8** - рачни алати и прибор (за рачно управување); прибор за јадење; оружје, бричеви

кл. **9** - апарати и инструменти за наука, наутика, надгледување, фотографија, кинематографија, оптика, мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (супервизија), спасување и обука; апарати; и инструменти водење, менување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитет; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнети носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини на паричка и механизми за апарати кои работат на парички; регистри за готовина, машини за броење, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати

за гаснење на пожари

кл. **11** - апарати за осветлување, греење, генерирање на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилирање, снабдување со вода и за санитарни цели

кл. **12** - возила; апарати за движење по земја; воздух или вода

кл. **16** - хартија, картони и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во други класи; печатени работи; материјали за поврзување на книги; фотографии; канцелариски материјал; додатоци за канцелариски материјали или за домашна употреба; уметнички материјали; четки за цртање; канцелариски и куќачки реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се вклучени во другите класи); типки за печатење; блокови за печатење

кл. **17** - гума, гутаперка, азбест, лискун и производи направени од овие материјали кои не се вклучени во други класи; пластики во пресувана форма за употреба во производство; материјали за пакување, изолирање и блокирање; флексибилни цевки, што не се од метал

кл. **19** - материјали за градење (не се од метал); неметални несвитливи цевки за градење; асфалт, катран и битумен; неметални транспортни згради; споменици, (не се од метал)

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, плетенива, рог, коска, слонова коска, китова коска, школки, ќилибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали или од пластика

кл. **21** - прибори и контејнери за домаќинство или кујна; чешли и сунѓери; четки (освен четки за цртање); материјали за правење четки; предмети за чистење; челична волна; необработено или полуобработено стакло (освен стакло кое се користи за градење); производи од стакло, порцелан и грнчарија кои не се вклучени во другите класи

кл. **22** - јажиња, врвки, мрежи, тенди, настрешници, церади, едра, вреќи и торби (не се вклучени во другите класи); материјали за постапување и полнење (освен од гума или пластика); сирови влакнести текстилни материјали

кл. **27** - килими, черги, простирки и рогозини, линолеум и други материјали за покривање на подови; закачалки за сид (нетекстилни)

(111) **17643** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/878 (220) 03/09/2009
 (181) 03/09/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Toomaxx Handels Ges. m.b.H**
Stolberg Str. 92 50933 Koin, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје



(540)



(591) бела, портокалова и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **2** - бои и лакови; презервативи против рѓа и пропаѓање на дрвото; фарби; киселина; сурови природни смоли; метали во фолии и прав за сликари, декоратори, печатари и уметници

кл. **4** - индустриски масти и масла; подмачкувачи; соединенија за собирање прав, наводнување и соединување; горива (вклучително и моторен алкохол) и осветлувачи; свеќи и фитили за осветлување

кл. **6** - обични метали и нивни легури; материјали за метални згради; метални транспортни згради; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обични метали; железарија, мали делови од метален хардвер; цевки и туби од метал; сефови; производи од обичен метал кои не се вклучени во други класи; руди

кл. **9** - апарати и инструменти за наука, наутика, надгледување, фотографија, кинематографија, оптика, мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (супервизија), спасување и обука; апарати и инструменти водење, менување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитет; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнети носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини на паричка и механизми за апарати кои работат на парички; регистри за готовина, машини за броење, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гасење на пожари, свончиња за врата, затворачи за врата

кл. **11** - апарати за осветлување, греење, генерирање на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилирање, снабдување со вода и за санитарни цели, мијалници, корита за миење

кл. **14** - скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или прелиени со нив, кои не се вклучени во другите класи; накит, скапоцени камења; часовничарски и хронометарски инструменти

кл. **16** - хартија, картони и производи направени од овие материјали, кои не се вклучени во други класи; печатени работи; материјали за поврзување на книги; фотографии; канцелариски материјал; додатоци за канцелариски материјали или за домашна употреба; уметнички материјали; четки за цртање; канцелариски и куќачки реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои не се вклучени во други класи); типки за печатење; блокови за печатење

кл. **18** - кожа и имитации од кожа и производи од

тие материјали кои не се вклучени во други класи; кожа од животни и крзна, кои не се вклучени во другите класи; кофери и торби за патување; чадори, чадори за сонце и стапови за одење; бичеви, појаси и седларство

кл. **19** - материјали за градење (не се од метал); неметални несвитливи цевки за градење; асфалт, катран и битумен; неметални транспортни згради; споменици, (не се од метал); огради; скали; кабини за бањање

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики; производи (кои не се вклучени во други класи) од дрво, плута, трска, плетенила, рог, коска, слонова коска, китова коска, школки, ќилибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали или од пластика

кл. **21** - прибори и контејнери за домаќинство или кујна; чешли и сунѓери; четки (освен четки за цртање); материјали за правење четки; предмети за чистење; челична волна; необработено или полуобработено стакло (освен стакло што се користи за градење); производи од стакло, порцелан и грнчарија кои не се вклучени во другите класи, скара

кл. **22** - јажиња, врвки, мрежи, тенди, настрешници, церади, едра, вреќи и торби (што не се вклучени во други класи); материјали за постапување и полнење (освен од гума или пластика); сурови влакнести текстилни материјали, лулки/мрежи за лулање

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се вклучени во други класи; покривки за кревети и маси

кл. **27** - килими, черги, простирки и рогозини, линолеум и други материјали за покривање на постоечки подови; закачалки за сид (нетекстилни)

(111) 17644	(151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/880	(220) 04/09/2009
	(181) 04/09/2019
	(450) 28/02/2011

(732) Друштво за туризам, трговија и услуги РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ увоз-извоз с. Леуново бб Ростуше, МК

(740) Петре Шилегов, адвокат
Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **17645** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/886 (220) 07/09/2009
 (181) 07/09/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Друштво за трговија и услуги БЕСТ АГЕНТ ДООЕЛ**
УЛ.840 бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) ДАНИЕЛА НАСТОВА ПИШТОЛОВА, АДВОКАТ
 ул.Георги Димитров 54-2/20, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за јадење.

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за пециво, сол, сенф, оцет, сосови(како зачини), мирудии, мраз.

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад.

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци.

кл. **39** - транспортно услуги, пакување и складирање стока, организирање на патувања.

(111) **17610** (151) 15/12/2010
 (210) ТМ 2009/912 (220) 17/09/2009
 (181) 17/09/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Друштво ЛИТИУМ РЕКОРДС за трговија на големо и мало ДОО Павловски и други увоз-извоз Скопје**
Градски Трговски Центар - 1кат - Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
 бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)

Jugoton

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - магнетски носачи на податоци, дискови за снимање

кл. **39** - организирање патувања

кл. **41** - забава

(111) **17697** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/922 (220) 18/09/2009
 (181) 18/09/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**
ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, црвена, кафена, зелена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **17699** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/923 (220) 18/09/2009
 (181) 18/09/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**
ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)





(591) портокалова, жолта, зелена, сина и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **32** - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **17696** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/924 (220) 18/09/2009
 (181) 18/09/2019
 (450) 28/02/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, виолетова, портокалова, сина, зелена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **17693** (151) 27/12/2010
 (210) ТМ 2009/925 (220) 18/09/2009
 (181) 18/09/2019
 (450) 28/02/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **17694** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/926 (220) 18/09/2009
 (181) 18/09/2019
 (450) 28/02/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **17702** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/927 (220) 18/09/2009
 (181) 18/09/2019
 (450) 28/02/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 17701 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2009/928 (220) 18/09/2009

(181) 18/09/2019

(450) 28/02/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 17700 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2009/929 (220) 18/09/2009

(181) 18/09/2019

(450) 28/02/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сина, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 17698 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2009/930 (220) 18/09/2009

(181) 18/09/2019

(450) 28/02/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сина, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 17695 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2009/931 (220) 18/09/2009

(181) 18/09/2019

(450) 28/02/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од



овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалаци

(111) **17662** (151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/932 (220) 18/09/2009
(181) 18/09/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги
АГРОФРУТ ПОЛОГ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар
ул. Илинденска бр. 165, МК**

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, портокалова, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - преработка на овошје и зеленчук,
конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје
и зеленчук, желе, џемови, компоти

кл. **32** - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(111) **17661** (151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/941 (220) 23/09/2009
(181) 23/09/2019
(450) 28/02/2011

(732) **ВЕРТИКАЛ ОРГ ДОО Скопје
ул.Борка Талески 29/3, 1000 Скопје, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. **45** - правни услуги

(111) **17781** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/943 (220) 23/09/2009
(181) 23/09/2019
(450) 28/02/2011

(732) **ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб 1000 Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

GYNEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(111) **17782** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/947 (220) 24/09/2009
(181) 24/09/2019
(450) 28/02/2011

(732) **GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ACTIPROTECT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** - заштитни маски за лице, вклучително
антивирусни заштитни маски за лице за запирање
на инфекција

(111) **17641** (151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/951 (220) 25/09/2009
(181) 25/09/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Hankook Tire Co., Ltd.
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

AURORA

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 12 - пумпи за воздух (делови за возила); воздушни возила; синџири против лизгање; автомобилски гуми; автомобили; рачки-управувачи за велосипеди; гуми за велосипеди; велосипеди; облоги за кочници за возила; навлаки за пневматски гуми; навлаки за седишта во возила; навлаки за гуми; навлаки за тркалата на возилата; кружни гуми; лепливи гумени фластери за поправање на внатрешни гуми; внатрешни гуми за велосипеди; внатрешни гуми за мотори; внатрешни гуми за пневматски гуми; внатрешни цевки за тркала за возила; внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за багаж за возила; пневматски гуми; прибор за поправка на внатрешни гуми; бандажи за тркала за возила; навлаки за седишта на велосипеди; навлаки за седишта на мотори; сигурносни појаси за седишта во автомобили; делови за кочници за возила; амортизери за возила; носачи за скии на автомобили; шилци-крампони за гуми; гуми со клинџи-крампони; гуми за тркала на возила; траки за репарација на гуми; крути гуми за тркала на возила; гасеници за возила (со тркала); гасеници за возила (тракторски); гуми без внатрешни гуми за велосипеди (тубелес), гуми без внатрешни гуми за мотоцикли (тубелес); вентили за тркала; гуми за тркала за возила; тркала за возила; електрични возила; чамци; локомотиви; бришачи за возачко стакло; возачко стакло

(111) **17650** (151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/952 (220) 25/09/2009
(181) 25/09/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Hankook Tire Co., Ltd.**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

KINGSTAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - пумпи за воздух (делови за возила); воздушни возила; синџири против лизгање; автомобилски гуми; автомобили; рачки-управувачи за велосипеди; гуми за велосипеди; велосипеди; облоги за кочници за возила; навлаки за пневматски гуми; навлаки за седишта во возила; навлаки за гуми; навлаки за тркалата на возилата; кружни гуми; лепливи гумени фластери за поправање на внатрешни гуми; внатрешни гуми за велосипеди; внатрешни гуми за мотори; внатрешни гуми за пневматски гуми; внатрешни цевки за тркала за возила; внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за багаж за возила; пневматски гуми; прибор за поправка на внатрешни гуми; бандажи за тркала за возила; навлаки за седишта на велосипеди; навлаки

за седишта на мотори; сигурносни појаси за седишта во автомобили; делови за кочници за возила; амортизери за возила; носачи за скии на автомобили; шилци-крампони за гуми; гуми со клинџи-крампони; гуми за тркала на возила; траки за репарација на гуми; крути гуми за тркала на возила; гасеници за возила (со тркала); гасеници за возила (тракторски); гуми без внатрешни гуми за велосипеди (тубелес), гуми без внатрешни гуми за мотоцикли (тубелес); вентили за тркала; гуми за тркала за возила; тркала за возила; електрични возила; чамци; локомотиви; бришачи за возачко стакло; возачко стакло

(111) **17760** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/968 (220) 30/09/2009
(181) 30/09/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Universal City Studios LLLP (Delaware limited liability limited partnership)**
100 Universal City Plaza Universal City, California 91608, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

13TH STREET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации.

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **17805** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/969 (220) 30/09/2009
(181) 30/09/2019
(450) 28/02/2011

(732) **TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK CORPORATION)**
No. 13-1, 1-chome Nihonbashi, Chuo-ku, TOKYO, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TDK-EPC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и



механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; ознака за куќа за цела линија на електротехнички и електронски уреди за индустријата на телекомуникации, автоматска електроника и индустриска електроника и електроника за широката потрошувачка; електротехнички и/или електронски уреди за индустријата на телекомуникации, автоматска електроника и индустриска електроника и електроника за широката потрошувачка; електрични/ електронски делови; електрични/електронски уреди; електрични/ електронски компоненти; електрични/електронски материјали; електрични/електронски пасивни компоненти; керамички компоненти; микробранова керамика; кондензатори; керамички кондензатори; повеќеслојни керамички кондензатори; склопови на елементи составени од кондензатори; ЕМС (електромагнетна компатабилност) компоненти; феритни изолатори; керамички изолатори; изолациони топчиња за чипови; електрични/ електронски филтри; филтри за електрични сигнали; филтри за контролирање радио фреквенции на сигнал; филтри за придушување радио интерференција; ЕМС (електромагнетна компатабилност) филтри; филтри со три терминали; филтри на општ мод; пригушници; пригушни калеми; пригушни калеми на општ мод; пригушни калеми на диференцијален мод; калеми за врвна јачина на стријата; калапни калеми; варистори; стегачки филтри (феритно јадро со куќиште); ферити; феритни материјали; феритни јадра; диелектрични филтри; керамички филтри; пизоелектрични филтри; филтри со феритни изолатори; филтри за шум; индуктори; калеми; трансформатори; електрични/електронски трансформатори; пулсни трансформатори; струјни трансформатори; плочи за придушување на шум; магнетни плочи; материјали за електромагнетно апсорбирање и заштита; микро бранови апсорбери; електромагнетни апсорбери; радио бранови апсорбери; високо фреквентни магнетни супстанции; глуви комори; опрема/уреди за ЕМС (електро магнетно компатабилен) тест систем, кој се продава поединечно или на делови; сензори; сензори за мерење температура; термистори; NTC (негативен температурен коефициент) термистори; PTC (позитивен температурен коефициент) термистори; температурно осетливи прекинувачи; сензори за влага; сензори за површински потенцијал; сензори на запчаници; сензори на запчаници за детектирање агли; сензори на запчаници за детектирање брзина; механички сензори, сензори на концентрација/ останата количина тонер; сензори на ниво на прав; сензори на отворена/затворена врата; прекинувачи за брава на врата; електромагнетни сензори; побудувачи; клипови; клипови (делови од машини); компоненти на механички погон; распрскувачи; распрскувачки единици; ултразвучни распрскувачки единици; навлажнувач за систем кој генерира пара; пумпи; пизоелектрични компоненти; пизоелектрични

производи; пизоелектрични керамички филтри; резонатори; резонантни кола; керамички резонатори; тела за сондирање; пизоелектрични приемници пизоелектрични зујалици; електромагнетни зујалици; пизоелектрични побудувачи; магнетостриктивни резонатори; дискриминатори; керамички дискриминатори; термички глави на принтери; тенкослојни термички глави; глави за снимање/репродукција; магнетни глави; тенкослојни магнетни глави; мемориски контролери; контролери на постојана меморија; контролери на флеш меморија; контролери на NAND флеш меморија; флеш меморија; мемориски картички; флеш мемориски картички; постојана меморија; картички на постојана меморија; CF (компактни флеш) картички; CF (компактни флеш) картички за индустриски апликации; SSD (драјв во цврста состојба); SSD (драјв во цврста состојба) за индустриски апликации; полупроводнички уреди; полупроводнички мемории; адаптери на мемориски картички; дисплеи; OLED дисплеи; LED диоди; OLED диоди; RF (радио фреквенција) компоненти; антени; керамички антени; повеќеслојни чип антени; појасни филтри; диелектрични појасни филтри; циркулатори; циркулатори за базни станици; изолатори; изолатори за базни станици; мултиплексери; диплексери; повеќеслојни диплексери; повеќеслојни појасни филтри; тенкослојни појасни филтри; променувачи на фази; повеќеслојни променувачи на фази; линии за каснење; линии за опсег; филтри за пропуштање на ниски фреквенции; повеќеслојни филтри за пропуштање на ниски фреквенции; филтри за пропуштање на високи фреквенции; повеќеслојни филтри за пропуштање на високи фреквенции; балуни; балун трансформатори; повеќеслојни балун трансформатори; тенкослојни балун трансформатори; спојници; насочени спојници; повеќеслојни насочени спојници; LAN (локална мрежна област) компоненти; бежични LAN (локална мрежна област) модули; уреди за бежична радио трансмисија; бежични телефонски апарати; електрични/електронски отпорници; двојно балансирани миксери; теминатори; трансдуктори; акцелерометри; електроди; магнети; феритни магнети; пластично споени магнети; гумено споени магнети; магнетни плочи; магнетни јадра; магнетни материјали; напојувања; AC (наизменична струја) влезни напојувања; DC (еднонасочна струја) во DC (еднонасочна струја) конвертери; DC (еднонасочна струја) во AC (наизменична струја) инвертери; напојувања со прекинувач; филтри за шум; UPS (системи за непрекинато напојување); соларни ќелии; тенкослојни соларни ќелии; инвертери; баласта за инвертери; баласт за флуоресцентна ламба за електрични светилки; конвертери; системи за фабричка автоматизација; опрема за обработка на полупроводни плочи; опрема за производство на полупроводници; FOUF Load Port (станица за поддршка на транспортен контејнер за полупроводна плоча каде што капакот на транспортниот контејнер е одвоен или се одвојува



од транспортниот контејнер); машина за поставување флип чипови; диспенсери на флип чипови; машини за вметнување компоненти; машини за масовно напојување; машини за секвенцирање компоненти; системи за ласерско маркирање; машини за поставување компоненти на чипови; IC (интегрирани кола); печатени плочи; IC (интергирани кола) плочи; батерии; празни магнетни ленти; празни магнетни дискови; празни магнетни оптички дискови; празни оптички дискови; SAW (површински акустични бранови) компоненти; SAW (површински акустични бранови) филтри; SAW (површински акустични бранови) резонатори; дуплексери; RF (радио фреквенција) модули; SAW (површински акустични бранови) модули; SAW (површински акустични бранови) фронтрани модули; диоди; запирачи; запирачи на струење; запирачи на голем напонски бран; керамички прекинувачки компоненти; керамички грејни компоненти прекинувачи со растојание меѓу електроди; филтри за конверзија; кондензатори за напојувања; танталум чип кондензатори; алуминиумски електролитни кондензатори; ултра кондензатори; индуктивни феритни компоненти; тенкослојни кондензатори; полимерски чип кондензатори; додатоци за ферити; SMT (технологија на површинско поставување) индуктивни отпорници; SMT (технологија на површинско поставување) отпорници за индукција на електрична енергија; линиски трансформатори; филтри за заштитени соби; EMC (електромагнетно компитабилни) компоненти за спој помеѓу слоеви; метал оксидни варистори; керамички полупроводници; филтри за микробранов обсег; микробранови резонатори; микробранови керамички компоненти; диелектрични керамички филтри; високо-фреквентни модули; микробрановни модули; LTCC модули; компоненти за површински бранови; компоненти за волуменски бранови; диелектрични материјали; материјали за електроди; BAW (bulk acoustic wave) компоненти; FBAR (film bulk acoustic wave) компоненти; MEMS (микро електро механички системи) компоненти; MEMS (микро електро механички системи) сензори; RF (радио фреквенција) модули; модули на електронски кола; H-ML (високо-фреквентни повеќеслојни) уреди; ESD (електро-статично празнење) компоненти; EMI (електо-магнетна интерференција) компоненти; оптички компоненти; PLC кола; TOSA (трансмисерски оптички подсклоп); ROSA (приемен оптички подсклоп); оптички сензори; оптички сензори за опсег на видливи рефлектирани светла; оптички пригушувачи; оптички спојници; оптички разводници; оптички филтри; оптички прекинувачи; оптички изолатори; оптички циркулатори; оптички модулатори; оптички конектори; оптички мултиплексери; оптички димултиплексери; оптички трансивери; фото диоди; модули на оптички сензор; модули на оптички сензор за опсег на видливи рефлектирани светла; модули на оптички пригушувач; модули на оптички спојник; модули на оптички раздвојник;

модули на оптички филтри; модули на оптички прекинувач; модули на оптички изолатор; модули на оптички циркулатор; модули на фарадеј ротатор; модули на оптички модулатор; модули на оптички конектор; модули на оптички мултиплексер; модули на оптички демултиплексер; модули на оптички трансивер; модули на фото диода; склопки на оптички сензор; склопки на оптички сензор за на видливи рефлектирани светла; склопки на оптички пригушувач; склопки на оптички спојник; склопки на оптички разделник; склопки на оптички филтер; склопки на оптички прекинувач; склопки на оптички изолатор; склопки на оптички циркулатор; склопки на фарадеј ротатор; склопки на оптички модулатор; склопки на оптички конектор; склопки на оптички мултиплексер; склопки на оптички демултиплексер; склопки на оптички трансивер; склопки на фото диоди; трансмитерски оптички подсклопки; приемнички оптички подсклопки; фарадеј ротатори; пизоелектронски уреди; повеќеслојни варистори; повеќеслојни NTC (негативен температурен коефициент) термистори; делови и опрема за сите горенаведени производи како и сите производи од класата 09

- | | |
|---|------------------|
| (111) 17788 | (151) 18/01/2011 |
| (210) TM 2009/972 | (220) 02/10/2009 |
| | (181) 02/10/2019 |
| | (450) 28/02/2011 |
| (732) Universal City Studios LLLP (Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City, California 91608, US | |
| (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | |
| (540) | |

SYFY

- | | |
|---|------------------|
| (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности | |
| (111) 17789 | (151) 18/01/2011 |
| (210) TM 2009/973 | (220) 02/10/2009 |
| | (181) 02/10/2019 |
| | (450) 28/02/2011 |
| (732) Universal City Studios LLLP (Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City, California 91608, US | |
| (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | |



(540)

STUDIO UNIVERSAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации.

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активност

(111) 17790 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2009/974 (220) 02/10/2009

(181) 02/10/2019

(450) 28/02/2011

(732) **Universal City Studios LLLP (Delaware limited liability limited partnership)**
100 Universal City Plaza Universal City, California 91608, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - комуникациски услуги; услуги за емитување; организација и дистрибуција на телевизиски емитувања/програми преку бежични и кабловски мрежи; пренесување филмски, телевизиски, телетекстни и видеотекстни програми и емитувања; подготвување и одобрување пристап на корисници за различни комуникациски мрежи, вклучително за интерактивни апликации, особено за дистрибуција на податоци; собирање, доставување и пренесување пораки, новинарски извештаи и податоци од истражување на пазарот (вклучително користење електронски средства и/или преку компјутер); трансмисија на звук и слики преку сателит; емитување на процесирани и непроцесирани податоци преку сателит; вчитување и ажурирање на оперативниот софтвер преку кабел или сателит; емитување телевизија со претплата, вклучително „видео на барање“ (video-on-demand) и „плати за да гледаш“ (pay per view), исто така за други како дигитална платформа; обезбедување на информации до други во врска со програмирање и распоред на емитување, емитување на информации преку бежични или наведувачки мрежи; онлајн услуги и трансмисија, имено трансфер на информации и пораки вклучително електронска пошта; управување со телешопинг канал; управување со комуникациски мрежи со помош на дигитална мултимедијална технологија, особено за пристап на интернет, телешопинг и телебанкинг, вклучително за употреба преку телевизиски екрани; управување мрежи за трансфер на пораки, слики, текст,

говор и податоци; трансмисија на информации, вклучително звук, слика и податоци; трансмисија на податоци за такси

кл. 41 - забавни, образовни и инструкциски услуги; услуги за телевизиска забава; филмски, музички, спортски, видео и театарски забавни услуги; продукција, подготовка, презентација, дистрибуција, лиценцирање, синдикација, вмрежување, продажба и изнајмување телевизиски, телетекст и видеотекст програми и на филмови, анимирани филмови, и звучни и видео снимки; продукција за прикажување забава во живо; продукција за прикажување телевизиска забава; продукција и изнајмување образовни и инструкциски материјали; организација, продукција и презентација на настани со едукативна, културна и забавна цел; организација, продукција и презентација на натпреварувања, натпревари, игри, квизови, изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, настани на сцена, театарски изведби, концерти, настани на изведување во живо и настани со учествување на публиката, обезбедување забава и едукација за пристапување преку комуникациски и компјутерски мрежи; обезбедување информации што се однесуваат на сите наведени услуги

(111) 17729 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2009/975 (220) 05/10/2009

(181) 05/10/2019

(450) 28/02/2011

(732) **Jamal Abdul Nasser Mahmood Al Mahamid**
P.O. Box 81450 Dubai, AE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - сиров или преработен тутун; цигари, пури; артикли за пушачи што не се од благородни метали ниту обложени од нив

(111) 17654 (151) 29/12/2010

(210) ТМ 2009/976 (220) 05/10/2009

(181) 05/10/2019

(450) 28/02/2011

(732) **ДПТУ ДДБ-КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје; ДПТУ Дисци ФЕШН ДООЕЛ Скопје and ДПТУ Бисд КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје**
ул.Јане Сандански бр.76/23 1000 Скопје, МК;

бул.Партизански одреди бр. 77/1-3 1000 Скопје,
МК and бул.Јане Сандански бр. 66/1-1 1000
Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) златна и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи;
кожа од животни; куфери и патни торби; актовки;
спортски торби; кожни ремени; портмонеа; кожени
кутии или кутии обложени со кожа; кожени крзна;
женски чанти

кл. 25 - облека, обувки и капи; бањарки; костум
за капење; гаќички за капење; градници; облека
од кожа; палта; фустани; јакни; хеланки; маици;
здолништа; костуми; пантолони

кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи;
трговија на големо и мало со кожа, имитација на
кожа и производи од нив; трговија на големо и
мало со облека, обувки и капи

(111) 17741 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2009/985 (220) 06/10/2009

(181) 06/10/2019

(450) 28/02/2011

(732) **SmithKline Beecham Limited**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

DUADART

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(111) 17715 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2009/988 (220) 06/10/2009

(181) 06/10/2019

(450) 28/02/2011

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - пелени за една употреба

(111) 17806 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2009/989 (220) 06/10/2009

(181) 06/10/2019

(450) 28/02/2011

(732) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MILESTONE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - телефони; мобилни телефони со можности
за размена на електронски пораки; мобилни
телефони со можност за дигитален фотоапарат
и видео камера; мобилни телефони со можност
за МПЗ, аудио и видео плеер; мобилни телефони
со можност за електронски игри; мобилни
телефони со можност за навигација и глобално
позиционирање (ГПС); уреди за бежична
комуникација со можност за трансмисија на глас,
податоци и слика; батерии за мобилни телефони;
полначи за батерии и адаптери за струја

(111) 17810 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2009/990 (220) 06/10/2009

(181) 06/10/2019

(450) 28/02/2011

(732) **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**
NEENAH, WI 54956, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TERESITA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - крпи од хартија, шамичиња за лице,
тоалетни шамичиња, хартиени салфетки

кл. 35 - рекламирање во врска со апсорбирачки
производи за бришење

(111) **17637** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/993 (220) 07/10/2009
 (181) 07/10/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА
 ОПУС-ИЗЗИ ДОО СКОПЈЕ**
 бул. Васил Горгов бб, ТЦ Зебра локал бр. 6.2
 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно зелена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - барови, кафеани, кафеани-ресторани,
 кафетерии

(111) **17811** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/998 (220) 09/10/2009
 (181) 09/10/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Kimberly-Clark Worldwide, Inc
 Neenah, Wisconsin 54956, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло сина, црна, сина, бела и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартиени шамичиња, тоалетни шамичиња,
 крпи од хартија, хартиени салфетки

(111) **17651** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/1009 (220) 14/10/2009
 (181) 14/10/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Друштво за трговија и услуги БИАНЦО БЕЛЛО
 ДОО Скопје**
 Ул. Димитрие Чуповски бр. 10-12 1000 СКОПЈЕ,
 МК

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
 ул. Сава Ковачевиќ бр.47а лок.бр.10, 1000, Скопје

(540)



(591) темно зелена, светло зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **37** - хемиско чистење и водено перење на
 текстилни и крзнени производи

(111) **17728** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/1019 (220) 20/10/2009
 (181) 20/10/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **VIIV HEALTHCARE UK LIMITED**
**980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
 9GS, GB**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

VIIV HEALTHCARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и медицински препарати и
 супстанции; вакцини

кл. **10** - медицински и хируршки апарати и
 инструменти, инхалатори, делови и опрема за
 сите претходнонаведени производи

кл. **41** - образовни услуги, имено водење семинари
 кои се однесуваат за здравјето и познавање на
 здравјето и пропагирање материјали во врска со
 нив

кл. **42** - услуги за истражување и развој во полето на
 пронаоѓањето лекови, производи за пронаоѓање
 лекови, фармацевтски производи, медицинска
 дијагностика, биолошки производи, медицински
 апарати, уреди и инструменти; водење клинички
 испитувања; научно советување; снабдување,
 на информации од областа на лабораториска
 технологија; медицински лабораториски услуги;
 обезбедување научни информации преку
 интернет портали

кл. **44** - обезбедување здравствени и медицински
 информации во врска со медицински
 пореметувања; советување и добротворни услуги,
 имено обезбедување информации и асистенција
 кои се однесуваат на здравјето и познавање
 на здравјето; обезбедување медицински
 информации преку интернет портали; сите
 претходно наведени советувања и услуги исто
 така обезбедени преку база на податоци

(111) **17724** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/1022 (220) 22/10/2009
 (181) 22/10/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Трговско Друштво АМСМ УСЛУГИ - СТАНИЦА
 ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДОО - Скопје**
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр51
 СКОПЈЕ, МК

(540)



(591) бела, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 - технички преглед на возила

(111) **17743** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/1030 (220) 27/10/2009
 (181) 27/10/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ**
 Бул. Климент Охридски 586 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
 Скопје

(540)



(591) сина, црвена, жолта, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - печатени работи, материјали за обука и
 настава (освен апарати)

(111) **17667** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/1051 (220) 29/10/2009
 (181) 29/10/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Lipomed AG Fabrikmattenweg**
 4 CH-4144 Arlesheim, Switzerland, SZ

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

MYRIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(111) **17663** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/1053 (220) 29/10/2009
 (181) 29/10/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Amylin Pharmaceuticals, Inc**
 9360 Towne Centre Drive, San Diego, California,
 92121, USA, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ВУЕТТА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи, имено
 фармацевтски производи за употреба при третман
 и превенција на пореметувања на метаболизмот,
 ендокрини состојби и пореметувања, дијабетис,
 дијабетички компликации и хормонални
 заболувања и пореметувања

(111) **17666** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/1054 (220) 29/10/2009
 (181) 29/10/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Hayward Industries, Inc.**
 620 Division Street Elizabeth, NJ 07207, United
 States , US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и
 погонски машини (освен за сувоземни возила);
 машински спојници и трансмисиски елементи



(освен за сувоземни возила); земјоделски направи; инкубатори за јајца; пумпи, делови и опрема за употреба во базени, спа-бањи, топли кади, џакузи и други видови рекреативни водни тела; автоматски чистачи на базени; подводни машини за чистење на површината на базенот; вшмукувачки излезни цевки за празнење на базени, спа-бањи, топли кади, џакузи и други видови рекреативни водни тела

кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци; дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; електронска контрола за употреба во базени, спа-бањи, топли кади, џакузи и други видови на рекреативни водни тела; автоматизирани контролори на составот на водата; далечински управувачи за безжична контрола пристапна преку глобални и локални компјутерски мрежи, за контрола на управувањето со водите и системите за третман составени од мерачи на време, хлоринатори, греачи, пумпи и придвижувачи за базени спа-бањи, топли кади, џакузи, водни карактеристики и други видови рекреативни водни тела; повеќенаменски контролори за базени, спа-бањи, топли кади, џакузи, водни карактеристики и други видови рекреативни водни тела за автоматска контрола на хлорот во водата, за тајмингот на пумпата за филтрирање, температурата, придвижувачите и управувањето со водите и системите за третман; електронска контролна плоча со дигитални екрани за комплетно надгледување и автоматизација на филтрирањето, прочистувањето, и системите за загревање со сончева енергија за базените и спа-бањите, електронски контролори на сончева енергија за контрола на температурата на базените и спа-бањите; автоматски мерач на време за контрола на работењето на филтрите за базените и спа-бањите; далечински управувачи, безжична и кабелска контрола за контролните делови за базени, спа-бањи, топли кади, џакузи, водни карактеристики и други видови на рекреативни водни тела; електрични придвижувачи на вентили; електронски контролиран систем составен од електролитен генератор на хлор и повеќенаменски контролор за контрола на работата, хигиената и одржувањето на базените, спа-бањите и другите видови рекреативни водни тела

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пара, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени; филтри, делови и опрема; греачи, делови и опрема; генератори за сол и хлор, делови и опрема; светла и вентили, делови и опрема, за базени, спа-бањи, топли кади, џакузи и други видови рекреативни водни тела

(111) **17779** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/1056 (220) 29/10/2009
(181) 29/10/2019
(450) 28/02/2011

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за орална нега, имено, пасти за заби, дентални гелови, дентални средства за плакнење, дентални пени, гелови за белеење на забите, пасти за белење на забите, освежувачи за здивот и средства за плакнење уста, кои не се за медицинска употреба

кл. 21 - четки за заби, конци за чистење заби

(111) **17683** (151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/1069 (220) 02/11/2009
(181) 02/11/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Оптика Центар ДООЕЛ**
Т.Ц Амам лок. 106/1 6000 Охрид Р.Македонија, МК

(540)



(591) темно црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - очила, рамки за очила, стакла за очила, кутии за очила, очила за сонце, очила (оптика)

кл. 14 - накит

кл. 35 - услуги за продажба на мало и големо со очила, прибор за очила, накит

(111) **17807** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/1079 (220) 06/11/2009
(181) 06/11/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Фармасвис Доел**
ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје



(540)

RAPIDOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати - лекови

(111) **17633** (151) 29/12/2010

(210) ТМ 2009/1080 (220) 06/11/2009

(181) 06/11/2019

(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за продукција, трговија и услуги ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известување, книги, нацрти

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), изнајмување рекламен простор, јавно мислење, објавување на јавни текстови, пропагандни дејности, рекламна хроника

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **17632** (151) 29/12/2010

(210) ТМ 2009/1081 (220) 06/11/2009

(181) 06/11/2019

(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за продукција, трговија и услуги ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

АЛО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известување, книги, хацрти

(111) **17631** (151) 29/12/2010

(210) ТМ 2009/1090 (220) 09/11/2009

(181) 09/11/2019

(450) 28/02/2011

(732) **May Cheong Toy Products Factory Limited (Hong Kong Company)**

7/F., East Wing Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Tsimshatsui East Kowloon, Hong Kong, HK

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и добра направени од овие материјали неспомнати на друго место, печатени материјали, материјали за поврзување книги, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариски и домашни потреби, материјал за уметници, четки за боење, машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел), материјали за обуки и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување (не спомнати на друго место), букви за печатење, блокови за печатење

кл. 28 - играчки, игри и предмети за игра, коли-играчки, возила - играчки, мали модели на коли, мали модели на возила, комплет за моделирање мали коли и возила, божикни играчки, образовни играчки, играчки за педучилишно образование, електронски играчки

кл. 35 - рекламирање, деловен менаџмент, деловна администрација, функции на канцеларија, продажба на: мало и големо и продажба преку интернет на играчки, игри и предмети за игра



(111) **17629** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/1091 (220) 09/11/2009
 (181) 09/11/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **GOODWILL TRADEMARKS PTE. LTD.**
3 Anson Road, #27-01 Springleaf Tower, Singapore
079909, SG

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и добра направени од овие материјали неспомнати на друго место, печатени материјали, материјали за поврзување книги, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариски и домашни потреби, материјал за уметници, четки за боење, машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел), материјали за обуки и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување (не спомнати на друго место), букви за печатење, блокови за печатење

кл. **28** - играчки, игри и предмети за игра, коли-играчки, возила - играчки, мали модели на коли, мали модели на возила, комплет за моделирање мали коли и возила, божикни играчки, образовни играчки, играчки за педучилишно образование, електронски играчки

кл. **35** - рекламирање, деловен менаџмент, деловна администрација, функции на канцеларија, продажба на: мало и големо и продажба преку интернет на играчки, игри и предмети за игра

(111) **17656** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/1092 (220) 09/11/2009
 (181) 09/11/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **UNIMED Pharma, s.r.o.,**
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, Словачка,
SK

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

UNICLOPHEN

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;

диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **17655** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/1093 (220) 09/11/2009
 (181) 09/11/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **UNIMED Pharma, s.r.o.,**
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, Словачка,
SK

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

UNIFLOX

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **17718** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/1105 (220) 10/11/2009
 (181) 10/11/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје**
ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК

(540)



Makedonijaturist AD Skopje

(591) црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци;
 привремено сместување

(111) **17670** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/1127 (220) 12/11/2009
 (181) 12/11/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **ГАЛАФАРМ дооел Скопје**
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, МК



(540)

SOLARUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметички производи

(111) 17671	(151) 16/12/2010
(210) ТМ 2009/1128	(220) 12/11/2009
	(181) 12/11/2019
	(450) 28/02/2011

(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје,
МК

(540)

CITROGALA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметички производи

(111) 17668	(151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/1129	(220) 12/11/2009
	(181) 12/11/2019
	(450) 28/02/2011

(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје,
МК

(540)

СИЛК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметички производи

(111) 17669	(151) 29/12/2010
(210) ТМ 2009/1130	(220) 12/11/2009
	(181) 12/11/2019
	(450) 28/02/2011

(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје,
МК

(540)

ЛИПГАЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметички производи

(111) 17822	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/1151	(220) 20/11/2009
	(181) 20/11/2019
	(450) 28/02/2011

(732) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

PLAYBOY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили (циради), едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји; а особено, ремени за сите намени; влакна од алпака (алпаса); јажиња за усидрување; козји ангора влакна; животински влакна; торби за чување на скапоцености; вреќи за перење на чорапи; мрежести вреќи за играчки за када со закачување на вакуум систем; јажиња за банџи (bungee); обмотувачи од јута за билки; мрежи за пеперутки; вреќи од платно за перење веш; вреќи од ткаенина за перење веш; вреќи од ткаенина за одложување; сицими; ситни меки пердуви; непрокисливи платна за прекривање; мрежи од ткаенини или полиестер кои се користат за одложување на играчки и други артикли во домаќинството; шаторско платно; вреќички од ткаенина за поштенско испраќање; полнење; мрежи за рибарење; рунска волна; торби за одложување на облекло; мрежи за лулање; висечки мрежи за складирање топки; коноп (колчиште од коноп); торби вреќи кои се користат во хортикултурата, имено, торби и вреќи од ткаена синтетика или природни влакна или пластични материјали; сите за гаење на било кои билки, жбунови или дрвја; јута; врвци за држење на очила, значки, клучеви и други артикли; торби за држење веш; торби за перење веш; поштенски торби; мрежести вреќи за одложување на предмети; мрежести вреќи за перење на долни руби; јажиња за планинарење; вреќи од ткаенини за повеќекратна наменја; мрежа; влакна од најлон што се користат за изработка на текстил; текстилни торби за пакување; материјали кои се користат како полнила а не се од гума, хартија или пластика; коноп за закачување на билки; пластични кеси за одложување кои се користат во индустријата на хемиското чистење; пластични кесички за лед; пластични карики за употреба во куќа и бавча; влакна од полиестер; подвижни торби за одложување на играчки; заштитни вреќи од ткаенина за чување паричници кога не се користат; заштитни облоги од винил за



кади, базени, рибници, бањи (spa) и индустриски резервоари; суров памук; сурови влакнести текстилни материјали; суров лен, сурова свила, сурови текстилни влакна; сурова волна; јажиња кои се користат како играчки за кукни миленици; јажести подвижни скали; полусинтетички влакна; вреќи за одложување чевли; свилени влакна; свилена мрежа; торби од платно и најлон за одложување надодатоци од правосмукалка; мрежи за симнување на скрама од базените; синтетички влакна; накатранисени платна; шатори; шатори за планинарење и кампување; вреќи од текстил за пакување на трговска стока; текстилни влакна; ремени за врзување; неприлагодени прекривачи за чамци или морски возила; неприлагодени spa прекривачи; неприлагодени прекривачи за базени; неприлагодени прекривачи за возила; подни винил прекривачи; волна, влакнести предива

- | | |
|---|------------------|
| (111) 17824 | (151) 18/01/2011 |
| (210) TM 2009/1152 | (220) 20/11/2009 |
| | (181) 20/11/2019 |
| | (450) 28/02/2011 |
| (732) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US | |
| (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | |
| (540) | |

PLAYMATE

- | | |
|--|--|
| (551) индивидуална | |
| (510, 511) | |
| кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили (циради), едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји; а особено, ремени за сите намени; влакна од алпака (алраса); јажиња за усидрување; козји ангора влакна; животински влакна; торби за чување на скапоцености; вреќи за перење на чорапи; мрежести вреќи за играчки за када со закачување на вакуум систем; јажиња за банџи (bungee); обмотувачи од јута за билки; мрежи за пеперутки; вреќи од платно за перење веш; вреќи од ткаенина за перење веш; вреќи од ткаенина за одложување; сиџими; ситни меки пердуви; непрокисливи платна за прекривање; мрежи од ткаенини или полиестер кои се користат за одложување на играчки и други артикли во домаќинството; шаторско платно; вреќички од ткаенина за поштенско испраќање; полнење; мрежи за рибарење; рунска волна; торби за одложување на облекло; мрежи за лулање; висечки мрежи за складирање топки; коноп (колчиште од коноп); торби вреќи кои се користат во хортикултурата, имено, торби и вреќи од ткаена синтетика или природни влакна или | |

пластични материјали; сите за гаење на било кои билки, жбунови или дрвја; јута; врвци за држење на очила, значки, клучеви и други артикли; торби за држење веш; торби за перење веш; поштенски торби; мрежести вреќи за одложување на предмети; мрежести вреќи за перење на долни руби; јажиња за планинарење; вреќи од ткаенини за повеќекратна наменја; мрежа; влакна од најлон што се користат за изработка на текстил; текстилни торби за пакување; материјали кои се користат како полнила а не се од гума, хартија или пластика; коноп за закачување на билки; пластични кеси за одложување кои се користат во индустријата на хемиското чистење; пластични кесички за лед; пластични карики за употреба во куќа и бавча; влакна од полиестер; подвижни торби за одложување на играчки; заштитни вреќи од ткаенина за чување паричници кога не се користат; заштитни облоги од винил за кади, базени, рибници, бањи (spa) и индустриски резервоари; суров памук; сурови влакнести текстилни материјали; суров лен, сурова свила, сурови текстилни влакна; сурова волна; јажиња кои се користат како играчки за кукни миленици; јажести подвижни скали; полусинтетички влакна; вреќи за одложување чевли; свилени влакна; свилена мрежа; торби од платно и најлон за одложување надодатоци од правосмукалка; мрежи за симнување на скрама од базените; синтетички влакна; накатранисени платна; шатори; шатори за планинарење и кампување; вреќи од текстил за пакување на трговска стока; текстилни влакна; ремени за врзување; неприлагодени прекривачи за чамци или морски возила; неприлагодени spa прекривачи; неприлагодени прекривачи за базени; неприлагодени прекривачи за возила; подни винил прекривачи; волна, влакнести предива

- | | |
|---|------------------|
| (111) 17826 | (151) 18/01/2011 |
| (210) TM 2009/1153 | (220) 20/11/2009 |
| | (181) 20/11/2019 |
| | (450) 28/02/2011 |
| (732) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US | |
| (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | |
| (540) | |



- | | |
|--------------------|--|
| (551) индивидуална | |
|--------------------|--|



(510, 511)

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили (циради), едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји; а особено, ремени за сите намени; влакна од алпака (алраса); јажиња за усидрување; козји ангора влакна; животински влакна; торби за чување на скапоцености; вреќи за перење на чорапи; мрежести вреќи за играчки за када со закачување на вакуум систем; јажиња за банџи (bungee); обмотувачи од јута за билки; мрежи за пеперутки; вреќи од платно за перење веш; вреќи од ткаенина за перење веш; вреќи од ткаенина за одложување; сиџими; ситни меки пердуви; непрокисливи платна за прекривање; мрежи од ткаенини или полиестер кои се користат за одложување на играчки и други артикли во домаќинството; шаторско платно; вреќички од ткаенина за поштенско испраќање; полнење; мрежи за рибарење; рунска волна; торби за одложување на облекло; мрежи за лулање; висечки мрежи за складирање топки; коноп (колчиште од коноп); торби вреќи кои се користат во хортикултурата, имено, торби и вреќи од ткаена синтетика или природни влакна или пластични материјали; сите за гаење на било кои билки, жбунови или дрвја; јута; врвци за држење на очила, значки, клучеви и други артикли; торби за држење веш; торби за перење веш; поштенски торби; мрежести вреќи за одложување на предмети; мрежести вреќи за перење на долни руби; јажиња за планинарење; вреќи од ткаенини за повеќекратна наменја; мрежа; влакна од најлон што се користат за изработка на текстил; текстилни торби за пакување; материјали кои се користат како полнила а не се од гума, хартија или пластика; коноп за закачување на билки; пластични кеси за одложување кои се користат во индустријата на хемиското чистење; пластични кесички за лед; пластични карики за употреба во куќа и бавча; влакна од полиестер; подвижни торби за одложување на играчки; заштитни вреќи од ткаенина за чување паричници кога не се користат; заштитни облоги од винил за кади, базени, рибници, бањи (spa) и индустриски резервоари; суров памук; сурови влакнести текстилни материјали; суров лен, сурова свила, сурови текстилни влакна; сурова волна; јажиња кои се користат како играчки за кукни миленици; јажести подвижни скали; полусинтетички влакна; вреќи за одложување чевли; свилени влакна; свилена мрежа; торби од платно и најлон за одложување надодатоци од правосмукалка; мрежи за симнување на скрама од базените; синтетички влакна; накатранисени платна; шатори; шатори за планинарење и кампување; вреќи од текстил за пакување на трговска стока; текстилни влакна; ремени за врзување; неприлагодени прекривачи за чамци или морски возила; неприлагодени spa прекривачи; неприлагодени прекривачи за базени; неприлагодени прекривачи за возила; подни винил прекривачи; волна, влакнести предрива

(111) 17828 (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/1190 (220) 02/12/2009
(181) 02/12/2019
(450) 28/02/2011

(732) Gowan Company, L.L.C.
370 S. Main Street, Yuma, Arizona 85364, , US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

IMIDAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - земјоделски пестициди

(111) 17829 (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/1191 (220) 03/12/2009
(181) 03/12/2019
(450) 28/02/2011

(732) Марија Саздева
Ул. Сава Ковачевиќ бр. 105Д, 1000 Скопје,, МК
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

PAUZA ZA LJUBOV

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење, управување со работи
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; подготвување на настава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) 17727 (151) 11/01/2011
(210) ТМ 2009/1196 (220) 07/12/2009
(181) 07/12/2019
(450) 28/02/2011

(732) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК
(540)

filija
www.filija.mk

(591) црвена, жолта, црна и сина



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **11** - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, буреќ, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греене, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфун

кл. **17** - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **21** - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки; метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки. Четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкици за сува и влажна околина

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфун, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **37** - поправки; инсталациски услуги

(111) **17830** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/1213 (220) 07/12/2009
(181) 07/12/2019
(450) 28/02/2011

(732) Друштво за проектирање, контрола и услуги
ТЕХНОИНСПЕКТ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански бр 113 1000 Скопје
Република Македонија, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)

ТЕХНОИНСПЕКТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - рекламирање, управување со работата канцелариски работи; трговија на големо и мало со: апарати за вршење анализа на воздухот, аларми (аларми за пожар), свона (уреди за тревожење), чамци (противпожарни чамци), аларми против кражба, облека од азбест за заштита од пожар, ракавици од азбест за заштита, штитници од азбест за пожарникари, облека за заштита од несреќни случаи радијација и оган, блокади протав промени на струја (импенданца), сгфоводници (громобрани), електрични инсталации за далечинско управување во индустрија, детектори (детектори за чад), апарати за дијагноза што не се за медицинска употреба, апарати за гаснење пожар, гасомери, противпожарни покривки, противпожарни возила, скали за во случај на пожар, прскалки за противпожарничарски црева, шлемови (заштитни шлемови), електрични апарати за надгледување, инструменти за мерење температура

кл. **37** - инсталациски услуги; монтирање и поправање протавпожарни аларми, надзор, монтирање и поправање електрични аларата, компјутерски компоненти (инсталирање, одржување и поправање компјутерски компоненти)

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражување и планирање поврзано со нив, заштита на животната средина (истражувања на полето на заштитата на животната средина); испитување материјали; проекти (технички проекти); инженерство; истражувања во техниката

кл. **45** - безбедносни услуги за заштита на имотите и поединците; противпожарни аларми (изнајмување противпожарни аларми); противпожарни апарати (изнајмување противпожарни апарати); консултирање (агенции за советување за безбедност); безбедност (проверување фабрики од безбедносни причини)

(111) **17837** (151) 20/01/2011
 (210) ТМ 2009/1224 (220) 09/12/2009
 (181) 09/12/2019
 (450) 28/02/2011

(300) 77-756951 11/06/2009 US

(732) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware, 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, United States of America, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

TRAX

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **12** - моторни земни возила, имено, автомобили, спортско корисни возила (SUV), камиони и комбиња, во класата 12

(111) **17831** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/1227 (220) 10/12/2009
 (181) 10/12/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **ДПТУ ИМПЕРИЈАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Финска бр. 218 1000 Скопје, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темно црвена, жолто-златна и зелена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики, производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена за сите овие материјали, или од пластика

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. **28** - игри и играчки; украси за елка

кл. **35** - рекламирање; водење на работењето; управување со работи; трговија на големо и мало; увоз-извоз

(111) **17812** (151) 13/01/2011
 (210) ТМ 2009/1235 (220) 11/12/2009
 (181) 11/12/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О. бул.„Александар Македонски“ бр.12, 1000 Скопје, МК**

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје

ул.„Александар Македонски“ 12, 1000, Скопје

(540)

Здравјево прег сè

(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи, диететски супстанции

кл. **30** - чаеви

кл. **35** - рекламирање

(111) **17722** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/1238 (220) 15/12/2009
 (181) 15/12/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Стефан Ѓорѓиоски, Овластено лице Приватна здравствена установа-заботехничка лабораторија ДЕНТАЛ КРАФТ Скопје бул. М.Х.Јасмин бр. 52/1-1 Скопје, МК**

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА

бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, црна, зелена, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагрзување; сапуни, парфимерија, стерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хирбициди

кл. **44** - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината за луѓето или животните; услуги од областа на земјоделието, градинарството и шумарството



(111) **17799** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/1240 (220) 16/12/2009
 (181) 16/12/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **NTP "LABERION"**
Рп. ' Llapi' 32, 11000 Podujeve, KOSOVE, MK

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
 (540)



(591) сина, зелена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; џемови, мармалади, компоти; овошна каша

кл. **32** - овошни напивки и овошни сокови; сирупи и останати препарати за подготвување напивки; концентрати од овошје без алкохол

(111) **17710** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/1244 (220) 17/12/2009
 (181) 17/12/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Јосимовски Томе,**
Ул; Хо-Ши_Мин бр; 345 б, 1000 Скопје, МК, МК

(540)



(591) портокалова, темно-сина, сива и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **38** - емитување ТВ програма, емитување емисии

кл. **41** - забава, културни активности, образовни услуги, спортски активности

(111) **17787** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/1245 (220) 17/12/2009
 (181) 17/12/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Abbott Laboratories**
Abbott Park, Illinois 60064, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

SYNAGIS

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати; хуманизирано моноклонално антителио против респираторен синцицијален вирус

(111) **17657** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/1247 (220) 17/12/2009
 (181) 17/12/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Барлакоски Божидар**
ул.,, Пере Темелкоски"бр. 14 7500 Прилеп, МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, сина, црна, црвена и сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **35** - огласување; информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), истражувања за дејностите, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување уреднички апарати и прибор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот), претплата на весници (услуги за претплата на весници) /за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање. телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници), ширење рекламен материјал

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности, академии (обука); допишување (обучување по пат на допишување); изложби (организирање

изложби) во културни или воспитни цели; клубови (услуги на клубови) /забава или одгледување/; книги (издавање книги); книги (изнајмување книги); натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/; објавување текстови / не се рекламни/; планирање приеми /забава/; разговори (организирање и водење на разговори); разонода; разонода (упатство за разонода); слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време); студио за снимање (услуги на студио за снимање); театарски претстави; тонски снимки (изнајмување на тонски снимки); упатства за рекреација; филмови (изнајмување филмови); филмови (производство на филмови)

кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; сметачи (изнајмување сметачи); сметачи (програмирање на сметачите)

(111) **17739** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/1249 (220) 18/12/2009
(181) 18/12/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Abbott Respiratory LLC**
Abbot Park, Illinois 60064, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

NIASPAN SF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **17801** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/1253 (220) 21/12/2009
(181) 21/12/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС**
КОМПАНИ ДОО Скопје
ул. Гуро Гаковиќ бр. 67, 1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **17800** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/1254 (220) 21/12/2009
(181) 21/12/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС**
КОМПАНИ ДОО Скопје
ул. Гуро Гаковиќ бр. 67, 1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

АНА!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **17808** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2009/1264 (220) 23/12/2009
(181) 23/12/2019
(450) 28/02/2011

(732) **Маркет Ком Консалтинг ДООЕЛ**
ул. Нерешка бр. 1 1000 Скопје, МК

(740) Маркет Ком Консалтинг ДООЕЛ
ул. Железничка бр.36,2/5, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, анализи, менаџмент консалтинг, регрутинг бизнис истражувања, организациски консалтинг, продажни промоции, маркетинг истражувања, анализа на цени, бизнис проценки, оутсорсинг услуги

кл. 36 - работи поврзани со недвижен имот, управување со недвижности, агенции за недвижен имот, апартмани(изнајмување)

кл. 45 - правни работи, правни истражувања



(111) **17755** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2009/1265 (220) 23/12/2009
 (181) 23/12/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **JanSport Apparel Corp.**
3411 Silverside Road Wilmington, Delaware
U.S.A, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа, и производите направени од овие материјали (вклучени во класата 18); кожа од животни, куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи; торби за на грб, багаж, патни цилиндрични торби, торби за на рамо, рачни торби, кеси за пазарење, курирски торби, акт чанти, торбички, торбички кои се носат на појас, паричници, торбички за тоалетен прибор што се продаваат празни, кутии за моливи што се продаваат празни, актовки, торби за кампери, торби за планинари, торби за книги, патнички торби за носење, женски чантички со посебен механизам на затворање, козметички торби што се продаваат празни, мали ранци, торби за на колковите, канци со конструкција, патни торби за облека, женски чантички, футроли за клучеви, ранци, руксацци, мрежаста торби за пазарење, торби организери, школски торби, спортски торби, ремени и прерамки за багаж и рачни торби, куфери, кутии за тоалетен прибор, торби за патување, кутии за патување, несесери кои се продаваат празни, џебни паричници

кл. **25** - облека, покривки за глава и обувки, јакни, капути, елечи, кошули, џемпери, т-маици, шапки, капи, ремени

(111) **17678** (151) 29/12/2010
 (210) ТМ 2009/1274 (220) 24/12/2009
 (181) 24/12/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **Корстјенс Интернационал БВ (Corstjens International BV)**
Мортелмолен 3, 1185 XV Амстелвеен,
Холандија, NL

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
 ул. "Васил Главинов" бр.3/1-1, 1000, Скопје

(540)

CORSTJENS

(551) индивидуална

17755

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи

кл. **36** - работи поврзани со недвижен имот

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока

(111) **17608** (151) 15/12/2010
 (210) ТМ 2009/1285 (220) 25/12/2009
 (181) 25/12/2019
 (450) 28/02/2011

(732) **SIM Licensing Ltd**
3 Chrysanthou Mylona Street, P.C. 3030 Limassol,
Cyprus, CY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
 И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје

(540)

ELIE SAAB

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **3** - парфемеи, тоалетни води; гелови, соли за бањање и туширање(не се за медицинска употреба); тоалетни сапуни, дезодоранси за тело; козметика имено креми, млека, лосиони, гелови и пудри за лице, за тело и за раце; препарати за заштита од сонце (козметички производи); шминка; шампони; гелови, спрејови, пени и балсами за моделирање на косата и нега на косата; лакови за коса; бои за коса и препарати за боење на косата; препарати за трајно бранување и виткање на косата; есенцијални масла за лична употреба, креми за бричење, за после бричење, продукти за депилација

кл. **9** - очила, очила за сонце, футроли за очила, синцирчиња за очила, рамки за очила

кл. **25** - облека, обувки, капи

(111) **17709** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/11 (220) 13/01/2010
 (181) 13/01/2020
 (450) 28/02/2011

(732) **Друштво за трговија и угостителство ПАПИЛОН**
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје
ул."Козле" бр.237, Скопје, МК

(740) Петре Шилегов, адвокат
 Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000

(540)



(591) темно црвена и бела

(551) индивидуална



(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) 17719	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/13	(220) 13/01/2010
	(181) 13/01/2020
	(450) 28/02/2011

(732) **Кипровски Александар**
ул. Михаил Чаков 7А 1/21, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, сива и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) 17713	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/14	(220) 13/01/2010
	(181) 13/01/2020
	(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за производство, промет и услуги**
РОТИКО Далибор и др.ДОО экспорт-импорт
Скопје
ул. Ленинова бр.44, МК
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ВЕТПОИТ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) 17708	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/17	(220) 14/01/2010
	(181) 14/01/2020
	(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за производство, промет и услуги**
РОТИКО Далибор и др.ДОО экспорт-импорт
Скопје
ул. Ленинова бр.44, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна и светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) 17825	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/20	(220) 14/01/2010
	(181) 14/01/2020
	(450) 28/02/2011

(732) **ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО**
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ДАНИ-Л.Т.Д" дооел
увоз-извоз- Охрид
ул. Абас Емин 179-Охрид, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито“ бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

ИНО СПЕКТАР

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) 17742	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/21	(220) 15/01/2010
	(181) 15/01/2020
	(450) 28/02/2011

(732) **Друштво за трговија, угостителство и услуги**
ВИТА-МИКС ДООЕЛ экспорт-импорт
ул. Вера Јоциќ бр.53 с.Трубарево, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје



(540)



(591) бела, црна, зелена и жолто-златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати; диетски производи што се користат во медицината

кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **17804** (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/22 (220) 15/01/2010

(181) 15/01/2020

(450) 28/02/2011

(732) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

AIRWAVES EXTREME

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи, гума за цвакање, гума за цвакање од која се прават балончиња, слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблети за лижење

(111) **17803** (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/23 (220) 15/01/2010

(181) 15/01/2020

(450) 28/02/2011

(732) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

STRONGER THAN STRONG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи, гума за цвакање, гума за цвакање од која се прават балончиња, слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблети за лижење

(111) **17752** (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/24 (220) 15/01/2010

(181) 15/01/2020

(450) 28/02/2011

(732) **Intel Performance Learning Solutions, Ltd.**
Collinstown Industrial Park, Leixlip Country Kildare, Ireland, IE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надзор), апарати и инструменти за спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електричната енергија; апарат за снимање пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носители на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апарати што се активираат со парички; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарат за гаснење пожар компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за образование; компјутерски софтвер за преземање и менаџирање на содржини од компјутерски мрежи или интернет

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од овие материјали, не се опфатени во другите класи, печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лелила за употреба во канцеларија или домаќинство; уметнички материјали, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се опфатени во другите класи); печатарски букви; блокови за печатење; печатени изданија од областа или за целите на образованието

кл. 38 - телекомуникации; електронски пренос на податоци, слики документи и други содржини преку компјутерски мрежи или интернет, обезбедување електронски огласни табли на интернет и соби за разговор за пренесување на пораки меѓу компјутерските корисници; обезбедување средства за компјутерска мрежа



за интеракција во реално време и комуникација со други компјутерски корисници; услуги за електронска пошта

кл. 41 - образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; образовни услуги преку компјутерски мрежи или интернет

(111) **17748** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/25 (220) 15/01/2010
(181) 15/01/2020
(450) 28/02/2011

(732) **Intel Performance Learning Solutions, Ltd.**
Collinstown Industrial Park, Leixlip Country
Kildare, Ireland, IE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

SKOOOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надзор), апарати и инструменти за спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електричната енергија; апарат за снимање пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носители на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апарати што се активираат со парички; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарат за гаснење пожар компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за образование; компјутерски софтвер за преземање и менаџирање на содржини од компјутерски мрежи или интернет

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од овие материјали, не се опфатени во другите класи, печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за употреба во канцеларија или домаќинство; уметнички материјали, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се опфатени во другите класи); печатарски букви; блокови за печатење; печатени изданија од областа или за целите на образованието

кл. 38 - телекомуникации; електронски пренос на податоци, слики документи и други содржини преку компјутерски мрежи или интернет, обезбедување електронски огласни табли на интернет и соби за разговор за пренесување на пораки меѓу компјутерските корисници; обезбедување средства за компјутерска мрежа

за интеракција во реално време и комуникација со други компјутерски корисници; услуги за електронска пошта

кл. 41 - образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; образовни услуги преку компјутерски мрежи или интернет

(111) **17793** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/28 (220) 18/01/2010
(181) 18/01/2020
(450) 28/02/2011

(732) **Трговско друштво за производство промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул.Алберт Ајнштајн бр.8 1000 Скопје,, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, спортски торби, торби за патување, кожени ремени, портмонеа, женски чанти, кожени кутии, прекривачи од кожа, крзна, куфери

кл. 25 - облека, обувки и капи, вратоврски, костуми за капење, гаќички за капење, облека за плажа, баретки, корсети, чизми, спортски обувки, сандали, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери, кошули, шамии, шалови, панталони, костуми, елечи, џемпери, чорапи

кл. 35 - канцелариски работи; трговија на гоемо и мало со: кожа, имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, спортски торби, торби за патување, кожени ремени, портмонеа, женски чанти, кожени кутии, прекривки од кожа, крзна, куфери; трговија на големо и мало со: облека, обувки, капи, вратоврски, костуми за капење, гаќички за капење, облека за плажа, баретки, корсети, чизми, спортски обувки, сандали, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери, кошули, шамии, шалови, панталони, костуми, елечи, џемпери, чорапи

(111) **17730** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/30 (220) 20/01/2010
(181) 20/01/2020
(450) 28/02/2011

(732) **Fresenius Kabi AG.**
Friedrichstrasse 2-6, 60323 Frankfurt am Main,
DE



(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

КАВИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати и супстанции; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; седства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **17798** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/31 (220) 20/01/2010
(181) 20/01/2020
(450) 28/02/2011

(732) **Трговско друштво за производство и промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Алберт Ајнштајн бр.8, 1000 Скопје, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) сребрена, црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **18** - кожа, имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, спортски торби, торби за патување, кожени ремени, портмонеа, џебни паричници, кожени кутии, прекривки од кожа, крзна, куфери, женски чанти, имитации на кожа, училишни торби

кл. **35** - канцелариски работи; книговодство, администрација, рекламирање и промовирање производи, бизнис проценки, аукционерство, претставување на стоките, изложби, фактурирање, издавање лиценци за стоки и услуги за други лица, маркетинг истражување, трговија на големо и мало со: кожа, имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, спортски торби, торби за патување, кожени ремени, портмонеа, џебни паричници, кожени кутии, прекривки од кожа, крзна, куфери женски чанти, имитации на кожа, училишни торби

(111) **17797** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/32 (220) 20/01/2010
(181) 20/01/2020
(450) 28/02/2011

(732) **Макпрогрес ДОО ул.Илинденска бб, 2310 Винаца, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - торти, тортички

(111) **17809** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/34 (220) 20/01/2010
(181) 20/01/2020
(450) 28/02/2011

(732) **„AS MOTORS” Ltd. bulv.Tsar Boris III, 339, 1619 Sofia, BG**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

RESURS

(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **1** - хемиски производи потребни за индустријата, хемиски додатоци за моторните горива, хемиски додатоци за моторни масла, хемиски додатоци за масла за менувачка кутија на автомобили

кл. **4** - индустриски масла и мазива, додатоци на моторните масла, додатоци на маслата за менувачката кутија на автомобилите; масла, антикорозивни средства; антикорозивни реметализирачки средства; продукти за апсорбирање за влажење и сврзување на прашокот; горива, вклучително моторни горива; додатоци за нехемиски додатоци за моторните горива

кл. **6** - метали и нивните легури; високо дисперзивни метални додатоци за моторните масла, високодисперзивни метални додатоци за маслата на менувачките кутии на автомобилите

кл. 35 реклама; раководење со трговските работи; трговска администрација; административни дејности



кл. 37 - ремонт; обновување на метални површини заради реметализација

кл. 40 - обработка на материјали; реметализација на метални површини

(111) 17823 (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/36 (220) 21/01/2010
(181) 21/01/2020
(450) 28/02/2011

(732) ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д“ дооел увоз-извоз-Охрид
ул. Абас Емин 179-Охрид, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито“ бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, црвена, жолта и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) 17821 (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/37 (220) 21/01/2010
(181) 21/01/2020
(450) 28/02/2011

(732) ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д“ дооел увоз-извоз- Охрид
ул. Абас Емин 179-Охрид, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито“ бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) 17796 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/38 (220) 21/01/2010

(181) 21/01/2020

(450) 28/02/2011

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SOS Кредит

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање за отсутни претплатници), ширење рекламни материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на



дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање на web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **17795** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/39 (220) 21/01/2010
 (181) 21/01/2020
 (450) 28/02/2011

(732) **Макпрогрес ДОО**
 ул.Илинденска бб, 2310 Винаца, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SWEET MOON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, бисквити, крекери, соленки, грицки, снек (snack) храна, вафли, фино ситно печиво

(111) **17832** (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/42 (220) 25/01/2010

(181) 25/01/2020

(450) 28/02/2011

(732) **Lipomed AG**

Fabrikmattenweg 4 CH-4144 Arlesheim, CH

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

LITAK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **17833** (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/55 (220) 27/01/2010

(181) 27/01/2020

(450) 28/02/2011

(732) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)

RETENGO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **17834** (151) 20/01/2011
 (210) ТМ 2010/56 (220) 27/01/2010
 (181) 27/01/2020
 (450) 28/02/2011

(732) **ВИТАМИНКА АД and ВИТАМИНКА АД Прилеп**
 ул. Леце Костески 23, 7500 Прилеп, МК and
 Леце Котески 23, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно сина и темно розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - шеќер во прав

(111) **17835** (151) 20/01/2011
 (210) ТМ 2010/57 (220) 27/01/2010
 (181) 27/01/2020
 (450) 28/02/2011

(732) **Скопски Саем ДОО Скопје**
 ул. Беласица 2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности, изложби (организирање изложби) во културни и воспитни цели, конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

(111) **17836** (151) 20/01/2011
 (210) ТМ 2010/64 (220) 28/01/2010
 (181) 28/01/2020
 (450) 28/02/2011

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ**
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MERISTAT-SANOVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **17783** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/88 (220) 04/02/2010
 (181) 04/02/2020
 (450) 28/02/2011

(732) **ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје**
 ул. Миле Поп Јорданов бр. 23-а/5, Карпош,
 1000 Скопје, МК

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА**
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло зелена, сина, светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди, хранливи додатоци за медицинска употреба, прехранбени производи за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, бањи (кислородни бањи), бањи (соли за бањи со минерална вода), содабикарбона за фармацевтска употреба, леб за дијабетичари, миризлива бонбона против непријатен мирис во устата, кристализиран шеќер за медицинска употреб, капсули за лекови, капсули за фармацевтска употреба, кедрово дрво за одбивање инсекти, целулозни естри за фармацевтска употреба, дрвен јаглен за фармацевтска употреба, хемиски препарати за медицинска употреба, хемиско-фармацевтски производи, кора од кондуранго за медицинска употреба, лекови против запек, средств а за прочистување, дезодоранси за облека и текстил, детергенти за медицинска употреба, леб за дијабетичари, хемиски производи за дијагностицирање бременост, препарати за дијагностицирање производи за измрзнатици, хлороформ, рибино масло, дијастаза, диететски



пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанци за медицинска употреба, дигестиви за фармацевтска употреба, дезинфекциони средства за хигиенска употреба, ферменти за фармацевтска употреба, млечни ферменти за фармацевтска употреба, растителни влакна за јадење нењхранливи, рибино брашно за медицинска употреба, брашно за фармацевтска употреба, лепила за фаќање муви, леплива хартија за фаќање муви, средства за уништување муви, дезинфекциони пастили, дезинфекциони стапчиња, масти за медицинска употреба, масти за ветеринарна употреба, лековити билки, билни чаеви за медицинска употреба, додатоци за крма за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, лекови против потење на стапала, мевлем за измрзнатици, хидроген пероксид за медицинска употреба, масла за масажи, лосиони за фармацевтска употреба, ленено семе за фармацевтска употреба, лосиони за медицинска употреба, лековити корења, медицински чај, прирачна аптека, лекови за забарство, лекови за луѓе, мелисова водичка за фармацевтска употреба, млечен шеќер, млечна маст, минерални додатоци на храната, минерални води за медицинска употреба, соли на минерални води, нане за фармацевтска употреба, хартија против молци, средства против молци, препарати за уништување штетници, производи за уништување штетни растенија, масло од терпентин за фармацевтска употреба, таблети за лижење за фармацевтска употреба, дезинфекциони пастили, калиумови соли за медицинска употреба, отров за стаорци, хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна употреба, лекови против потење, матичен млеч, седативи, пилули за фармацевтска употреба, мирисливи соли, преоизводи за стерилизација, хируршки марамчиња, цигари без тутун за медицинска употреба, вагинални исплакувачи, антихелминтици, производи за уништување штеточинки, средства за закрепнување (лекови)

кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, електроди за медицинска употреба, апарати за естетска масажа, ортопедски чевли, апарати за масажа, пернички за спречување красти на телата на пациентите, прстени за олеснување на растењето заби, апарати за тестови што се користат за медицинска анализа

кл. 35 - рекламирање, водење на работењето, канцелариски работи, трговија на големо и мало со: фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанци што се користат во медицината, храна за бебиња, средстава за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди, хранливи додатоци за медицинска употреба, прехранбени производи за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, бањи (кислородни бањи), бањи (соли за бањи со минерална вода), сода бикарбона за фармацевтска употреба, леб за дијабетичари, мирислива бонбона против непријатен мирис во устата, кристализиран шеќер за медицинска употреба, капсули за лекови, капсули за фармацевтска употреба, кедрово дрво за одбивање инсекти, целулозни естри за фармацевтска употреба, дрвен јаглен за фармацевтска употреба, хемиски

препарати за медицинска употреба, хемиско-фармацевтски производи, кора од кондуранго за медицинска употреба, лекови против запек, средства за прочистување, дезодоранси за облека и текстил, детергенти за медицинска употреба, леб за дијабетичари, хемиски производи за дијагностицирање бременост, препарати за дијагностицирање производи за измрзнатици, хлороформ, рибино масло, дијастаза, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанци за медицинска употреба, дигестиви за фармацевтска употреба, дезинфекциони средства за хигиенска употреба, ферменти за фармацевтска употреба, млечни ферменти за фармацевтска употреба, растителни влакна за јадење нењхранливи, рибино брашно за медицинска употреба, брашно за фармацевтска употреба, лепила за фаќање муви, леплива хартија за фаќање муви, средства за уништување муви, дезинфекциони пастили, дезинфекциони стапчиња, масти за медицинска употреба, масти за ветеринарна употреба, лековити билки, билни чаеви за медицинска употреба, додатоци за крма за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, лекови против потење на стапала, мевлем за измрзнатици, хидроген пероксид за медицинска употреба, масла за масажи, лосиони за фармацевтска употреба, ленено семе за фармацевтска употреба, лосиони за медицинска употреба, лековити корења, медицински чај, прирачна аптека, лекови за забарство, лекови за луѓе, мелисова водичка за фармацевтска употреба, млечен шеќер, млечна маст, минерални додатоци на храната, минерални води за медицинска употреба, соли на минерални води, нане за фармацевтска употреба, хартија против молци, средства против молци, препарати за уништување штетници, производи за уништување штетни растенија, масло од терпентин за фармацевтска употреба, таблети за лижење за фармацевтска употреба, дезинфекциони пастили, калиумови соли за медицинска употреба, отров за стаорци, хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна употреба, лекови против потење, матичен млеч, седативи, пилули за фармацевтска употреба, мирисливи соли, преоизводи за стерилизација, хируршки марамчиња, цигари без тутун за медицинска употреба, вагинални исплакувачи, антихелминтици, производи за уништување штеточинки; средства за закрепнување (лекови), трговија на големо и мало со: хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, електроди за медицинска употреба, апарати за естетска масажа, ортопедски чевли, апарати за масажа, пернички за спречување красти на телата на пациентите, прстени за олеснување на растењето заби, апарати за тестови што се користат за медицинска анализа

(111) 17784	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/98	(220) 08/02/2010
	(181) 08/02/2020
	(450) 28/02/2011
(732) ДПТУ АКВИЛА МАРКЕТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје	
бул. Партизански одреди бр. 149/9-блок 4, Карпош, 1000 Скопје, МК	

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, кафена, жолта, окер и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - рекламирање, водење на работењето, канцелариски работи, агенции за рекламирање, ажурирање рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, анализа на цените, договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица, бизнис менаџмент кај уметничките професии, бизнис консултирање, бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, комуникациски медиуми за малопродажба, собирање статистички податоци, средување информации во компјутерски датотеки, систематизација на информации во компјутерски датотеки, пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица, ширење на рекламните огласи, економско прогнозирање, информативни агенции, бизнис проучување, комерцијално информативни агенции, услуги за дизајн на страници за рекламни цели, маркетинг истражување, маркетинг студии, ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, услуги за следење на печатените вести, претплати на весници, компјутерско рекламирање преку интернет, испитување на јавното мислење, организирање изложби од комерцијален и рекламен карактер, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, надворешно рекламирање, објавување рекламни текстови, подготвување рекламни рубрики, изнајмување рекламен материјал, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови

кл. **38** - телекомуникации, изнајмување влез во компјутерска мрежа, емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, обезбедување интернет соби за разговор, комуникација со помош на компјутерски терминали, комуникација со помош на мрежи со оптички кабли, комуникација со телеграми, комуникација со телефон, пренесување слики и пораки со помош на компјутери, компјутерски терминали, електронска пошта, пренесување по факс, информирање за телекомуникации, испраќање пораки, новински агенции, обезбедување пристап до дати на податоци, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување (телешопинг), обезбедување телекомуникациски врски со светската информатичка мрежа, услуги на пренесување конференции од далечина, телефонска служба, изнајмување влез во компјутерска мрежа, изнајмување апарати за испраќање пораки, пренесување преку сателит

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер, обновување

компјутерски бази на податоци, компјутерско програмирање, умножување компјутерски програми, изнајмување компјутери, советување за компјутерски програми, програмирање компјутерски програми, инсталирање компјутерски програми, одржување компјутерски програми, осовременување компјутерски програми, советување во полето на компјутерски хардвер, разменување податоци од физички на електронски носачи, креирање и одржување веб-интернет страници за други, дизајнирање графика, давање простор за веб (интернет) страници, индустриски дизајн, одржување веб-страници за други, одржување компјутерски програми, услуги за нацрт на амбалажи, услуги за заштита на компјутери од вируси, обезбедување алатки за пребарување на интернет, размена на компјутерски програми и податоци, програмирање компјутерски системи, инженерство, изнајмување веб интернет сервери

(111) **17767** (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/108 (220) 09/02/2010

(181) 09/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - млечна чоколада

(111) **17775** (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/111 (220) 09/02/2010

(181) 09/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)





(591) црна, бела, црвена, портокалова, светло кафена,
светло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколадирен флипс

(111) **17772** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/112 (220) 09/02/2010
(181) 09/02/2020
(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, светло и темно жолта, светло и темно
црвена, темно зелена, светло и темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кечап со вкус на пица

(111) **17774** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/113 (220) 09/02/2010
(181) 09/02/2020
(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена и светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - црн пипер во зрно, мелен црн пипер

(111) **17768** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/114 (220) 09/02/2010
(181) 09/02/2020
(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно портокалова, темно зелена, и темно
сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - чоколадни јајца

(111) **17771** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/115 (220) 09/02/2010
(181) 09/02/2020
(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно сина, розова, портокалова, светло и
темно кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - ванилин шеќер

(111) **17773** (151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/117 (220) 09/02/2010
(181) 09/02/2020
(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, темно зелена,
портокалова и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - пикантно лут кечап

(111) 17770 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/118 (220) 09/02/2010

(181) 09/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно сина, црвена, светло и
темно жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - флипс со вкус на сирење

(111) 17769 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/119 (220) 09/02/2010

(181) 09/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно жолта, светло и темно
црвена, светло и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кечап

(111) 17765 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/120 (220) 09/02/2010

(181) 09/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црно, бела, светло и темно жолта, светло и темно
кафена, темно црвена, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - млечен и какао крем

(111) 17763 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/122 (220) 09/02/2010

(181) 09/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно зелена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - лимонтус

(111) 17766 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/123 (220) 09/02/2010

(181) 09/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје



(540)



(591) црна, бела, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - сода бикарбона

(111) 17786 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/130 (220) 10/02/2010

(181) 10/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) **Brown-Forman Corporation, a Delaware, U.S.A., corporation**
850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

HERRADURA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки, вклучително дестилирани алкохоли

(111) 17785 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/131 (220) 10/02/2010

(181) 10/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) **Brown-Forman Corporation, a Delaware, U.S.A., corporation**
850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

EL JIMADOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки, вклучително дестилирани алкохоли

(111) 17731 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/132 (220) 10/02/2010


(181) 10/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) **„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп**
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно кафена, златна, сребрена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - печено мелено кафе

(111) 17745 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/134 (220) 10/02/2010

(181) 10/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) **„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп**
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно кафена и светло зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - диетална темна чоколада

(111) 17746 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/135 (220) 10/02/2010

(181) 10/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) **„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп**
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - прашок за пенест крем и крем за торти и слатки со вкус на чоколада

(111) 17747 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/136 (220) 10/02/2010

(181) 10/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно жолта, светло и темно зелена, светло и темно виолетова, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - прашок за шлаг пена со арома на сладок кајмак и ванилин

(111) 17749 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/137 (220) 10/02/2010


(181) 10/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно жолта, светло и темно зелена, темно кафена, светло и темно виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколадно драже со јадро од суво грозје

(111) 17740 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/138 (220) 10/02/2010

(181) 10/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно жолта, светло и темно кафена и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколадно драже со јадро од кикиритка

(111) 17738 (151) 18/01/2011

(210) ТМ 2010/139 (220) 10/02/2010

(181) 10/02/2020

(450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно зелена и темно сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** - дражирани бонбони со вкус на мента

(111) **17737** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/140 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. ”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, црвена, светло и темно кафена, светло и темно жолта и темно сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** - чајни бисквити

(111) **17736** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/141 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. ”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, црвена, светло и темно кафена, светло и темно жолта, светло и темно портокалова, темно сина и темно зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** бисквити со овошно желе и чоколаден прелив

(111) **17753** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/142 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 28/02/2011


(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. ”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, црвена, светло и темно жолта, светло и темно портокалова, светло и темно кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** - мешавина за колач со вкус на ванила

(111) **17751** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/143 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. ”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** - десерт од темна чоколада и чоколада полнета со крем од лешник

(111) **17750** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/144 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно жолта, светло и темно зелена, светло и темно кафена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 - смеса за инстант пире од компир

(111) **17735** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/145 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно жолта, темно зелена, светло и темно портокалова, светло и темно кафена, темно сина

(551) индивидуална
 (510, 511)


кл. 30 - чајни колачиња

(111) **17734** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/146 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно жолта, светло и темно кафена, светло и темно зелена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 - чоколадно драже со јадро од лешник

(111) **17733** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/147 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно жолта, светло и темно зелена и светло кафена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 - кечап /сос/ од домати

(111) **17732** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/148 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 28/02/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



- (591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно жолта и светло и темно кафеана
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 - прачок за пенаст крем и крем за торти и слатки со арома и вкус на ванила

(111) **17761** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/151 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 28/02/2011

- (732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



- (591) бела, црвена, темно портокалова, златна, светло и темно кафеана
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 - посна чоколада за јадење и готвење

(111) **17762** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/152 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 28/02/2011

- (732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



- (591) црна, бела, црвена, златна, темно кафеана и светло зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 - темна чоколада

(111) **17759** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/153 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 28/02/2011

- (732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



- (591) црна, бела, црвена, светло и темно зелена и жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 - дражирани бонбони со вкус на лимон

(111) **17764** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/156 (220) 11/02/2010
 (181) 11/02/2020
 (450) 28/02/2011

- (732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



- (591) црна, бела, светло сина, светло виолетова, светло и темно кафеана, светло и темно портокалова, светло зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 - топчиња од жита со вкус на чоколада

(111) **17758** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/157 (220) 11/02/2010
 (181) 11/02/2020
 (450) 28/02/2011

- (732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, зелена, светло и темно жолта, светло и темно портокалова, светло и темно кафена, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - житарки со какао

(111) 17757	(151) 11/01/2011
(210) ТМ 2010/158	(220) 11/02/2010
	(181) 11/02/2020
	(450) 28/02/2011

 (732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, зелена, светло и темно жолта, портокалова, светло и темно сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - пченкарни снегулки

(111) 17756	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/159	(220) 11/02/2010
	(181) 11/02/2020
	(450) 28/02/2011

 (732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз, чоколада

(111) 17754	(151) 18/01/2011
-------------	------------------

(210) ТМ 2010/160	(220) 11/02/2010
-------------------	------------------

(181) 11/02/2020

(450) 28/02/2011

 (732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно кафена, светло и темно жолта, портокалова, златна, сребрена, светло и темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - еспресо кафе во зрно

(111) 17744	(151) 18/01/2011
-------------	------------------

(210) ТМ 2010/161	(220) 11/02/2010
-------------------	------------------

(181) 11/02/2020

(450) 28/02/2011

 (732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)





(591) црна, бела, црвена, светло и темно жолта, светло и темно портокалова, светло и темно кафена, сина, сива и зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - житарки со какао

(111) 17802	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/165	(220) 16/02/2010
	(181) 16/02/2020
	(450) 28/02/2011

(732) **Wm.WRIGLEY Jr.Company**
410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611,, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

SKITTLES EXOTIC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи, гума за цваќање од која се прават балончиња, слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблетки за лижење

(111) 17827	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/166	(220) 16/02/2010
	(181) 16/02/2020
	(450) 28/02/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги **БЛАЖИЧ** доо Скопје
бул.Видое Смилевски Бато 32/24, 1000 Скопје, МК

(540)

BLAZIĆ

(591) сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - продажба на големо и мало на репроматеријали и придружни материјали за дрвнатоа индустрија и индустријата за мебел - траки за кантирање, декоративен и конструктивен оков, фурнири, фолии, метална галантерија, хемија и дрвна козметика

(111) 17792	(151) 18/01/2011
(210) ТМ 2010/167	(220) 16/02/2010
	(181) 16/02/2020
	(450) 28/02/2011

(732) **Discover Financial Services**
2500 LakeCook Road, Riverwoods, IL 60015, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

DISCOVER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - финансиски услуги, вклучително услуги за кредитни и дебитни картички; издавање кредитни и дебитни картички; финансиски работи; услуги за осигурување; издавање на пре-пејд картички; издавање на токени од вредност; менување пари; електронски кредитни и дебитни трансакции; исплата на готовина и замена на готовина, овозможено со кредитна картичка; електронски готовински трансакции, банкарски услуги со банкомати; верификација на чек, услуги за претворање во пари и порамнување; услуги за процесирање на електронско плаќање; услуги за автентикација и верификација на кредитни картички и платежни трансакции; банкарски услуги; услуги за плаќање и презентација на сметки; онлајн платежни услуги по електронски средства преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување финансиски информации, вклучително податоци и извештаи за кредитни и дебитни картички, и менаџирање на финансиски записи; услуги за електронски трансфер на средства; услуги за управување со кредит; ширење финансиски информации преку глобална компјутерска мрежа

(111) 17794	(151) 12/01/2011
(210) ТМ 2010/168	(220) 16/02/2010
	(181) 16/02/2020
	(450) 28/02/2011

(732) **Discover Financial Services**
2500 LakeCook Road, Riverwoods, IL 60015, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

DISCOVER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - финансиски услуги, вклучително, услуги за кредитни и дебитни картички; издавање кредитни и дебитни картички; финансиски работи; услуги за осигурување; издавање на пре-пејд картички; издавање на токени од вредност; менување пари; електронски кредитни и дебитни трансакции; исплата на готовина и замена на готовина овозможено со кредитна картичка; електронски готовински трансакции, банкарски услуги со банкомати; верификација на чек, услуги за уновчување и порамнување; услуги за процесирање на електронско плаќање; услуги за автентикација и верификација на кредитни картички и платежни трансакции; банкарски услуги; услуги за плаќање и презентација на сметки; онлајн платежни услуги по електронски средства преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување финансиски информации, вклучително податоци и извештаи за кредитни и дебитни картички, и менаџирање на финансиски записи; услуги за електронски трансфер на средства; услуги за управување со кредит; ширење финансиски информации преку глобална компјутерска мрежа



(111) **17712** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/170 (220) 16/02/2010
 (181) 16/02/2020
 (450) 28/02/2011

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. „Илинденска“ бб 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

BUZZ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 - бисквити, брашно и производи од жита,
 крекери, соленки, грицки снек (snack), храна,
 вафли, фино ситно печиво

(111) **17714** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/178 (220) 18/02/2010
 (181) 18/02/2020
 (450) 28/02/2011

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc.**
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808 , US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива
 (554)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи;
 запалки; кибрити; артикли за пушачи

(111) **17711** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/181 (220) 19/02/2010
 (181) 19/02/2020
 (450) 28/02/2011

(732) **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**
Neenah, WI 54956, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

Клеенек



(591) темно и светло сина, црна, сива, бела и розова

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 - сапуни, анти-бактериски гел, анти-
 бактериски шамичиња за бришење, шаамичиња
 за бришење импрегнирани со средство за
 чистење

кл. 16 - шаамичиња за лице, тоалетни шаамичиња,
 хартиени крпи, хартиени бришачи и хартиени
 салфети за на маса

кл. 21 - бришачи за една употреба направени од
 непроткаен материјал

(111) **17717** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/245 (220) 04/03/2010
 (181) 04/03/2020
 (450) 28/02/2011

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
 Скопје

(540)

ADIMICIN

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи

(111) **17716** (151) 18/01/2011
 (210) ТМ 2010/246 (220) 04/03/2010
 (181) 04/03/2020
 (450) 28/02/2011

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
 Скопје

(540)

OSAN

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	17630		17741		17666
	17635		17742		17683
	17642		17781		17686
	17660		17783		17691
	17809		17787		17748
кл. 2	17643		17791		17752
	17675		17807		17805
			17812		17806
кл.3	17602		17818		17816
	17603		17828		
	17608		17832	кл. 10	17630
	17624		17833		17728
	17627		17836		17782
	17642		17838		17783
	17660		17839		
	17668		17840	кл. 11	17642
	17669		17845		17643
	17670				17666
	17671	кл. 6	17617		17677
	17679		17642		17680
	17711		17643		17727
	17722		17646		
	17779		17809	кл. 12	17609
17781				17622	
17820				17623	
кл. 4	17643	кл. 7	17609		17641
	17664		17617		17642
	17809		17618		17650
			17623		17837
			17642		17843
кл. 5	17613		17664		17844
	17619		17666		
	17621	кл. 8	17642	кл. 13	17600
	17627		17664		17634
	17630		17681		17681
	17655				
	17656	кл. 9	17608	кл. 14	17622
	17663		17610		17643
	17667		17614		17683
	17704		17622		
	17716		17628	кл. 16	17615
	17717		17630		17622
	17722		17642		17629
	17728		17643		17631
	17730		17646		17632
17739		17647		17633	



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	17642		17824		17738
	17643		17826		17740
	17647				17744
	17681	кл. 24	17604		17745
	17711		17622		17746
	17715		17643		17747
	17743		17646		17749
	17748		17831		17750
	17752				17751
	17810	кл. 25	17604		17753
	17811		17608		17754
	17816		17620		17756
	17842		17622		17757
			17654		17758
кл. 17	17606		17687		17759
	17622		17755		17761
	17635		17793		17762
	17642		17816		17763
	17727		17817		17764
					17765
кл. 18	17604	кл. 26	17622		17766
	17622		17842		17767
	17643				17768
	17654	кл. 27	17622		17769
	17755		17642		17770
	17793		17643		17771
	17798				17772
		кл. 28	17622		17773
кл. 19	17606		17629		17774
	17622		17631		17775
	17642		17634		17780
	17643		17816		17795
	17646		17831		17797
					17802
кл. 20	17620	кл. 29	17600		17803
	17622		17645		17804
	17642		17648		17812
	17643		17662		17834
	17646		17687		
	17677		17692	кл. 31	17600
	17680		17780		17645
	17831		17795		
			17799	кл. 32	17600
кл.21	17622				17622
	17642	кл. 30	17622		17645
	17643		17645		17652
	17677		17648		17662
	17680		17706		17692
	17711		17707		17693
	17727		17712		17694
	17779		17731		17695
			17732		17696
			17733		17697
кл. 22	17622		17734		17698
	17642		17735		17699
	17643		17736		17700
	17646		17737		17701
	17822				



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	17702		17719		17684
	17742		17720		17710
	17799		17721		17720
	17821		17723		17721
	17823		17725		17748
	17825		17727		17752
			17742		17760
кл. 33	17600		17776		17784
	17612		17777		17788
	17639		17778		17789
	17682		17780		17790
	17692		17783		17796
	17703		17784		17800
	17785		17793		17801
	17786		17796		17829
			17798		
кл. 34	17622		17800	кл. 39	17605
	17714		17801		17609
	17729		17808		17610
			17809		17622
кл. 35	17600		17810		17625
	17601		17812		17634
	17606		17813		17645
	17607		17815		17653
	17609		17819		17658
	17612		17827		17659
	17614		17829		17678
	17616		17830		17689
	17617		17831		17705
	17620		17841		17725
	17622				17726
	17627	кл. 36	17622		
	17629		17647	кл. 40	17623
	17631		17678		17705
	17633		17708		17809
	17638		17713		
	17640		17776	кл. 41	17601
	17647		17777		17610
	17648		17778		17622
	17654		17792		17626
	17657		17794		17628
	17661		17808		17633
	17665		17841		17657
	17672				17661
	17673	кл. 37	17607		17674
	17678		17622		17676
	17679		17647		17689
	17682		17651		17708
	17683		17689		17710
	17686		17724		17713
	17687		17727		17719
	17688		17809		17720
	17689		17830		17721
	17691				17723
	17692	кл. 38	17615		17726
	17708		17647		17728
	17713		17676		17748



(510)	(111)	(510)	(111)
	17752		17722
	17760		17728
	17788		
	17789	кл. 45	17604
	17790		17647
	17800		17661
	17801		17676
	17816		17689
	17829		17776
	17835		17777
	17842		17778
			17808
кл. 42	17601		17830
	17604		17841
	17607		17842
	17614		
	17615		
	17616		
	17628		
	17647		
	17657		
	17677		
	17680		
	17684		
	17686		
	17688		
	17690		
	17691		
	17705		
	17720		
	17721		
	17723		
	17728		
	17784		
	17796		
	17830		
кл. 43	17600		
	17636		
	17637		
	17644		
	17649		
	17706		
	17707		
	17709		
	17718		
	17726		
	17780		
	17814		
	17821		
	17823		
	17825		
	17829		
	17842		
кл. 44	17611		
	17638		



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка
 (111) регистарски број на документот
 (210) број на пријавата

(732) Abbott Biotechnology Ltd.	(732) COLGATE - PALMOLIVE
(111) 17791 (210) MK/T/ 2009/607	COMPANY
Abbott Laboratories	(111) 17779 (210) MK/T/ 2009/1056
17787 MK/T/ 2009/1245	Deckers Outdoor Corporation
Abbott Respiratory LLC	17817 MK/T/ 2008/1738
17739 MK/T/ 2009/1249	Deutsche Telekom AG,
Allied Van Lines Inc.	17647 MK/T/ 2008/1017
17653 MK/T/ 2004/177	Discover Financial Services
Alokozay FZE (a Free Zone Company incorporated under the laws of U.A.E.)	17792 MK/T/ 2010/167
17665 MK/T/ 2009/810	17794 MK/T/ 2010/168
Amylin Pharmaceuticals, Inc	Fresenius Kabi AG.
17663 MK/T/ 2009/1053	17730 MK/T/ 2010/30
ANTONIO BANDERAS LIMITED	GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware,
17820 MK/T/ 2009/849	17837 MK/T/ 2009/1224
AS MOTORS Ltd.	Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)
17809 MK/T/ 2010/34	17845 MK/T/ 2010/200
BASF SE	GLAXO GROUP LIMITED
17833 MK/T/ 2010/55	17782 MK/T/ 2009/947
Bombardier Recreational Products Inc.	GOODWILL TRADEMARKS PTE. LTD.
17609 MK/T/ 2004/859	17629 MK/T/ 2009/1091
British American Tobacco (Brands) Inc.	Gowan Company, L.L.C.
17714 MK/T/ 2010/178	17828 MK/T/ 2009/1190
Brown-Forman Corporation, a Delaware, U.S.A., corporation	GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON
17786 MK/T/ 2010/130	17602 MK/T/ 2009/792
17785 MK/T/ 2010/131	17603 MK/T/ 2009/793
BVS INTERNATIONAL N.V.	Hankook Tire Co., Ltd.
17816 MK/T/ 2008/1800	17641 MK/T/ 2009/951
CATERPILLAR INC.	17650 MK/T/ 2009/952
17705 MK/T/ 2002/227	



(732) **Hayward Industries, Inc.**
(111) 17666 (210) MK/T/ 2009/1054

**Intel Performance Learning
Solutions,Ltd.**

17752 MK/T/ 2010/24
17748 MK/T/ 2010/25

**JADRAN - Galenski Laboratorij
d.d.**

17818 MK/T/ 2009/111

**Jamal Abdul Nasser Mahmood Al
Mahamid**

17729 MK/T/ 2009/975

JanSport Apparel Corp.

17755 MK/T/ 2009/1265

JOHNSON & JOHNSON

17621 MK/T/ 2008/1660

**Kimberly-Clark Worldwide,
Inc**

17811 MK/T/ 2009/998
17810 MK/T/ 2009/990

**Kimberly-Clark Worldwide,
Inc.**

17711 MK/T/ 2010/181

**Laboratories MAYOLY
SPINDLER**

17839 MK/T/ 2010/15

Lipomed AG

17832 MK/T/ 2010/42

**Lipomed AG
Fabrikmattenweg**

17667 MK/T/ 2009/1051

**Motorola,Inc., a Delaware
corporation**

17806 MK/T/ 2009/989

**NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET
A.S.**

17613 MK/T/ 2008/460

NTP " LABERION"

17799 MK/T/ 2009/1240

Pickfords Limited

17659 MK/T/ 2004/178

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.,**

(111) 17822 (210) MK/T/ 2009/1151
17824 MK/T/ 2009/1152
17826 MK/T/ 2009/1153

PLIVA HRVATSKA

d.o.o.

17717 MK/T/ 2010/245
17716 MK/T/ 2010/246

ROCA SANITARIO, S.A.

17677 MK/T/ 2005/343
17680 MK/T/ 2005/344

**SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET
A.S**

17836 MK/T/ 2010/64

SCORPIUS

17619 MK/T/ 2008/1742

SIM Licensing Ltd

17608 MK/T/ 2009/1285

**SmithKline Beecham
Limited**

17741 MK/T/ 2009/985

SmithKline Beecham

p.l.c.
17704 MK/T/ 2009/126

**SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES,
LTD.**

17844 MK/T/ 2010/262
17843 MK/T/ 2010/263

**SYSMEX
CORPORATION**

17630 MK/T/ 2009/142

**TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK
CORPORATION)**

17805 MK/T/ 2009/969

**The Procter & Gamble
Company**

17715 MK/T/ 2009/988

Toomaxx Handels Ges.

m.b.H
17642 MK/T/ 2009/877
17643 MK/T/ 2009/878

UNIMED Pharma, s.r.o.,

17656 MK/T/ 2009/1092
17655 MK/T/ 2009/1093



(732) Universal City Studios LLLP (Delaware limited liability limited partnership)		(732) БРИМА - Ѓорѓи доо	
(111) 17760	(210) МК/Т/ 2009/968	(111) 17688	(210)МК/Т/ 2005/461
17788	МК/Т/ 2009/972	Васко Кичевски	
17789	МК/Т/ 2009/973	17638	МК/Т/ 2009/452
17790	МК/Т/ 2009/974	ВЕРТИКАЛ ОРГ ДОО	
VIV HEALTHCARE UK LIMITED		Скопје	
17728	МК/Т/ 2009/1019	17661	МК/Т/ 2009/941
VKR Holding A/S		Винарска Визба „Имако Вино“	
17646	МК/Т/ 2008/161	Доел	
Wm. WRIGLEY Jr. Company		17682	МК/Т/ 2008/1606
17804	МК/Т/ 2010/22	ВИП ОПЕРАТОР доел	
17803	МК/Т/ 2010/23	Скопје	
17802	МК/Т/ 2010/165	17720	МК/Т/ 2009/192
АБ-Ауто доел		17721	МК/Т/ 2009/193
17819	МК/Т/ 2008/1443	ВИТАМИНКА А.Д.	
Агенција за комуникациски услуги ИДЕА Плус Комуникејшнс ДОО		Прилеп	
Скопје		17767	МК/Т/ 2010/108
17616	МК/Т/ 2008/86	17775	МК/Т/ 2010/111
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој		17772	МК/Т/ 2010/112
17776	МК/Т/ 2008/1910	17774	МК/Т/ 2010/113
17777	МК/Т/ 2008/1911	17768	МК/Т/ 2010/114
17778	МК/Т/ 2008/1912	17771	МК/Т/ 2010/115
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА		17773	МК/Т/ 2010/117
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД		17770	МК/Т/ 2010/118
Скопје		17769	МК/Т/ 2010/119
17639	МК/Т/ 2009/833	17765	МК/Т/ 2010/120
АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО СКОПЈЕ		17763	МК/Т/ 2010/122
17626	МК/Т/ 2008/1944	17766	МК/Т/ 2010/123
Барлакоски Божидар		17731	МК/Т/ 2010/132
17657	МК/Т/ 2009/1247	17745	МК/Т/ 2010/134
БЛАГОЈА ИКОЛОВСКИ		17746	МК/Т/ 2010/135
17689	МК/Т/ 2009/490	17747	МК/Т/ 2010/136
Блажевска Елеонора and Цветковски		17749	МК/Т/ 2010/137
Боби		17740	МК/Т/ 2010/138
17684	МК/Т/ 2009/783	17738	МК/Т/ 2010/139
БЛИМЕД ДОО		17737	МК/Т/ 2010/140
17617	МК/Т/ 2008/160	17736	МК/Т/ 2010/141
		17753	МК/Т/ 2010/142
		17751	МК/Т/ 2010/143
		17750	МК/Т/ 2010/144
		17735	МК/Т/ 2010/145
		17734	МК/Т/ 2010/146
		17733	МК/Т/ 2010/147
		17732	МК/Т/ 2010/148
		17761	МК/Т/ 2010/151
		17762	МК/Т/ 2010/152
		17759	МК/Т/ 2010/153
		17764	МК/Т/ 2010/156
		17758	МК/Т/ 2010/157
		17757	МК/Т/ 2010/158
		17756	МК/Т/ 2010/159
		17754	МК/Т/ 2010/160
		17744	МК/Т/ 2010/161
		17834	МК/Т/ 2010/56



(732)ГАЛАФАРМ дооел Скопје
(111) 17670 (210)МК/Т/ 2009/1127
17671 МК/Т/ 2009/1128
17668 МК/Т/ 2009/1129
17669 МК/Т/ 2009/1130

Грков Ванче
17691 МК/Т/ 2005/391
17686 МК/Т/ 2005/392

ДАЛВИНА ДООЕЛ
17692 МК/Т/ 2009/198

**ДПТУ "Рептил"
ДООЕЛ**
17673 МК/Т/ 2009/800

**ДПТУ АКВИЛА МАРКЕТИНГ ДОО увоз-
извоз Скопје**
17784 МК/Т/ 2010/98

**ДПТУ ДДБ-КОМПАНИ ДООЕЛ
Скопје; ДПТУ Диса ФЕШН ДООЕЛ
Скопје and ДПТУ Бисд КОМПАНИ ДООЕЛ
Скопје**
17654 МК/Т/ 2009/976

**ДПТУ ИМПЕРИЈАЛ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје**
17831 МК/Т/ 2009/1227

**ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ
Скопје**
17783 МК/Т/ 2010/88

**Друштво за графички дизајн,
градежништво, производство и трговија
на големо и мало АРКЕР ДИЗАЈН ДОО
увоз-извоз Скопје**
17607 МК/Т/ 2009/757

**Друштво за информатичка
технологија СЕАВУС ДООЕЛ
Скопје**
17628 МК/Т/ 2009/122

**Друштво за комуникациски
услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ
Скопје**
17796 МК/Т/ 2010/38

**Друштво за консалтинг
и понуда за софтвер РЕ-АКТИВ ДОО
Скопје**
17690 МК/Т/ 2009/484

(732) **Друштво за маркетинг
ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС КОМПАНИ ДОО
Скопје**

(111) 17801 (210)МК/Т/ 2009/1253
17800 МК/Т/ 2009/1254
**Друштво за превоз и услуги ЛОТУС
ТРАНСПОРТ ДОО**
17625 МК/Т/ 2008/1680

**Друштво за продукција, трговија и
услуги ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ
Скопје**
17633 МК/Т/ 2009/1080
17632 МК/Т/ 2009/1081

**Друштво за проектирање,
контрола и услуги ТЕХНОИНСПЕКТ ДОО
Скопје**
17830 МК/Т/ 2009/1213

**Друштво за производство и
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ
ДООЕЛ**
17706 МК/Т/ 2006/741
17707 МК/Т/ 2006/742

**Друштво за производство и трговија
МИГРОС ТЕХНИКА Александар и Драган
ДОО Скопје**
17624 МК/Т/ 2003/307

**Друштво за производство и
трговија ТАБХЕМИНГ ДОО
Тетово**
17679 МК/Т/ 2009/163

**Друштво за производство на пластични
производи, промет и услуги К/С -
РОЛОСПАС ДОО, заштитно друштво
увоз-извоз Прилеп**
17606 МК/Т/ 2009/756

**Друштво за производство, промет и
услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО
Скопје**
17648 МК/Т/ 2009/145

**Друштво за производство, промет
и услуги ПИРОТЕХНИКА МИРНОВЕЦ
ДООЕЛ**
17634 МК/Т/ 2008/1007

**Друштво за производство, промет
и услуги РОТИКО Далибор
и др.ДОО експорт-
импорт Скопје**
17713 МК/Т/ 2010/14
17708 МК/Т/ 2010/17



(732) Друштво за производство,
трговија и инженеринг ДИРОБАРИ ДОО
Скопје

(111) 17675 (210) МК/Т/ 2004/272

Друштво за производство, трговија и
услуги АГРОФРУТ ПОЛОГ ДООЕЛ увоз-
извоз Гостивар

17662 МК/Т/ 2009/932

Друштво за производство,
трговија и услуги БЛАЖИЧ доо
Скопје

17827 МК/Т/ 2010/166

Друштво за производство,
трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО
Гостивар

17697 МК/Т/ 2009/922

17699 МК/Т/ 2009/923

17696 МК/Т/ 2009/924

17693 МК/Т/ 2009/925

17694 МК/Т/ 2009/926

17702 МК/Т/ 2009/927

17701 МК/Т/ 2009/928

17700 МК/Т/ 2009/929

17698 МК/Т/ 2009/930

17695 МК/Т/ 2009/931

Друштво за производство, трговија
и услуги ФУД-ГРУП экспорт-импорт ДОО
Скопје

17636 МК/Т/ 2009/615

Друштво за промет и услуги ПЕПЕР
ТРЕЈД ДОО Скопје

17649 МК/Т/ 2008/1439

Друштво за трговија и угостителство
ПАПИЛОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ
Скопје

17709 МК/Т/ 2010/11

Друштво за трговија и услуги БЕСТ АГЕНТ
ДООЕЛ

17645 МК/Т/ 2009/886

Друштво за трговија и услуги БИАНЦО
БЕЛЛО ДОО Скопје

17651 МК/Т/ 2009/1009

Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД
ДООЕЛ Скопје, Подружница
1-ЧАСОВНИЧАР ВОЧ

17622 МК/Т/ 2008/1673

Друштво за трговија и услуги РАВАГО
ДООЕЛ Скопје

17635 МК/Т/ 2009/599

(732) Друштво за трговија и услуги
УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз извоз
Скопје

(111) 17725 (210)МК/Т/ 2009/705

Друштво за трговија, застапништво и
консигнација НИМЕТ ДООЕЛ экспорт -
импорт Скопје

17664 МК/Т/ 2009/825

Друштво за трговија, угостителство
и услуги ВИТА-МИКС ДООЕЛ экспорт-
импорт

17742 МК/Т/ 2010/21

Друштво за туризам, промет
и услуги УНИВЕРЗУМ ТРАВЕЛ ДООЕЛ
Скопје

17726 МК/Т/ 2009/854

Друштво за туризам, трговија и
услуги РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ увоз-
извоз

17644 МК/Т/ 2009/880

ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО
И ТРГОВИЈА ОПУС-ИЗЗИ ДОО
СКОПЈЕ

17637 МК/Т/ 2009/993

Друштво за управување со фондови КД
ФОНДОВИ АД Скопје,

17841 МК/Т/ 2009/1255

Друштво за услуги и трговија
ИКТ КРЕАТИВ ДООЕЛ

Скопје

17614 МК/Т/ 2008/1261

Друштво за услуги, производство
и трговија БЕТСИТИ БАЛКАН д.о.о
Скопје

17674 МК/Т/ 2008/1337

Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД
Скопје

17840 МК/Т/ 2010/4

17838 МК/Т/ 2010/40

Друштво ЛИТИУМ РЕКОРДС за трговија
на големо и мало ДОО Павловски
и други увоз-извоз
Скопје

17610 МК/Т/ 2009/912

ЕЛАСТИК спол.с.р.о.

17660 МК/Т/ 2009/381



(732) **ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА ГРАД
СКОПЈЕ**
(111) 17743 (210)МК/Т/ 2009/1030

ЗЛАТЕВСКИ ЛЪУБИША
17652 МК/Т/ 2008/1901

**ЗОРАН СТЕРЈОСКИ and ЃОКО
СТЕРЈОСКИ**
17676 МК/Т/ 2007/894

Јосимовски Томе,
17710 МК/Т/ 2009/1244

Кипровски лександар
17719 МК/Т/ 2010/13

**Корстјенс Интернационал БВ (Corstjens
International BV)**
17678 МК/Т/ 2009/1274

Костовски Тони
17780 МК/Т/ 2009/787

**Коцевски Владимир and Петровиќ
Ранко**
17687 МК/Т/ 2005/281

**ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА
АД**
17703 МК/Т/ 2009/139

**May Cheong Toy Products Factory Limited
(Hong Kong Company)**
17631 МК/Т/ 2009/1090

**МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД
Скопје**
17718 МК/Т/ 2009/1105

Макпрогрес ДОО
17797 МК/Т/ 2010/32
17795 МК/Т/ 2010/39
17712 МК/Т/ 2010/170

Марија Саздева
17829 МК/Т/ 2009/1191

**Маркет Ком Консалтинг
ДООЕЛ**
17808 МК/Т/ 2009/1264

Миле Ѓошевски
17627 МК/Т/ 2009/7

НЕМО ЛБ
17814 МК/Т/ 2009/633

(732) **НИКО - КОМЕРЦ**
Скопје
(111) 17681 (210) МК/Т/ 2001/564

**Новинско издавачко друштво ФОРУМ
ПЛУС ДООЕЛ**
17615 МК/Т/ 2007/889

**Олгица Илоска од
Охрид**
17842 МК/Т/ 2009/1233

Оптика Центар ДООЕЛ
17683 МК/Т/ 2009/1069

Перица Ивановски
17611 МК/Т/ 2008/1272

**Приватна Здравствена Установа Аптека
ПАНОВСКИ - Скопје**
17640 МК/Т/ 2009/855

**Руен Интернешнал Технолоџис експорт -
импорт ДООЕЛ**
17623 МК/Т/ 2007/1143

**СЗД Електролуks-Палензовски Димче
Битола**
17727 МК/Т/ 2009/1196

Синпекс доо
17618 МК/Т/ 2008/943

**Скопски Саем ДОО
Скопје**
17835 МК/Т/ 2010/57

СМАРТ КОМ ДООЕЛ
17813 МК/Т/ 2009/632

**Сојуз на пронаоѓачи и автори
на технички унапредувања на
Македонија**
17723 МК/Т/ 2004/644

**Соколовиќ П. Зоран and Ташо
Ташулов**
17612 МК/Т/ 2008/1732

**Стефан Ѓорѓиоски, Овластено
лице Приватна здравствена установа-
заботехничка лабораторија ДЕНТАЛ
КРАФТ Скопје**
17722 МК/Т/ 2009/1238

**ТД „НИМЕКС“ ДОО-
Скопје**
17815 МК/Т/ 2008/1862



(732) ТП МОНА ЛИЗА

(111) 17672

(210)МК/Т/ 2009/815

**ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА ТРГОВИЈА
Т.П. ТРАЕСКИ ПАСКО СЛОБОДАН ИРЕНА
- ОХРИД**

17620 МК/Т/ 2008/1041

**Трговско Друштво АМСМ УСЛУГИ
- СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДОО
- Скопје**

17724 МК/Т/ 2009/1022

**Трговско друштво за производство и
промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје**

17798 МК/Т/ 2010/31

17793 МК/Т/ 2010/28

**ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ "ДАНИ-Л.Т.Д" дооел увоз-извоз-
Охрид**

17823 МК/Т/ 2010/36

17825 МК/Т/ 2010/20

17821 МК/Т/ 2010/37

**Трговско друштво за производство,
промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје**

17604 МК/Т/ 2009/786

**Трговско друштво за
производство, трговија и услуги
МИДЕЛ-Д Денис ДООЕЛ експорт-импорт
Гевгелија**

17605 МК/Т/ 2009/755

**Трговско друштво на големо и мало
МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДООЕЛ, Експорт-Импорт,
Скопје**

17600 МК/Т/ 2008/260

ФАРМА Т+Т ДОО

17658 МК/Т/ 2009/725

Фармасвис Дооел

17807 МК/Т/ 2009/1079

**Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

17812 МК/Т/ 2009/1235

ФИТОФАРМ

17781 МК/Т/ 2009/943

ФОРНЕТ ДОО Скопје

17601 МК/Т/ 2009/818



ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
00411	25/10/2013
02665	13/11/2019
04544	21/12/2017
06925	19/04/2016
06923	19/04/2016
06924	19/04/2016
07241	30/10/2016
08633	20/08/2018



ПРОМЕНИ

промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка

(111) **00411**

(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **04727**

(732) **Chemtura Corporation**

Delaware Corporation, Benson Road,
Middlebury, Connecticut 06749, US

(111) **17691**

(732) **Грков Ванче**

ул. Народна Младина бр. 3,
1430 Кавадарци,, МК

(111) **17686**

(732) **Грков Ванче**

ул. Народна Младина бр. 3,
1430 Кавадарци,, МК

(111) **16638**

(732) **MOTORS LIQUIDATION COMPANY,
a corporation organized and existing
under the laws of the State of Delaware**

300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US

(111) **16638**

(732) **MOTORS LIQUIDATION COMPANY,
a corporation organized and existing
under the laws of the State of Delaware**

300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US



ПРЕНОС

(111) **05924**

(732) **SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG**

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **06925**

(732) **QNX Software Systems**

175 Terence Matthews Crescent, Kanata,
Ontario, Canada, K2M 1W8, CA

(111) **06923**

(732) **QNX Software Systems**

175 Terence Matthews Crescent, Kanata,
Ontario, Canada, K2M 1W8, CA

(111) **06924**

(732) **QNX Software Systems**

175 Terence Matthews Crescent, Kanata,
Ontario, Canada, K2M 1W8, CA

(111) **07241**

(732) **SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG**

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **10638**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **10639**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **10640**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **10641**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **10642**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **10604**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **10605**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **10606**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **10607**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **10610**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **10611**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **10613**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **10614**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

Рег.
бр.

1. Јован, ЈОАНИДИС, адвокат

ул. "Орце Николов" 155
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3067-199,3067-201

2. БИНСО Д.О.О. Скопје

Друштво за застапување
ул. "Народен фронт" 7/4
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3117-871;
3082-280; 3117-755

4. БИНПРО ДООЕЛ. Скопје
**Друштво за заштита на индустриска
сопственост**

ул. "Ленинова" бр.15а-13
П.Факс 716
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3118 709, 3166 046
факс: 389 02 3118-709, 3227 144
[e-mail:mail@binpro.com.mk](mailto:mail@binpro.com.mk)

6. Драган, ТОНЕВСКИ, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3111-270
факс: 389 02 3111-267

7. Шпенд, ДЕВАЈА, адвокат

бул. "Крсте Мисирков" бр. 61/1-3
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3117-399
мобил: 389 70 24 22 64
[e-mail:shpendd@yahoo.com](mailto:shpendd@yahoo.com)

10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ

Центар за заштита, искористување и унапредување на музичко
книжевни дела, пронајдувачки дејности, стоковни и услужни жигови и
други авторски права Д.О.О. Скопје,
ул. "Апостол Гусларот" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3121-053, 3121-059; 3122-189
факс:389 02 3121-059



Рег.
бр.

11. АЛКАЛОИД А.Д.

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
ул. "Александар Македонски" 12
1000 Скопје
тел: 389 02 3104 - 000
факс: 389 02 3104 - 014; 3104 - 036

12. Борис, НОШПАЛ, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3093093; 3093094
факс 389 02 3093070
[e-mail: egal@mol.com.mk](mailto:egal@mol.com.mk)

13. Драган, ПОПОВСКИ, адвокат

ул. "Маршал Тито" 10/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3231-610
факс: 389 02 3137-284
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk

14. Никола, ДОДЕВСКИ, адвокат

ул. "Стив Наумов" 22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3229-413

16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за интелектуална сопственост

ул. "Македонија" бр. 27/2/22
1000 Скопје
тел: 389 02 3130-367 и 3130-398
факс: 389 02 3130-367 и 3130-398
[e-mail: berin@unet.com.mk](mailto:berin@unet.com.mk)
www.berin.com.mk

18. МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

Друштво за посредување и застапување на домашни и странски фирми
бул. "Св.Климент Охридски" бр.66/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3126-462

19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. Скопје

Агенција за услуги од областа на авторското право и индустриската сопственост
бул. "Кузман Јосифовски Питу" 28 лок.8
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 2469-476
факс: 389 02 2469-886
[e-mail: patent@mt.net.mk](mailto:patent@mt.net.mk)



Рег.
бр.

25. Василе, СЕРДЖУК, адвокат

ул. "Стив Наумов" 22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-777, 3220- 277
факс: 389 02 3220-277

29. МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО

бул. "Кочо Рацин" 14
П.О. Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3114-655
факс: 389 02 3115-762

41. Маргарита, ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен фронт" 21/4-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3229- 859; 3126- 402; 3136-092
факс: 389 02 3229- 859
мобилен: 389 70 22 88 39; 70 56 55 65; 75 58 33 53
е-маил: pekevski@unet.com.mk

45. Митко, АНДОНОСКИ, адвокат

Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 389 02 3238 126

49. МАКПЕТРОЛ-

**Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати
Скопје**

ул. "Мито Хаџивасилев-Јасмин" бр.4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3112-144
факс: 389 02 3111-525; 3119-323

65. Наум, РИСКОВСКИ, адвокат

ул. "Франклин Рузвелт" бр.67/ 13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3245-891

68. Билјана, ПАНОВА Видески, адвокат

ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 309 18 36; 389 02 309 18 37; 389 02 309 18 38
факс: 389 02 308 62 11
моб. 389 70 22 55 27
е-маил: panova@unet.com.mk



Рег.
бр.

71. Никола, ЧОКРЕВСКИ, адвокат

ул. "Бојмија" бр.6/ 1 кула 3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 246 4794

73. Пандорка, КИМОВА, адвокат

ул. "Васил Главинов" бр.3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3111-637

75. Мирјана, МАРКОВСКА, адвокат

ул. "Орце Николов" бр. 75
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3129 240
мобил. 389 070 24 31 00

76. Анета, ИНДОВСКА, адвокат

ул. "Даме Груев" 3/ 2-11
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 398 02 3222- 175, 3227- 919

77. Валентин, ПЕПЕЉУГОСКИ, адвокат

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3211- 005
факс.: 389 02 3211- 004
мобил. 389 70 22 11 97

[e-mail: vpepelju@unet.com.mk](mailto:vpepelju@unet.com.mk)

81. Ирена, КОЦАРЕВА, адвокат

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10
1000 Скопје
Република Македонија
тел.389 02 3132-376
389 02 3220-021

**84. ТП ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ- застапник за индустриска
сопственост**

ул. "Илинденска" 2/ 13
1400 Велес
Република Македонија
тел.389 043 227- 121
факс: 389 048 418-142

[Е-маил: botoma@yahoo.com](mailto:botoma@yahoo.com)

tmladenovski@mt.net.mk



Рег.
бр.

87. Адвокатско друштво

ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3114-737
мобилен 389 70 249- 284

92. Ерол, ХАСАН, адвокат

ул. "М.Х. Јасмин" 52В 1/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3133- 191
моб. 389 070 204- 961

94. Бранко, РАДОЈЧИЌ, адвокат

ул. "Максим Горки" бр.1/5
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 321 70 48

96. Георги, ДИМИТРОВ, адвокат

ул. "Иво Лола Рибар" бр.57/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3230-789

98. Нада, АНГЕЛОВСКА, адвокат

ул. "Маршал Тито" бр.22/2-8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3164-472, 3227-198

100. АДИНГ АД Скопје

ул. "Новоселски пат" бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 2032- 154, 2031- 162
факс. 389 02 2036- 762
[e-mail:ading@mpt.com.mk](mailto:ading@mpt.com.mk)
web page: ading.com.mk

101. Ненад, ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс 389 02 3166-629
389 02 3165-409 моб. 389 070 245-353



Рег.
бр.

102. Драган, ГОЦО, адвокат

ул. "Македонски просветители" бр.8
6000 Охрид
Република Македонија
тел/факс: 389 046 263-163
[e-mail: dgodzo@mt.net.mk](mailto:dgodzo@mt.net.mk)

103. Благица, ВЕСКОВСКА, адвокат

ул. "Архимедова" 4
7500 Прилеп
Република Македонија
тел. 389 048 427 966

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје

**Дрштво за застапување и заштита на
интелектуална сопственост**

Ул. Сава Ковачевиќ бр.47А локал бр. 10
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 389 02 2784-427
е- mail: senzaldoel@yahoo.com

**108. Адвокатско друштво
Кнезовиќ и соработници Скопје**

ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 4-2/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3220-680
факс. 389 02 3220-690

111. Славица, ТРЧКОВА, адвокат

ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 16/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 389 075 423-877
факс: 389 02 3061-925


112. Златко, АНТЕВСКИ, адвокат

ул. "Димо Хаџидимов" бр.37
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 389 02 3217-377
факс: 389 02 3239-168

[e-mail: lawyersa@mt.net.mk](mailto:lawyersa@mt.net.mk)

113. Фани, МИХАЈЛОВСКА, адвокат

ул. "Лермонтова" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 389 02 3129-072
моб: 389 070 244-828



Рег.
бр.

114. Бранко, ПЕТКОВСКИ, адвокат

ул. "Народен фронт" бр.7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: 389 02 3117-871

115. Александра, ГАВРИЛОВСКА, адвокат

бул. "Партизански одреди" бр.103/26
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: 389 02 30 60 690

**116. Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА**

Ул. "Алберт Ајнштајн" бр.4/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3136-530
Факс. 389 02 3215-470

**117. Друштво за застапување од областа на индустриската
сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје**

ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 389 02 3222-175

118. Валентина, ЈОВАНОВСКА ВАСИЛЕВА, адвокат

ул. "Маршал Тито" бр. 53/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3298-280
факс. 389 02 3225-089

120. Александра, ТРАЈЧОВСКА, адвокат

ул. "Бојмија" бр. 8 мезанин
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 389 070 365-177
факс. 389 02 5111 459
е-mail: advokat.aleksandra@gmail.com

121. Леонид, ТРПЕНОСКИ, адвокат

ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3296-465
факс. 389 02 3296-557
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk



Рег.
бр.

**122. Друштво за деловни услуги
ВИП АГЕНСИ ДОО Скопје**

ул. "Владимир Комаров" 18А/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 3111-235
е-маил: vipagency@mt.net.mk

**123. Адвокатско друштво
ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска**

Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3132-200
факс: 389 02 3225-131

**124. Адвокатско друштво
МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА**

ул. "8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-205
факс: 389 02 3111-521
cakmakova@menslegisadvocates.com.mk

126. Снежана, САВИЌ ДИМОВСКА, адвокат

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/1-6 кат
1000 Скопје
Република Македонија
тел./ факс 389 02 3223-876
моб. 389 070 226-403
е-маил: snezana@savic.com.mk

127. ПЕКОПРЕМ доо Скопје


бул. "АВНОЈ" бр. 24/3-17
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 20 50 880
факс. 389 02 20 50 884

128. Лилјана, ВАСИЛЕВА БУНДАЛЕВСКА, адвокат

бул. "Свети Климент Охридски" бр. 53/4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3224-104

131. Петре, ШИЛЕГОВ, адвокат

ул. "К.Ј.Питу" бр. 17 лок. 33
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 2469 - 777
е-маил: petreshilegov@freemail.com.mk



Рег.
бр.

132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И МАРКОВ

ул. "Македонија" бр. 7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3230 - 916
Факс. 389 02 3120 916
е-маил: office@cukic-markov.com.mk

134. Емилија Апостолска адвокат

бул. Кузман Јосифовски Питу
бр. 30/3-7,
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 2466-001
факс. 389 02 2460-001
е-маил: apostolska@smlaw.com.mk

135. Илија Чилиманов, адвокат

ул. 27 март бр. 14
1000 Скопје
моб. 389 70 222 624
тел. 389 02 311 6262

136. Нина Атанасовска, адвокат

ул. Ѓорче Петров 11А
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 2035 349
Факс. 389 02 2035 349

**137. СД Петошевиќ ДОО друштво за
остварување и заштита на интелектуална
сопственост Скопје**

ул. 29 Ноември 17-2/3М
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3245 955, 389 02 3245 985
Факс. 389 02 3245 984
емаил: Macedonia@petosevic.com

138. Марта Поповска, адвокат

ул. М.Х. Јасмин бр. 48
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3112 833
Факс. 389 02 3110 915
е-маил: martapopovska@yahoo.com

139. КПМГ ДООЕЛ Скопје

Соравиа Центар Скопје, 7ми кат
ул. Војвода Васил Ациларски бб,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3135 220
Факс 389 02 3111 811
е-маил: ishujica@kpmg.com



Рег.
бр.

140. Снежана Цабевска, адвокат

ул. Даме Груев 7/8
1000 Скопје
моб. 070/ 990-788
е-маил: cabevska@gmail.com

141. Дарко Јанкуловски, адвокат

бул. Крсте Мисирков бр. 13/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 774
е-маил: darko_jankulovski@yahoo.com

142. Адвокатско друштво Велјаноски,

Т.Ц. Беверли Хилс лок.11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. Факс/ 389 02 3127 157
е-маил: veljanoski@hotmail.com

143. Билјана Јоанидис, адвокат

ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201
е-маил: joanidis@t-home.mk

144. Александар Јоанидис, адвокат

ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201

145. Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат

Бул. Св. Климент Охридски бр. 66/1-3а
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 02 3109 704
Моб. 389 75 488 244
е-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk

146. Петро Јонура, адвокат

Ул. Орце Николов бр. 94
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 70 228 619
е-mail: petro_janura@mt.net.mk



Рег.
бр.

147. Снежана Станковиќ, адвокат

Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 2 3124 209, 389 2 3116 845

**148. Агенција за интелектуална сопственост
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје**

Ул. Јосиф Јосифоцки Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.факс 389 02 3122 599
Моб. 389 70 212721
Web: www.artpick.com.mk
e-mail: artpick@artpick.com.mk

149. Даниела Настова Пиштолова, адвокат

Ул. Георги Димитров бр. 54-2/20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 2 2460771
e-маил: настоваЖСахоо.цом

150. Анастасија Христовска, адвокат

Ул. 50 Дивизија бр.5а, 1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 00 389 75 347 312
Факс 00 389 3122 083
e-mail: anastazijah@gmail.com

151. Анастас Стојаноски, адвокат

Ул. Јуриј Гагарини бр. 25/25 Кула IV,
нас. Козле, 1000 Скопје,
Република Македонија
Моб. 00 389 75 202 926
e-mail: atanas@stojanoski.mk
www.stojanoski.mk

**152. ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје, Агенција за
интелектуална сопственост**

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000 Скопје,
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 307 7626
e-mail: intelprotect@yahoo.com, intelprotect@gmail.com

153. Фросина Поповска, адвокат,

Ул. 29ти Ноември бр. 15 лок 4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 551 1835
Факс 389 02 551 1835
e-mail: popovskafrosina@gmail.com



Рег.
бр.

154. Никола Темелковски, адвокат

Ул. Кочо Чолаков бр. 32
Битола
Република Македонија
Тел. 389 47 256 086
Факс 389 47 252 777

155. Љупчо Илиев, адвокат

Бул. Кузман Јосифовски Питу Б7
лам. 1 мез. лок. 15
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 389 02 2465 050
е-mail: lawyer_ljupcoiliev@hotmail.com

156. Ана Пекевска, адвокат

Ул. Орце Николов 68,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3223 870 моб. 070 565 565
Факс. 02 3223 871
е-mail: ana.pekevaska@karanovic-nikolic.com

157. Мартина Мартиновска, адвокат

Бул. Парт. Одреди 206,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3227 633 факс: 02 3225 700
е-mail: martima.martinovska@gmail.com

158. Маја Барик, адвокат

Ул. Владимир Комаров 38-5/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 5207 224
е-mail: baric.maja@gmail.com

159. Анета Мострова, адвокат

Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 070 327 512
Факс: 02 3 122 792
е-mail: info@mostrova.com.mk

160. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје,

Ул. Маршал Тито бр. 12 кат 4/ Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3110 623
Факс 02 3116 525
е-mail: aleksandar.ickovski@mk.pwc.com



**Рег.
бр.**

161. **Златко Колевски, адвокат**
Ул. Иво Лола Рибар бр. 59/2/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: 389 02 3116 262, факс: 389 02 3118 430
e-mail: zlatkoko@mt.net.mk

162. **Стево Наумов, адвокат**
бул. “Партизански одреди” бр. 21/3-1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 2700-7111
моб. 389 070 206-295
e-mail: stefan@samarina.com.mk

163. **ЗС ФЕНИКС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово**
ул. Борис Кидрич бр. 72
Тетово
Република Македонија
Тел/факс. 389 044 336-714
моб. 389 071 240-989
e-mail: zsfeniks@gmail.com

164. **Петро Јонура, адвокат**
ул. Орце Николов 94
1000 Скопје
Република Македонија
Тел 389 23 223 214
Моб. 389 70 228 619
e-mail: janura@gmail.com

165. **АЦТ!-ДОО Скопје,
Друштво за консултантски услуги**
бул. Маркс и Енгел бр. 3/8-5,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 23 224 131
e-mail: info@act.com.mk



ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

кај застапникот се брише лицето Живка Костовска од листата на лицата вработени кај застапникот и промена на назив и се впишува: Дарко Бајалски – дипл. правник, впишан во евиденцијата на лица кои го положиле стручниот испит за застапници пред Државниот завод за индустриска сопственост под број 320, и се додава на списокот на лица вработени кај застапникот Петошевиќ ДОО.

Застапникот извршил 3 промени (бришење на застапник, впишување и промена на назив)

Рег.
бр.

137. Петошевиќ ДООЕЛ друштво за остварување и заштита на интелектуална сопственост Скопје
ул. 29 Ноември 17-2/3М
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3245 955, 389 02 3245 985
Факс. 389 02 3245 984
емаил: Macedonia@petosevic.com

ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

160. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје,
Ул. Маршал Тито бр. 12 кат 4/ Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3110 623
Факс 02 3116 525
е- mail: aleksandar.ickovski@mk.pwc.com

157. Мартина Мартиновска, адвокат
Бул. Парт. Одреди 20б,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3227 633 факс: 02 3225 700
е-mail: martima.martinovska@gmail.com



II ИЗВЕСТУВАЊА

I.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO свечено се обрати кон министерот за надворешни работи во врска со член 68(4) од Договорот за соработка во областа на патентите – ДСП, усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 година, изменет на 3 февруари 1984 година и 3 октомври 2001 година. Во таа прилика ја предаде и сертифицираната копија на англиски и француски јазик, на измените на Правилникот според ДСП, со ефект од 1 јули 2011 година, усвоен на 29 септември 2010 година, од Собранието на Меѓународната унија за соработка во областа на патентите на својата четириесет и прва сесија која е одржана во Женева 20-29 септември 2010 година.

На 13 декември 2010 година, Владата на Кнежевството Лихтенштајн депонираше инструмент за прифаќање на престанок на Лондонскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународниот депозит на индустриски дизајни од 06 ноември 1925, ревидиран во Лондон на 02 јуни 1934, и дополнителниот Акт од Монако од 18 ноември 1961, од наведениот договор.

Влегувањето во сила на престанокот на одделните нотификации ќе се изврши кога ќе биде достигнат бараниот број на прифаќања.

Владата на кралството на Холандија, на 28 декември 1973 депонираше инструмент за откажување, за Кралството во Европа, на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународниот депозит на индустриски дизајни од 06 ноември 1925, ревидиран во Лондон на 02 јуни 1934 (“Лондонски Акт”), и дополнителниот Акт од Монако од 18 ноември 1961, кон договорот (Дополнителен Акт од Монако).

На 13 декември 2010 година, **Кралството на Холандија** депонираше инструмент за откажување и прифаќање на престанок на Лондонскиот Акт и Дополнителниот Акт од Монако, во однос на Аруба, Курачао, Синт Мартен и Карибскиот дел од Холандија, тоа е, островите од Бонаире, Синт Еустатиус и Саба.

На 13 декември 2011 година наведеното откажување ќе стапи во сила, во однос на погоре споменатите територии, освен ако сите потребни инструменти на прифаќање на престанокот на Лондонскиот Акт бидат поднесени пред тој датум.

Влегувањето во сила на престанокот на одделните нотификации ќе се изврши кога ќе бидат поднесени сите барани инструменти на прифаќање.

На 03 декември 2010 година, **Владата на Монголија** депонираше инструмент за пристапување кон Сингапурскиот Договор за право на трговска марка, донесен во Сингапур на 27 март 2006 година.

Согласно член 28(3), споменатиот договор ќе стапи во сила за територијата на Монголија, на 03 март 2011 година.